

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 52

Год. LXVI

Петок, 16 април 2010

Цена на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
942. Одлука за определување на ден на жалост.....	2	952. Правилник за висината на трошоците во постапка за издавање на одобрение на тип на производ и постапка за издавање на единечно одобрение на возило.....	68
943. Закон за здруженија и фондации.....	2		
944. Закон за јавните службеници.....	26	953. Листа за изменување и дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден.....	71
945. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.....	40	954. Правилник за видовите на градби за кои треба да се бара мислење од Управата за хидрометеоролошки работи во однос на користењето метеоролошки и хидролошки податоци, производи и подлоги.....	118
946. Закон за дополнување на Законот за работните односи.....	45	955. Правилник за начинот и постапката на водење бази на податоци за научно-истражувачката дејност.....	118
947. Одлука за давање на времено користење на дел од недвижна ствар.....	45	956. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	147
948. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општините.....	46	957. Листа на илустративни примери за пакување.....	147
949. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2010 година.....	58	958. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас во вториот квартал од 2010 година.....	148
950. Упатство за дополнување на Упатството за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање на политичките партии.....	58	Огласен дел	1-44
951. Правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат возилата за да добијат статус на возила со музејска вредност (олдтајмери) и постапката за утврдување на исполнетоста на тие критериуми.....	59		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**942.**

Врз основа на член 8, точка 13 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.04.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕН НА ЖАЛОСТ**

1. Владата на Република Македонија 17.04.2010 година го прогласува за Ден на жалост на Република Македонија.

2. Денот на жалост се прогласува по повод трагичната смрт на Претседателот на Република Полска, Лех Качински, неговата сопруга Марија и високи полски државници, кои го загубија животот во авионската несреќа, што се случи на 10.04.2010 година во Смоленск, Руска Федерација.

3. На Денот на жалост знамето на Република Македонија да се истакне на половина копје.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2310/1
16 април 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**943.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ**

Се прогласува Законот за здруженија и фондации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2010 година.

Бр. 07-1632/1
12 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на законот

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот, условите и постапката за основање, регистрација и престанок на здруженијата, фондациите, сојузите, организационите облици на странските организации во Република Македонија, имотот со кој располагаат, надзорот, статусните промени и статусот на организациите од јавен интерес.

Член 2

Одредбите на овој закон не се однесуваат на политичките партии, црквите, верските заедници и религиозните групи, синдикатите, коморите и други видови на здружување уредени со посебни закони.

2. Значење на изразите употребени во овој закон

Член 3

Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Организација“ е секое здружение, фондација, сојуз, како и секој организационен облик на странска организација, како и друга форма на здружување, регистрирани согласно со одредбите на овој закон;

2. „Дејност“ е активност класифицирана според националната класификација на дејности со која организациите ги остваруваат своите цели утврдени со статутот;

3. „Акт за основање“ е актот со кој се основа организацијата;

4. „Имот“ на организација се сите сопственички и други стварни права што организацијата ги стекнува над движните и недвижните ствари и правата кои основачите ги вложиле во организацијата и кои организацијата ги стекнала со своето работење;

5. „Статут“ е акт со кој се уредува дејноста, организационата поставеност и функционирањето на организацијата;

6. „Статусни измени“ означуваат присоединување, спојување и поделба на организацијата на начин и под услови определени со овој закон;

7. „Други акти“ се акти со кои се уредуваат односите што не се уредени со актот за основање или со статутот (правилник, одлука, деловник, програма и други акти);

8. „Орган за надзор“ е органот (надзорен одбор, комисија за ревизија или контролор) чии работи се поврзани со надзорот над работењето на организацијата;

9. „Имотна маса“ се пари, ствари и/или права кои основачот ги отстапува и пренесува на фондацијата во постапката на основање;

10. „Застапник“ е лице или орган во организацијата (застапник на здружение, директор на фондација, или орган определен со статут), чии права, овластувања и одговорности се поврзани со раководењето на организацијата и застапувањето на организацијата во согласност со закон;

11. „Одлучување без присуство“ е начин преку кој членовите на органите се изјаснуваат, без одржување седница на органот или без присуство на член на органот, а преку телефонска конференција, потпишување на актот или на друг начин уреден со статутот на организацијата;

12. „Заверена изјава/согласност“ е акт чиј потпис е заверен кај нотар;

13. „Лице“ е секое физичко и правно лице, освен ако не е нагласено дека е физичко лице или дека е правно лице;

14. „Странска организација“, во смисла на овој закон, е странско или меѓународно здружение, фондација или друг облик на организација основана за остварување на заедничка цел која не е за стекнување добивка и е основана во согласност со правниот систем на странската држава;

15. „Странско физичко лице“ е лице кое има живеалиште или престојувалиште во Република Македонија;

16. „Организација со статус од јавен интерес“ е организација која се стекнала со статус на организација од јавен интерес во согласност со овој закон;

17. „Судир на интереси“ подразбира судир на овластувањата и должностите во врска со работењето на организацијата со приватниот интерес на лицето кое има овластувања и должности, во кои приватниот интерес влијае или може да влијае врз вршењето на овластувањата и должностите во врска со работењето на организацијата и

18. „Цел“ на организацијата е проектиран резултат или состојба која организацијата треба да ја постигне.

3. Право на здружување

Член 4

(1) Правото на слободно здружување се остварува преку здружување во здруженија, фондации, сојузи и организациони облици на странски организации (во натамошниот текст: организации) за остварување на нивните цели, дејности и заштита на права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и закон.

(2) Се забранува основање на организација ако програмата и нејзиното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, поттикнување и повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост презема активности поврзани со тероризам, презема активности кои се спротивни на Уставот или закон и се повредуваат слободите и правата на други лица.

4. Здружување на организации

Член 5

(1) Две или повеќе организации можат да се здружуваат во сојуз или друга форма на здружување, која може да стекне својство на правно лице, со регистрација во согласност со овој закон.

(2) Организациите можат да членуваат во меѓународни организации или на друг начин да соработуваат со нив.

(3) Организациите кои се здружуваат во сојуз или друга форма на здружување, со здружувањето не го губат својството на правно лице.

5. Стекнување својство на правно лице (правен субјективитет)

Член 6

(1) Организациите се стекнуваат со својство на правно лице со уписот во регистарот што го води Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: Регистарот).

(2) Здруженијата и фондацииите не можат да се трансформираат во други видови на правни лица.

6. Време на дејствување на организацијата и олеснување

Член 7

(1) Ако со актот за основање, односно со статутот на организацијата не е определено времето на траење на организацијата, се смета дека организацијата е основана на неопределено време.

(2) Организациите имаат даночни и царински олеснувања во согласност со закон.

7. Име на организацијата

Член 8

(1) Секоја организација регистрирана според одредбите на овој закон има име и скратено име ако тоа е предвидено со статутот и е запишано во Регистарот.

(2) Името и скратеното име на организацијата јасно се разликуваат од имињата на другите организации кои се запишани во Регистарот.

(3) Во името на:

- здружението е содржан зборот здружение или друг израз со слично значење определен со статутот на здружението,

- сојузот е содржан зборот сојуз или друг израз со слично значење определен со статутот на сојузот и

- фондацијата е содржан зборот фондација или друг израз со слично значење определен со статутот на фондацијата.

(4) За прашањата за името кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од законот со кој се уредува име на фирма на трговско друштво.

8. Употреба на зборот „Македонија“ или име на единица на локалната самоуправа

Член 9

(1) Зборот „Македонија“ и зборовите изведени од него како и неговите кратенки, може да се содржани во името на организацијата само со одобрение на Министерството за правда.

(2) Ако во името на организацијата се содржани зборови со името на општината, односно градот Скопје, одобрение дава надлежниот орган на општината, на општините во градот Скопје и градот Скопје.

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА

1. Независност

Член 10

Организациите се независни во управувањето, определувањето и остварувањето на целите и дејностите утврдени со нивниот статут во согласност со Уставот и закон.

2. Јавност и транспарентност

Член 11

(1) Работата на организацијата е јавна.

(2) Јавноста на работењето на организацијата се остварува преку транспарентно објавување на статутите и другите акти на организацијата во согласност со статутот на организацијата.

3. Непрофитност

Член 12

(1) Организациите не можат да се основаат за стекнување со добивка.

(2) Организациите можат да вршат дејности со кои може да стекнат добивка, ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот.

(3) Ако во работењето на организациите се оствари добивка таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот.

(4) Остварената добивка од ставот (3) на овој член не може да се распределува меѓу основачите, членовите, членовите на органите, директорите, вработените или кое било друго со нив поврзано лице.

4. Непартиско дејствување

Член 13

(1) Организациите не можат да вршат активности на политичка партија, односно не можат да обезбедуваат директно или индиректно финансирање на конкретна политичка партија и да влијаат на изборите.

(2) Како влијание на избори во смисла на ставот (1) на овој член се подразбира учество на организациите во избори и изборна кампања за одредена политичка партија и директно или индиректно финансирање на изборна кампања на политичката партија.

5. Иницијативи во јавниот живот

Член 14

Организациите можат слободно да ги искажуваат и промовираат своите ставови и мислења за прашања од нивен интерес, да поведуваат иницијативи и да учествуваат во градење на јавно мислење и креирањето на политиките.

III. ЗДРУЖЕНИЈА

1. Основачи

Член 15

(1) Здружение можат да основаат физички и правни лица.

(2) Здружение можат да основаат најмалку пет основачи од кои тројца од основачите мора да имаат живеалиште или престојувалиште, односно седиште на територијата на Република Македонија.

(3) Здружение на граѓани може да основаат малолетни лица со навршена 15-годишна возраст преку изјава за согласност за основање на здружение од нивниот законски застапник, за целите за кои се основа здружението во согласност со закон.

2. Основање

Член 16

(1) Здружението се основа на основачко собрание.

(2) На основачкото собрание се донесува акт за основање, програма, статут и се избираат органите на здружението.

3. Акт за основање

Член 17

(1) Актот за основање на здружението содржи:

- име, седиште и адреса на здружението,
- име, адреса или седиште и единствен матичен број на основачите на здружението и
- цели на здружението.

(2) Актот за основање или негов дел може да се менува, ако за тоа има изречено волја на основачите додека трае процесот на регистрација.

4. Статут и содржина на статутот

Член 18

(1) Здружението има статут.

(2) Со статутот на здружението се уредуваат:

- името и седиштето,
 - целите на здружението,
 - дејностите со кои се остваруваат целите,
 - начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на членувањето во здружението,
 - правата, обврските и одговорностите на членовите,
 - видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување, траење на мандатот на членовите во органите и начинот на одлучување,
 - застапувањето по закон,
 - начинот на стекнување и располагање со средствата,
 - начинот на донесување на финансиски и други извештаи,
 - начинот на остварување на јавност и отчетност во работата,
 - начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот,
 - начинот на одлучување за статусни промени и престанок на здружението,
 - начинот на донесување на планови и програми,
 - постапувањето со средствата и/или имотот во случај на престанок на здружението и
 - други прашања утврдени со закон.
- (3) Со статутот на здружението можат да се уредат и:
- знакот и симболот на здружението,
 - внатрешните организациони форми (подружници, ограноци и слично), ако ги има,

- начинот на донесување на другите акти,
- судир на интереси,
- начин на разрешување на спорни прашања и
- други прашања од значење за работата на здружението.

5. Членување во здружение

Член 19

(1) Членувањето во здружението е доброволно.

(2) Основачите се членови на здружението со еднакви права и одговорности, како и другите членови на здружението.

(3) Физичко лице може да биде член на здружението независно од неговата возраст во согласност со статутот.

(4) Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во здружението со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во организацијата во согласност со закон.

(5) Лицата со ограничена деловна способност или лицата на кои им е одземена деловната способност можат да бидат членови на здружението со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во организацијата во согласност со закон.

6. Регистар на членови

Член 20

(1) Здружението води регистар на членови и евиденција на членовите на органите.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се ажурираат најмалку еднаш на две години.

(3) Здруженијата ја гарантираат анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го побарале.

(4) Податоците од ставот (1) на овој член се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

7. Управување на здружението

Член 21

Со здружението управуваат членовите непосредно или преку избраните претставници во органите на здружението.

8. Собрание на здружението

Член 22

(1) Собранието е највисок орган на здружението и го сочинуваат сите членови.

(2) Со статутот може да се определи начинот на претставување на членовите на здружението во собранието на здружението, преку свои избрани претставници.

9. Надлежност на собранието

Член 23

Собранието:

- донесува статут, програма и други акти,
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на својата веб страница,
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,
- одлучува за промена на целта на здружението,
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на здружението,
- избира и разрешува членови на органите,
- одлучува за статусните измени на здружението,
- одлучува за престанок на здружението со двотреетинско мнозинство гласови од сите членови на здружението и
- врши и други работи во согласност со статутот и актите на здружението.

10. Работа на собранието

Член 24

- (1) Собранието работи на седници.
- (2) Собранието, по правило, одржува седница најмалку еднаш годишно, а со статутот на здружението може да се определи и рок пократок од една година за одржување на седница.
- (3) Вонредна седница на собранието може да се одржи по писмено барање од една третина од членовите на здружението.
- (4) Вонредната седница на собранието од ставот (3) на овој член се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.
- (5) Начинот на свикување на собранието, работата и донесувањето на одлуките и одлучувањето без присуство, се уредуваат со статутот на здружението.

11. Застапник на здружението

Член 25

- (1) Здружението има едно или повеќе лица овластени за застапување на здружението (во натамошниот текст: застапник) избран, односно именуван на начин утврден со статутот.
- (2) Застапник на здружението може да биде деловно способно физичко лице кое има живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија во согласност со закон.
- (3) Правата и обврските застапникот на здружение-то ги врши во согласност со закон, статутот и актите на здружението.

12. Други органи на здружението

Член 26

Со статутот на здружението може да се предвидат и други органи на здружението.

IV. ФОНДАЦИИ

1. Основање

Член 27

- (1) Фондацијата е правно лице формирана за остварување на цел со стекнување и управување на имот и средства во согласност со овој закон.
- (2) Фондацијата се основа со имотна маса која изнесува најмалку 10.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија, изразена во пари, хартии од вредност или друг имот на денот на поднесувањето на актот за запишување во Регистарот.
- (3) Ако регистрацијата на фондацијата е утврдена со тестамент, а таа не е регистрирана во рок од 60 дена, имотната маса се распределува согласно со закон.

2. Основачи на фондација

Член 28

- (1) Фондацијата ја основаат еден или повеќе основачи.
- (2) Како основачи на фондацијата можат да се јават физички и правни лица.
- (3) Фондацијата се основа со акт за основање или како последна волја изјавена со тестамент или легат.

3. Акт за основање

Член 29

- (1) Актот за основање на фондацијата содржи:
 - име и седиште на фондацијата,
 - име, адреса или седиште и единствен матичен број на граѓанинот или единствен матичен број на основачот на фондацијата,
 - цели на фондацијата и
 - висина на имотната маса со која се основа фондацијата изразена во пари за секој основач одделно.
- (2) Актот за основање може да содржи и други одредби за основање и дејствување на фондацијата, како и за правото на основачот да одлучува за промена на целта, името, начинот на донесување изменување и дополнување на статутот и престанокот на фондацијата.
- (3) Актот за основање се потпишува од основачите.

4. Учество во управувањето

Член 30

Начинот на учеството на основачот во управувањето со фондацијата се уредуваат со статутот на фондацијата.

5. Статут и содржина на статутот

Член 31

- (1) Фондацијата има статут.
- (2) Со статутот се уредуваат:
 - името и седиштето на фондацијата,
 - целите на фондацијата,
 - дејноста со која се остваруваат целите на фондацијата,
 - внатрешната организација, видот и составот на органите, надлежностите, начинот на избор и разрешување на членовите на органите, траење на мандатот на членовите на органите и начинот на одлучување,
 - законското застапување,
 - начин на стекнување и располагање со средствата,
 - начин за донесување на деловни, финансиски и други извештаи,
 - начинот на остварување на јавност и транспарентност во работата,
 - начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот,
 - начинот на одлучување за статусни измени и престанок на фондацијата,
 - постапувањето со средствата на фондацијата во случај на престанок на фондацијата,
 - начинот на донесување на планови и програми и
 - други прашања утврдени со закон.
- (3) Со статутот на фондацијата може да се уреди и:
 - знакот и симболот на фондацијата,
 - внатрешните организациони форми на фондацијата (подружници, ограноци и слично), ако ги има фондацијата,
 - начинот на донесување на другите акти,
 - судирот на интереси и
 - други прашања од значење за работа и начин на разрешување на спорни прашања на фондацијата.

6. Лице одговорно за одобрување на статутот

Член 32

- (1) Статутот е составен и одобрен во согласност со основачите, ако со актот за основање поинаку не е определено.
- (2) Ако фондацијата е основана со изјава согласно со членот 28 став (3) од овој закон, статутот го составува извршителот на тестаментот, односно легатот, освен ако со последната изјава на волја поинаку не е утврдено.

7. Органи на фондацијата

Член 33

- (1) Фондацијата има одбор и директор.
- (2) Со статутот на фондацијата можат да се предвидат и други органи.

8. Одбор на фондацијата

Член 34

- (1) Одборот е највисок орган на управување на фондацијата.
- (2) Основачот при основањето на фондацијата го именува одборот на фондацијата, освен ако со актот за основање или статутот поинаку не е определено.
- (3) Одборот на фондацијата работи на начин утврден со статутот на фондацијата.

9. Надлежност на одборот

Член 35

- (1) Одборот на фондацијата:
 - донесува статут, програма и други акти;
 - усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на својата веб страница,
 - доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,
 - одлучува за промена на целта на фондацијата,
 - одлучува за внатрешната организација и организационите форми на фондацијата,
 - избира и разрешува членови на органите,
 - одлучува за статусни измени на фондацијата,
 - одлучува за престанок на фондацијата и
 - врши и други работи во согласност со статутот и актите на фондацијата.
- (2) Одборот на фондацијата ги има правата од ставот (1) на овој член, ако со актот за основање или со статутот на фондацијата основачот не ги задржал за себе овие права.

10. Раководење со фондацијата

Член 36

- (1) Со фондацијата раководи директор.
- (2) Фондацијата може да има еден или повеќе директори овластени за застапување на фондацијата, избрани на начин утврден со статутот.
- (3) Директор може да биде деловно способно физичко лице кое има живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија.
- (4) Директорот своите права, обврски и одговорности ги врши во согласност со овој закон, статутот и актите на фондацијата.

V. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ НА СТРАНКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Странско лице и странски организации

Член 37

- (1) Како основачи и членови на организација согласно со овој закон можат да бидат и странски лица.
- (2) Лицата од ставот (1) на овој член ги имаат истите права и обврски, како и домашните лица, освен ако со закон поинаку не е определено.

2. Странска организација

Член 38

- (1) Странските организации можат да дејствуваат во Република Македонија преку подружница, канцеларија или друг организационен облик на странските организации кои имаат седиште на територијата на Република Македонија.
- (2) Во Република Македонија странските организации работат во согласност со одредбите на овој закон, освен ако со ратификуван меѓународен договор поинаку не е уредено.

3. Акт за основање

Член 39

- (1) Организационите облици на странските организации се основаат со акт на странската организација за нејзино основање во Република Македонија.
- (2) Актот од ставот (1) на овој член содржи:
 - име и седиште на странската организација која основа организационен облик,
 - целта на странската организација и целта на организациониот облик на странската организација и
 - име и седиште на организациониот облик на странската организација.
- (3) Актот од ставот (1) на овој член го потпишува овластено лице на странската организација и се заверува пред нотар.

VI. РЕГИСТРАЦИЈА

1. Регистри

Член 40

- (1) Регистарот води:
 - регистар на здруженија и регистар на сојузи,
 - регистар на фондации и
 - регистар на организациони облици на странските организации.
- (2) Регистрите од ставот (1) на овој член се водат во пишан облик и како единствена централна електронска база на податоци кои се објавуваат на веб страницата на Регистарот и се запишуваат во Регистарот на други правни лица.
- (3) Формата, содржината и начинот на запишување и водење на регистрите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за правда.

2. Содржина на регистрите

Член 41

- (1) Во регистрите се запишуваат:
 - полното име на организацијата и скратеното име ако го има,
 - седиштето,
 - актот за основање,
 - датум на основање,
 - име, презиме и единствен матичен број на граѓанинот и единствен матичен број на основачите,
 - датум на донесување, односно изменување и дополнување на статутот,
 - предвиденото време за кое организацијата се основа,
 - цели и дејности,
 - име, презиме и единствен матичен број на застапникот по закон,
 - податоци за организациски единици (подружници, канцеларија и слично),

- податоци за статус на организација од јавен интерес,
- податоци за статусните измени,
- податоци за стечај и ликвидација,
- забелешка за започнување постапка за забрана на вршење на дејност,

- престанок на работа и
- број и датум на решение за запишување, за промена на податоци и решение за бришење на уписот во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон.

(2) За фондациите освен податоците од ставот (1) на овој член, се запишува и почетната имотна маса.

(3) За организационите облици на странските организации се запишува и:

- државата во која е регистрирана странската организација и седиштето на организацијата во таа држава и
- името на организациската форма и вид на странската организација согласно со прописите на државата во која е регистрирана странската организација.

(4) За организациите со статус од јавен интерес се запишуваат името, презимето и единствениот матичен број на членовите на органот за надзор.

3. Запишување во Регистарот

Член 42

(1) Запишувањето во Регистарот се врши со пријава за запишување која се поднесува во рок од 30 дена од денот на донесувањето на актот за основање, односно одлуката на странската организација за основање на организациониот облик на странската организација во Република Македонија.

(2) Пријавата за запишување ја поднесува застапникот.

(3) За запишувањето од ставот (1) на овој член во Регистарот, здруженијата и фондациите поднесуваат:

- акт за основање,
- статут,
- програма за дејствување,
- одлука за избор на органите и податоци за членовите на органите,
- одлука за избор на застапник по закон со неговите податоци,

- записник од основачкото собрание или извештај за основањето, и

- изјава заверена кај нотар потпишана од застапникот со која се потврдува дека вршењето на дејноста е во согласност со закон и дека се исполнети условите за упис.

(4) За запишување во Регистарот на организациониот облик на странската организација со пријавата се поднесуваат:

- заверена фотокопија на актот за основање на странската организација и заверен превод за регистрација во странската држава во која е основана или друг документ што потврдува дека организацијата може да дејствува,

- заверена фотокопија на одлуката и заверен превод на одлуката на надлежниот орган за основање на организациониот облик во Република Македонија,

- фотокопија и заверен превод на статутот или друг соодветен акт,

- програма за дејствување во Република Македонија,
- заверена одлука и превод за изборот на органите со лични податоци на лицата кои членуваат во органите,

- заверен превод на одлуката и одлуката за избор на законски застапник со лични податоци, заверена фотокопија на исправата за идентификација на тоа лице и документ за регулиран престој, односно живеалиште во Република Македонија и

- заверен превод на одлуката за лице овластено од законскиот застапник за регистрација на организациониот облик на странската организација во Република Македонија.

4. Решение за запишување

Член 43

(1) Регистарот е должен во рок од пет дена од денот на поднесувањето на пријавата за запишување да донесе решение за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон.

(2) Решението за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се доставува до подносителот на пријавата во рок од три дена од денот на донесувањето на решението.

(3) Со решението за запишување во Регистарот се доставува фотокопија од статутот заверен со печат на Регистарот.

(4) Со запишувањето во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон, организацијата се стекнува со својство на правно лице.

5. Дополнување и одбивање

Член 44

(1) Ако Регистарот утврди дека пријавата за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон не е во согласност со членот 42 од овој закон ќе му укаже за тоа на подносителот на барањето и ќе определи рок од 30 дена во кој е должен да постапи по укажувањето.

(2) Ако во определениот рок подносителот на барањето за регистрација не постапи по укажувањето, Регистарот со решение ќе го одбие барањето за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон.

6. Право на жалба

Член 45

Против решението на Регистарот со кое е одбиено барањето за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон организацијата има право на жалба до Комисијата за жалби утврдена со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, во рок од 15 дена од приемот на решението.

7. Запишување за промена на податоци

Член 46

(1) Организациите кои извршиле промена на податоците кои се впишуваат во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се должни во рок од 30 дена од денот на извршените промени да поднесат пријава до Регистарот за запишување на промените.

(2) Пријава за извршените промени поднесува застапникот.

(3) За запишување на промените на податоците во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се применуваат одредбите за запишување утврдени со овој закон.

8. Јавност на регистарот

Член 47

Податоците во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се јавни и се објавуваат на веб страницата на Регистарот.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

1. Извори на финансирање

Член 48

Организациите средства за финансирање ги стекнуваат од членарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со закон и со статутот.

2. Средства од буџетите

Член 49

(1) Организациите можат да добиваат средства од Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

(2) Владата на Република Македонија и советите на општините, советите на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје поблиску ги уредуваат условите за распределба и користење на средствата од ставот (1) на овој член.

(3) Владата на Република Македонија, односно надлежните органи на државната управа и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесуваат годишни планови и програми за распределба на средствата од ставот (1) на овој член.

(4) Органите на државната управа, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на својата веб-страница ги објавуваат организациите кои ги добиле средствата од ставот (1) на овој член, како и целите на организациите за кои ги добиле тие средства.

(5) Организациите кои добиле средства од ставот (1) на овој член доставуваат деловен и финансиски извештај до надлежниот орган на Државната управа, односно органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во случаите кога користат средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа.

(6) Даночни и царински олеснувања не може да се применат за средствата кои организацијата ги употребила спротивно на членовите 12 и 13 од овој закон.

3. Употреба на средствата

Член 50

(1) Финансиските средства на организациите се употребуваат за остварување на целите на организацијата определени со статутот и програмата.

(2) Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро управување, во интерес на организацијата, а над личните интереси, односно во интерес на остварување на целите, во согласност со закон и статутот.

(3) Средства на организацијата не можат да се исплаќаат на членовите, основачите, членовите на органите, застапниците, вработените или со нив поврзани лица освен во случаи кога член на организацијата е корисник на услугите на организацијата во согласност со целите определени со статутот и програмата на организацијата.

(4) Работата во органите на организациите по правило е доброволна, а членовите на органите на организациите можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци, како и надоместок за вршење на работи во органите на организацијата во согласност со закон.

(5) Вработените имаат право на плата и надоместок во согласност со закон и колективен договор.

4. Одговорност за обврските

Член 51

(1) Организациите одговараат за своите обврски со целиот свој имот и средства.

(2) Членовите на органите на организациите одговараат лично и неограничено за нивните обврски кон организацијата, за злоупотреба на средствата на организацијата, за постигнување цели што за нив како поединци се забранети или за злоупотреба на организацијата како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители.

5. Одговорност за штета

Член 52

(1) Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се одговорни солидарно за штетата на организацијата предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не учествувале во одлучувањето.

(2) Барање за надоместок на штета поднесува органот определен со статутот или највисокиот орган, ако со статутот не е определен орган.

6. Извештај за работа

Член 53

(1) Организациите се должни на својата веб-страница или на друг начин да ги објавуваат годишните извештаји за нивното работење.

(2) Организациите се должни да подготват годишен финансиски извештај, да го достават до надлежниот орган во согласност со закон и да го објават на својата веб-страница или на друг соодветен начин да го направат достапен до јавноста.

(3) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член, организациите се должни да ги објават најдоцна до 30 април за предходната година.

7. Располагање со средствата во случај на престанок

Член 54

(1) Во случај на престанок на работата на организацијата, средствата што остануваат по намирување на обврските, се користат на начин утврден со статутот.

(2) Ако со статутот не е определен примателот на средствата што остануваат по намирување на обврските од ставот (1) на овој член, тие средства се пренесуваат на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје има седиште организацијата.

(3) Во случај на престанок на организацијата со статус на јавен интерес, средствата се пренесуваат на друга организација со статус од јавен интерес со иста или слична цел на дејствување или на општината на чие подрачје има седиште организацијата, за што одлучува давателот на средствата.

8. Пренесување на средствата во случај на забрана за работа

Член 55

Кога со одлука на надлежен суд се забранува работата на организацијата, имотот на организацијата се пренесува на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје има седиште организацијата.

VIII. НАДЗОР

1. Орган за надзор

Член 56

- (1) Организациите можат да имаат орган за надзор.
- (2) Органот за надзор ја следи примената на статутот и програмата, се грижи за работењето и имотот на организацијата и врши други работи на начин утврден со статутот.

2. Надлежност за вршење на увид

Член 57

- (1) Членовите на организацијата вршат увид во работата на органите на организациите.
- (2) Ако членовите на организацијата или членовите на органите на организацијата дознаат за неправилности во примената на статутот, или во финансиското работење, можат да побараат отстранување на неправилноста од органот определен со статутот, односно највисокиот орган ако со статутот не е определен друг орган.

3. Надзор

Член 58

Надзор на законитоста на примената на одредбите од овој закон врши Министерството за правда.

IX. СТАТУСНИ ИЗМЕНИ

1. Поим и вид на статусни измени

Член 59

Статусната измена подразбира присоединување, спојување и поделба на организацијата извршена врз основа на одлука донесена од органот во согласност со овој закон и статутот.

2. Присоединување на организацијата

Член 60

- (1) Присоединувањето е пренос на правата и обврските на една организација (организација што се присоединува) кон друга организација (организација што презема), врз основа на одлука и договор за присоединување.
- (2) Договорот за присоединување ги содржи имињата и седиштето на организациите, начинот за пренос на имотот на организацијата што се присоединува со опис на правата и обврските кои се пренесуваат.
- (3) Присоединувањето на една или повеќе организации кон друга се запишува во Централниот регистар.
- (4) За уписот на присоединувањето соодветно се применуваат одредбите за упис во регистарот утврдени во овој закон.
- (5) Со пријавата за упис се поднесуваат и одлуките од организациите кои учествуваат во присоединувањето за прифаќање на склучените договори за присоединување, во истоветен текст, договорот за присоединување и решение за упис во регистарот на организациите кои се присоединуваат.
- (6) Со уписот за присоединување во регистарот престанува да постои организацијата што се присоединува.

3. Спојување на организации

Член 61

- (1) Спојувањето е основање на нова организација на која се преминуваат сите права и обврски на две или повеќе организации кои се спојуваат.
- (2) Со спојувањето престануваат да постојат организациите коишто се споиле, а новонастанатата организација се смета за нова организација.
- (3) За новата организација соодветно се применуваат одредбите за основање на организација согласно со овој закон.

4. Поделба на организации

Член 62

- (1) Организацијата може да се подели на две или повеќе организации.
- (2) Одлуката за поделба на организацијата има правно дејство на акт за основање.
- (3) Поделената организација престанува да постои, а во постапката за упис на новонастанатите организации се применуваат одредбите за регистрација согласно со овој закон.
- (4) Организациите настанати со поделбата со денот на запишување во Регистарот одговараат солидарно за обврските на поделената организација.
- (5) Со барањето за запишување во Регистарот се поднесува и делбен биланс.

X. ПРЕСТАНОК И ЗАБРАНА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

1. Престанок на организацијата

Член 63

- (1) Организацијата престанува да постои ако е:
 - донесена одлука за престанок на постоење во согласност со статутот,
 - поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на највисокиот орган утврден со статутот, а таа не е одржана,
 - во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон,
 - истечено е времето определено со статутот, кога основањето на организацијата е за определено време,
 - статусна измена која предвидува престанок на постоењето,
 - донесена одлука на надлежен суд,
 - стечај и
 - спроведена ликвидација.
- (2) Организацијата може да престане и ако бројот на членовите на организацијата се намали под бројот определен за основање.

2. Поведување на постапка за престанок на организацијата

Член 64

- (1) Одлука за престанок на организацијата врз основа на членот 63 став (1) алинеи 2, 3 и 4 и став (2) од овој закон донесува надлежниот суд на предлог на застапникот по закон, членовите на органите или членовите, во случаите кога не е донесена одлука за престанок на постоење од органот определен со статутот.
- (2) Постапката за престанок на организацијата пред надлежниот суд се води според одредбите на Законот за парничната постапка.
- (3) За престанокот на организацијата судот по службена должност го известува Регистарот.

3. Забрана на работа на организацијата

Член 65

Се забранува работата на организацијата, ако:

- нејзиното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија,
- поттикнување и повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост,
- активности поврзани со тероризам,
- презема активности кои се спротивни на Уставот или закон и
- се повредуваат слободите и правата на други лица.

4. Поведување постапка за забрана на работата на организациите

Член 66

(1) Секој може да поднесе иницијатива за забрана на работата на организациите пред надлежниот јавен обвинител.

(2) Ако надлежниот основен јавен обвинител според седиштето на организацијата по службена должност или по поднесената иницијатива оцени дека постојат причини за забрана на работата на организацијата во согласност со овој закон, ќе поднесе предлог до надлежниот суд.

(3) Постапката за забрана е итна.

5. Право на жалба

Член 67

(1) Против решението на основниот суд за забрана на работата на организацијата може да се поднесе жалба до надлежниот апелационен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

(2) Основниот суд жалбата ја доставува до апелациониот суд во рок од три дена од денот на приемот на жалбата.

(3) Апелациониот суд по жалбата одлучува во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата.

6. Ликвидација

Член 68

(1) Ликвидација на организација се спроведува кога организацијата има доволно финансиски средства за покривање на своите обврски, а е донесена одлука (акт) за престанок на постоење од органот определен со статутот.

(2) За прашањата за постапка на ликвидација кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од законот со кој се уредуваат прашања за ликвидација на трговски друштва.

(3) Постапката за ликвидација е итна.

7. Управување со организација во ликвидација

Член 69

(1) Со организацијата во ликвидација управува ликвидатор.

(2) Ликвидатор се именува на начин уреден со статутот на организацијата или определен со одлуката за престанок на постоење на организацијата.

(3) Со именувањето на ликвидаторот престануваат овластувањата на органите и на застапникот.

(4) Застапувањето се пренесува на ликвидаторот со денот на отворање на постапката за ликвидација.

(5) Одлуката за престанок со ликвидација и за именување на ликвидатор, се доставува до Регистарот во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.

(6) Во Регистарот се запишуваат податоците за ликвидаторот, а во името на организацијата се впишува ознака „во ликвидација”.

8. Скратена постапка за ликвидација

Член 70

(1) Организацијата може да престане по скратена постапка за ликвидација, ако по донесувањето на одлуката за престанок на постоење од органот определен со статутот повеќето членови на собранието или застапниците на фондацијата и на странската организација, поднесат до Регистарот заверена изјава согласно со закон дека се намирени сите обврски кон доверителите и кон вработените во организацијата.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат солидарно за обврските на организацијата во рок од три години од денот на брише од Регистарот.

(3) Организацијата која престанува по скратена постапка се брише од Регистарот, а се впишуваат имињата и живеалиштето, односно седиштето на лицата од ставот (1) на овој член, со назнака за нивната солидарна одговорност за обврските на организацијата.

9. Постапка по спроведена ликвидација и стечај

Член 71

(1) Со средствата што остануваат по намирување на обврските, ликвидаторот постапува во согласност со овој закон и статутот на организацијата.

(2) По предавање на средствата на примателот, ликвидаторот поднесува барање за бришење од Регистарот, со кое приложува и извештај за ликвидацијата или стечајот и изјава дека сите средства се поделени во согласност со закон и статутот.

(3) Постапката за стечај на организациите се спроведува во согласност со закон.

10. Бришење од Регистарот

Член 72

(1) Организацијата се брише од Регистарот врз основа на завршена ликвидација или стечај.

(2) Со бришење од Регистарот организацијата престанува да постои како правно лице.

XI. СТАТУС НА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

1. Поим на статус на јавен интерес

Член 73

Организациите можат да се стекнат со статус од јавен интерес ако вршат дејности од јавен интерес, спроведување на програми и проекти на централно и/или локално ниво, самостојно или во соработка со органите на државната управа и органите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и користење на финансиски средства за реализација на активностите.

2. Дејности од јавен интерес

Член 74

Дејности од јавен интерес се:

- развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права,

- помош и заштита на лица со физички или ментален хендикеп, лица со попреченост во развојот и лица со посебни потреби,
- заштита на деца и младинци,
- заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување,
- заштита од злоупотреба на дрога, сексуално преносливи болести, малолетничка деликвенција, алкохолизам, проституција и трговија со луѓе,
- здравство, унапредување на здравјето и медицинска грижа,
- уметност, култура и заштита на културното наследство,
- аматерски спорт,
- заштита на животната средина и одржлив развој,
- локален и инфраструктурен развој,
- наука, образование и обука во образовниот процес,
- развој на етиката и моралот,
- хуманитарна и социјална помош, намалување на сиромаштијата,
- справување со елементарни непогоди,
- заштита и грижа за животни,
- заштита на потрошувачите,
- унапредување на добротворството и волонтерството и
- друга дејност од јавен интерес определен со овој или друг закон.

3. Критериуми за јавен интерес

Член 75

Здружението или фондацијата ќе се здобие со статус на организација од јавен интерес, ако:

- е регистрирана согласно одредбите на овој закон,
- дејноста од јавен интерес е главна приходна шифра во нејзиното работење,
- работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата,
- има потребна организациска структура согласно овој закон,
- има кадровски капацитети потребни за дејност согласно со законот,
- има соодветни финансиски ресурси, односно вкупна вредност на имотот или годишен приход од минимум 1.500 евра во денарска противвредност според курсот на Народна банка на Република Македонија,
- има пропишано правила за судир на интереси и за обезбедување на транспарентност и јавност во работењето и
- не е во стечај или ликвидација и нема блокирана жиро сметка.

4. Барање

Член 76

(1) Здружението или фондацијата поднесува барање за добивање на статус на организација од јавен интерес до Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

(2) Кон барањето се поднесува и:

- решение за запишување во Регистарот,
- статут,
- програма за работа за тековната година,
- опис на дејноста од јавен интерес дефинирана во статутот и активностите со кои е спроведувана,
- препорака од организации или институции со кои соработувале,
- опис на организациската структура,

- опис на кадровскиот капацитет потребен за дејност согласно со закон,
- изјава за судир на интереси од застапникот,
- информација за економска и финансиска состојба на организацијата,
- завршна сметка доколку здружението или фондацијата има заокружено еден фискален циклус,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација и
- потврда дека со правосилна одлука не е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

(3) Документите од ставот (2) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеци и се доставуваат во оригинал или заверена копија на нотар.

(4) Статусот од јавен интерес е непренослив на организациите настанати со статусни измени.

5. Орган за надзор

Член 77

(1) Организацијата од јавен интерес има орган за надзор.

(2) Органот за надзор:

- го следи спроведувањето на статутот и програмата на организацијата,
- се грижи за работењето и имотот на организацијата,
- го контролира начинот на работењето на органот на управување,
- поднесува извештај на собрание на здружение, односно на одборот на фондацијата и на органот од кој му се пренесени јавните овластувања најмалку еднаш годишно за финансиското и сметководственото работење,
- ја прегледува годишната завршна сметка и други акти на организацијата и
- врши други работи утврдени со закон и статутот.

6. Нespoјливост на функции

Член 78

(1) Членовите на органот за надзор не можат да бидат членови на други органи врз чија работа вршат надзор.

(2) Вработените во организацијата не можат да бидат членови на органот за надзор.

7. Определување на организации со статус од јавен интерес

Член 79

(1) Статусот на организациите од јавен интерес го определува Владата на Република Македонија по предлог на Комисијата за организации со статус од јавен интерес (во натамошниот текст: Комисијата).

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член ја формира Владата на Република Македонија.

(3) Комисијата е составена од претседател и десет члена од кои по еден претставник од Министерството за финансии, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за култура, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, како и двајца претставници на организации регистрирани во согласност со овој закон.

(4) Начинот и критериумите за избор, како и причините за престанок на вршењето на работата на претседателот и членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член ги уредува министерот за правда со подзаконски акт.

(5) Мандатот на претседателот и членовите на Комисијата е четири години.

8. Надлежности на Комисијата

Член 80

(1) Комисијата ги врши следниве работи:

- дава предлози за доделување и престанок на статус на организација од јавен интерес,
- разгледува и дава мислења по деловни и финансиски извештаи за работата на организациите со статус од јавен интерес,
- предлага поведување прекршочна постапка и
- го утврдува годишниот извештај за својата работа за претходната година.

(2) Комисијата донесува деловник за својата работа.

(3) Извештајот од ставот (1) алинеја 4 Комисијата го објавува на својата веб страница.

9. Административно-технички работи

Член 81

(1) Административно-техничките работи на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

(2) Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Организационата единица за соработка со граѓански организации:

- подготвува предлози за доделување статус на организација од јавен интерес по доставено барање од страна на организациите,
- дава стручна и техничка помош на Комисијата во спроведувањето на нејзините активности,
- ги подготвува седниците на Комисијата,
- разгледува извештаи доставени од организациите со статус на јавен интерес и подготвува предлог до Комисијата за постапување по извештаите,
- одговара на прашања поставени од организациите со статус на јавен интерес и други заинтересирани лица,
- дава информации и совет за правните прашања што се однесуваат на организациите со статус на јавен интерес,
- доставува решение за доделување и одземање на статус од јавен интерес до Централниот регистар,
- одржува електронска база на податоци за работата на Комисијата и информација за регистрираните организации со статус на јавен интерес,
- ја следи работата на организациите со статус од јавен интерес,
- го објавува списокот на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на организација од јавен интерес за претходната година и
- врши и други работи утврдени со овој и друг закон.

10. Постапка за добивање на статус на организација од јавен интерес

Член 82

(1) Барањето за добивање на статус на организација од јавен интерес се поднесува до Владата на Република Македонија преку Комисијата.

(2) Ако се утврди дека барањето не е комплетно, Комисијата ќе го повика подносителот на барањето и ќе му определи рок од 15 работни дена да постапи по укажувањето.

(3) Ако во рокот од ставот (2) на овој член здружението или фондацијата не постапи по укажувањето, барањето ќе се смета дека не е поднесено.

11. Право на тужба

Член 83

(1) Владата на Република Македонија донесува решение во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

(2) Против решението на Владата на Република Македонија може да се поведе управен спор.

(3) Управниот суд по тужбата одлучува во рок од 30 дена од денот на приемот на тужбата.

12. Промени кои се забележуваат во Регистарот

Член 84

Ако организациите го изменат актот за основање, или статутот со што би се изгубил статусот на здружение и фондација од јавен интерес, или други промени кои се забележуваат во Регистарот се должни да ја известат Комисијата во рок од 30 дена по извршената промена.

13. Извештаи

Член 85

(1) Организацијата со статус од јавен интерес е должна за својата работа еднаш годишно да поднесе деловен и финансиски извештај, одобрен од органот определен со статутот, за својата работа до Владата на Република Македонија за усвојување, а најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

(2) Образецот за формата и содржината на извештаите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

14. Ревизија

Член 86

(1) Здружението или фондацијата со статус од јавен интерес чиј годишен буџет е над 20.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија е должно да изврши независна годишна ревизија на своето финансиско работење, а ако има буџет над 100.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија, е должно да изврши ревизија во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.

(2) Извештајот за ревизијата од ставот (1) на овој член се поднесува заедно со извештајот од членот 77 став (2) алинеја 4 на овој закон, најмалку еднаш годишно.

15. Јавност на извештаите

Член 87

Извештаите од членовите 85 и 86 на овој закон се јавни и се објавуваат на веб страницата на организацијата со статус од јавен интерес до 30 април во тековната година за претходната година.

16. Олеснувања

Член 88

Организациите со статус од јавен интерес покрај даночните и царинските олеснувања утврдени во членот 7 став (2) на овој закон имаат дополнителни даночни и царински олеснувања во согласност со закон.

17. Престанок на статус од јавен интерес

Член 89

(1) Статусот на организација од јавен интерес престанува:

- по барање на здружението или фондацијата,
- кога престанала да ги исполнува условите што се потребни за добивање на статусот организација од јавен интерес,
- ако не формира надзорен одбор и не постапува согласно со статутот,
- ако не поднесе извештај во роковите определени со овој закон,
- ако не поднесе ревизиски извештај во роковите согласно со овој закон и
- со своето работење не го одразува јавниот интерес за кој го добила статусот.

(2) Владата донесува решение за престанок на статусот на организацијата од јавен интерес. Организацијата се известува за забелешките во однос на ставот (1) алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој член и се одредува рок од 30 дена за нивно отстранување. Доколку организацијата не ги отстрани забелешките во наведениот рок, се донесува решение за престанок.

(3) Комисијата донесува решение за престанок на статусот од јавен интерес.

(4) Против решението од ставот (2) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Организациите од јавен интерес на кои им престанал статусот на организации од јавен интерес се должни во рок од 30 дена до Комисијата да достават извештај за периодот од последниот извештај до моментот на престанокот на статусот.

XII. ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА

Член 90

(1) На организациите може да им се довери вршење на јавно овластување, со пренесување на надлежности од орган на државна управа, од орган на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и други органи кои имаат јавни овластувања, во согласност со закон.

(2) Јавното овластување од ставот (1) на овој член се доверува врз основа на програма на организацијата на начин и постапка за доверување на вршењето на јавното овластување, по објавен јавен повик во средствата за јавно информирање.

(3) Критериумите, начинот и постапката на доверување на вршењето на јавното овластување се утврдуваат со закон од соодветната област.

(4) На организациите може да им биде одземено вршењето на јавното овластување, поради злоупотреба или невршење на довереното овластување на начин и во постапка утврдени со закон.

XIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 91

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која врши дејност што не е во согласност со нејзините цели утврдени со статутот од членовите 18 и 31 на овој закон.

Член 92

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која во правниот промет не го користи името кое согласно со членот 41 од овој закон е запишано во Регистарот.

Член 93

(1) Глоба во износ од 300 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на застапникот ако во рокот од 30 дена утврден во членот 46 од овој закон не поднесе пријава до Регистарот за запишување на промените.

(2) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече и на организацијата за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 94

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која средствата на организацијата не ги користи во согласност со членот 50 од овој закон.

Член 95

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која не ги објавува извештаите за финансиското работење согласно со членот 53 од овој закон.

Член 96

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која нема да ја извести Комисијата за промените од членот 84 на овој закон.

Член 97

(1) Глоба во износ од 300 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во организацијата со статус од јавен интерес ако не поднесе наративен и финансиски извештај согласно со членот 85 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече и на организацијата за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 98

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата со статус од јавен интерес ако не изврши годишна ревизија на своето финансиско работење и не поднесе извештај согласно со членот 86 од овој закон.

Член 99

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата со статус од јавен интерес ако не ги објави извештаите согласно со членот 87 од овој закон.

Член 100

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата со статус од јавен интерес ако во рок од 30 дена не достави извештај до Комисијата согласно со членот 89 став (4) од овој закон.

Член 101

Пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка на сторителот за прекршок ќе му се понуди порамнување од Министерството за финансии како надлежен орган за контрола на финансиското работење на организациите.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 102

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се донесат подзаконските акти утврдени со овој закон.

Член 103

Започнатите постапки за регистрација на организациите започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на овој закон.

Член 104

(1) Организациите се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усогласат актите со овој закон и да извршат пререгистрација во Регистарот.

(2) За организациите кои биле запишани во Регистарот, пререгистрацијата во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се врши без плаќање на такса или друг вид на надоместок.

Член 105

Имотот и средствата доделени на општествените организации и здруженија на граѓани добиени на користење од страна на поранешните општествено-политички заедници и самоуправни интересни заедници се државна сопственост.

Член 106

(1) Здруженијата на граѓани правни следбеници на општествените организации и здруженија ќе го користат имотот во државна сопственост под закуп, доколку се користи за целите и задачите на здружението на граѓани согласно со закон.

(2) Имотот од ставот (1) на овој член не може да биде предмет на издавање под закуп од страна на закупецот - организацијата.

(3) Здруженијата на граѓани правни следбеници на општествените организации и здруженија формирани за хуманитарни цели ќе го користат имотот во државна сопственост под закуп без надоместок, доколку тој се користи за целите и задачите на здружението на граѓани.

(4) Закупиот однос меѓу здружението на граѓани и државата се уредува со договор согласно со закон.

(5) Договорот за закуп во име на државата го склучува органот на државната управа определен со закон.

Член 107

Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се формира Комисијата од членот 79 став (2) на овој закон.

Член 108

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Регистарот е должен да го усогласи водењето на регистрите утврдени со членот 40 став (1) од овој закон.

Член 109

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здруженијата на граѓани и фондациите („Службен весник на Република Македонија” број 31/98 и 29/2007).

Член 110

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, освен одредбите од Главата XI. Статус на организации од јавен интерес кои ќе започнат да се применуваат шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

L I G J PËR SHOQATA DHE FONDACIONE

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Lënda e ligjit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen mënyra, kushtet dhe procedura për themelim, regjistrim dhe shuarje të shoqatave, fondacioneve, lidhjeve, formave organizative të organizatave të huaja në Republikën e Maqedonisë, prona të cilën e disponojnë, mbikëqyrja, ndryshimet statusore dhe statusi i organizatave me interes publik.

Neni 2

Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me partitë politike, kishat, bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, sindikatat, odat dhe llojet e tjera të bashkimit të rregulluara me ligje të veçanta.

2. Kuptimi i shprehjeve të përdorura në këtë ligj

Neni 3

Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë kuptimin si vijojnë:

1. "Organizatë" është çdo shoqatë, fondacion, lidhje si dhe secila formë organizative e organizatës së huaj, si dhe forma tjetër e organizimit, të regjistruara në pajtim me dispozitat e këtij ligji;

2. "Veprimtari" është aktiviteti i klasifikuar sipas klasifikimit nacional të veprimtarive me të cilën organizatat i realizojnë qëllimet e tyre të përcaktuara me statut;

3. "Akt për themelim" është akti me të cilin themelohet organizata;

4. "Pronë" e organizatës janë të gjitha të drejtat pronësore dhe të drejta të tjera reale të cilat organizata i fiton mbi mjetet e tundshme dhe të patundshme dhe të drejtat të cilat themeluesit i kanë investuar në organizatë dhe të cilat organizata i ka fituar me punën e saj;

5. "Statut" është akti me të cilin rregullohet veprimtaria, organizimi dhe funksionimi i organizatës;

6. "Ndryshimet statusore" e paraqesin bashkimin, bashkëngjitjen dhe ndarjen e organizatës në mënyrën dhe kushtet e përcaktuara me këtë ligj;

7. "Akte tjera" janë aktet me të cilat rregullohen marrëdhëniet të cilat nuk janë të rregulluara me aktin për themelim ose me statut (rregullorja, vendimi, rregullorja e punës, programi dhe akte të tjera);

8. "Organ për mbikëqyrje" është organi (këshilli mbikëqyrës, komisioni për revizion ose kontrollori), punët e të cilit janë të lidhura me mbikëqyrjen mbi punën e organizatës;

9. "Masë e pronës" janë paratë, mjetet dhe/ose të drejtat të cilat themeluesi i lëshon dhe ia bart fondacionit në procedurën e themelimit;

10. "Përfaqësues" është personi ose organi në organizatë (përfaqësuesi i shoqatës, drejtori i fondacionit, ose organi i përcaktuar me statut) të drejtat, autorizimet dhe përgjegjësitë e të cilit janë të lidhura me udhëheqjen e organizatës dhe përfaqësimin e organizatës në pajtim me ligjin;

11. "Vendimmarrje pa prani" është mënyra nëpërmjet së cilës anëtarët e organeve deklarohen, pa mbajtur mbledhje të organit ose pa praninë e anëtarit të organit, e nëpërmjet të konferencës telefonike, nënshkrimit të aktit ose në mënyrë tjetër të rregulluar me statutin e organizatës;

12. "Deklaratë/pajtim i verifikuar" është akti nënshkrimi i të cilit është verifikuar te noteri;

13. "Person" është çdo personi fizik dhe juridik, përveç nëse nuk është theksuar se është person fizik, ose se është person juridik;

14. "Organizatë e huaj" sipas këtij ligji është shoqata e huaj ose ndërkombëtare, fondacioni ose forma tjetër e organizatës e themeluar për realizimin e qëllimit të përbashkët, i cili nuk është për përfitim dhe është themeluar në pajtim me sistemin juridik të shtetit të huaj;

15. "Person i huaj fizik" është personi i cili ka vendbanim ose vendqëndrim në Republikën e Maqedonisë;

16. "Organizatë me status me interes publik" është organizata e cila e ka fituar statusin e organizatës me interes publik në pajtim me këtë ligj;

17. "Konflikt i interesave" e nënkupton konfliktin e autorizimeve dhe obligimeve në lidhje me punën e organizatës, me interesin privat të personit i cili ka autorizime dhe detyra, në të cilat interesi privat ndikon ose mund të ndikojë mbi kryerjen e autorizimeve dhe detyrave në lidhje me punën e organizatës dhe

18) "Qëllim" i organizatës është rezultati i projektuar ose gjendja të cilën organizata duhet ta arrijë.

3. E drejta e bashkimit

Neni 4

(1) E drejta e bashkimit të lirë realizohet nëpërmjet bashkimit në shoqata, fondacione, lidhje dhe forma organizative të organizatave të huaja (në tekstin e mëtejshëm: organizata) për realizimin e qëllimeve, veprimtarive të tyre dhe mbrojtjen e të drejtave, interesave dhe bindjeve në pajtim me Kushtetutën dhe ligjin.

(2) Ndalohej themelimi i organizatës nëse programi dhe veprimi i saj është përcaktuar për shkatërrimin e dhunshëm të rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, nxitje dhe thirrje në agresion ushtarak dhe nxitje të urrejtjes nacionale, racore ose fetare ose mosdurimit, ndërmerr aktivitete të lidhura me terrorizmin, ndërmerr aktivitete të cilat janë në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin dhe cenohen liritë dhe të drejtat e personave tjerë.

4. Bashkimi i organizatave

Neni 5

(1) Dy ose më shumë organizata mund të bashkohen në lidhje ose formë tjetër të organizimit, e cila mund ta marrë cilësinë e personit juridik, me regjistrim në pajtim me këtë ligj.

(2) Organizatat mund të anëtarësohen në organizata tjera ndërkombëtare ose në mënyrë tjetër të bashkëpunojnë me ato.

(3) Organizatat të cilat bashkohen në lidhje ose formë tjetër të organizimit, me bashkimin nuk e humbin cilësinë e personit juridik.

5. Marrja e cilësisë së personit juridik (subjektivitetit juridik)

Neni 6

(1) Organizatat e marrin cilësinë e personit juridik me regjistrimin në regjistrin të cilin e mban Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Regjistri).

(2) Shoqatat dhe fondacionet nuk mund të transformohen në lloje tjera të personave juridikë.

6. Koha e veprimit të organizatës dhe lehtësimi

Neni 7

(1) Nëse me aktin për themelim, përkatësisht me statutin e organizatës nuk është përcaktuar kohëzgjatja e organizatës, konsiderohet se organizata është themeluar për kohë të pacaktuar.

(2) Organizatat kanë lehtësime tatimore dhe doganore, në pajtim me ligjin.

7. Emri i organizatës

Neni 8

(1) Çdo organizatë e regjistruar sipas dispozitave të këtij ligji, ka emër dhe emër të shkurtuar nëse ajo është e paraparë me statutin dhe është regjistruar në Regjistrin.

(2) Emri dhe emri i shkurtuar i organizatës, dallohen qartë nga emrat e organizatave tjera të cilat janë të regjistruara në Regjistrin.

(3) Në emrin e:

- shoqatës përmbahet fjala shoqatë, ose shprehje tjetër me kuptim të ngjashëm të përcaktuar me statutin e shoqatës,

- lidhjes përmbahet fjala lidhje, ose shprehje tjetër me kuptim të ngjashëm të përcaktuar me statutin e lidhjes dhe

- fondacionit përmbahet fjala fondacion, ose shprehje tjetër me kuptim të ngjashëm të përcaktuar me statutin e fondacionit.

(4) Për çështjet e emrit të cilat nuk janë të rregulluara me këtë ligj, zbatohen dispozitat nga ligji me të cilin rregullohet emri i firmës së shoqërisë tregtare.

8. Përdorimi i fjalës "Maqedoni" ose emri i njësisë së vetadministrimit lokal

Neni 9

(1) Fjala "Maqedoni" dhe fjalët e nxjerra nga ajo, si dhe shkurtesat e saj, mund të përmbahen në emrin e organizatës vetëm me leje të Ministrisë së Drejtësisë.

(2) Nëse në emrin e organizatës janë të përmbajtura fjalë me emrin e komunës, përkatësisht qytetit të Shkupit, leje jep organi kompetent i komunës, i komunave të qytetit të Shkupit dhe i qytetit të Shkupit.

II. PARIMET KRYESORE

1. Pavarësia

Neni 10

Organizatrat janë të pavarura në udhëheqjen, përcaktimin dhe realizimin e qëllimeve dhe veprimeve të përcaktuara me statutin e tyre, në pajtim me Kushtetutën dhe ligjin.

2. Publiciteti dhe transparenca

Neni 11

(1) Puna e organizatës është publike.

(2) Publiciteti i punës së organizatës realizohet nëpërmjet publikimit transparent të statuteve dhe akteve të tjera të organizatës, në pajtim me statutin e organizatës.

3. Joprofitabiliteti

Neni 12

(1) Organizatat nuk mund të themelohen për arritjen e përfitimeve.

(2) Organizatat mund të kryejnë veprime me të cilat mund të përfitojnë, nëse veprimtaria lidhet me qëllimet e përcaktuara me statut.

(3) Nëse në punën e organizatave realizohet fitimi, ajo doemos duhet të përdoret për realizimin e qëllimeve të përcaktuara me statut.

(4) Fitimi i realizuar nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk mund të ndahet ndërmjet themeluesve, anëtarëve, anëtarëve të organeve, drejtorëve, të punësuarve ose cilitdo person tjetër të lidhur me ato.

4. Veprimi jopartiak

Neni 13

(1) Organizatat nuk mund të kryejnë aktivitete të partisë politike, përkatësisht nuk mund të sigurojnë financim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të partisë konkrete politike dhe të ndikojnë në zgjedhje.

(2) Si ndikim në zgjedhje sipas paragrafit (1) të këtij neni, nënkuptohet pjesëmarrja e organizatave në zgjedhje dhe fushatë zgjedhore për parti të caktuar politike dhe financim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të fushatës zgjedhore të partisë politike.

5. Iniciativa në jetën publike

Neni 14

Organizatat munden lirisht t'i shprehin dhe promovojnë mendimet dhe qëndrimet e tyre për çështje në interes të tyre, të ngritin iniciativa dhe të marrin pjesë në ndërtimin e mendimit publik dhe krijimin e politikave.

III. SHOQATAT

1. Themeluesit

Neni 15

(1) Shoqatë mund të themelojnë persona fizikë dhe juridikë.

(2) Shoqatë mund të themelojnë më së paku pesë themelues, nga të cilët tre nga themeluesit doemos duhet të kenë vendbanim ose vendqëndrim, përkatësisht seli në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(3) Shoqatë të qytetarëve mund të themelojnë edhe persona të mitur me moshë të mbushur 15-vjeçare, nëpërmjet deklaratës për pajtim për themelimin e shoqatës nga përfaqësuesi i tyre ligjor, për qëllimet për të cilat themelohet shoqata, në pajtim me ligjin.

2. Themelimi

Neni 16

(1) Shoqata themelohet në kuvend themelues.

(2) Në kuvendin themelues miratohet akti për themelim, programi, statuti dhe zgjidhen organet e shoqatës.

3. Akti për themelim

Neni 17

(1) Akti për themelimin e shoqatës, i përmban:

- emrin, selinë dhe adresën e shoqatës,
- emrin, adresën ose selinë dhe numrin unik të amzës të qytetarit, përkatësisht numrin unik tatimor të themeluesve të shoqatës dhe
- qëllimet e shoqatës.

(2) Akti për themelim ose pjesa e tij mundet të ndryshohet, nëse për këtë ka vullnet nga themeluesit, derisa zgjat procesi i regjistrimit.

4. Statuti dhe përmbajtja e statutit

Neni 18

(1) Shoqata ka statut.

(2) Me statutin e shoqatës rregullohen:

- emri dhe selia,
- qëllimet e shoqatës,
- veprimtaritë me të cilat realizohen qëllimet,
- mënyra e vendimmarrjes për anëtarësim, për përjashtim dhe për ndërprerje të anëtarësimit në shoqatë,
- të drejta, obligime dhe përgjegjësi të anëtarëve,
- lloji i organeve dhe përbërja e tyre, mënyra e zgjedhjes dhe e shkarkimit, kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve në organet dhe mënyra e vendimmarrjes,

- përfaqësimi sipas ligjit,
- mënyra e fitimit dhe disponimit me mjetet,
- mënyra e miratimit të raporteve financiare dhe të tjera,

- mënyra e realizimit të transparencës dhe dhënia e llogarisë për punën,

- mënyra e miratimit, ndryshimit dhe plotësimit të statutit,

- mënyra e vendimmarrjes për ndryshime statutare dhe shuarja e shoqatës,

- mënyra e miratimit të planeve dhe programeve,

- menaxhimi me mjetet dhe/ose pronën në rast të shuarjes së shoqatës dhe

- çështje të tjera të përcaktuara me ligj.

(3) Me statutin e shoqatës mund të rregullohen edhe:

- shenja dhe simboli i shoqatës,
- format e brendshme organizative (filialet, degët dhe ngjashëm), nëse i ka,

- mënyra e miratimit të akteve tjera,

- konflikt i interesave,

- mënyra e zgjidhjes së çështjeve kontestuese dhe

- çështje tjera të rëndësishme për punën e shoqatës.

5. Anëtarësimi në shoqatë

Neni 19

(1) Anëtarësimi në shoqatë është vullnetar.

(2) Themeluesit janë anëtarë të shoqatës me përgjegjësi dhe të drejta të barabarta, si dhe anëtarët e tjerë të shoqatës.

(3) Personi fizik mund të jetë anëtar i shoqatës pavarësisht nga mosha e tij, në pajtim me statutin.

(4) Personi i mitur që i ka mbushur 14 vjet, anëtarësohet në shoqatë me dhënien e deklaratës së nënshkruar për pajtimin e përfaqësuesit të tij ligjor, për anëtarësim në organizatë në pajtim me ligjin.

(5) Personat me aftësi të kufizuar për punë ose personat të cilëve u është hequr aftësia për punë, mund të bëhen anëtarë të shoqatës me dhënien e deklaratës së nënshkruar për pajtueshmëri të përfaqësuesit të tij ligjor, për anëtarësim në organizatë në pajtim me ligjin.

6. Regjistri i anëtarëve

Neni 20

(1) Shoqata mban regjistër të anëtarëve dhe evidencë të anëtarëve të organeve.

(2) Të dhënat nga paragrafi (1) të këtij neni azhurnohen së paku një herë në dy vjet.

(3) Shoqatat e garantojnë anonimitetin e të dhënave personale të anëtarëve të cilët atë e kanë kërkuar.

(4) Të dhënat nga paragrafi (1) të këtij neni janë të mbrojtura në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe informatave të klasifikuara.

7. Udhëheqja e shoqatës

Neni 21

Me shoqatën udhëheqin anëtarët drejtpërdrejtë ose nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur në organet e shoqatës.

8. Kuvendi i Shoqatës

Neni 22

(1) Kuvendi është organi më i lartë i shoqatës dhe e përbëjnë të gjithë anëtarët.

(2) Me statut mund të përcaktohet mënyra e përfaqësimit të anëtarëve të shoqatës në Kuvendin e Shoqatës, nëpërmjet përfaqësuesve të saj të zgjedhur.

9. Kompetencat e kuvendit

Neni 23

Kuvendi:

- i miraton statutin, programin dhe aktet tjera,
- e miraton raportin vjetor për punën dhe raportin financiar dhe e shpall në ueb-faqen e tij;
- i dorëzon raport financiar organit kompetent të administratës shtetërore, përkatësisht organit të komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit në rastet kur shfrytëzon mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht buxhetet e njërive të vetadministrimit lokal,
- vendos për ndryshimin e qëllimit të shoqatës,
- vendos për organizimin e brendshëm dhe format organizative të organeve të shoqatës,
- i zgjedh dhe shkarkon anëtarët e organeve,
- vendos për ndryshimet statusore të shoqatës,
- vendos për shuarjen e shoqatës me shumicën e dy të tretave të votave nga të gjithë anëtarët e shoqatës dhe
- kryen edhe punë tjera në pajtim me statutin dhe aktet e shoqatës.

10. Puna e kuvendit

Neni 24

- (1) Kuvendi punon në mbledhje.
- (2) Kuvendi, sipas rregullës, mbledhje mban më së paku një herë në vit, ndërsa me statutin e shoqatës mund të përcaktohet edhe afat më i shkurtë se një vit për mbajtjen e mbledhjes.
- (3) Mbledhje e jashtëzakonshme e kuvendit mund të mbahet me kërkesë me shkrim nga një e treta e anëtarëve të shoqatës.
- (4) Mbledhja e jashtëzakonshme e kuvendit nga paragrafi (3) e këtij neni mbahet më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për mbajtje.
- (5) Mënyra e thirrjes së kuvendit, puna dhe miratimi i vendimeve, dhe vendimmarrja pa pjesëmarrje, rregullohet me statutin e shoqatës.

11. Përfaqësuesi i shoqatës

Neni 25

- (1) Shoqata ka një ose më shumë persona, të autorizuar për përfaqësimin e shoqatës (në tekstin e mëtejshëm: përfaqësues), të zgjedhur përkatësisht emëruar sipas mënyrës së përcaktuar me statut.
- (2) Përfaqësuesi i shoqatës mund të jetë person fizik me aftësi afariste i cili ka vendbanim në territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin.
- (3) Të drejtat dhe obligimet përfaqësuesi i shoqatës i kryen në pajtim me ligjin, statutin dhe aktet e shoqatës.

12. Organet tjera të shoqatës

Neni 26

Me statutin e shoqatës mund të parashihen edhe organe tjera të shoqatës.

IV. FONDACIONET

1. Themelimi

Neni 27

- (1) Fondacioni është person juridik i formuar për realizimin e qëllimit me fitimin dhe udhëheqjen e pronës dhe mjetet në pajtim me ligjin.
- (2) Fondacioni themelohet me masë të pronës e cila arrin shumën së paku 10 000 euro në kundërvlerë me denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, të shprehur në para, letra me vlerë ose pronë tjetër në ditën e parashtrimit të aktit për regjistrim në Regjistër.

(3) Nëse regjistrimi i fondacionit është përcaktuar me testament, kurse ajo nuk është regjistruar në afat prej 60 ditësh, masa e pronës shpërndahet në pajtim me ligjin.

2. Themeluesit e fondacionit

Neni 28

- (1) Fondacionin e themelojnë një ose më shumë persona.
- (2) Si themelues të fondacionit mund të paraqiten persona fizikë dhe juridikë.
- (3) Fondacioni themelohet me akt për themelim ose si vullnet i fundit i deklaruar me testament ose legat.

3. Akti për themelim

Neni 29

- (1) Akti për themelim të fondacionit i përmban:
 - emrin dhe selinë e fondacionit,
 - emrin, adresën ose selinë dhe numrin unik të amzës të qytetarit, ose numrin unik të amzës të themeluesit të fondacionit,
 - qëllimet e fondacionit dhe
 - lartësinë e masës së pronës me të cilën themelohet fondacioni e shprehur në para për çdo themelues veç e veç.
- (2) Akti për themelim mund të përmbajë edhe dispozita tjera për themelim dhe veprim të fondacionit, si dhe për të drejtën e themeluesit që të vendosë për ndryshimin e qëllimit, emrit, mënyrës së miratimit të ndryshimit dhe plotësimit të statutit dhe shuarjen e fondacionit.
- (3) Akti për themelim nënshkruhet nga themeluesit.

4. Pjesëmarrja në udhëheqje

Neni 30

Mënyra e pjesëmarrjes së themeluesit në udhëheqje me fondacionin, rregullohen me statutin e fondacionit.

5. Statuti dhe përmbajtja e statutit

Neni 31

- (1) Fondacioni ka statut.
- (2) Me statut rregullohen:
 - emri dhe selia e fondacionit,
 - qëllimet e fondacionit,
 - veprimtaria me të cilën realizohen qëllimet e fondacionit,
 - organizimi i brendshëm, lloji dhe përbërja e organeve, kompetencat, mënyra e zgjedhjes dhe shkarkimi i anëtarëve të komisionit, kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të organeve dhe mënyra e vendimmarrjes,
 - përfaqësimi ligjor,
 - mënyra e fitimit dhe disponimi i mjeteve,
 - mënyra e miratimit të raporteve afariste, financiare dhe të tjera,
 - mënyra e realizimit të publicitetit dhe transparencës në punë,
 - mënyra e miratimit, ndryshimit dhe plotësimit të statutit,
 - mënyra e vendimmarrjes për ndryshimet statusore dhe shuarja e fondacionit,
 - veprimi me mjetet e fondacionit në rast të shuarjes së fondacionit,
 - mënyra e miratimit të planeve dhe programeve dhe
 - çështjet e tjera të përcaktuara me ligj.
- (3) Me statutin e fondacionit mund të rregullohen edhe:
 - shenja dhe simboli i fondacionit,
 - format organizative të brendshme të fondacionit (filialet, degët dhe ngjashëm), nëse fondacioni i ka,
 - mënyra e miratimit të akteve tjera,

- konflikti i interesave dhe
- çështjet tjera të rëndësishme për punën dhe mënyra e zgjidhjes së çështjeve kontestuese të fondacioneve.

6. Personi përgjegjës për miratimin e statutit

Neni 32

(1) Statuti është i përbërë dhe i miratuar në pajtim me themeluesit, nëse me aktin për themelim nuk është përcaktuar ndryshe.

(2) Nëse fondacioni është themeluar me deklaratë në pajtim me nenin 28 paragrafi (3) të këtij ligji, statutin e përpilon përmbartuesi i testamentit, përkatësisht legati, vetëm nëse me deklarimin e fundit të vullnetit nuk është përcaktuar ndryshe.

7. Organet e fondacionit

Neni 33

(1) Fondacioni ka këshill dhe drejtor.

(2) Me statutin e fondacionit mund të parashihen edhe organe të tjera.

8. Këshilli i Fondacionit

Neni 34

(1) Këshilli është organi më lartë i udhëheqjes së fondacionit.

(2) Themeluesi gjatë themelimit të fondacionit emëron Këshillin e Fondacionit, vetëm nëse me aktin për themelim ose statutin nuk është përcaktuar ndryshe.

(3) Këshilli i Fondacionit punon në mënyrën e përcaktuar me statutin e fondacionit.

9. Kompetencat e këshillit

Neni 35

(1) Këshilli i Fondacionit:

- miraton statut, program dhe akte të tjera,
- miraton raport vjetor për punë dhe raport financiar dhe e shpall në ueb-faqen e tij,
- i dorëzon raport financiar organit kompetent të administratës shtetërore, përkatësisht organit të komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit në rastet kur shfrytëzon mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht buxhetet e njësisve të vetadministrimit lokal,

- vendos për ndryshimin e qëllimit të fondacionit,
- vendos për organizimin e brendshëm dhe format organizative të fondacionit,

- zgjedh dhe shkarkon anëtarë të organeve,
- vendos për ndryshimet statusore të fondacionit,
- vendos për shuarjen e fondacionit dhe
- kryen edhe punë të tjera në pajtim me statutin dhe aktet e fondacionit.

(2) Këshilli i fondacionit i ka të drejtat nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse me aktin për themelim ose me statutin e fondacionit, themeluesi nuk i ka mbajtur për vete këto drejta.

10. Udhëheqja me fondacionin

Neni 36

(1) Me fondacionin udhëheq drejtor.

(2) Fondacioni mund të ketë një ose më shumë drejtorë të autorizuar për përfaqësimin e fondacionit, të zgjedhur në mënyrë të përcaktuar me statutin.

(3) Drejtori mund të jetë person fizik me aftësi afariste i cili ka vendbanim ose vendqëndrim në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(4) Drejtori të drejta e tij, obligimet dhe përgjegjësitë i kryen në pajtim me këtë ligj, statutin dhe aktet e fondacionit.

V. FORMAT ORGANIZATIVE TË ORGANIZATAVE TË HUAJA

1. Person i huaj dhe organizatat e huaja

Neni 37

(1) Si themelues dhe anëtarë të organizatës në pajtim me këtë ligj mund të jenë edhe persona të huaj.

(2) Personat nga paragrafi (1) të këtij neni i kanë të drejtat e njëjta dhe obligimet, si dhe personat vendas, vetëm nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

2. Organizata e huaj

Neni 38

(1) Organizatat e huaja mund të veprojnë në Republikën e Maqedonisë nëpërmjet të filialeve, zyrave ose formave të tjera organizative të organizatave të huaja të cilat kanë seli në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(2) Në Republikën e Maqedonisë organizatat e huaja punojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji vetëm nëse me marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar nuk është përcaktuar ndryshe.

3. Akti për themelim

Neni 39

(1) Format organizative të organizatave të huaja themelohen me aktin e organizatës së huaj për themelimin e saj në Republikën e Maqedonisë.

(2) Akti nga paragrafi (1) i këtij ligji përmban:

- emrin dhe selinë e organizatës së huaj e cila themelon formë organizative,
- qëllimin e organizatës së huaj dhe qëllimin e formës organizative të organizatës së huaj dhe
- emrin dhe selinë e formës organizative të organizatës së huaj.

(3) Aktin nga paragrafi (1) të këtij neni e cakton personi i autorizuar i organizatës së huaj dhe verifikohet në noter.

VI. REGJISTRIMI

1. Regjistrat

Neni 40

(1) Regjistri mban:

- regjistër të shoqatave dhe regjistër të lidhjeve,
- regjistër të fondacioneve dhe
- regjistër të formave organizative të organizatave të huaja.

(2) Regjistrat nga paragrafi (1) të këtij neni mbahen në formë të shkruar dhe si bazë elektronike qendrore unike e të dhënave të cilat shpallen në ueb faqen e Regjistratit dhe regjistrohen në Regjistrin e personave tjerë juridikë.

(3) Formën, përmbajtjen dhe mënyrë e regjistrimit dhe mbajtjes së regjistrave nga paragrafi (1) të këtij neni, i përcakton ministri i Drejtësisë.

2. Përmbajtja e regjistrave

Neni 41

(1) Në regjistrat regjistrohen:

- emri i plotë i organizatës dhe emri i shkurtuar nëse e ka,
- selia,
- akti për themelim,
- data e themelimit,

- emri, mbiemri dhe numri unik i amzës i qytetarit dhe numri unik i amzës i themeluesve,
- data e miratimit, përkatësisht ndryshimit dhe plotësimit të statutit,
- koha e paraparë për të cilën organizata themelohet,
- qëllimet dhe veprimet,
- emri, mbiemri dhe numri i amzës së përfaqësuesit sipas ligjit,
- të dhëna për njësitë organizative (filiale, zyra dhe të ngjashme),
- të dhëna për statusin e organizatës me interes publik,
- të dhëna për ndryshime statusore,
- të dhëna për falimentim dhe likuidim,
- vërejtje për fillimin e procedurës për ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë,
- shuarja e punës dhe
- numri dhe data e aktvendimit për regjistrim, për ndryshimin e të dhënave dhe aktvendim për shlyerjen e regjistrimit në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) i këtij ligji.

(2) Për fondacionet përveç të dhënave nga paragrafi (1) të këtij neni, regjistrohet edhe masa e pronës fillestare.

(3) Për format organizative të organizatave të huaja regjistrohet edhe:

- shteti në të cilin është regjistruar organizata e huaj dhe selia e organizatës në atë shtet dhe
- emri i formës organizative dhe lloji i organizatës së huaj.

(4) Për organizatat me status me interes publik regjistrohet emri, mbiemri dhe numri i amzës i anëtarëve të organit për mbikëqyrje.

3. Regjistrimi në Regjistër

Neni 42

(1) Regjistrimi në regjistër bëhet me fletëparaqitje për regjistrim e cila parashtrohet në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të aktit për themelim, përkatësisht aktvendimin e organizatës së huaj për themelimin e formës organizative të organizatës së huaj në Republikën e Maqedonisë.

(2) Fletëparaqitjen për regjistrim e parashtron përfaqësuesi.

(3) Për regjistrimin, nga paragrafi (1) të këtij neni, në regjistër, shoqatat dhe fondacionet parashtrojnë:

- akti për themelim,
- statuti,
- programi për veprim,
- vendimi për zgjedhjen e organeve dhe të dhëna për anëtarët e organeve,
- vendimi për zgjedhjen e përfaqësuesit sipas ligjit me të dhënat e ti,;
- procesverbalin nga kuvendi themelor ose raport për themelimin dhe
- deklaratë të verifikuar në noter e nënshkruar nga përfaqësuesi, me të cilën vërtetohet se kryerja e veprimtarisë është në pajtim me ligjin dhe se janë plotësuar kushtet për regjistrim,

(4) Për regjistrim në regjistër të formës organizative të organizatës së huaj me fletëparaqitjen parashtrohen:

- kopje e verifikuar e aktit për themelimin e organizatës së huaj dhe përkthim i verifikuar për regjistrimin në shtetin e huaj në të cilin është themeluar ose dokument tjetër i cili vërteton se organizata mund të veprojë,
- kopje e verifikuar e aktvendimit dhe përkthim i verifikuar i aktvendimit të organit kompetent për themelimin e formës organizative në Republikën e Maqedonisë,
- kopje dhe përkthim i verifikuar i statutit ose aktit tjetër përkatës,
- program për veprim në Republikën e Maqedonisë,

- vendim i verifikuar dhe përkthim për zgjedhjen e organeve me të dhëna personale të anëtarëve të cilët marrin pjesë në organet,

- përkthim i verifikuar i vendimit dhe vendimit për zgjedhjen e përfaqësuesit ligjor me të dhëna personale, kopje të verifikuar të dokumentit të identifikimit të atij personi dhe dokument për vendqëndrim të rregulluar, përkatësisht vendbanim në Republikën e Maqedonisë dhe

- përkthim i verifikuar i vendimit për person të autorizuar nga përfaqësuesi ligjor për regjistrimin e formës organizative të organizatës së huaj në Republikën e Maqedonisë.

4. Aktvendimi për regjistrim

Neni 43

(1) Regjistri është i obliguar që në afat prej pesë ditësh nga dita e parashtrimit të fletëparaqitjes për regjistrim të miratojë aktvendim për regjistrim në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Aktvendimin për regjistrim në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji, i dorëzohet parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej tre ditësh nga dita e miratimit të aktvendimit.

(3) Me aktvendimin për regjistrim në regjistër dorëzohet kopje nga statuti i verifikuar me vulë të Regjistrit.

(4) Me regjistrimin në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji, organizata fiton cilësi të personit juridik.

5. Plotësimi dhe refuzimi

Neni 44

(1) Nëse Regjistri vërteton se fletëparaqitja për regjistrim në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji, nuk është në pajtim me nenin 42 të këtij ligji do t'i bëjë vërejtje për atë parashtruesit të kërkesës dhe do të caktojë afat prej 30 ditësh në të cilin është i obliguar të veprojë sipas vërejtjes.

(2) Nëse në afatin e caktuar parashtruesi i kërkesës për regjistrim nuk vepron sipas vërejtjes, Regjistri me aktvendim do ta refuzojë kërkesën për regjistrim në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji.

6. E drejta për ankesë

Neni 45

Kundër aktvendimit të Regjistrit me të cilën është refuzuar kërkesa për regjistrim në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji, organizata ka të drejtë për ankesë në Komisionin për Ankesa, të përcaktuar me Ligjin për sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrin të personave tjerë juridikë, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

7. Regjistrimi për ndryshimin e të dhënave

Neni 46

(1) Organizatat të cilat kanë kryer ndryshim të të dhënave të cilat regjistrohen në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) nga ky ligj, janë të obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e ndryshimeve të bëra të parashtrojnë fletëparaqitje në Regjistër për regjistrimin e ndryshimeve.

(2) Fletëparaqitje për ndryshimet e bëra parashtron përfaqësuesi.

(3) Për regjistrimin e ndryshimeve të të dhënave në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji, zbatohen dispozitat për regjistrim të përcaktuara me këtë ligj.

8. Publiciteti i regjistrit

Neni 47

Të dhënat në regjistrin përkatës nga neni 40 paragrafi (1) nga ky ligj janë publike, dhe shpallen në ueb faqen e Regjistrit.

VII. MJETET PËR PUNËN E ORGANIZATAVE

1. Burimet e financimit

Neni 48

Organizatave, mjetet për financim i marrin nga anëtarësia, investimet themeluese, kontributet vullnetare, donacionet, dhuratat (në para, të mira, të drejta pronësore), pasuri të lëna me testament, legata, veprimtari me të cilat arrihet përfitim, qiratë dhe qiramarrja, si dhe të hyra nga investimet, dividendët, kamatat, borxhet dhe të hyra të tjera në pajtim me ligjin dhe me statutin.

2. Mjete nga buxhetet

Neni 49

(1) Organizatat mund të fitojnë mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, buxhetet e komunave, komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe këshillat e komunave, këshillat e komunave të qytetit të Shkupit dhe këshilli i qytetit të Shkupit më së afërmi i rregullojnë kushtet për shpërndarje dhe shfrytëzimin e mjeteve nga paragrafi (1) të këtij neni.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht organet kompetente të administratës shtetërore dhe komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit miratojnë plane dhe programe vjetore për shpërndarjen e mjeteve nga paragrafi (1) të këtij neni.

(4) Organet e administratës shtetërore, komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit në ueb-faqet e tyre i shpallin organizatat të cilat i kanë marrë mjetet nga paragrafi (1) të këtij neni, si dhe qëllimet e organizatave për të cilat i kanë fituar ato mjete.

(5) Organizatat që kanë marrë mjete nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtrojnë raport pune dhe financiar te organi kompetent i administratës shtetërore, përkatësisht organi i komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, në rastet kur shfrytëzojnë mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht buxhetet e njësive të vetadministrimit lokal.

(6) Lehtësimet tatimore dhe doganore, nuk mund të zbatohen për mjetet që i ka shfrytëzuar organizata, në kundërshtim me nenet 12 dhe 13 të këtij ligji.

3. Përdorimi i mjeteve

Neni 50

(1) Mjetet financiare të organizatave përdoren për realizimin e qëllimeve të organizatës të caktuara me statutin dhe programin.

(2) Anëtarët e organeve të organizatave dhe përfaqësuesit e tyre sipas ligjit janë të obliguara që të menaxhojnë dhe punojnë me vëmendje dhe në pajtim me parimet e udhëheqjes së mirë, në interes të organizatës dhe mbi interesat personale, përkatësisht në interes të realizimit të qëllimeve, në pajtim me ligjin dhe statutin.

(3) Mjetet e organizatës nuk mund t'u paguhen anëtarëve, themeluesve, anëtarëve të organeve, përfaqësuesve, të punësuarve ose personave të lidhur me to, përveç në rast kur anëtari i organizatës është shfrytëzues i shërbimeve të organizatës në pajtim me qëllimet e caktuara me ligjin dhe programin e organizatës.

(4) Puna në organet e organizatës sipas rregullës është vullnetare, ndërsa anëtarët e organeve të organizatave mund të marrin kompensime të harxhimeve rugore dhe ditore si dhe kompensim për kryerjen e punëve në organet e organizatës në pajtim me ligjin.

(5) Të punësuarit kanë të drejtë për rrogë dhe kompensime, në pajtim me ligj dhe marrëveshje kolektive.

4. Përgjegjësia për obligimet

Neni 51

(1) Organizatat përgjigjen për obligimet e tyre me gjithë mjetet dhe pronën e tyre.

(2) Anëtarët e organeve të organizatave përgjigjen personalisht dhe pa kufizime, për obligimet e tyre ndaj organizatës, për keqpërdorimin e mjeteve të organizatës, për arritjen e qëllimeve që për to si individë janë të ndaluara ose për keqpërdorimin e organizatës si person juridik që t'u shkaktojnë dëm kreditorëve të tyre.

5. Përgjegjësia për dëmin

Neni 52

(1) Anëtarët e organeve të organizatave dhe përfaqësuesit e tyre me ligj përgjigjen në mënyrë solidare për dëmin e organizatës të shkaktoar nga puna e tyre, nëse ajo është shkaktoar me pakujdesi brutale, ose me qëllim që të shkaktohet dëm, vetëm në rastet kur në vendimarrje e kanë veçuar mendimin e tyre të përfaqësuesit ose nëse nuk kanë marrë pjesë në vendimarrje.

(2) Kërkesë për kompensimin e dëmit parashtron organi i caktuar me statut, ose organi më i lartë, nëse me statut nuk është përcaktuar organ.

6. Raportet e punës

Neni 53

(1) Organizatat janë të obliguara që në ueb faqen e tyre ose në mënyrë tjetër t'i shpallin raportet vjetore për punën e tyre.

(2) Organizatat janë të obliguara që të përgatitin raport financiar vjetor, t'ia dorëzojnë organit kompetent në pajtim me ligjin dhe ta shpallin në ueb lokacionin e tyre, ose në mënyrë tjetër përkatëse ta bëjnë të kaphshme për publikun.

(3) Raportet nga paragrafi (1) dhe paragrafi (2), organizatat janë të obliguara që t'i shpallin më së voni deri më 30 prill për vitin paraprak.

7. Disponimi me mjetet në rast të shuarjes

Neni 54

(1) Në rast të shuarjes së punës së organizatës, mjetet që mbeten pas shlyerjes së obligimeve, shfrytëzohen në mënyrë të përcaktuar me statut.

(2) Nëse me statut nuk është përcaktuar pranuesi i mjeteve që mbeten pas shlyerjes së obligimeve nga paragrafi 1 të këtij neni, ato mjete u barten komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit në rajonin e të cilëve ka seli organizata.

(3) Në rast të shuarjes së organizatës me status me interes publik, mjetet i barten organizatës tjetër me status me interesit publik me qëllim të njëjtë ose të ngjashëm të veprimit ose komunës në rajonin e të cilit ka seli organizata, për çka vendosë dhënësi i mjeteve.

8. Bartja e mjeteve në rast të ndalimit të punës

Neni 55

Kur me vendim të gjyqit kompetent ndalohet puna e organizatës, prona e organizatës u bartet komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, në rajonin e të cilit ka seli organizata.

VIII. MBIKËQYRJJE

1. Organi për mbikëqyrje

Neni 56

- (1) Organizatat mund të kenë organ për mbikëqyrje.
(2) Organi për mbikëqyrje e ndjek zbatimin e statutit dhe programit, kujdeset për punën dhe pronën e organizatës dhe kryen punë të tjera në mënyrën e përcaktuar me ligj.

2. Kompetenca për kryerjen e kontrollit

Neni 57

- (1) Anëtarët e organizatës, kryejnë kontroll të punës së organeve të organizatave.
(2) Nëse anëtarët e organizatës ose anëtarët e organeve të organizatës kuptojnë për parregullsi në zbatimin e statutit, ose në punën financiare, mund të kërkojnë mënjanimin e parregullsisë nga organi i përcaktuar me statut, përkatësisht organi më i lartë nëse me statut nuk është caktuar organ tjetër.

3. Mbikëqyrja

Neni 58

Mbikëqyrje të ligjshmërisë së zbatimit të dispozitave të këtij ligji, kryen Ministria e Drejtësisë.

IX. NDRYSHIME STATUSORE

1. Nocioni dhe lloji i ndryshimeve statusore

Neni 59

Ndryshimi statusor nënkupton bashkim, bashkëngjitje dhe ndarje të organizatës, të bërë në bazë të vendimit të miratuar nga organi në pajtim me këtë ligj dhe statutin.

2. Bashkim i organizatës

Neni 60

- (1) Bashkimi është bartje e të drejtave dhe obligimeve të një organizate (organizatë e cila bashkohet) në organizatë tjetër (organizatë e cila merr), në bazë të vendimit dhe marrëveshjes për bashkim.
(2) Marrëveshja për bashkim i përmban emrat dhe selinë e organizatave, mënyrën për bartjen e pronës së organizatës e cila bashkohet me përshkrim të të drejtave dhe obligimeve të cilat barten.
(3) Bashkimi i një ose më shumë organizatave në tjetër regjistrohet në Regjistrin qendror.
(4) Për regjistrimin e bashkimit adekuat zbatohen dispozitat për regjistrim në regjistër, të përcaktuar me këtë ligj.
(5) Me fletëparaqitjen për regjistrim parashtrohen edhe vendimet nga organizatat të cilat marrin pjesë në bashkimin për pranimin e marrëveshjeve të lidhura për bashkim, në tekstin përkatës, marrëveshja për bashkim dhe aktvendim për regjistrim në regjistrin e organizatave të cilat bashkohen.
(6) Me regjistrimin për bashkim në regjistër pushon të ekzistojë organizata që bashkohet.

3. Bashkëngjitja e organizatave

Neni 61

- (1) Bashkëngjitja është themelimi i organizatës së re në të cilën kalojnë të gjitha të drejtat dhe obligime të dy ose më shumë organizatave të cilat bashkëngjiten.

(2) Me bashkëngjitjen pushojnë të ekzistojnë organizatat të cilat janë bashkëngjitur, ndërsa organizata e sapokrijuar llogaritet si organizatë të re.

(3) Për organizatën e re, përkatësisht përdoren dispozitat për themelimin e organizatës në pajtim me këtë ligj.

4. Ndarja e organizatave

Neni 62

- (1) Organizata mund të ndahet në dy ose më shumë organizata.
(2) Vendimi për ndarjen e organizatës ka fuqi juridike të aktit për themelim.
(3) Organizata e ndarë pushon të ekzistojë, ndërsa në procedurën për regjistrimin e organizatave të sapokrijuara zbatohen dispozitat për regjistrim në pajtim me këtë ligj.
(4) Organizatat e krijuara me ndarjen me ditën e regjistrimit në regjistrin përgjigjen në mënyrë solidare për obligimet e organizatës së ndarë.
(5) Me kërkesën për regjistrim në regjistër parashtrohet edhe bilanc ndarës.

X. SHUARJA DHE NDALIMI I ORGANIZATËS

1. Shuarja e organizatës

Neni 63

- (1) Organizata pushon të ekzistojë, nëse:
- është miratuar vendim për shuarjen e ekzistimit, në pajtim me statutin,
- koha e kaluar dyfish më shumë nga koha e paraparë për mbajtjen e mbledhjes së organit më të lartë të përcaktuar me statut, ndërsa ajo nuk është mbajtur,
- për dy vite të njëpasnjëshme nuk është parashtuar llogari përfundimtare në pajtim me ligjin,
- ka kaluar koha e caktuar me statut, kur themelimi i organizatës është për kohë të caktuar,
- është ndryshim statusor i cili parasheh pushim të ekzistimit,
- është miratuar vendim i gjykatës kompetente,
- falimentim dhe
- është realizuar likuidim.
(2) Organizata mund të shuhet edhe nëse numri i anëtarëve të organizatës zvogëlohet nën numrin e caktuar për themelim.

2. Ngritja e procedurës për shuarje të organizatës

Neni 64

- (1) Vendim për shuarje të organizatës në bazë të nenit 63, paragrafi (1) alinetë 2, 3 dhe 4 dhe paragrafi (2) të këtij ligji, miraton gjykata kompetente, me propozim të përfaqësuesit ligjor, anëtarëve të organeve, ose anëtarëve, në rastet kur nuk është miratuar vendim për shuarje të ekzistimit nga organi i përcaktuar me statut.
(2) Procedura për shuarje të organizatës para gjykatës kompetente mbahet sipas dispozitave të Ligjit për procedurë kontestimore.
(3) Për shuarje të organizatës gjykata me detyrë zyrtare e lajmëron Regjistrin.

3. Ndalimi i punës së organizatës

Neni 65

- Ndalohet puna e organizatës nëse:
- veprimi i saj është i drejtuar në rrëzimin e dhunshëm të rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë,
- nxitjen dhe thirrjen në agresion ushtarak dhe nxitjen e mosdurimit ose urrejtjes nacionale, racore ose fetare,

- aktivitete të lidhura me terrorizmin,
- ndërmerr aktivitete të cilët janë në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin dhe
- cenohen liritë dhe të drejtat e personave të tjerë.

4. Ngritja e procedurës për ndalim të punës së organizatës

Neni 66

- (1) Çdokush mund të parashtrojë iniciativë për ndalim të punës së organizatave para prokurorit publik kompetent.
- (2) Nëse prokurori publik kompetent i shkallës së parë sipas selisë së organizatës me detyrë zyrtare ose pas iniciativës së parashtuar, vlerëson se ekzistojnë arsye për ndalim të punës të organizatës në pajtim me këtë ligj, do të parashtrojë propozim në gjykatën kompetente.
- (3) Procedura për ndalim është urgjente.

5. E drejta e ankesës

Neni 67

- (1) Kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore për ndalim të punës së organizatës mund të parashtrohet ankesë në gjykatën kompetente të apelit në afat prej pesëmbëdhjetë ditësh nga dita e marrjes së aktvendimit.
- (2) Gjykata Themelore ankesën e dorëzon në Gjykatën e Apelit në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të ankesës.
- (3) Gjykata e Apelit pas ankesës vendos në afat prej tetë ditësh nga dita e marrjes së ankesës.

6. Likuidimi

Neni 68

- (1) Likuidimi i organizatës realizohet kur organizata ka mjete të mjaftueshme financiare për mbulimin e obligimeve të saj, ndërsa është miratuar vendim (akt) për pushim të ekzistimit nga organi i përcaktuar me statut.
- (2) Për çështjet e procedurës për likuidim të cilat nuk rregullohen me këtë ligj zbatohen dispozitat nga ligji me të cilin rregullohen çështjet për likuidim të shoqatave tregtare.
- (3) Procedura për likuidim është urgjente.

7. Udhëheqja me organizatën në likuidim

Neni 69

- (1) Me organizatën në likuidim udhëheq likuidatori.
- (2) Likuidatori emërohet në mënyrë të rregulluar me statutin e organizatës ose i përcaktuar me vendimin për pushim të ekzistimit të organizatës.
- (3) Me emërimin e likuidatorit përfundojnë autorizimet e organeve dhe të përfaqësuesit.
- (4) Përfaqësimi i bartet likuidatorit me ditën e hapjes së procedurës për likuidim.
- (5) Vendimi për shuarje me likuidim dhe për emërim të likuidatorit, dorëzohet në Regjistër në afat prej tre ditësh nga dita e miratimit të tij.
- (6) Në Regjistër regjistrohen të dhënat për likuidatorin, ndërsa në emrin e organizatës shkruhet shenja "në likuidim".

8. Procedura e shkurtuar për likuidim

Neni 70

- (1) Organizata mund të shuhet me procedurë të shkurtuar për likuidim, nëse pas miratimit të vendimit për pushim të ekzistimit nga organi i caktuar me statut, më shumë anëtarë të kuvendit ose përfaqësues të fondacionit dhe të organizatës së huaj, parashtrojnë në Regjistër deklarata të verifikuar në pajtim me ligjin, se janë shlyer të gjitha obligimet ndaj kreditorëve dhe ndaj të punësuarve në organizatë.

(2) Personat nga paragrafi (1) të këtij neni përgjigjen në mënyrë solidare për obligimet e organizatës në afat prej tre vitesh nga dita e shlyerjes nga Regjistri.

(3) Organizata e cila shuhet me procedurë të shkurtuar shlyhet nga Regjistri, ndërsa shkruhen emrat dhe vendbanimi, përkatësisht selia e personave nga paragrafi (1) të këtij neni, me embleme për përgjegjësinë e tyre në mënyrë solidare për obligimet e organizatës.

9. Procedurë pas likuidimit të realizuar dhe falimentimit

Neni 71

- (1) Me mjetet që mbeten pas shlyerjes së obligimeve, likuidatori vepron në pajtim me këtë ligj dhe statutin e organizatës.
- (2) Pas dorëzimit të mjeteve pranuesit, likuidatori parashtrohet për shlyerje nga Regjistri, me të cilën dorëzon edhe raport për likuidimin ose për falimentimin dhe deklarata se të gjitha mjetet janë ndarë në pajtim me ligjin dhe statutin.
- (3) Procedura për falimentimin e organizatave zbatohet në pajtim me ligjin.

10. Shlyerja nga regjistri

Neni 72

- (1) Organizata shlyhet nga regjistri në bazë të likuidimit përfundimtar ose falimentimit.
- (2) Me shlyerje nga Regjistri organizata pushon të ekzistojë si person juridik.

XI. STATUSI I ORGANIZATËS ME INTERES PUBLIK

1. Nocioni i statusit me interes publik

Neni 73

Organizatata mund të fitojnë status me interes publik, nëse kryejnë veprimtari me interes publik, zbatojnë programe dhe projekte në nivel qendror dhe/ose në nivel lokal, individualisht ose në bashkëpunim me organet e administratës shtetërore dhe organet e komunave, komunat e qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit si dhe shfrytëzimin e mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve.

2. Veprimtaria me interes publik

Neni 74

- Veprimtari me interes publik janë:
- zhvillimi i demokracisë, shoqërisë civile dhe i të drejtave të njeriut,
 - ndihma dhe mbrojtja e personave me hendikep fizik ose mental, persona me pengesa në zhvillim dhe persona me nevoja të posaçme,
 - mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve,
 - mbrojtja e personave të marginalizuar dhe përfshirja e tyre sociale,
 - mbrojtja nga keqpërdorimi i drogës, sëmundjet ngjitëse seksuale, delikuenca e të miturve, alkoolizmi, prostitucioni dhe tregtia me njerëz,
 - shëndetësia, përparimi i shëndetit dhe kujdesi mjekësor,
 - art, kulturë dhe mbrojtje e trashëgimisë kulturore,
 - sporti amator,
 - mbrojtja e mjedisit jetësor dhe zhvillimi i qëndrueshëm,
 - zhvillimi lokal dhe infrastrukturor,
 - shkenca, arsimit dhe trajnimi në procesin arsimor,
 - zhvillimi i etikës dhe i moralit;
 - ndihma humanitare dhe sociale, zvogëlimi i varfërisë,

- ballafaqimi me fatkeqësitë elementare,
- mbrojtja dhe kujdesi për kafshët,
- mbrojtja e konsumatorëve,
- përparimi i bamirësisë dhe vullnetarizmit dhe
- veprimtari tjetër me interes publik të caktuar me këtë ose me tjetër ligj.

3. Kriteret për interes publik

Neni 75

Shoqata ose fondacioni do të fitojë status të organizatës me interes publik nëse:

- është regjistruar në pajtim me dispozitat e këtij ligji,
- veprimtaria me interes publik është shifra kryesore e të hyrave në punën e saj,
- puna dhe veprimi i drejtohet publikut më të gjerë dhe interesave të bashkësisë,
- ka strukturë organizative të nevojshme në pajtim me këtë ligj,
- ka kapacitete kadrovike të nevojshme për veprimtari, në pajtim me ligjin,
- ka resurse financiare përkatëse, përkatësisht vlerë të përgjithshme të pronës ose të hyrat vjetore nga minimum 1.500 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë,
- ka caktuar rregulla për konflikt interesash dhe për sigurimin e transparencës dhe publicitetit në punë dhe
- nuk është në falimentim ose likuidim dhe nuk ka xhiro-llogari të bllokuar.

4. Kërkesa

Neni 76

(1) Shoqata ose fondacioni parashtron kërkesë për fitimin e statusit të organizatës me interes publik në Komisionin për organizata me status të interesit publik.

(2) Me kërkesë parashtrohet edhe:

- aktvendimi për regjistrim në Regjistër,
 - statut,
 - programi për punë për vitin rrjedhës,
 - përshkrimi i veprimtarisë me interes publik të definuar me statutin dhe aktivitetet me të cilin është zbatuar,
 - rekomandimi nga organizata ose institucione me të cilat kanë bashkëpunuar,
 - përshkrimi i strukturës organizative,
 - përshkrimi i kapacitetit kadrovik të nevojshëm për veprimtari, në pajtim me ligjin,
 - deklaratë për konflikt interesash nga procesverbali,
 - informatë për situatën ekonomike dhe financiare të organizatës,
 - llogaria përfundimtare, nëse shoqata ose fondacioni e ka rumbullakuar një cikël fiskal,
 - vërtetimi se nuk është hapur procedurë për likuidim dhe
 - vërtetimi se me vendim të plotfuqishëm nuk është shqiptuar masa e sigurisë - ndalim për kryerje të veprimtarisë.
- (3) Dokumentet nga paragrafi (2) të këtij neni nuk guxojnë të jenë më të vjetër se gjashtë muaj dhe dorëzohen në origjinal ose kopje të verifikuar në noter.
- (4) Statusi me interes publik nuk tejbartet në organizatat e krijuara me ndryshime statusore.

5. Organi për mbikëqyrje

Neni 77

(1) Organizata me interes publik ka organ për mbikëqyrje.

(2) Organi për mbikëqyrje:

- e ndjek zbatimin e statutit dhe programin e organizatës,

- kujdeset për punën dhe pronën e organizatës,
- e kontrollon mënyrën e punës së organit të udhëheqjes,
- parashtron raport në kuvendin e shoqatës, përkatësisht në këshillin e fondacionit dhe në organin nga i cili i janë batur autorizimet publike më së paku një herë në vit për punën financiare dhe kontabiliste,
- e kontrollon llogarinë vjetore përfundimtare dhe aktet e tjera të organizatës dhe
- kryen punë të tjera të përcaktuara me ligjin dhe statutin.

6. Mospërputhja e funksioneve

Neni 78

(1) Anëtarët e organit për mbikëqyrje nuk mund të jenë anëtarë të organeve të tjera mbi punën e të cilave kryejnë mbikëqyrje.

(2) Të punësuarit në organizatë nuk mund të jenë anëtarë të organit për mbikëqyrje.

7. Caktimi i organizatave me status me interes publik

Neni 79

(1) Statusin e organizatave me interes publik, e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Komisionit për organizata me status me interes publik (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

(2) Komisionin nga paragrafi (1) të këtij neni, e formon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Komisioni është i përbërë nga kryetari dhe dhjetë anëtarë prej të cilëve nga një përfaqësues nga Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Kulturës, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e Vetadministrimit Lokal, Agjencia për të Rinj dhe Sport si dhe dy përfaqësues të organizatave të regjistruara në pajtim me këtë ligj.

(4) Mënyrën dhe kriteret e zgjedhjes si dhe shkaqet për shuarjen e kryerjes së punës së kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit nga paragrafi (3) i këtij neni, i rregullon ministri i Drejtësisë me akt nënligjor.

(5) Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit është katër vjet.

8. Kompetenca të Komisionit

Neni 80

(1) Komisioni i kryen punët në vijim:

- jep propozime për dhënien dhe pushimin e statusit të organizatës me interes publik,
- shqyrton dhe jep mendime për raportet afariste dhe financiare për punën e organizatave me status me interes publik,
- propozon ngritjen e procedurës për kundërvajtje dhe
- e përcakton raportin vjetor për punën e saj për vitin paraprak,
- (2) Komisioni miraton rregullore për punën e tij.
- (3) Raportin nga paragrafi (1) alineja 4 Komisioni e shpall në ueb faqen e tij.

9. Punë administrative-teknike

Neni 81

(1) Punët administrativo-teknike të Komisionit i kryen Sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

(2) Sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë - Njësia organizative për bashkëpunim me organizata qytetare:

- пërgatit propozime për dhënie e statusit të organizatës me interes publik pas kërkesës së dorëzuar nga ana e organizatave,
- i jep ndihmë profesionale dhe teknike Komisionit përzbatimin e aktiviteteve të saj,
- i përgatit mbledhjet e Komisionit,
- shqyrton raporte të dorëzuar nga organizatat me status me interes publik dhe përgatit propozim përz Komisionin përz veprim sipas raporteve,
- përgjigjet në pyetjet e parashtruara nga organizatat me status me interes publik dhe personat e tjerë të interesuar,
- jep informata dhe këshilla përz çështjet juridike që kanë të bëjnë me organizatat me status me interesit publik,
- dorëzon aktvendim përz dhënie dhe marrjen e statusit me interes publik në Regjistrin Qendror,
- mban bazë elektronike të të dhënave përz punën e Komisionit dhe informatë përz organizatat e regjistruara me status me interes publik,
- e ndjek punën e organizatave me status me interes publik,
- e shpall listën e shoqatave dhe fondacioneve të cilave ju është dhënë status i organizatës me interes publik përz vitin paraprak dhe
- kryen edhe punë të tjera të përcaktuar me këtë ligj dhe me tjetër ligj.

10. Procedurë përz marrjen e statusit të organizatës me interes publik

Neni 82

(1) Kërkesa përz fitimin e statusit të organizatës me interes publik parashtrohet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë nëpërmjet Komisionit.

(2) Nëse vërtetohet se kërkesa nuk është complete, Komisioni do ta thërrasë parashtruesin e kërkesës dhe do t'i caktojë afat prej 15 ditë punë të veprojë sipas vërejtjes.

(3) Nëse në afatin nga paragrafi (2) të këtij neni, shoqata ose fondacioni nuk vepron sipas vërejtjes, kërkesa do të llogaritet se nuk është parashtruar.

11. E drejta përz ankesë

Neni 83

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton aktvendim në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimi të kërkesës.

(2) Kundër aktvendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, mund të ngrihet kontest administrativ.

(3) Gjykata Administrative përz ankesën vendos në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

12. Ndryshimet të cilat shënohen në Regjistër

Neni 84

Nëse organizatat e ndryshojnë aktin përz themelim, ose statutin me çka do të humbet statusi i shoqatës dhe fondacionit me interes publik, ose ndryshime të tjera të cilat shënohen në regjistër janë të obliguar që ta informojnë Komisionin në afat prej 30 ditësh pas ndryshimit të bërë.

13. Raportet

Neni 85

(1) Organizata me status me interes publik është e obliguar që përz punën e saj një herë në vit të parashtrojë raport afarist dhe financiar, të miratuar nga organi i përcaktuar me statut, përz punën e saj, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë përz miratim, ndërsa më vonë deri më 31 mars në vitin rrjedhës përz vitin paraprak.

(2) Formularin përz formën dhe përmbajtjen e raporteve nga paragrafi (1) të këtij neni, i përcakton ministri i Financave.

14. Revizioni

Neni 86

(1) Shoqata ose fondacioni me status me interes publik, buxheti vjetor i të cilit është mbi 20 000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë janë të obliguar që të kryejnë revizion të pavarur vjetor në punën e tyre financiare, ndërsa nëse kanë buxhet mbi 100 000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, janë të obliguar që të bëjnë revizion në pajtim me standardet ndërkombëtare përz kontabilitet.

(2) Raporti përz revizionin nga paragrafi (1) të këtij neni parashtrohet së bashku me raportin nga neni 77 paragrafi (2) alineja 4 të këtij ligji, më së paku një herë në vit.

15. Publiciteti i raporteve

Neni 87

Raportet nga nenet 85 dhe 86 të këtij ligji janë publike dhe shpallen në ueb faqen e organizatës me status me interes publik deri më 30 prill në vitin rrjedhës përz vitin paraprak.

16. Lehtësimet

Neni 88

Organizatat me status me interes publik, përzveç lehtësimeve tatimore dhe doganore në nenin 7 paragrafi (2) të këtij ligji kanë lehtësime plotësuese tatimore dhe doganore në pajtim me ligjin.

17. Pushimi i statusit me interes publik

Neni 89

(1) Statusi i organizatës me interes publik pushon:

- me kërkesë të shoqatës ose fondacionit,
- kur ka pushuar që t'i plotësojë kushtet që janë të nevojshme përz fitimin e statusit organizatë me interes publik,
- nëse nuk formon këshill mbikëqyrës dhe nuk vepron në pajtim me statutin,
- nëse nuk parashtron raport në afatet e caktuara me këtë ligj,
- nëse nuk parashtron raport përz revizion në afatet e caktuara me këtë ligj dhe
- me punën e saj nuk e pasqyron interesin publik përz të cilën e ka fituar statusin.

(2) Qeveria miraton aktvendim përz shuarjen e statusit të organizatës me interes publik. Organizata njoftohet përz vërejtjet lidhur me alinetë 2, 3, 4 dhe 5 nga paragrafi 1 i këtij neni dhe përcaktohet afati prej 30 ditësh përz mënjanimin e tyre. Nëse organizata nuk i mënjanon vërejtjet në afatin e shënuar, miratohet aktvendim përz shuarje.

(3) Komisioni miraton aktvendim përz pushimin e statusit me interes publik.

(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në Gjykatën Administrative në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së aktvendimit.

(5) Organizatat me interes publik të cilave u ka pushuar statusi i organizatave me interes publik janë të obliguar që në afat prej 30 ditësh të dorëzojnë raport në Komision përz periudhën nga raporti i fundit deri në momentin e pushimit të statusit.

XII. AUTORIZIME PUBLIKE

Neni 90

(1) Organizatave mund t'u ngarkohet kryerje e autorizimit publik, me bartjen e kompetencave nga organi i administratës shtetërore, nga organi i komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit dhe organeve të tjera të cilat kanë autorizime publike, në pajtim me ligjin.

(2) Autorizimi publik nga paragrafi (1) të këtij neni, ngarkohet në bazë të programit të organizatës në mënyrë dhe procedurë për ngarkim të kryerjes së autorizimit publik, pas thirrje publike në mjetet e informimit publik.

(3) Kriteret, mënyra dhe procedura për ngarkimin e kryerjes së autorizimit publik përcaktohet me ligj nga fusha përkatëse.

(4) Organizatave mund t'u merret kryerja e autorizimit publik, për shkak të keqpërdorimit ose moskryerjes së autorizimit të ngarkuar në mënyrën dhe procedurën e përcaktuar me ligj.

XIII. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 91

Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës e cila kryen veprimtari e cila nuk është në pajtim me qëllimet e saj të përcaktuar me statut nga neni 18 dhe 31 të këtij ligji.

Neni 92

Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës e cila në qarkullimin juridik nuk e shfrytëzon emrin të cilin në pajtim me nenin 41 të këtij ligji, është regjistruar në Regjistër.

Neni 93

(1) Gjobë në shumë prej 300 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet përfaqësuesit, nëse në afat prej tridhjetë ditësh të përcaktuara në nenin 46 të këtij ligji nuk parashtron fletëparaqitje në Regjistër për regjistrimin e ndryshimeve.

(2) Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni do t'i shqiptohet edhe organizatës.

Neni 94

Gjobë në vlerë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës e cila mjetet e organizatës nuk i shfrytëzon në pajtim me nenin 50 të këtij ligji.

Neni 95

Gjobë në vlerë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës e cila nuk i shpall raportet për punën financiare në pajtim me nenin 53 nga ky ligj.

Neni 96

Gjobë në vlerë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës e cila nuk do ta lajmërojë Komisionin për ndryshimet nga neni 84 të këtij ligji.

Neni 97

(1) Gjobë në shumë prej 300 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë, për kundërvajtje do t'i shqiptohet personit përgjegjës në organizatën me status me interes publik, nëse nuk parashtron raport narrativ dhe financiar në pajtim me nenin 85 të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë, për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni do t'i shqiptohet edhe organizatës.

Neni 98

Gjobë në vlerë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës me status me interes publik, nëse nuk bën revizion vjetor të punës së saj financiare dhe nuk parashtron raport në pajtim me nenin 86 të këtij ligji.

Neni 99

Gjobë në vlerë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës me status me interes publik, nëse nuk i shpall raportet në pajtim me nenin 87 të këtij ligji.

Neni 100

Gjobë në vlerë prej 200 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i shqiptohet organizatës me status me interes publik, nëse në afat prej tridhjetë ditësh nuk dorëzon raport në Komision, në pajtim me nenin 89 paragrafi (4) të këtij ligji.

Neni 101

Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ndaj kryerësit, për kundërvajtje do t'i ofrohet barazim nga Ministria e Financave si organ kompetent për kontrollin e punës financiare të organizatave.

XIV. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 102

Në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të miratohen aktet nënligjore të përcaktuar me këtë ligj.

Neni 103

Procedurat e filluara për regjistrimin e organizatave të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 104

(1) Organizatat janë të obliguara që në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, t'i harmonizojnë aktet me këtë ligj dhe të kryejnë reregjistrim në Regjistër.

(2) Për organizatat të cilat kanë qenë të regjistruara në Regjistër, reregjistrimin në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të kryhet pa pagesë të taksës ose llojit tjetër të kompensimit.

Neni 105

Prona dhe mjetet e ndara organizatave shoqërore dhe shoqatave të qytetarëve, të marra për shfrytëzim nga ana e bashkësive shoqërore-politike të mëparshme dhe bashkësive vetadministruese të interesit, janë në pronësi të shtetit.

Neni 106

(1) Shoqatat e qytetarëve pasardhës juridikë të organizatave shoqërore dhe shoqatave, do ta shfrytëzojnë pronën në pronësi të shtetit me qira, nëse shfrytëzohet për qëllimet dhe detyrat e shoqatës së qytetarëve në pajtim me ligjin.

(2) Prona nga paragrafi (1) të këtij neni nuk mund të jetë objekt i dhënies me qira nga ana e qiramarrësit-organizatës.

(3) Shoqatat e qytetarëve pasardhës juridikë të organizatave shoqërore dhe shoqatave të formuara për qëllime humanitare, do ta shfrytëzojnë pronën në pronësi të shtetit me qira pa kompensim, nëse ai shfrytëzohet për qëllimet dhe detyrat e shoqatës së qytetarëve.

(4) Raporti i qiramarrjes ndërmjet shoqatës së qytetarëve dhe shtetit, rregullohet me marrëveshje në pajtim me ligjin.

(5) Marrëveshjen për qira në emër të shtetit, e lidh organi i administratës shtetërore i përcaktuar me ligj.

Neni 107

Në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të formohet Komision nga neni 79 paragrafi (2) të këtij ligji.

Neni 108

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Regjistri është i obliguar që ta harmonizojë mbajtjen e regjistrave të përcaktuar me nenin 40 paragrafi (1) të këtij ligji.

Neni 109

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për shoqatat e qytetarëve dhe fondacioneve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 31/98 dhe 29/2007).

Neni 110

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç dispozitave nga Kapitulli XI. Statusi i organizatave me interes publik, të cilat do të fillojnë të zbatohen gjashtë muaj nga dita e hyrjes së tij në fuqi.

944.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за јавните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2010 година.

Бр. 07-1638/1
12 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат опфатот на јавната служба, заедничките начела и основите на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските и регистарот на јавните службеници.

Член 2

Јавните службеници се лицата кои вршат работи и работни задачи од јавен интерес во согласност со Уставот, закон и ратификувани меѓународни договори, професионално, политички неутрално и непристрасно.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **Јавни службеници** се вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите образование, здравство, култура, наука, труд и социјални работи, социјална заштита и заштита на детето, установите, фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за државните службеници;

2. **Јавна служба** се институциите на дејностите образование, здравство, култура, наука, труд и социјални работи, социјална и детска заштита, установите, фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за државните службеници;

3. **Институции**, во смисла на овој закон, се сите државни органи и тела кои вршат работи од јавен интерес или доверени јавни овластувања, установи, фондови, агенции како и јавни претпријатија, основани од Република Македонија, општините, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за државните службеници;

4. **Раководно лице на институцијата** е именувано или избрано лице кое раководи со институцијата;

5. **Работно искуство во структурата** е времетраењето на работниот стаж или искуството стекнато во соодветната струка по завршување на соодветно образование на јавниот службеник.

Член 4

(1) За прашањата кои се однесуваат на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавниот службеник, за кои со закон е пропишана посебна постапка, се постапува според одредбите на тој закон.

(2) Прашањата што не се уредени со овој закон ќе се уредат со посебен закон.

ІІ. ЗАЕДНИЧКИ НАЧЕЛА НА СИСТЕМОТ НА ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Начело на законитоста

Член 5

Јавните службеници извршуваат работи и работни задачи од јавен интерес врз основа на Устав, закон и ратификувани меѓународни договори.

Начело на еднаков пристап и соодветна и правична застапеност

Член 6

(1) При вработувањето на јавните службеници се почитува начелото на еднакви услови и еднаков пристап за сите заинтересирани кандидати до работното место, со што се гарантира избор на стручни и компетентни кандидати за извршување на работите и работните задачи на соодветното работно место.

(2) При вработувањето на јавните службеници и формирањето на Комисијата за селекција на јавен службеник се применува начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

Начело на двостепеност**Член 7**

Јавните службеници имаат право на жалба против поединечни акти со кои се одлучува за вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето и престанокот на вработувањето.

Начело на професионално однесување**Член 8**

Јавните службеници ги извршуваат работите и работните задачи од јавен интерес, професионално, ефикасно и ефективно, навремено и на совесен начин.

Начело на одговорност**Член 9**

Јавните службеници се одговорни за квалитетно, брзо и ефикасно извршување на задачите од јавен интерес кои им се доверени.

Начело на етично однесување**Член 10**

Јавните службеници ги извршуваат работите и работните задачи од јавен интерес, согласно со правилата на професионалната етика.

Начело на доверливост**Член 11**

Јавните службеници ги чуваат класифицираните информации, независно од тоа како дознале за нив. Должноста за чување на класифицираните информации продолжува да важи и по завршувањето на вработувањето, сè додека јавните службеници не се ослободени од должноста согласно со закон.

Заштита и економично користење на средствата за работа**Член 12**

Јавните службеници ги користат средствата за работа на економичен и ефикасен начин, со цел за постигнување најдобри резултати со минимален можен трошок.

III. ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**Член 13**

Вработувањето на јавните службеници се спроведува низ транспарентна постапка врз основа на критериумите на стручност и компетентност и примена на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

Член 14

(1) Слободно работно место во јавната служба се пополнува преку:

- објавување на јавен оглас за вработување,
- објавување на интерен оглас за вработување,
- распоредување на јавен службеник во истата институција на друго работно место и
- преземање на јавен службеник од една во друга институција.

(2) Постапката за пополнување на слободно работно место од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член поблиску се уредуваат во посебен закон.

Член 15

(1) Во јавната служба може да се вработи лице кое ги исполнува општите и посебните услови.

(2) Општи услови се:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност и
- да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, дејност или должност.

(3) Посебни услови се:

- да има соодветно образование,
- да има потребно работно искуство во струката и
- други услови утврдени во актот за систематизација на работните места.

Член 16

(1) Јавниот оглас за вработување од членот 14 став (1) алинеја 1 на овој закон се објавува во најмалку два дневни весника од кои еден од весниците што се издаваат е на македонски јазик и еден од весниците кои се издаваат на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот (1) на овој член не може да биде пократок од пет дена од денот на неговото објавување.

Член 17

Раководното лице на институцијата формира комисија за селекција на јавен службеник (во натамошниот текст: комисијата за селекција) која ја спроведува постапката за селекција на кандидат.

Член 18

(1) Раководното лице на институцијата, врз основа на ранг-листа предложена од комисијата за селекција, донесува одлука за избор на кандидат.

(2) Против одлуката за избор од ставот (1) на овој член незадоволниот кандидат има право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката преку институцијата за чии потреби бил објавен јавен оглас до органот кој одлучува во втор степен.

(3) Органот од ставот (2) на овој член одлучува по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(4) Жалбата го одлага извршувањето на одлуката.

(5) Против одлуката донесена од второстепениот орган незадоволниот кандидат има право на тужба пред надлежниот суд.

(6) По завршувањето на постапката за избор раководното лице на институцијата и избраниот кандидат склучуваат договор за вработување на јавен службеник.

Член 19

(1) Право да се пријави на интерен оглас има секој јавен службеник кој ги исполнува општите и посебните услови од овој закон, како и:

- да бил оценет со оценка „се истакнува“ или „задоволува“ за работењето во последните две години пред објавувањето на интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години во непосредно пониско работно место од работното место за кое е објавен интерниот оглас и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во период од 12 месеци пред објавувањето на интерниот оглас.

(2) Интерниот оглас се објавува на веб локацијата на институцијата.

(3) Поблиските услови за пријавување на интерен оглас ќе се уредат во посебен закон.

Член 20

Јавниот службеник кој ги исполнува посебните услови од членот 15 став (3) на овој закон, по потреба на институцијата или по негово барање, може да се распореди во истата институција на друго работно место согласно со актот за систематизација за работни места.

Член 21

Јавниот службеник кој ги исполнува посебните услови од членот 15 став (3) на овој закон, со негова согласност, може да се преземе од една во друга институција ако за тоа се согласат јавниот службеник и раководните лица на институциите.

Член 22

(1) Раководното лице на институциите од членот 3 точка 2 на овој закон, донесува годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците, што го доставува до Агенцијата за државни службеници.

(2) Годишниот план од ставот (1) на овој член, за секоја наредна година се донесува најдоцна до 1 септември во тековната година.

(3) Агенцијата за државни службеници донесува упатство за содржината на планот од ставот (1) на овој член.

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 23

Јавниот службеник има право на плата и надоместоци на плата под услови и критериуми утврдени со закон, колективен договор и општ акт на органот на управување.

Член 24

(1) Јавниот службеник е должен работите и работните задачи да ги врши совесно, стручно, ефикасно, уредно и навремено во согласност со Уставот, закон и ратификувани меѓународни договори.

(2) Јавниот службеник е должен да ја врши својата работа непристрасно, да не се раководи од свои лични финансиски интереси, да не ги злоупотребува овластувањата и статусот што го има како јавен службеник и да го штити личниот углед и угледот на институцијата во која е вработен.

(3) Министерот за правда донесува Етички кодекс за јавните службеници.

Член 25

(1) Јавниот службеник е должен да ја чува класифицираната информација на начин и под услови утврдени со закон и со друг пропис.

(2) Обврската и рокот за чување на класифицираната информација се утврдува согласно со закон.

Член 26

Јавниот службеник е должен, во согласност со закон, по барање на граѓаните да дава информации заради остварување на нивните права и интереси, освен информациите од членот 25 на овој закон.

Член 27

Јавниот службеник кој работи со странки е должен во текот на работното време на работното место да носи на видно место ознака за личното име, работното место и институцијата во која работи.

Член 28

(1) Јавниот службеник има право и должност стручно да се оспособува и усовршува во согласност со потребите на институцијата во која е вработен.

(2) Стручното оспособување и усовршување од ставот (1) на овој член се обезбедува во центрите за обука на Агенцијата за државни службеници и други специјализирани институции за обука.

Член 29

(1) Јавниот службеник и членовите на неговото потесно семејство има право на заштита ако кон него непосредно се упатени закани, напади и слични постапки во врска со вршењето на службените задачи.

(2) Институцијата во која работи јавниот службеник е должна да му обезбеди заштита на службеникот во случаите од ставот (1) на овој член.

Член 30

Јавните службеници заради остварување на своите економски и социјални права имаат право да основаат синдикати и да членуваат во нив под услови и на начин утврдени со закон.

Член 31

(1) Јавните службеници имаат право на штрајк организиран во согласност со закон.

(2) Јавните службеници се должни во остварувањето на правото на штрајк да обезбедат минимум непречено извршување на функциите на институцијата и неопходното ниво во остварувањето на правата и интересите на граѓаните и на правните лица.

Член 32

(1) Јавниот службеник е должен да учествува во изборниот процес како член на изборен орган доколку биде избран од надлежен изборен орган.

(2) Јавниот службеник кој е избран за член на изборен орган може да не прифати да ја извршува должноста само ако поради здравствени и семејни причини изборниот орган што го избрал го утврдил тоа врз основа на приложена соодветна документација.

Член 33

(1) Јавниот службеник со членување во политичка партија и со учество во нејзините активности не смее да го доведува во прашање вршењето на работите и работните задачи кои произлегуваат од статусот на јавен службеник.

(2) Јавниот службеник не смее да носи или да истакнува партиски симболи во работната просторија.

Член 34

Јавниот службеник има право на одмор и отсуства од работа согласно со прописите за работните односи.

Член 35

Во случај на спреченост за доаѓање на работа, јавниот службеник е должен да го извести непосредно претпоставениот јавен службеник, во рок од 24 часа од моментот на спреченоста. Ако тоа не е можно да се стори од објективни причини или виша сила, во тој случај јавниот службеник известувањето е должен да го стори веднаш по престанувањето на причината која го оневозможила известувањето.

Член 36

На јавниот службеник кој е избран или именуван на државна или јавна функција, утврдена со закон, а чие вршење бара привремено да престане да ги извршува

работите и работните задачи на јавен службеник, му мирува вработувањето и има право во рок од 15 дена по престанувањето на вршењето на функцијата, да се врати во институцијата од каде што заминал на вршење на функција на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка.

Член 37

(1) На јавниот службеник кој е упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка или просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни претставништва, му мирува вработувањето и има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата во странство, да се врати на работа во институцијата од каде што заминал во странство на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка.

(2) На јавниот службеник чиј брачен другар е упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка или просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни претставништва, на него во барање му мирува вработувањето и има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата на неговиот брачен другар во странство да се врати во институцијата од каде заминал во странство на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка.

V. ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 38

Јавниот службеник лично е одговорен за вршењето на работите и работните задачи од работното место.

1. Дисциплинска одговорност

Член 39

(1) За повреда на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи јавниот службеник одговара дисциплински.

(2) Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност на јавниот службеник.

Член 40

(1) Јавниот службеник одговара дисциплински за дисциплинска неуредност и дисциплински престап.

(2) Дисциплинска неуредност, во смисла на ставот (1) на овој член, е полесна повреда на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи.

(3) Дисциплинскиот престап, во смисла на ставот (1) на овој член, е потешка повреда на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи.

Член 41

(1) За дисциплинска неуредност или дисциплински престап на јавниот службеник може, со решение, да му се изрече една од следниве дисциплински мерки:

- 1) јавна опомена;
- 2) парична казна во висина од 10% до 30% од висината на едномесечниот износ на нето платата исплатена во последниот месец пред извршувањето на повредата на службената должност и
- 3) престанок на вработувањето.

(2) При изрекување на дисциплинските мерки од ставот (1) на овој член се земаат предвид тежината на дисциплинската неуредност или престапот, последиците од истите, степенот на одговорноста на јавниот службеник, околностите под кои е сторена дисциплинската неуредност или престапот, поранешното негово однесување и вршењето на работите и работните задачи, како и други олеснителни и отежнителни околности.

Член 42

(1) Дисциплинска неуредност е:

1) непридржување на работното време, распоредот и користењето на работното време и покрај опомената од непосредно претпоставениот јавен службеник;

2) неоправдано недоаѓање на работа до два работни дена во текот на една календарска година;

3) неносење на ознаките од членот 27 на овој закон;

4) неизвествување на непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководното лице на институцијата, за спреченоста за недоаѓање на работа во рок од 24 часа од неоправдани причини и

5) одбивање на стручно оспособување и усовршување на кое државниот службеник се упатува.

(2) За дисциплинска неуредност може да се изрече јавна опомена или парична казна во висина од 10% од едномесечниот износ на нето платата исплатена во последниот месец пред извршувањето на дисциплинската неуредност во траење од еден до три месеци.

Член 43

(1) Дисциплинските мерки против јавниот службеник за дисциплинска неуредност ги изрекува лицето кое раководи со институцијата, а по претходен писмен извештај од непосредно претпоставениот јавен службеник.

(2) Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот службеник се известува писмено за наводите на извештајот од став (1) на овој член што постојат против него и истиот има право да даде уснен или писмен одговор во рок кој не може да биде пократок од пет дена.

(3) Раководното лице на институцијата во рок од 30 дена од денот на започнувањето на постапката донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка за дисциплинска неуредност.

Член 44

(1) Дисциплински престап е:

1) неизвршување или несовесно, ненавремено, непристојно или небрежно вршење на работите и работните задачи;

2) носење или истакнување партиски симболи во работната просторија;

3) одбивање да се даде или давање на неточни податоци на државните органи, правните лица и на граѓаните, доколку давањето на податоци е пропишано со закон;

4) незаконито располагање со материјалните средства;

5) одбивање на вршење на работите и работните задачи од работното место на кои е распореден или одбивање на наредби од раководното лице на институцијата;

6) непреземање или делумно преземање на пропишаните мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети;

7) предизвикување на поголема материјална штета;

8) повторување на дисциплинска неуредност;

9) примање на подароци или друг вид корист спротивно на закон;

10) злоупотреба на статусот или пречекорување на овластувањата во вршењето на работите;

11) злоупотреба на боледување;

12) одавање класифицирана информација со степен на тајност определен согласно со закон;

13) внесување, употреба и работење под дејство на алкохол или наркотични средства;

14) непридржување кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и повреда на прописите за заштита на животната средина;

15) поставување на личниот финансиски интерес во судир со положбата и статусот на јавен службеник;

16) навредливо или насилничко однесување;

17) неоправдано одбивање учество во изборни органи и

18) спречување на избори и гласање, повреда на избирачко право, повреда на слободата на определување на избирачите, поткуп при избори, повреда на тајноста на гласањето, уништување на изборни исправи, изборна измама што како член на изборен орган го извршил јавниот службеник.

(2) За дисциплинските престапи од ставот (1) на овој член се изрекува дисциплинска мерка:

- парична казна од 10% до 30% од едномесечниот износ на нето платата исплатена на јавниот службеник во месецот пред извршувањето на дисциплинскиот престап, во траење од еден до шест месеци и

- престанок на вработувањето во случаи кога настаниле штетни последици за институцијата, а притоа во дисциплинската постапка да не се утврдени олеснителни околности за јавниот службеник кој го сторил престапот.

Член 45

(1) Раководното лице на институцијата формира комисија за водење на дисциплинска постапка за дисциплински престап.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од претседател и двајца членови од кои едниот од нив е претставник на синдикатот и нивни заменици.

(3) При формирањето на комисијата од ставот (1) на овој член се применува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници во Република Македонија.

Член 46

Раководното лице на институцијата во рок од 60 дена од денот на започнувањето на постапката, врз основа на предлог на комисијата од членот 45 став (1) на овој закон донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка за дисциплински престап.

Член 47

Дисциплинската постапка не може да се поведе ако поминале шест месеци од денот кога непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководното лице на институцијата дознало за повредата на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи.

Член 48

Дисциплинската постапка не може да се поведе ако поминале 12 месеци од денот кога е сторена повредата на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи.

Член 49

Ако повредата на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи повлекува и кривична одговорност, дисциплинската постапка за утврдување на одговорноста на јавниот службеник не може да се поведе по изминувањето на две години од денот на дознавање тоа за повредата.

Член 50

(1) Јавниот службеник може да биде времено отстранет од институцијата врз основа на решение на раководното лице на институцијата.

(2) Јавниот службеник може да биде времено отстранет од институцијата во случаи кога против него е покрената кривична постапка за кривично дело сторено на работа или во врска со работата или е покрената дисциплинска постапка за дисциплински престап, а повредата или неизвршувањето се од таква природа што неговото натамошно присуство во институцијата, додека трае постапката, штетно ќе се одрази врз јавната служба, односно ќе го осуети или оневозможи утврдувањето на одговорноста за дисциплински престап.

(3) Отстранувањето од ставот (2) на овој член трае до донесувањето на конечно решение во дисциплинската постапка.

(4) Додека трае временото отстранување јавниот службеник има право на плата во висина од 50% од платата што ја примил претходниот месец.

Член 51

(1) Против решението за изрекување на дисциплинска мерка и времено отстранување јавниот службеник има право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен.

(2) Органот од ставот (1) на овој член одлучува по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

2. Материјална одговорност

Член 52

(1) Јавниот службеник е одговорен за штетата која на работа или во врска со работата, намерно или од крајна небрежност, ја предизвикал на институцијата.

(2) Раководното лице на институцијата формира комисија за утврдување на материјалната одговорност на јавниот службеник.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и двајца членови од кои едниот од нив е претставник на синдикатот и нивни заменици.

(4) При формирањето на комисијата од ставот (1) на овој член се применува принципот на соодветна и правична застапеност на сите заедници во Република Македонија.

Член 53

(1) Раководното лице на институцијата во рок од 60 дена од денот на започнувањето на постапката донесува решение за надоместок на штета.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член јавниот службеник има право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен.

Член 54

Постапката за утврдување на материјалната одговорност не може да се поведе, ако поминале 60 дена од денот кога непосредно претпоставениот јавен службеник или раководното лице на институцијата дознале за тоа.

Член 55

Постапката за утврдување на материјалната одговорност не може да се покрене, ако од денот кога е сторена материјалната штета поминала една година.

Член 56

Ако јавниот службеник, во рок од три месеци од коначноста на решението за надоместок на штета, не ја надомести штетата, институцијата поведува постапка пред надлежниот суд.

Член 57

Ако јавниот службеник претрпи штета на работа или во врска со работата, институцијата е должна да му ја надомести штетата согласно со закон.

Член 58

Начинот и постапката за утврдување на дисциплинската и материјалната одговорност се уредува со посебен закон.

Член 59

(1) Институцијата е должна да достави годишен извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на јавните службеници до Агенцијата за државни службеници најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната.

(2) Содржината и формата на извештајот од ставот (1) на овој член се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници.

VI. ОЦЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 60

(1) Јавните службеници, врз основа на континуирано следење на работењето, се оценуваат секои шест месеци.

(2) Оценувањето на јавниот службеник завршува најдоцна еден месец по истекот на шесте месеци за кои се врши оценувањето.

(3) Јавните службеници кои во текот на шесте месеци за кои се врши оценувањето, биле отсутни од работа подолго од три месеци (боледување, неплатено отсуство и слично), како и јавните службеници кои за прв пат се вработиле, во периодот во кој се врши оценувањето и работеле пократко од три месеци нема да бидат оценувани.

Член 61

(1) Оценувањето на јавните службеници го врши непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководното лице на институцијата.

(2) Оценувањето на јавните службеници се врши врз основа на податоци што се однесуваат на резултатите од нивната работа и личните квалитети што ги покажале во текот на работењето.

(3) Начинот на оценување на јавните службеници во институциите се уредува со посебен закон.

(4) Формата и содржината на образецот за оценување на јавните службеници се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници.

Член 62

(1) Непосредно претпоставениот јавен службеник кој го врши оценувањето е должен да го запознае раководното лице на институцијата за извршеното оценување.

(2) Институцијата е должна да достави извештај за извршените оценувања до Агенцијата за државни службеници најдоцна еден месец по истекот на рокот од членот 60 став (2) на овој закон.

(3) Формата и содржината на извештајот од ставот (2) на овој член се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници.

Член 63

(1) Оцената за јавниот службеник се врши со оценка „се истакнува“, „задоволува“, „делумно задоволува“ и „не задоволува“.

(2) Јавниот службеник кој не е задоволен со оцената од ставот (1) на овој член може, во рок од осум дена од денот на оценувањето, да поднесе жалба преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен.

(3) Органот од ставот (2) на овој член одлучува по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

VII. ПРЕСТАНОК НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Член 64

На јавниот службеник му престанува вработувањето:

- по спогодба,
- по негово барање,
- по сила на закон и
- во други случаи утврдени со овој закон.

Член 65

На јавниот службеник му престанува вработувањето спогодбено, кога ќе склучи писмена спогодба за престанок на вработувањето со раководното лице на институцијата.

Член 66

(1) На јавниот службеник му престанува вработувањето ако поднесе писмено барање за престанок на вработувањето.

(2) Во случај на престанок на вработувањето по барање на јавниот службеник, отказниот рок трае 30 дена од денот на поднесување на барањето за престанок на вработувањето, освен ако јавниот службеник и раководното лице на институцијата поинаку не се спогодат.

Член 67

На јавниот службеник му престанува вработувањето по сила на закон, ако:

- ја загуби работната способност - со денот на доставувањето на правосилното решение за утврдување на изгубената работна способност,
- му престане државјанството на Република Македонија - со денот на доставувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Македонија,
- му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност - со денот на правосилноста на одлуката,
- биде осуден за кривично дело во врска со службената должност или друго кривично дело кое го прави недостоен за јавен службеник и за вршење на службата во институцијата - со денот на врачувањето на правосилната пресуда,
- поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци - со денот на стапувањето на издржување на казната и
- наврши 64 години старост.

Член 68

На јавниот службеник му престанува вработувањето и во случаите, ако:

- неоправдано отсуствува од работа најмалку три последователни работни дена или пет работни дена во текот на една година,

- биде оценет со оцена „не задоволува“ два пати последователно или најмалку два пати во последните три оценувања,

- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал неистинити податоци во однос на општите и посебните услови за вработување,

- во рок од пет дена не се врати на работа по завршувањето на стручното оспособување или усовршување и

- органот на државната управа надлежен за инспекцијата на трудот утврди дека јавниот службеник е вработен спротивно на одредбите на овој и друг закон.

Член 69

(1) Решението за престанок на вработувањето на јавниот службеник го донесува раководното лице на институцијата.

(2) Решението за престанок на вработувањето се врачува лично на јавниот службеник, по правило во работните простории на институцијата во кои јавниот службеник работи, односно на адреса на живеалиштето, односно престојувалиштето од кое јавниот службеник секојдневно доаѓа на работа.

(3) Ако јавниот службеник не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се објавува на огласната табла во институцијата. По изминувањето на три работни дена се смета дека врачувањето на решението е извршено.

Член 70

(1) Против решението за престанок на вработувањето јавниот службеник има право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението преку институцијата до органот кој одлучува во втор степен.

(2) Одлуката по жалбата органот кој одлучува во втор степен ја носи во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(3) Жалбата го одлага извршувањето на решението за престанок на вработувањето до донесувањето на конечното решение по жалбата.

VIII. ЗАШТИТА И ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 71

(1) Јавниот службеник на кој со решение на институцијата му е повредено правото од работен однос, има право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до органот кој одлучува во втор степен, преку институцијата која го донела првостепеното решение.

(2) Институцијата од ставот (1) на овој член е должна жалбата, со пропратните списи, да ја достави до органот кој одлучува во втор степен, во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата.

(3) По поднесената жалба од ставот (1) на овој член органот кој одлучува во втор степен донесува одлука во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

Член 72

(1) Јавниот службеник кој не е задоволен од конечната одлука донесена од органот кој одлучува во втор степен, има право во наредниот рок од 15 дена да бара заштита на своите права пред надлежниот суд.

(2) Јавниот службеник не може да бара заштита на правото пред надлежен суд, ако претходно не барал заштита на правото пред органот кој одлучува во втор степен, освен за правото на парично побарување.

Член 73

Органот кој одлучува во втор степен по жалба на јавните службеници за вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето и престанокот на вработувањето се утврдува со посебен закон.

IX. РЕГИСТАР НА ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 74

(1) Агенцијата за државни службеници води Регистар на јавни службеници, кој претставува база на податоци за јавните службеници.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член е поврзан со базите на податоци за плати кои се водат во институциите опфатени со овој закон.

(3) Составен дел на Регистарот на јавни службеници е Регистарот на државни службеници.

Член 75

(1) Податоците што се внесуваат во Регистарот на јавни службеници претставуваат класифицирани информации согласно со закон.

(2) Личните податоци на јавните службеници што се внесуваат во Регистарот на јавните службеници подлежат на заштита во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 76

(1) Институцијата е должна секој податок за настаната промена во врска со јавниот службеник да ја достави до Агенцијата за државни службеници во рок од 15 дена од денот на настанатата промена.

(2) Агенцијата за државни службеници е должна податоците за јавните службеници да ги внесе во Регистарот на јавни службеници во рок од 15 дена од денот на нивното доставување.

(3) Формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници.

Член 77

(1) Податоците од Регистарот на јавни службеници можат да ги користат само јавните службеници и институциите опфатени со овој закон.

(2) Јавниот службеник и институциите на овој закон можат писмено да побараат извод од податоците кои се водат за нив во Регистарот на јавни службеници, како и збирни податоци и анализи од значење за институцијата.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член збирни податоци и анализи можат писмено да побараат и да користат научни и други институции за научни и истражувачки цели.

(4) Врз основа на писменото барање од ставовите (1) и (2) на овој член, Агенцијата за државни службеници доставува одговор во рок од еден месец, освен доколку обемот и комплексноста на барањето не го оправдува продолжувањето на рокот за одговор, но не подолго од уште еден месец.

Член 78

(1) Агенцијата за државни службеници подготвува годишен извештај за податоците од Регистарот на јавни службеници.

(2) Годишниот извештај е јавен и се објавува најдоцна до крајот на првото тримесечје на наредната година за изминатата година.

(3) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се пропишува со акт на Агенцијата за државни службеници.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Посебните закони кои се однесуваат на институциите опфатени со членот 3 точка 2 на овој закон ќе се усогласат со овој закон најдоцна една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 80

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 81

Институциите од членот 3 точка 2 на овој закон, актите за систематизација на работните места да ги усогласат со закон и подзаконските акти најдоцна до 31 декември 2010 година.

Член 82

Обрасците за евидентирање на податоците на јавните службеници, институциите од членот 3 точка 2 на овој закон, се должни да ги достават до Агенцијата за државни службеници во рок од три месеци од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 83

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува една година од денот на влегувањето во сила.

ЛИГЈ ПЕР НЕРУНЕС ПУБЛИКЕР

I. DISPOZITA TER PERGJITHSHME

Нени 1

Ме кертер лигј ррегullohen перфширја е шербимит публик, паримет е пербашкктера дхе базат е пунесимит, тер дрејтат дхе облигимет, пергјегјесиа, влересими, ндерпрерја е пунесимит, мбројтја дхе вендосја пер тер дрејтат дхе облигимет дхе регистри i нерпунесве публиктер.

Нени 2

Нерпунес публиктер јанер персонат кер крјекнер пунер дхе дetyра тер пунер ме интерес публик нер пайтим ме Кусхтетутен, лигјин дхе маррвешјет е ратификуара ндерконтетаре, нер менјрер професионале, политикисхт неутрале дхе тер пааншме.

Нени 3

Шпхрејте тер веантат тер пердорурат нер кертер лигј, е канер куптимин си вијојнер:

1. **Нерпунес публиктер јанер** тер пунесуарит, кер крјекнер пунер ме интерес публик нер вепримтаритер е арсимит, шендетесисер, културер, шкенчес, пунер дхе чештјеје социале, мбројтјес социале дхе мбројтјес сер фемјјес, институционеје, фондеје, агјенције, ндермарјеје публике тер темелуара нагя Република е Македонисер, комунаве, комунаве нер Qytetin е Shkupit, перкатесисхт Qyteti i Shkupit, ндерса нук јанер тер перфшира ме Лигјин пер нерпунес схтетерорер;

2. **Шербим публик** јанер институционет е вепримтаритер е арсимит, шендетесисер, културер, шкенчес, пунер дхе чештјеје социале, мбројтјес социале дхе мбројтјес сер фемјјес, институционет, фондет, агјенцитер, ндермарјет публике тер темелуара нагя Република е Македонисер, комунат, комунат нер Qytetin е Shkupit, перкатесисхт Qyteti i Shkupit, ндерса нук јанер тер перфшира ме Лигјин пер нерпунес схтетерорер;

3. **Institucione** sipas кертер лигји јанер тер гјитха органет дхе трупат схтетероре тер цилат крјекнер пунер нер интерес публик, осе ауторизиме тер нагркуара публике, институционет, фондет, агјенцитер си дхе ндермарјет публике, тер темелуара нагя Република е Македонисер, комунат, перкатесисхт Qyteti i Shkupit, ндерса нук јанер тер перфшира ме Лигјин пер нерпунес схтетерорер;

4. **Person udhheqes i institucionit** есхтер персона i емеруар осе i згједхур i цили удххекек ме институционин;

5. **Первојер пунер нер професион** есхтер кохезгјатја е стажит тер пунер осе первоја е фитуар нер дегрен перкатесер, пас перфундимит тер арсимит адекуат тер нерпунесит публик.

Нени 4

(1) Пер чештјет тер цилат i перкасин пунесимит, тер дрејтаје дхе облигимеје, пергјегјесисер, влересимит, ндерпрерјес сер пунесимит, мбројтјес дхе вендосјес пер тер дрејтат дхе облигимет е нерпунесит публик, пер тер цилат ме лигј есхтер кактуар процедурер е веантер, вепохет sipas диспозитаве тер атј лигји.

(2) Чештјет кер нук јанер тер ррегulloара ме кертер лигј, до тер ррегullohen ме лигј тер веантер.

II. PARIMET E PERBASHKETA TER SISTEMIT TER NERPUNESVE PUBLIKE

Parimi i ligjshmerisе

Нени 5

Нерпунесит публиктер крјекнер пунер дхе дetyра пунер ме интерес публик нер базер тер Кусхтетутес, лигјит дхе маррвешјеје тер ратификуара ндерконтетаре.

Parimi i qasjes se barabartе dхе perfaqesimit adekuat dхе тер дрејттер

Нени 6

(1) Гјатер пунесимит тер нерпунесве публиктер респектохет парими i куштеје тер барабарта дхе қасјес сер барабартер пер тер гјитхер кандидаттер е интересуар пер вендин пунес, ме чка гарантохет згједхје е кандидаттер професионистер дхе компетентер пер крјерјен е пунер дхе дetyrave тер пунес, нер вендин перкатес тер пунес.

(2) Гјатер пунесимит тер нерпунесве публиктер дхе формимит тер Комисиионит пер селексиимин е нерпунесит публик, збатохет парими i перфакесимит адекуат дхе тер дрејттер тер перфакесуесве тер башккесиве.

Parimi dyshkallesh

Нени 7

Нерпунесит публиктер канер тер дрејттер анкесе кундер актеје тер веантат, ме тер цилат вендосет пер пунесимин, тер дрејтат дхе облигимет, пергјегјесинер, влересимин дхе ндерпрерјен е пунесимит.

Parimi i sjelljes profesionale

Нени 8

Нерпунесит публиктер i крјекнер пунер дхе дetyrat е пунер ме интерес публик, нер менјрер професионале, ефикасе дхе ефективе, ме кохер дхе нер менјрер тер ндергјегјшме.

Parimi i pergjegjesisе

Нени 9

Нерпунесит публиктер јанер пергјегјес пер крјерјен цилесоре, тер шпејттер дхе ефикасе тер дetyrave ме интерес публик тер цилат u јанер нагркуар.

Parimi i sjelljes etike**Neni 10**

Nëpunësit publikë i kryejnë punët dhe detyrat e punës me interes publik, në pajtim me rregullat e etikës profesionale.

Parimi i fshehtësisë**Neni 11**

Nëpunësit publikë i ruajnë informatat e klasifikuara, pa marrë parasysh atë sesi kanë mësuar për to. Obligimi për ruajtjen e informatave të klasifikuara vazhdon të vlejë edhe pas përfundimit të punësimit, derisa nëpunësit publikë nuk janë të liruar nga detyra në pajtim me ligjin.

Mbrojtja dhe shfrytëzimi ekonomik i mjeteve të punës**Neni 12**

Nëpunësit publikë i shfrytëzojnë mjetet për punë në mënyrë ekonomike dhe efikase, me qëllim të arritjes së rezultateve më të mira me shpenzimin minimal të mundshëm.

III. PUNËSIMI I NËPUNËSVE PUBLIKË**Neni 13**

Punësimi i nëpunësve publikë zbatohet nëpërmjet procedurës transparente, në bazë të kritereve të profesionalizmit dhe kompetencës dhe zbatimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtët të përfaqësuesve të bashkësive.

Neni 14

(1) Vendi i lirë i punës në shërbimin publik plotësohet nëpërmjet:

- publikimit të shpalljes publike për punësim,
- publikimit të shpalljes interne për punësim,
- sistemimit të nëpunësit publik në institucionin e njëjtë në vend tjetër pune dhe
- transferimit të një nëpunësi publik prej njërit në tjetrin institucion.

(2) Procedura për plotësimin e vendit të lirë të punës nga paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, më afërsisht rregullohen me ligj të veçantë.

Neni 15

(1) Në shërbimin publik mund të punësohet personi i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta.

(2) Kushtet e përgjithshme janë:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të jetë i moshës madhore,
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe
- të mos i jetë shqiptuar masa disiplinore në vend tjetër pune, ndalimi për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

(3) Kushtet e veçanta janë:

- të ketë arsim adekuat,
- të ketë përvojë të nevojshme pune në profesion dhe
- kushte tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës.

Neni 16

(1) Shpallja publike për punësim nga neni 14 paragrafi (1, alineja 1 të këtij ligji, publikohet së paku në dy gazeta ditore prej të cilave një gazetë që botohet është në gjuhën maqedonase dhe një prej gazetave që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20 % e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(2) Afati për paraqitje në shpalljen publike nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mund të jetë më i shkurtër se pesë ditë nga dita e shpalljes së saj.

Neni 17

Personi udhëheqës i institucionit formon komision për seleksionimin e nëpunësit publik (në tekstin e mëtejme: Komisioni për seleksionim), i cili e zbaton procedurën për seleksionim të kandidatit.

Neni 18

(1) Personi udhëheqës i institucionit, në bazë të rang-listës së propozuar nga Komisioni për Seleksionim miraton vendim për zgjedhje të kandidatit.

(2) Kundër vendimit për zgjedhje nga paragrafi (1) i këtij neni, kandidati i pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të vendimit, nëpërmjet institucionit për nevojat e të cilit është paraqitur shpallja publike, te organi i cili vendos në shkallë të dytë.

(3) Organi nga paragrafi (2) i këtij neni, vendos për ankesën në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të ankesës.

(4) Ankesa e shtyn zbatimin e vendimit.

(5) Kundër vendimit të miratuar nga organi dyshkallësh, kandidati i pakënaqur ka të drejtë ankese para gjykatës kompetente.

(6) Pas përfundimit të procedurës për zgjedhje, personi udhëheqës i institucionit dhe kandidati i zgjedhur lidhin marrëveshje për punësim të nëpunësit publik.

Neni 19

(1) Të drejtë për t'u paraqitur në shpalljen interne ka secili nëpunës publik, që i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të këtij ligji, si dhe:

- të ketë qenë i vlerësuar në notën “dalohet” ose “mjafton” për punën gjatë dy viteve të fundit para publikimit të shpalljes interne,
- të ketë kaluar së paku dy vjet në vend pune drejtpërdrejtë më të ulët, nga vendi i punës për të cilin është publikuar shpallja interne dhe
- të mos i jetë shqiptuar masa disiplinore në periudhë prej 12 muajsh para publikimit të shpalljes interne.

(2) Shpallja interne publikohet në ueb lokacionin e institucionit.

(3) Kushtet më të përafërta për paraqitje në shpalljen interne, do të rregullohen në ligj të posaçëm.

Neni 20

Nëpunësi publik i cili i plotëson kushtet e veçanta nga neni 15, paragrafi (3) i këtij ligji, sipas nevojës së institucionit ose me kërkesë të tij, mund të sistemohet në institucionin e njëjtë në vend tjetër pune, në pajtim me aktin për sistematizim të vendeve të punës.

Neni 21

Nëpunësi publik i cili i plotëson kushtet e veçanta nga neni 15, paragrafi (3) i këtij ligji, me pajtim të tij mund të transferohet nga njëri institucion në tjetrin, nëse për atë pajtohen nëpunësi publik dhe personat udhëheqës të institucioneve.

Neni 22

(1) Personi udhëheqës i institucioneve nga neni 3 pika 2 të këtij ligji, miraton plan vjetor për përfaqësim adekuat dhe të drejtë të bashkësive, të cilin ia dorëzon Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë.

(2) Plani vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni, për çdo vit të ardhshëm miratohet më së voni deri më 1 shtator të vitit rrjedhës.

(3) Agjencia për Nëpunës Shtetërorë miraton udhëzim për përmbytjen e planit nga paragrafi (1) i këtij neni.

IV. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E NËPUNËSVE PUBLIKË

Neni 23

Nëpunësi publik ka të drejtë për rrogë dhe kompensime të rrogës, sipas kushteve dhe kriterëve të përcaktuara me ligj, marrëveshje kolektive dhe akt të përgjithshëm të organit udhëheqës.

Neni 24

(1) Nëpunësi publik obligohet që punët dhe detyrat e punës t'i kryejë në mënyrë të ndërgjegjshme, profesionale, cilësore, të rregullt dhe me kohë, në pajtim me Kushtetutën, ligjin dhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare.

(2) Nëpunësi publik obligohet që ta kryejë punën e vet në mënyrë të paanshme, të mos udhëhiqet nga interesat e veta personale financiare, të mos i keqpërdorë autorizimet dhe statusin që e ka si nëpunës publik dhe ta mbrojë autoritetin e vet dhe autoritetin e institucionit ku është i punësuar.

(3) Ministri i Drejtësisë miraton Kodeks etik për nëpunësit publikë.

Neni 25

(1) Nëpunësi publik obligohet që ta ruajë informatën e klasifikuar në mënyrë dhe në kushtet të përcaktuara me ligj dhe me dispozitë tjetër.

(2) Obligimi dhe afati për ruajtjen e informatës së klasifikuar, përcaktohet në pajtim me ligjin.

Neni 26

Nëpunësi publik obligohet që në pajtim me ligjin me kërkesë të qytetarëve, të japë informata për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre, përveç informatave nga neni 25 i këtij ligji.

Neni 27

Nëpunësi publik i cili punon me palë, obligohet që gjatë orarit të punës në vend pune të mbajë në vend të dukshëm shenjë për emrin personal, vendin e punës dhe institucionin në të cilin punon.

Neni 28

(1) Nëpunësi publik ka të drejtë dhe obligim që në mënyrë profesionale, të aftësohet dhe të përsoset në pajtim me nevojat e institucionit ku është i punësuar.

(2) Aftësimi dhe përsosja profesionale nga paragrafi (1) i këtij neni, sigurohet në qendrat për trajnim të Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë dhe institucione tjera të specializuara për trajnim.

Neni 29

(1) Nëpunësi publik dhe anëtarët e familjes së tij më të ngushtë, kanë të drejtë mbrojtjeje nëse ndaj tij drejtpërdrejt drejtohen kërcënime, sulme dhe veprime të ngjashme në lidhje me kryerjen e detyrave zyrtare.

(2) Institucioni në të cilin punon nëpunësi publik obligohet që t'i sigurojë mbrojtje nëpunësit, në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 30

Nëpunësit publikë për realizimin e të drejtave ekonomike dhe sociale të tyre, kanë të drejtë që të themelojnë sindikata dhe të anëtarësohen në to në kushte dhe mënyrë të përcaktuar me ligj.

Neni 31

(1) Nëpunësit publikë kanë të drejtë greve, të organizuar në pajtim me ligjin.

(2) Nëpunësit publikë obligohen që në realizimin e të drejtës së grevës të sigurojnë, kryerjen minimale të papenguar të funksioneve të institucionit dhe nivel të domosdoshëm në realizimin e të drejtave dhe interesave të qytetarëve dhe të personave juridikë.

Neni 32

(1) Nëpunësi publik obligohet që të marrë pjesë në procesin zgjedhor si anëtar i organit zgjedhor nëse zgjidhet nga organi zgjedhor kompetent.

(2) Nëpunësi publik i zgjedhur anëtar i organit zgjedhor mund të mos pranojë ta kryejë detyrën, vetëm nëse për shkaqe shëndetësore dhe familjare organi zgjedhor që e ka zgjedhur e ka vërtetuar këtë në bazë të dokumentacionit të parashtruar përkatës.

Neni 33

(1) Nëpunësi publik me anëtarësim në parti politike dhe me pjesëmarrje në aktivitetet e saj, nuk guxon ta vë në pikëpyetje kryerjen e punëve dhe detyrave të punës që dalin nga statusi i nëpunësit publik.

(2) Nëpunësi publik nuk guxon të mbajë ose të theksojë simbole partiake në lokalet e punës.

Neni 34

Nëpunësi publik ka të drejtë për pushim dhe mungesë nga puna, në pajtim me rregullat për marrëdhënie pune.

Neni 35

Në rast të pengimit për ardhje në punë, nëpunësi publik obligohet që ta njoftojë nëpunësin publik epror të drejtpërdrejtë, në afat prej 24 orësh nga momenti i pengimit. Nëse kjo është e pamundshme të bëhet për shkaqe objektive ose fuqi madhore, në atë rast nëpunësi publik obligohet që njoftimin ta bëjë menjëherë pas ndërprerjes së arsyes e cila e ka pamundësuar njoftimin.

Neni 36

Nëpunësit publik i cili është zgjedhur ose emëruar në funksion shtetëror ose publik të përcaktuar me ligj, e kryerja e të cilit kërkon që përkohësisht të pushojë t'i kryejë punët dhe detyrat e punës të nëpunësit publik, i pezullohet punësimi dhe ka të drejtë që në afat prej 15 ditësh pas ndërprerjes së kryerjes së funksionit, të kthehet në institucionin prej ku është larguar për kryerje të funksionit, në vendin e punës që i përgjigjet nivelit të tij të përgatitjes profesionale.

Neni 37

(1) Nëpunësit publik i cili është dërguar me punë jashtë vendit në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar-technik ose edukativ-kulturor dhe shkencor, në përfaqësi diplomatike dhe konsullore, i pezullohet punësimi dhe ka të drejtë që në afat prej 15 ditësh nga dita e ndërprerjes së punës në vend të huaj, të kthehet në punë në institucionin prej ku është dërguar jashtë vendit, në vendin e punës që i përgjigjet nivelit të përgatitjes së tij profesionale.

(2) Непунёсит публич bashkëshorti-ja i (e) të cilit është dërguar në punë jashtë vendit në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar-teknik, edukativ-kulturor dhe shkencor, në përfaqësi diplomatike dhe konsullore, me kërkesë të tij i pezullohet punësimi dhe ka të drejtë që në afat prej 15 ditësh nga dita e ndërprerjes së punës së bashkëshortit-es të/së saj/tij jashtë vendit, të kthehet në institucion prej ku është larguar jashtë vendit, në vendin e punës që i përgjigjet nivelit të përgatitjes së tij/saj profesionale.

V. PËRGJESËSIA E NËPUNËSVE PUBLIKË

Neni 38

Nëpunësi publik personalisht është përgjegjës për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës në vendin e punës.

1. Përgjegjësia disiplinore

Neni 39

(1) Për shkelje të disiplinës së punës, moskryerje, kryerje të punëve dhe detyrave të punës pa ndërgjegje dhe jo me kohë, nëpunësi publik përgjigjet në mënyrë disiplinore.

(2) Përgjegjësia për veprën e kryer penale, përkatësisht kundërvajtjen nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore të nëpunësit publik.

Neni 40

(1) Nëpunësi publik përgjigjet në mënyrë disiplinore, për parregullsi disiplinore dhe kundërvajtje disiplinore.

(2) Parregullsi disiplinore, sipas paragrafit (1) të këtij neni, është shkelja më e lehtë e disiplinës së punës, moskryerja dhe kryerja e pandërgjegjshme dhe jo në kohë e punëve dhe detyrave të punës.

(3) Kundërvajtje disiplinore sipas paragrafit (1) të këtij neni, është shkelja më e rëndë e disiplinës së punës, moskryerja dhe kryerja e pandërgjegjshme dhe jo në kohë e punës dhe detyrave të punës.

Neni 41

(1) Për parregullsi disiplinore ose kundërvajtje disiplinore, nëpunësit publik me aktvendim mund t'i shqiptohet njëra nga masat disiplinore në vijim:

- 1) vërejtje publike;
 - 2) dënim me para në lartësi prej 10% deri 30 % nga lartësia e shumës njëmuore të pagës neto të paguar në muajin e fundit, para kryerjes së shkeljes së detyrës zyrtare dhe
 - 3) ndërprerje e punësimit.
- (2) Gjatë shqiptimit të masave disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni, merren parasysh pesha e parregullsisë ose kundërvajtjes disiplinore, pasojat nga të njëjtat, shkalla e përgjegjësisë së nëpunësit publik, rrethanat në të cilat janë kryer parregullsitë disiplinore ose kundërvajtja, sjellja e tij e mëhershme dhe kryerja e punëve dhe detyrave të punës, si dhe rrethanat tjera lehtësuese dhe rënduese.

Neni 42

(1) Parregullsi disiplinore është:

- 1) mosrespektimi i kohës së punës, orarit dhe shfrytëzimit të kohës së punës edhe krahas vërejtjes nga nëpunësi publik epror i drejtpërdrejtë;
- 2) mosardhja e paarsyeshme në punë deri dy ditë pune gjatë një viti kalendarik;
- 3) mosmbajtja e shenjave nga neni 27 i këtij ligji;
- 4) mosnjoftimi i nëpunësit publik epror i drejtpërdrejtë, përkatësisht personit udhëheqës të institucionit, për pengesën për mosardhje në punë në afat prej 24 orësh për shkaqe të paarsyeshme dhe

5) refuzimi i aftësimit dhe përsosjes profesionale në të cilën nëpunësi publik dërgohet.

(2) Për parregullsi disiplinore mund të shqiptohet vërejtje publike ose dënim në para në vlerë prej 10% nga shumata njëmuore e neto pagës së paguar në muajin e fundit, para kryerjes së parregullsisë disiplinore në kohëzgjatje prej një deri tre muaj.

Neni 43

(1) Masat disiplinore kundër nëpunësit publik për parregullsi disiplinore i shqipton personi i cili udhëheq me institucionin, ndërsa sipas raportit paraprak me shkrim nga nëpunësi publik epror i drejtpërdrejtë.

(2) Para shqiptimit të masës disiplinore nëpunësi publik njoftohet me shkrim për të dhënat e raportit nga paragrafi (1) i këtij neni, që ekzistojnë kundër tij dhe i njëjti ka të drejtë të japë përgjigje me shkrim ose me gojë, në afat që nuk mund të jetë më i shkurtër se pesë ditë.

(3) Personi udhëheqës i institucionit në afat prej 30 ditësh nga dita e fillimit të procedurës, miraton aktvendim për shqiptimin e masës disiplinore për parregullsi disiplinore.

Neni 44

(1) Kundërvajtje disiplinore, është:

- 1) moskryerja ose kryerja pa përgjegjësi, jo me kohë, në mënyrë të pasjellshme ose të pakujdesshme e punëve dhe detyrave të punës;
- 2) mbajtja ose theksimi i simboleve partiake në lokalet e punës;
- 3) refuzimi i ofrimit ose ofrimi i të dhënave të pavërteta organeve shtetërore, personave juridikë dhe qytetarëve, nëse ofrimi i të dhënave është përcaktuar me ligj;
- 4) posedimi i paligjshëm me mjete materiale;
- 5) refuzimi i kryerjes së punëve dhe detyrave të punës në vendin e punës ku është përcaktuar, ose refuzimi i urdhrave të personit udhëheqës të institucionit;
- 6) marrja ose marrja e pjesshme e masave të përcaktuara për sigurimin e mbrojtjes së mjeteve të ngarkuara;
- 7) shkaktimi i dëmit më të madh material;
- 8) përsëritja e parregullsisë disiplinore;
- 9) marrja e dhuratave ose llojit tjetër të dobisë, në kundërshtim me ligjin;
- 10) keqpërdorimi i statusit ose tejkalimi i autorizimeve në kryerjen e punëve;
- 11) keqpërdorimi i pushimit mjekësor;
- 12) dhënia e informatës së klasifikuar me shkallë të fshehtësisë, të përcaktuar në pajtim me ligjin;
- 13) futja, përdorimi dhe puna nën ndikim të alkoolit ose mjeteve narkotike;
- 14) mosrespektimi i rregullave për mbrojtje nga sëmundjet, mbrojtje gjatë punës, zjarrit, eksplozimit, veprimet e dëmshme të helmeve dhe materieve tjera helmuese dhe shkelja e rregullave për mbrojtjen e ambientit jetësor;
- 15) vënia e interesit personal financiar, në konflikt me gjendjen dhe statusin e nëpunësit publik;
- 16) sjellja ofenduese ose e dhunshme;
- 17) refuzimi i paarsyeshëm për pjesëmarrje në organet zgjedhore dhe
- 18) pengimi i zgjedhjeve dhe votimit, shkelja e të drejtës zgjedhore, shkelja e lirisë në përcaktimin e zgjedhësve, korrupsioni gjatë zgjedhjeve, shkelja e fshehtësisë së votimit, shkatërrimi i dokumenteve të zgjedhjeve, mashtrimi zgjedhor që si anëtar i organit zgjedhor e ka kryer nëpunësi publik.

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni, shqiptohet masa disiplinore:

- dënim me para prej 10% deri 30 % nga shuma njëmuajore e pagës neto të paguar për nëpunësin publik në muajin para kryerjes së kundërvajtjes disiplinore, në kohëzgjatje prej një deri gjashtë muaj dhe

- ndërprerje e marrëdhënies së punës në rastet kur kanë ndodhur pasoja të dëmshme për institucionin, e me këtë rast në procedurën disiplinore të mos jenë konstatuar rrethana lehtësuese për nëpunësin publik i cili e ka kryer kundërvajtjen.

Neni 45

(1) Personi udhëheqës i institucionit, formon Komision për mbajtjen e procedurës disiplinore për kundërvajtje disiplinore.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni, përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë prej të cilëve njëri është përfaqësues i sindikatës dhe zëvendësve të tyre.

(3) Gjatë formimit të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, zbatohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë.

Neni 46

Personi udhëheqës i institucionit në afat prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës, në bazë të propozimit të Komisionit nga neni 45 paragrafi (1) i këtij ligji, miraton aktvendim për shqiptimin e masës disiplinore për kundërvajtje disiplinore.

Neni 47

Procedura disiplinore nuk mund të ngrehet nëse kanë kaluar 6 muaj nga dita kur nëpunësi publik përgjegjës i drejtpërdrejtë, përkatësisht personi udhëheqës i institucionit është njoftuar për shkeljen e disiplinës së punës, moskryerjen, kryerjen e pandërgjegjshme dhe jo me kohë të punëve dhe detyrave të punës.

Neni 48

Procedura disiplinore nuk mund të ngrehet nëse kanë kaluar 12 muaj nga dita kur është kryer shkelja e disiplinës së punës, moskryerja, kryerja e pandërgjegjshme dhe jo me kohë e punëve dhe detyrave të punës.

Neni 49

Nëse shkelja e disiplinës së punës, moskryerja, kryerja e pandërgjegjshme dhe jo me kohë e punëve dhe detyrave të punës tërheq edhe përgjegjësi penale, procedura disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë së nëpunësit publik, nuk mund të ngrehet pas kalimit të dy vjetëve nga dita e njoftimit për shkeljen.

Neni 50

(1) Nëpunësi publik mund të largohet përkohësisht nga institucioni, në bazë të aktvendimit të personit udhëheqës të institucionit.

(2) Nëpunësi publik mund të largohet përkohësisht nga institucioni në rastet kur kundër tij është ngritur procedurë penale për veprë penale të kryer në punë ose në lidhje me punën, ose është e ngritur procedurë disiplinore për kundërvajtje disiplinore, ndërsa shkelja ose moskryerja janë të natyrës së atillë me çfarë prezencja e mëtejme e tij në institucion derisa zgjat procedura, në mënyrë të dëmshme do të reflektohet në shërbimin publik, përkatësisht do ta pengojë ose pamundësojë përcaktimin e përgjegjësisë për kundërvajtje disiplinore.

(3) Largimi nga paragrafi (2) i këtij neni, zgjat deri në miratimin e aktvendimit përfundimtar në procedurën disiplinore.

(4) Derisa zgjat largimi i përkohshëm, nëpunësi publik ka të drejtë të pagës në lartësi prej 50 % nga paga që e ka marrë muajin paraprak.

Neni 51

(1) Kundër aktvendimit për shqiptimin e masës disiplinore dhe largimit të përkohshëm, nëpunësi publik ka të drejtë ankese në afat prej tetë ditësh, nga dita e pranimit të aktvendimit nëpërmjet institucionit, në organin i cili vendos në shkallë të dytë.

(2) Organi nga paragrafi (1) i këtij neni, vendos për ankesën në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

2. Përgjegjësia materiale

Neni 52

(1) Nëpunësi publik është përgjegjës për dëmin të cilin në punë ose në lidhje me punën, me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme, ia ka shkaktuar institucionit.

(2) Personi udhëheqës i institucionit formon Komision për përcaktimin e përgjegjësisë materiale të nëpunësit publik.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni, përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë prej të cilëve njëri është përfaqësues i sindikatës dhe zëvendësve të tyre.

(4) Gjatë formimit të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, zbatohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë.

Neni 53

(1) Personi udhëheqës i institucionit në afat prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës, miraton aktvendim për kompensim të dëmit.

(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, nëpunësi publik ka të drejtë ankese në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit nëpërmjet institucionit në organin i cili vendos në shkallë të dytë.

Neni 54

Procedura për përcaktimin e përgjegjësisë materiale nuk mund të ngritët, nëse kanë kaluar 60 ditë nga dita kur nëpunësi publik përgjegjës i drejtpërdrejtë ose personi udhëheqës i institucionit kanë kuptuar për të.

Neni 55

Procedura për përcaktimin e përgjegjësisë materiale nuk mund të ngritët, nëse nga dita kur është kryer dëmi material ka kaluar një vit.

Neni 56

Nëse nëpunësi publik, në afat prej tre muajsh nga përfundimi i aktvendimit për kompensim të dëmit nuk e kompenson dëmin, institucioni ngrit procedurë para gjykatës kompetente.

Neni 57

Nëse nëpunësi publik pëson dëm në punë ose në lidhje me punën, institucioni obligohet që t'ia kompensojë dëmin në pajtim me ligjin.

Neni 58

Mënyra dhe procedura për përcaktimin e disiplinës dhe përgjegjësisë materiale, rregullohet me ligj të veçantë.

Neni 59

(1) Institucioni obligohet që t'i parashtrorë raport vjetor për masat e shqiptuara për përgjegjësi disiplinore dhe materiale të nëpunësve publikë, Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, më së voni deri më 31 janar të vitit rrjedhës, për vitin paraprak.

(2) Përmbajtja dhe forma e raportit nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet me akt të Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë.

VI. VLERËSIMI I NËPUNËSVE SHTETËRORË

Neni 60

(1) Nëpunësit publikë në bazë të ndjekjes së vazhdueshme të punës, vlerësohen në çdo gjashtë muaj.

(2) Vlerësimi i nëpunësit publik përfundon më së voni një muaj pas kalimit të gjashtë muajve, për të cilët kryhet vlerësimi.

(3) Nëpunësit publikë të cilët gjatë gjashtë muajve për të cilët kryhet vlerësimi, kanë munguar nga puna më gjatë se tre muaj (pushim mjekësor, pushim pa pagesë dhe ngjashëm), si dhe nëpunësit publikë që janë punësuar për herë të parë në periudhën në të cilën kryhet vlerësimi dhe kanë punuar më pak se tre muaj, nuk do të vlerësohen.

Neni 61

(1) Vlerësimin e nëpunësve publikë e kryen nëpunësi publik përgjegjës i drejtpërdrejtë, përkatësisht personi udhëheqës i institucionit.

(2) Vlerësimi i nëpunësve publikë kryhet në bazë të të dhënave që kanë të bëjnë me rezultatet e punës së tyre dhe cilësitë personale që kanë treguar gjatë punës.

(3) Mënyra e vlerësimit të nëpunësve publikë në institucione, rregullohet me ligj të veçantë.

(4) Forma dhe përmbajtja e formularit për vlerësim të nëpunësve publikë, përcaktohet me aktin e Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë.

Neni 62

(1) Nëpunësi publik përgjegjës i drejtpërdrejtë i cili e kryen vlerësimin, obligohet që ta njoftojë personin udhëheqës të institucionit për vlerësimin e bërë.

(2) Institucioni obligohet që t'i parashtrorë raport për vlerësimin e kryer Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, më së voni një muaj pas skadimit të afatit nga neni 60, paragrafi (2) i këtij ligji.

(3) Forma dhe përmbajtja e raportit nga paragrafi (2) i këtij neni, përcaktohet me aktin e Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë.

Neni 63

(1) Vlerësimi i nëpunësit publik bëhet me notë "dallohet", "mjafton", "pjesërisht mjafton" dhe "nuk mjafton".

(2) Nëpunësi publik i cili nuk është i kënaqur me notën nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej tetë ditësh nga dita e vlerësimit mund të parashtrorë ankesë nëpërmjet institucionit, në organin i cili vendos në shkallë të dytë.

(3) Organi nga paragrafi (2) i këtij neni, vendos për ankesën në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

VII. NDËRPRERJA E PUNËSIMIT

Neni 64

Nëpunësit publik i ndërpritet punësimi:

- me marrëveshje,
- me kërkesë të tij,
- me fuqi të ligjit dhe
- në raste tjera të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 65

Nëpunësit publik i ndërpritet punësimi me marrëveshje, kur të lidhë marrëveshje me shkrim për ndërprerje të punësimit, me personin udhëheqës të institucionit.

Neni 66

(1) Nëpunësit publik i pushon punësimi, nëse parashtron kërkesë me shkrim për pushim të punësimit.

(2) Në rast të ndërprerjes së punësimit me kërkesë të nëpunësit publik, afati i largimit nga puna zgjat 30 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës për ndërprerje të punësimit, përveç nëse nëpunësi publik dhe personi udhëheqës i institucionit nuk merren vesh ndryshe.

Neni 67

Nëpunësit publik i ndërpritet punësimi me fuqi të ligjit, nëse:

- e humb aftësinë për punë – me ditën e parashtrimit të aktvendimit të plotfuqishëm për përcaktimin e humbjes së aftësisë për punë,

- i pushon nënshtetësia e Republikës së Maqedonisë – me ditën e parashtrimit të aktvendimit për lëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë,

- i shqiptohet ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës me ditën e plotfuqishmërisë së vendimit,

- dënohet për vepër penale në lidhje me detyrën zyrtare ose vepër tjetër penale, që e bënë të padenjë për nëpunës publik dhe për kryerjen e shërbimit në institucion – me ditën e dorëzimit të aktgjykimit të plotfuqishëm,

- për shkak të mbajtjes së dënimit me burg në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj – me ditën e fillimit të mbajtjes së dënimit dhe

- i ka mbushur 64 vjet.

Neni 68

Nëpunësit publik i ndërpritet punësimi edhe në rastet, nëse:

- pa arsye mungon nga puna së paku tre ditë pune të njëpasnjëshme ose pesë ditë pune gjatë një viti,

- nëse vlerësohet me notë "nuk mjafton" dy herë të njëpasnjëshme, ose së paku dy herë në tri vlerësimet e fundit,

- vërtetohet se gjatë punësimit ka heshtur ose ka dhënë të dhëna të pavërteta në lidhje me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për punësim,

- në afat prej pesë ditësh nuk kthehet në punë pas kryerjes së trajnimit ose përsosjes profesionale dhe

- organi i institucionit shtetëror, kompetent për inspeksionin e punës vërteton se nëpunësi publik është punësuar në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe ligjit tjetër.

Neni 69

(1) Aktvendimin për ndërprerje të punësimit të nëpunësit publik, e miraton personi udhëheqës i institucionit.

(2) Aktvendimi për ndërprerje të punësimit i dorëzohet personalisht nëpunësit publik, sipas rregullave në lokalet e institucionit ku punon nëpunësi publik, përkatësisht në adresën e vendbanimit përkatësisht vendqëndrimit nga i cili nëpunësi publik çdo ditë vjen në punë.

(3) Nëse nëpunësi publik nuk mund të gjendet në adresën e vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimit ose nëse e refuzon pranimin, aktvendimi publikohet në tabelën për shpallje në institucion. Pas kalimit të tri ditëve, konsiderohet se dorëzimi i aktvendimit është kryer.

Neni 70

(1) Kundër aktvendimit për ndërprerje të punësimit, nëpunësi publik ka të drejtë ankese në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit nëpërmjet institucionit, në organin që vendos në shkallë të dytë.

(2) Vendimin për ankesën, organi i cili vendos në shkallë të dytë e merr në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

(3) Ankesa e prolongon zbatimin e aktvendimit për ndërprerje të punësimit, deri në miratimin e aktvendimit përfundimtar për ankesën.

VIII. MBROJTA DHE VENDOSJA PËR TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E NËPUNËSVE PUBLIKË

Neni 71

(1) Nëpunësi publik të cilit me aktvendim të institucionit i është shkelur e drejta e marrëdhënies së punës, ka të drejtë ankese në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te organi që vendos në shkallë të dytë, nëpërmjet institucionit që e ka miratuar aktvendimin e shkallës së parë.

(2) Institucioni nga paragrafi (1) i këtij neni, obligohet që ankesën me dokumentet shoqëruese t'ia parashtojë organit që vendos në shkallë të dytë, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të ankesës.

(3) Për ankesën e parashtruar nga paragrafi (1) i këtij neni, organi që vendos në shkallë të dytë merr vendim në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të ankesës.

Neni 72

(1) Nëpunësi publik i cili nuk është i kënaqur nga vendimi përfundimtar i miratuar nga organi i cili vendos në shkallë të dytë, ka të drejtë që në afatin e ardhshëm prej 15 ditësh, të kërkojë mbrojtje të të drejtave të veta para gjykatës kompetente.

(2) Nëpunësi publik nuk mund të kërkojë mbrojtje të së drejtës para gjykatës kompetente, nëse paraprakisht nuk ka kërkuar mbrojtje të së drejtës para organit i cili vendos në shkallë të dytë, përveç për të drejtën e kërkesës në para.

Neni 73

Organi i cili vendos në shkallë të dytë për ankesën e nëpunësve publikë për punësimin, të drejtat dhe obligimet, përgjegjësinë, vlerësimin dhe ndërprerja e punësimit, rregullohet me ligj të veçantë.

IX. REGJISTRI I NËPUNËSVE PUBLIKË

Neni 74

(1) Agjencia për Nëpunës Shtetërorë mban Regjistër të nëpunësve publikë, i cili paraqet bazë të të dhënave për nëpunësit publikë.

(2) Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, është i lidhur me bazat e të dhënave për paga që udhëhiqen në institucionet e përfshira me këtë ligj.

(3) Pjesë përbërëse e Regjistrit për nëpunës publikë, është Regjistri për nëpunës shtetërorë.

Neni 75

(1) Të dhënat që futen në Regjistrin e nëpunësve publikë, paraqesin informata të klasifikuara në pajtim me ligjin.

(2) Të dhënat personale të nëpunësve publikë që futen në Regjistrin e nëpunësve publikë, i nënshtrohen mbrojtjes në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 76

(1) Institucioni obligohet që çdo të dhënë për ndryshimin e bërë në lidhje me nëpunësin publik, t'ia parashtojë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë në afat prej 15 ditësh nga dita e ndryshimit të bërë.

(2) Agjencia për Nëpunës Shtetërorë, obligohet që të dhënat për nëpunësit shtetërorë t'i fusë në Regjistrin për nëpunës publikë, në afat prej 15 ditësh nga dita e parashtrimit të tyre.

(3) Forma dhe përmbajtja e formularëve për evidentimin e të dhënave, përcaktohet me akt të Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë.

Neni 77

(1) Të dhënat nga Regjistri për nëpunës publikë, mund t'i shfrytëzojnë vetëm nëpunësit publikë dhe institucionet e përfshira me këtë ligj.

(2) Nëpunësi publik dhe institucionet e këtij ligji, mund të kërkojnë me shkrim ekstrakt të të dhënave që udhëhiqen për ta në Regjistrin për nëpunës publikë, si dhe të dhëna dhe analiza përmbledhëse, me rëndësi për institucionin.

(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, të dhëna dhe analiza përmbledhëse mund të kërkojnë me shkrim dhe të shfrytëzojnë institucionet shkencore dhe institucionet tjera për qëllime shkencore dhe hulumtuese.

(4) Në bazë të kërkesës me shkrim nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni, Agjencia për Nëpunës Shtetërorë dorëzon përgjigje, në afat prej një muaji, vetëm nëse vëllimi dhe ndërlikueshmëria e kërkesës nuk e arsyeton vazhdimin e afatit për përgjigje, por jo më shumë se edhe një muaj.

Neni 78

(1) Agjencia për Nëpunës Shtetërorë, përgatit raport vjetor për të dhënat nga Regjistri i nëpunësve publikë.

(2) Raporti vjetor është publik dhe shpallet më së voni deri në fund të tremujorit të parë të vitit vijues për vitin e kaluar.

(3) Forma dhe përmbajtja e raportit nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet me akt të Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë.

X. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 79

Ligjet e veçanta që kanë të bëjnë me institucioneve e përfshira në nenin 3 pika 2 të këtij ligji, do të harmonizohen me këtë ligj më së voni një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 80

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 81

Institucionet nga neni 3 pika 2 të këtij ligji, aktet për sistematizimin e vendeve të punës t'i harmonizojnë me ligjin dhe aktet nënligjore, më së voni deri më 31 dhjetor 2010.

Neni 82

Formularët për evidentimin e të dhënave të nëpunësve publikë, institucionet nga neni 3 pika 2 të këtij ligji, obligohen që t'ia parashtojnë Agjencisë për Nëpunës Shtetërorë, në afat prej tre muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 83

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet një vit nga dita e hyrjes në fuqi.

945.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2010 година.

Бр. 07-1640/1
12 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Во Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 139/2008 и 64/2009), во членот 3 точката 3 се менува и гласи:

„3. **Концесионер** е домашно или странско физичко или правно лице или конзорциум со кое концедентот по спроведувањето на постапката за доделување на концесија го склучил договорот за концесија;“.

Точката 11 се менува и гласи:

„11. **Приватен партнер** е домашно или странско физичко или правно лице или конзорциум со кое јавниот партнер по спроведувањето на постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство го склучил договорот за јавно приватно партнерство;“.

Во точката 16 алинеите 2 и 3 се бришат.

Член 2

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Посебни услови за правно лице како концесионер

Концедентот, со одлуката за започнување на постапката, може да определи доколку за најповолен понудувач е избрано правно лице или конзорциум, тоа правно лице или конзорциум да основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија со концедентот.

Во случајот од ставот 1 на овој член со тендерската документација ќе се определи формата на правното лице - концесионер, висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи меѓу најповолниот понудувач, правното лице - концесионер и концедентот.“

Член 3

Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи:

„Доколку постапката се спроведува како постапка со отворен повик, комисијата е должна на заинтересираните лица да им овозможи да ја подигнат тендерската документација непосредно по објавувањето на јавниот повик, а доколку постапката се спроведува како постапка со ограничен повик, комисијата по извршената претквалификација, упатува писмена покана за подигнување на тендерската документација без јавно објавување до сите избрани кандидати.“

Член 4

Членот 42 се менува и гласи:

„Комисијата по претходно прибавена писмена согласност од концедентот и одобрение од министерот надлежен од областа за која се доделува концесијата, односно градоначалникот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, може да врши изменување и дополнување на тендерската документација.

Изменување и дополнување на тендерската документација можат да се прават под услов истите да им се достапни на заинтересираните лица, односно кандидати кои подигнале тендерска документација, најдоцна шест дена пред истекот на рокот за доставување понуди.“

Член 5

Во членот 44 став 1 точка а) алинејата 2 се брише.

Во точката г) алинеја 2 запирката се брише и се додаваат зборовите: „или во случајот од членот 21-а на овој закон изјава од лицето кое пријавило интерес или од секоја од членките на конзорциумот со која ќе потврдат дека ќе формираат правно лице“.

Член 6

По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:

„Член 45-а

Изменување и дополнување на јавниот повик

Комисијата по претходна прибавена писмена согласност од концедентот и одобрение од министерот надлежен за областа за која се доделува концесијата, односно градоначалникот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, може да врши изменување и дополнување на јавниот повик. Изменувањето и дополнувањето на јавниот повик треба да биде објавено во „Службен весник на Република Македонија“ и во јавните гласила во кои е објавен јавниот повик.“

Член 7

Во членот 46 став 3 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „извршено е изменување и дополнување на јавниот повик и/или тендерската документација, како и во други случаи за кои концедентот заради објективни околности ќе утврди оправданост за продолжување на роковите“.

Член 8

Во членот 49 став 3 се додава нова реченица која гласи: „Поднесено барање за учество во постапката, односно понуда може да се повлече или да се замени со ново барање за учество, односно понуда до истекот на рокот за доставување на барања за учество во постапката, односно понуди.“

Член 9

По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:

„Член 49-а
Посебни правила за конзорциум

Во случаите кога кандидат или понудувач е конзорциум, членовите на конзорциумот треба да определат водечки член и јасно да го назначат. Правно или физичко лице истовремено може да биде член само на еден конзорциум кој доставува барање за учество или само на еден конзорциум кој доставува понуда.

Кога постапката за доделување концесија се спроведува како ограничен повик, а кандидатот до кој е доставена писмена покана за поднесување понуда е конзорциум, кандидатот може да изврши измена во составот на конзорциумот (промена на членови на конзорциумот, вклучување на нови членови или намалување на бројот на членови), пред поднесување на понуда, под услов водечкиот член на конзорциумот да остане непроменет и кандидатот да докаже дека променетиот конзорциум ја задржал најмалку истата економско-финансиска и техничка способност која ја поседувал конзорциумот кој учествувал во постапката на претквалификација на кандидатите.

Членовите на конзорциумот солидарно и неограничено одговараат за обврските од договорот за концесија освен во случајот од членот 21-а став 2 на овој закон.“

Член 10

Во членот 50 ставот 1 се менува и гласи:

„Заинтересираните лица, односно кандидати кои подигнале тендерска документација можат да бараат појаснувања во врска со условите предвидени во тендерската документација или да укажуваат на нејасноти или пропусти во документација во рок определен во тендерската документација, според правилата во тендерската документација најдоцна 21 ден пред истекот на рокот за поднесување понуда.“

Во ставот 2 зборот „понудувачи“ се заменува со зборовите: „заинтересирани лица, односно кандидати кои подигнале тендерска документација“.

Ставот 3 се брише.

Ставот 4 кој станува став 3 се менува и гласи:

„Комисијата може да организира посета на локацијата на која ќе се врши концесијата од страна на заинтересираните лица, односно кандидати кои подигнале тендерска документација заради нивно подобро информирање, според правилата во тендерската документација, најдоцна 21 ден пред истекот на рокот за поднесување понуда.“

Член 11

Во членот 51 став 1 процентот „3%“ се заменува со процентот „0,25%“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Концедентот е должен да им го врати депонираниот износ, односно гаранцијата на сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на концесија, освен на прворангираниот и второрангираниот понудувач, најдоцна седум дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на концесионер, односно најповолен понудувач. На прворангираниот и второрангираниот понудувач концедентот е должен депонираниот износ, односно гаранцијата да им го врати во рок од 14 дена од денот на склучувањето на договорот за концесија.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„Гаранцијата од ставот 1 на овој член ќе биде наплатена во корист на концедентот, ако:

- понудувачот ја повлече понудата по завршување на рокот за доставување на понуди,
- прворангираниот, односно второрангираниот понудувач одбие да го склучи договорот за концесија,
- прворангираниот, односно второрангираниот понудувач не основа правно лице во определениот рок, во случајот од членот 21-а на овој закон,
- правното лице основано согласно со членот 21-а на овој закон одбие да го склучи договорот за концесија и
- најповолниот понудувач не исполни одредени услови за враќање на гаранцијата за учество во постапката предвидени во тендерската документација.“

Член 12

Во членот 72 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:

„- избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач или“.

Член 13

Во членот 73 став 1 зборот „концесионер“ се заменува со зборовите: „најповолен понудувач“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во случаите од членот 21-а на овој закон, со одлуката за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач, покрај елементите од став 1 на овој член се определува и обврска за најповолниот понудувач да формира правно лице и рокот во кој треба да се формира правното лице.“

Во ставот 2 кој станува став 3 зборот „концесионер“ се заменува со зборовите: „најповолен понудувач“.

Член 14

Во членот 74 став 1 алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со заприка, а во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со заприка и се додаваат две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:

„-прворангираниот, односно второрангираниот понудувач не основа правно лице во определениот рок, во случајот од членот 21-а на овој закон и

- правното лице основано согласно со членот 21-а на овој закон одбие да го склучи договорот за концесија.“

Член 15

Членот 75 се менува и гласи:

„Договорот за концесија го склучуваат концедентот и прворангираниот кандидат, во рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач.

Договорот за концесија во случаите од членот 21-а на овој закон го склучуваат концедентот и правното лице основано од најповолниот понудувач, во рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач.

Концедентот и најповолниот понудувач, на барање на најповолниот понудувач, можат да водат преговори заради детализирање на концесијскиот договор при што се должни да постапуваат согласно со условите за доделување на концесијата утврдени во тендерска документација. Предмет на преговори не може да бидат условите за кои во тендерската документација е означено дека нема да се преговара.

Договорот за концесија мора да биде во согласност со овој закон, посебниот закон и прописите донесен врз основа на овие закони. Одредбите од договорот за концесија спротивни со овој закон, посебниот закон и прописи донесен врз основа на овие закони, се ништовни и не произведуваат правно дејство.

Во случаите од членот 73 став 3 на овој закон договорот за концесија може да се склучи со второрангиралиот понудувач, односно со правното лице основано согласно со членот 21-а од овој закон од страна на второрангиралиот понудувач, под исти услови и во ист рок кој важел за прворангиралиот понудувач, при што рокот за склучување на договорот започнува да тече од моментот на доставување на писмена покана до второрангиралиот понудувач.“

Член 16

Во членот 77 став 3 алинеја 1 на крајот на реченицата по зборовите: „јавен интерес“ се додаваат зборовите: „утврден со закон“.

Член 17

Во членот 78 став 3 алинеја 5 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и со договорот за концесија“.

Член 18

По членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи:

„Член 78-а Пренос на концесија

Договорот за концесија и правата и обврските кои произлегуваат од истиот можат да се пренесат целосно или делумно, по претходна одлука за согласност, доколку со посебен закон не е предвидено дека концесијата не може да се пренесе и со тоа да не се загрозува континуираното и квалитетното спроведување на концесијата.“

Член 19

Во членот 88 став 1 алинеја 1 по зборовите: „јавен интерес“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како и за инвестициони проекти кои се од значење за јавниот партнер“.

Член 20

Во членот 92 ставот 2 се менува и гласи:

„Доколку при реализацијата на потфатите од членот 88 на овој закон е предвидено да се врши јавна услуга, вршител на јавната услуга може да биде јавниот, како и приватниот партнер доколку согласно со посебен закон е утврдено право за вршење на јавна услуга од страна на приватен партнер.“

Член 21

Одредбите од овој закон се применуваат и на постапките за доделување на концесија започнати пред влегувањето во сила на овој закон, доколку не е донесена одлука за избор на најповолен понудувач.

Во случаите кога одредбите на овој закон ќе се применат на постапка за доделување на концесија започната пред влегувањето во сила на овој закон се врши изменување и дополнување на одлуката од членот 26 на овој закон, а доколку јавниот повик е веќе објавен, задолжително треба да се изврши изменување на јавниот повик и тендерската документација, како и да се продолжат роковите за поднесување на понуди или барања

за учество за период од најмалку 15 дена по претходно прибавена согласност од концедентот и одобрение од министерот надлежен од областа за која се доделува концесијата, односно градоначалникот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје.

По исклучок од ставот 2 на овој член, во случаите кога одредбите на овој закон ќе се применат на постапка за доделување на концесија со ограничен повик, започната пред влегувањето во сила на овој закон, не се врши изменување и дополнување на јавниот повик ако е завршена постапката за претквалификација.

Член 22

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONCESIONE DHE LLOJE TJERA TË PARTNERITETIT PRIVAT PUBLIK

Neni 1

Në Ligjin për koncesione dhe lloje tjera të partneritetit privat publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 139/2008 dhe 64/2009) në nenin 3, pika 3 ndryshohet si vijon:

„3. **Koncesionar** është personi fizik apo juridik vendas ose i huaj ose konzorciumi, me të cilin koncedenti pas zbatimit të procedurës për ndarjen e koncesionit, e ka lidhur kontratën për koncesion;“.

Pika 11 ndryshohet dhe vijon:

„11. **Partner privat** është personi fizik apo juridik vendas ose i huaj ose konzorciumi, me të cilin partneri publik pas zbatimit të procedurës për ndarjen e marrëveshjes për partneritet privat publik, e ka lidhur marrëveshje për partneritet privat publik;“.

Në pikën 16 alinetë 2 dhe 3 shlyhen.

Neni 2

Pas nenit 21, shtohet nen i ri 21 - a si vijon:

"Neni 21 - a

Kushtet e veçanta për personin juridik si koncesionar

Koncedenti, me vendim për fillimin e procedurës mund të përcaktojë nëse si ofertues më i volitshëm është zgjedhur personi juridik ose konzorciumi, që ai person juridik ose konzorcium të themelojë person juridik me seli në Republikën e Maqedonisë, i cili si koncesionar do ta lidhë marrëveshjen për koncesion me koncedentin.

Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, me dokumentacionin e tenderit do të përcaktohet forma e personit juridik - koncesionarit, shuma e kapitalit, obligimet e ofertuesit më të volitshëm në lidhje me themelimin e tij, si dhe raportet tjera ndërmjet ofertuesit më të volitshëm, personit juridik - koncesionarit dhe koncedentit."

Neni 3

Në nenin 40 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Nëse procedura zbatohet si procedurë me thirrje të hapur, komisioni është i obliguar që personave të interesuar t'u mundësojë ta marrin dokumentacionin e tenderit drejtpërsëdrejti pas shpalljes së thirrjes publike, e nëse procedura zbatohet si procedurë me thirrje të kufizuar, komisioni pas kryerjes së parakualifikimit, dërgon ftesë me shkrim për marrjen e dokumentacionit të tenderit pa shpallje publike, të gjithë kandidatët e zgjedhur."

Neni 4

Neni 42 ndryshohet si vijon:

"Komisioni pas marrjes paraprake të pajtimit me shkrim nga koncedenti dhe lejes nga ministri kompetent për sferën për të cilën ndahet koncesioni, përkatësisht kryetari i komunës, i qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit, mund të kryejë ndryshime dhe plotësime të dokumentacionit të tenderit.

Ndryshimi dhe plotësimi i dokumentacionit të tenderit mund të bëhen me kusht që të njëjtat të jenë të arritshme për personat e interesuar, përkatësisht kandidatët të cilët e kanë marrë dokumentacionin e tenderit, më së voni gjashtë ditë para përfundimit të afatit për dorëzimin e ofertave."

Neni 5

Në nenin 44 paragrafi 1 pika a) alineja 2 shlyhet.

Në pikën g) alineja 2 presja shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose në rastin nga neni 21 - a i këtij ligji, deklarata nga personi i cili ka paraqitur interes ose nga çdonjëra prej anëtarëve të konzorciumit me të cilën do të vërtetohet se do të formojnë person juridik".

Neni 6

Pas nenit 45, shtohet nen i ri 45 - a i cili vijon:

"Neni 45 - a

Ndryshimi dhe plotësimi i thirrjes publike

Komisioni pas marrjes paraprake të pajtimit me shkrim nga koncedenti dhe lejes nga ministri kompetent për sferën për të cilën ndahet koncesioni, përkatësisht kryetari i komunës, i qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit, mund të bëjë ndryshime dhe plotësime të thirrjes publike. Ndryshimi dhe plotësimi i thirrjes publike duhet të shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në gazetata publike në të cilat është shpallur thirrja publike."

Neni 7

Në nenin 46 paragrafi 3 pika zëvendësohet me presje, dhe shtohen fjalët: "është kryer ndryshimi dhe plotësimi i thirrjes publike dhe/ose dokumentacionit të tenderit, si dhe në raste tjera për të cilat koncedenti për shkak të rrethanave objektive, do ta përcaktojë arsyeshmërinë për vazhdimin e afateve."

Neni 8

Në nenin 49 paragrafi 3, shtohet fjalia e ri si vijon: "Kërkesa e parashtruar për pjesëmarrje në procedurë përkatësisht oferta, mund të tërhiqet ose të zëvendësohet me kërkesë të re për pjesëmarrje, përkatësisht ofertë deri në përfundimin e afatit për dorëzimin e kërkesave përkatësisht ofertave për pjesëmarrje në procedurë."

Neni 9

Pas nenit 49, shtohet nen i ri 49 - a, si vijon:

"Neni 49 - a

Rregullat e veçanta për konzorciumin

Në rastet kur kandidati ose ofertuesi është konzorciumi, anëtarët e konzorciumit duhet ta caktojnë anëtarin udhëheqës, dhe në mënyrë të qartë ta emërojnë. Personi fizik ose juridik njëkohësisht mund të jetë anëtar i vetëm një konzorciumi që dorëzon kërkesë për pjesëmarrje ose i vetëm një konzorciumi i cili dorëzon ofertë.

Kur procedura për ndarjen e koncesionit zbatohet si thirrje e kufizuar, ndërsa kandidati të i cili është dorëzuar ftesë me shkrim për parashtrimin e ofertës është

konzorcium, kandidati mund bëjë ndryshim në përbërjen e konzorciumit (ndërrimin e anëtarëve të konzorciumit, përfshirjen e anëtarëve të rinj ose zvogëlimin e numrit të anëtarëve), para parashtrimit të ofertës me kusht që anëtarin udhëheqës i konzorciumit të mbetet i pandryshuar dhe kandidati të argumentojë se konzorciumi i ndryshuar e ka mbajtur së paku aftësinë ekonomiko - financiare dhe teknike, të cilën e ka pasur konzorciumi që ka marrë pjesë në procedurën e parakualifikimit të kandidatëve.

Anëtarët e konzorciumit në mënyrë solidare dhe të pakufizuar përgjigjen për obligimet nga marrëveshja për koncesionin, përveç rastit nga neni 21 - a, paragrafi 2 i këtij ligji."

Neni 10

Në nenin 50 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Personat përkatësisht kandidatët e interesuar që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit, mund të kërkojnë sqarime në lidhje me kushtet e parashikuara në dokumentacionin e tenderit, ose të bëjnë vërejtje për paqartësitë ose lëshimet në dokumentacion në afatin e caktuar në dokumentacionin e tenderit, sipas rregullave në dokumentacionin e tenderit, më së voni 21 ditë para përfundimit të afatit për parashtrimin e ofertës."

Në paragrafin 2 fjala "ofertues" zëvendësohet me fjalët: "persona të interesuar, përkatësisht kandidatë që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit".

Paragrafi 3 shlyhet.

Paragrafi 4 i cili bëhet paragrafi 3, ndryshohet si vijon:

"Komisioni mund të organizojë vizitë të lokacionit në të cilin do të kryhet koncesioni nga ana e personave të interesuar përkatësisht kandidatëve që e kanë marrë dokumentacionin e tenderit, për informimin më të mirë të tyre sipas rregullave në dokumentacionin e tenderit, më së voni 21 ditë para përfundimit të afatit për parashtrimin e ofertës."

Neni 11

Në nenin 51 paragrafi 1, përqindja "3%" zëvendësohet me përqindjen "0,25%".

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Koncedenti është i obliguar që t'ua kthejë shumën e depozituar përkatësisht garancinë, të gjithë ofertuesve të cilët kanë marrë pjesë në procedurën për ndarjen e koncesionit, përveç ofertuesit të parë dhe të dytë të ranguar, më së voni shtatë ditë nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhjen e koncesionarit, përkatësisht ofertuesit më të volitshëm. Ofertuesit të parë dhe të dytë të ranguar koncedenti është i obliguar që shumën e depozituar përkatësisht garancinë, t'ua kthejë në afat prej 14 ditësh nga dita e lidhjes së marrëveshjes për koncesion."

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Garancia nga paragrafi 1 i këtij neni do të paguhet në interes të koncedentit, nëse:

- ofertuesi e tërheq ofertën pas përfundimit të afatit për dorëzimin e ofertave,

- ofertuesi i parë përkatësisht i dytë i ranguar, refuzon që ta lidhë marrëveshjen për koncesion,

- ofertuesi i parë përkatësisht i dytë i ranguar, nuk themelon person juridik në afatin e përcaktuar, në rastin e nenit 21-a nga ky ligj,

- personi juridik i themeluar në pajtim me nenin 21-a të këtij ligji, refuzon që ta lidhë marrëveshje për koncesion dhe

- ofertuesi më i volitshëm nuk i plotëson kushtet e caktuara për kthimin e garancisë për pjesëmarrje në procedurë, të parapara në dokumentacionin e tenderit."

Neni 12

Në nenin 72 paragrafi 2, alineja 1 ndryshohet si vijon:
"-zgjedhja e kandidatin të parë të ranguar për ofertues më të volitshëm ose".

Neni 13

Në nenin 73 paragrafi 1 fjala "koncesionari" zëvendësohet me fjalët: "ofertuesi më i volitshëm".

Pas paragrafit 1 shtohet një paragraf i ri 2, si vijon:

"Në rastet nga neni 21-a të këtij ligji, me vendimin për zgjedhjen e kandidatit të parë të ranguar për ofertues më të volitshëm, krahas elementeve nga paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohet edhe obligimi për ofertuesin më të volitshëm që të formojë person juridik dhe afati në të cilin duhet të formohet personi juridik."

Në paragrafin 2 që bëhet paragraf 3, fjala "koncesionari" zëvendësohet me fjalët: "ofertuesi më i volitshëm".

Neni 14

Në nenin 74 paragrafi 1 alineja 4 lidhëza "dhe" në fundin e fjalisë zëvendësohet me presje, ndërsa në alinenë 5 pika në fundin e fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen dy aline të reja 6 dhe 7, si vijnë:

"-ofertuesi i parë përkatësisht i dytë i ranguar nuk themelon person juridik në afatin e caktuar, në rastin nga neni 21-a të këtij ligji dhe

-personi juridik i themeluar në pajtim me nenin 21-a nga ky ligj, refuzon të lidhë marrëveshje për koncesion."

Neni 15

Në nenin 75 ndryshohet si vijon:

"Marrëveshjen për koncesion e lidhin koncedenti dhe kandidati i parë i ranguar, në afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 180 ditë nga dita e miratimit të vendimit, për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm.

Marrëveshjen për koncesion në rastet nga neni 21-a i këtij ligji, e lidhin koncedenti dhe personi juridik i themeluar nga ofertuesi më i volitshëm, në afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 180 ditë nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhjen e kandidatit të parë të ranguar, për ofertues më të volitshëm.

Koncedenti dhe ofertuesi më i volitshëm me kërkesën e ofertuesit më të volitshëm, mund të kryejnë negociatë për saktësimin e marrëveshjes së koncesionit, me ç'rast janë të obliguar që të veprojnë në pajtim me kushtet për ndarjen e koncesionit, të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit. Lëndë e negociatave nuk mund të jenë kushtet për të cilat në dokumentacionin e tenderit është theksuar se nuk do të negociohet.

Marrëveshja për koncesion doemos duhet të jetë në pajtim me këtë ligj, ligjin e veçantë dhe rregullat e miratuara në bazë të këtyre ligjeve. Dispozitat nga marrëveshja për koncesion në kundërshtim me këtë ligj, ligjin e veçantë dhe rregullat e miratuara në bazë të këtyre ligjeve, janë të pavlefshme dhe nuk prodhojnë veprim juridik.

Në rastet nga neni 73 paragrafi 3 i këtij ligji, marrëveshja për koncesion mund të lidhet me ofertuesin e dytë të ranguar, përkatësisht me personin juridik të themeluar në pajtim me nenin 21-a i këtij ligji, nga ana e ofertuesit të dytë të ranguar, në kushte të njëjta dhe afat të njëjtë i cili ka vlejtur për ofertuesin e parë të ranguar, me ç'rast afati për lidhjen e marrëveshjes fillon të rrjedhë nga momenti i dorëzimit të ftesës me shkrim të ofertuesi i dytë i ranguar."

Neni 16

Në nenin 77 paragrafi 3 alineja 1 në fundin e fjalisë pas fjalëve: "interes publik" shtohen fjalët: "i përcaktuar me ligj".

Neni 17

Në nenin 78 paragrafi 3 alineja 5 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe me marrëveshjen për koncesion".

Neni 18

Pas neni 78 shtohet nen i ri 78 - a, si vijon:

"Neni 78 - a
Bartja e koncesionit"

Marrëveshja për koncesion dhe të drejtat dhe obligimet që dalin nga e njëjta, mund të barten plotësisht ose pjesërisht, pas vendimit paraprak për pajtueshmëri, nëse me ligjin e veçantë nuk është e parashikuar se koncesioni nuk mund të bartet dhe me këtë të mos rrezikohet realizimi në mënyrë të vazhdueshme dhe cilësore i koncesionit."

Neni 19

Në nenin 88 paragrafi 1 alineja 1 pas fjalëve: "interes publik" shtohen fjalët: "si dhe për projektet investuese që janë me rëndësi për partnerin publik".

Neni 20

Në nenin 92 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Nëse gjatë realizimit të ndërmarrjeve nga neni 88 i këtij ligji, është parashikuar që të kryhet shërbimi publik, kryerës i shërbimit publik mund të jetë partneri publik si dhe ai privat, nëse në pajtim me ligjin e veçantë është përcaktuar e drejta për kryerjen e shërbimit publik, nga ana e partnerit privat."

Neni 21

Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe në procedurat për ndarjen e koncesioneve të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, nëse nuk është miratuar vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm.

Në rastet kur dispozitat e këtij ligji do të zbatohen në procedurën për dhënie të koncesionit të filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, bëhet ndryshimi dhe plotësimi i vendimit nga neni 26 i këtij ligji, e nëse thirrja publike tanimë është shpallur, detyrimisht duhet të bëhet ndryshimi i thirrjes publike dhe dokumentacionit të tenderit, si dhe të vazhdohen afatet për parashtrimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje, për periudhën prej së paku 15 ditësh, pas përfundimit të marrë paraprakisht nga koncedenti dhe lejes nga ministri kompetent për sferën për të cilën ndahet koncesioni, përkatësisht kryetari i komunës, i qytetit të Shkupit dhe komunave në Qytetin e Shkupit.

Me përjashtimin nga paragrafi 2 i këtij neni, në rastet kur dispozitat e këtij ligji do të zbatohen në procedurën për ndarjen e koncesionit me thirrje të kufizuar, të filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk bëhet ndryshimi dhe plotësimi i thirrjes publike nëse ka përfunduar procedura për parakualifikim.

Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

946.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за работните односи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 2010 година.

Бр. 07-1645/1
12 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 и 130/2009), во членот 152 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На здравствените работници и здравствените соработници вработени во здравствени установи, упатени во хуманитарни или мировни операции во медицински тимови надвор од територијата на Република Македонија и на воените обврзници од резервниот состав на Армијата на Република Македонија - активен резервен персонал, ангажирани во единиците на Армијата на Република Македонија заради учество во мировни операции надвор од територијата на Република Македонија согласно со закон, а чие упатување, односно ангажирање бара привремено да престанат да работат кај работодавачот во траење до осум месеци, им мирува работниот однос за време додека трае нивното упатување, односно ангажирање и имаат право во рок од 15 дена по престанокот на упатувањето, односно ангажирањето да се вратат кај работодавачот за вршење на работи кои одговараат на нивниот степен на стручна подготовка.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ
ПЁР ПЛОТЁСИМИН Е ЛИГЈИТ ПЁР МАРРЁДНЁНИЕ
ПУНЕ

Нени 1

Нё Лигјин пёр маррёднёние пуне ("Gazeta zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё" numёr 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 dhe 130/2009), нё nenin 152 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Punёtorёve shёndetёsorё dhe bashkёpunёtorёve shёndetёsorё, тё punёsuar нё institucione shёndetёsore, тё dёrguar нё operacione humanitare apo paqёsore, нё екипе mjekёsore jashtё territorit тё Republikёs sё Maqedonisё dhe obliguesve ushtarakё nga pёrbёrja rezerve e Armatёs sё Republikёs sё Maqedonisё - personelit aktiv rezerv, тё angazhuar нё njёsitё e Armatёs sё Republikёs sё Maqedonisё, пёр pjesёmarrje нё operacione paqёsore jashtё territorit тё Republikёs sё Maqedonisё нё pajtim me ligjin, e dёrgimi pёrkatёsisht angazhimi i тё cilёve kёrkon qё ta ndёrprejnё punёn te punёdhёnёsi нё kohёzgjatje deri нё tetё muaj, u pezullohet marrёdhёnia e punёs пёр kohёn derisa zgjat dёrgimi pёrkatёsisht angazhimi i tyre, dhe kanё тё drejtё qё нё аfat prej 15 ditёsh pas mbarimit тё dёrgimit, pёrkatёsisht angazhimit тё kthehen te punёdhёnёsi, пёр kryerjen e punёve тё cilat u pёrgjigjen shkallёs sё tyre тё pёrgatitjes profesionale."

Paragrafi (2) бёhet paragraf (3).

Нени 2

Ky ligj hyn нё fuqi нё ditёn e tetё nga dita e botimit нё "Gazetёn zyrtare тё Republikёs sё Maqedonisё".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
947.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2010 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука на Градот Скопје му се дава на времено користење за период од десет години, дел од недвижна ствар – прв кат од објект на КП бр. 5318, зграда број 16 со површина од 253 м2 запишан во ИЛ бр. 55375 КО Центар 1, имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу министерот за финансии и градоначалникот на Град Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1948/1
10 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

948.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 9 март 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество му престанува користењето на движни ствари и тоа:

	Опис	Количина
Преносни компјутери за наставниот кадар во основните и средните училишта	Преносен компјутер АСУС со конфигурација: процесор Интел Атом 1,6 GHz, рам меморија 1GB, хард диск 160 GB, со интегрирана видео и звучна карта и видео камера, оперативен систем ЕДУБУНТУ 7.04, компјутерско глумче	21. 567

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општините за потребите на основните училишта, средните општински училишта и средните училишта на Градот Скопје, и тоа на:

Основни училишта

Р.бр.	Општина	Основно училиште	Број на преносни компјутери
1	Берово	„Дедо Иљо Малешевски“	87
2	Берово	„Никола Петров Русински“, с. Русиново	17
3	Пехчево	„Ванчо Китанов“	42
4	Битола	„Александар Турунцев“, с. Кукуречани	29
5	Битола	„Даме Груев“	65
6	Битола	„Елпида Караманди“	48
7	Битола	„Гоце Делчев“	52
8	Битола	„Горѓи Сугарев“	61
9	Битола	„Св. Кирил и Методиј“	27
10	Битола	„Св. Климент Охридски“	67
11	Битола	„Коле Канински“	80
12	Битола	„Крсте П. Мисирков“, с. Бистрица	54
13	Битола	„Стив Наумов“	49
14	Битола	„Тодор Ангелевски“	69
15	Битола	„Д-р Трифун Пановски“	33
16	Битола	Завод „Кочо Рацин“	34

17	Могила	„Браќа Миладиновци“, с. Добрушево	30
18	Могила	„Гоце Делчев“	17
19	Могила	„Кочо Рацин“, с. Ивањевци	25
20	Новаци	„Славко Лумбарковски“	35
21	М.Брод	„Св. Климент Охридски“	49
22	Пласница	„Стив Наумов“	40
23	Пласница	„Мирче Ацев“, с. Лисичани	29
24	Валандово	„Јосип Броз Тито“	61
25	Валандово	„Страшо Пинџур“, с. Јосифово	28
26	Виница	„Гоце Делчев“	57
27	Виница	„Кочо Рацин“, с. Блатец	23
28	Виница	„Никола Парачинов“, с. Драгобаште	22
29	Виница	„Славчо Стојменски“	51
30	Гевгелија	„Климент Охридски“, с. Миравци	17
31	Гевгелија	„Крсте Мисирков“	46
32	Гевгелија	„Ристо Шуклев“, с. Негорци	17
33	Гевгелија	„Владо Кантарџиев“	38
34	Гевгелија	ОМУ „Васо Караџанов“	8
35	Богданци	„Кирил и Методиј“, с. Стојаково	17
36	Богданци	„Петар Мусев“	32
37	Дојран	„Кочо Рацин“, Нов Дојран	26
38	Гостивар	„Гон Бузуку“, с. Србиново	31
39	Гостивар	„Чајла“, с. Чајле	24
40	Гостивар	„Башкими“	127
41	Гостивар	„Фаик Коница“, с. Дебреше	48
42	Гостивар	„Гоце Делчев“	78
43	Гостивар	„Исмаил Кемали“	95
44	Гостивар	„Мустафа Кемал Ататурк“	106
45	Гостивар	„Прпарими“, с. Чегране	86
46	Гостивар	„Злате Дамјановски“, с. Вруток	46
47	Гостивар	ОМУ „Петар Богданов Кочко“	5
48	Маврово и Ростуше	„Ѓорѓи Пулевски“, с. Ростуше	32
49	Маврово и Ростуше	„Блаже Конески“, с. Скудриње	22
50	Маврово и Ростуше	„Денче Дејаноски“, М. Анови	19
51	Маврово и Ростуше	„Јосип Броз Тито“, с. Жеровница	27
52	Врапчиште	„Чеде Филиповски“, с. Врапчиште	73
53	Врапчиште	„Мехмед Дерала“, с. Градец	37
54	Врапчиште	„Сали Лиси“, с. Добридол	55
55	Врапчиште	„Наим Фрашери“, с. Неготино	96
56	Дебар	„Братство Единство“	84
57	Дебар	„Ристе Ристески“, с. Д. Косоврасти	25
58	Дебар	„Саид Најдени“	51
59	Центар Жупа	„Моша Пијаде“, Центар Жупа	45
60	Центар Жупа	„Нецати Зекирија“, с. Коџаџик	30
61	Делчево	„Св. Климент Охридски“	85
62	Делчево	„Ванчо Прке“	58
63	М. Каменица	„Кирил и Методиј“, М. Каменица	68
64	Д. Хисар	„Браќа Миладиновци“, с. Жван	18
65	Д. Хисар	„Даме Груев“, с. Смилево	9

66	Д. Хисар	„Гоце Делчев“	40
67	Кавадарци	„Димката Ангелов-Габерот“, с. Ваташа	23
68	Кавадарци	„Димката Ангелов -Габерот“, Кавадарци	51
69	Кавадарци	„Гоце Делчев“	44
70	Кавадарци	„Страшо Пинџур“	53
71	Кавадарци	„Тошо Велков Пепето“	46
72	Кавадарци	„Тоде Хаџи Тефов“	54
73	Кавадарци	ОМБУ „Лазо Мицев-Рале“	17
74	Росоман	„Пере Тошев“	39
75	Кичево	„Кузман Јосифоски Питу“	42
76	Кичево	„Санде Штерјоски“	119
77	Кичево	„Д-р Владо Полежиноски“	51
78	Другово	„Христо Узунов“	25
79	Осломеј	„Герѓ Кастриоти-Скендербеу“, с. Србица	32
80	Осломеј	„Милто Гурра“, с. Стрелци	40
81	Осломеј	„Наим Фрашери“, с. Јагол Доленци	34
82	Зајас	„Фаик Коница“, с. Грешница	41
83	Зајас	„Реџо Рушит Зајаз“	62
84	Кочани	ОМУ „Ристо Јуруков“	9
85	Кочани	„Св. Кирил и Методиј“	60
86	Кочани	„Крсте П. Мисирков“, с. Оризари	28
87	Кочани	„Малина Попиванова“	41
88	Кочани	„Никола Карев“	51
89	Кочани	„Раде Кратовче“	52
90	Зрновци	„Тодор Арсов“	26
91	Чешиново-Облешево	„Климент Охридски“	34
92	Чешиново-Облешево	„Страшо Пинџур“, с. Соколарци	35
93	Кратово	„Кочо Рацин“	73
94	Крива Паланка	„Илинден“	59
95	Крива Паланка	„Јоаким Крчовски“	99
96	Ранковце	„Христијан Тодоровски-Карпош“	35
97	Крушево	„Св. Кирил и Методиј“, с. Бучин	15
98	Крушево	„Никола Карев“	62
99	Куманово	„11 Октомври“	48
100	Куманово	„Бајрам Шабани“	78
101	Куманово	„Браќа Миладиновци“	80
102	Куманово	„Браќа Рибар“, с. Табановце	37
103	Куманово	„Јероним Де Рада“, с. Черкези	43
104	Куманово	„Карпош“, с. Умин Дол	14
105	Куманово	„Кирил и Методиј“, с. Романовце	47
106	Куманово	„Кочо Рацин“	75
107	Куманово	„Крсте Мисирков“	59
108	Куманово	„Магдалена Антова“, с. Карпош	38
109	Куманово	„Битолскиот Конгрес“, с. Лопате	33
110	Куманово	„Наим Фрашери“	78
111	Куманово	„Толи Зордумис“	51
112	Куманово	„Вера Которка“, с. Клечовце	7
113	Куманово	„Вук Караџиќ“	27
114	Куманово	„Христијан Карпош“	71
115	Куманово	ОМУ „Панче Пешев“	14
116	Липково	„Антон Зако Чајупи“, с. Отља	29

117	Липково	„Дитуриа“, с. Липково	52
118	Липково	„Фаик Коница“, с. Слупчане	63
119	Липково	„7 Марси“, с. Опае	23
120	Липково	„Култура“, с. Матејче	78
121	Липково	„Рилиндија“, с. Лојане	48
122	Ст.Нагоричане	„Христијан Карпош“, с. Драгоманце	16
123	Ст.Нагоричане	„Христијан Тодоровски Карпош“, с. Младо Нагоричане	24
124	Ст.Нагоричане	„Светозар Марковиќ“, с. Ст. Нагоричане	11
125	Неготино	„Гоце Делчев“	72
126	Неготино	„Страшо Пинџур“	60
127	Неготино	ОМУ „Владимир Арсов“	4
128	Демир Капија	„Димче Ангелов Габерот“	32
129	Охрид	„Живко Чинго“, с. Велгошти	23
130	Охрид	„Братство Единство“	87
131	Охрид	„Григор Прличев“	69
132	Охрид	„Христо Узунов“	62
133	Охрид	„Св. Климент Охридски“	36
134	Охрид	„Кочо Рацин“	36
135	Охрид	„Св. Наум Охридски“, с. Пештани	25
136	Охрид	„Ванчо Николески“, с. Лескоец	40
137	Охрид	ОМУ „Методи Патче“	16
138	Дебарца	„Дебрца“, с. Белчишта	47
139	Прилеп	„Блаже Конески“	57
140	Прилеп	„Добре Јованоски“	67
141	Прилеп	„Гоце Делчев“	48
142	Прилеп	„Кире Гаврилоски-Јане“	47
143	Прилеп	„Кирил и Методиј“, с. Канатларци	31
144	Прилеп	„Климент Охридски“	50
145	Прилеп	„Кочо Рацин“	62
146	Прилеп	„Круме Волнароски“, с. Тополчани	25
147	Прилеп	„Рампо Левката“	43
148	Прилеп	„Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари	19
149	Прилеп	ОМУ „Ордан Михајлоски-Оцка“	20
150	Долнени	„Горче Петров“, с. Ропотово	17
151	Долнени	„Мирче Ацев“, с. Лажани	21
152	Долнени	„Пецо Даскалот“, с. Долнени	21
153	Долнени	„Пере Тошев“, с. Дупјачани	25
154	Долнени	„Петре Глигуроски“, с. Костинци	35
155	Долнени	„Вера Циравири Трена“, с. Дебреште	35
156	Долнени	„Лирија“, с. Житоше	36
157	Кривогаштани	„Јонче Смугрески“, с. Обршани	25
158	Кривогаштани	„Манчу Матак“, с. Кривогаштани	33
159	Пробиштип	„Браќа Миладиновци“	64
160	Пробиштип	„Никола Карев“	37
161	Радовиш	„Кирил и Методиј“, с. Ораовица	11
162	Радовиш	„Коста Рацин“, с. Подареш	21
163	Радовиш	„Крсте Петков Мисирков“	24
164	Радовиш	„Никола Карев“	48
165	Радовиш	„Орце Николов“, с. Ињево	54
166	Конче	„Гоце Делчев“, с. Конче	35
167	Ресен	„Браќа Миладиновци“, с. Царев Двор	19

168	Ресен	„Димитар Влахов“, с. Љубојно	18
169	Ресен	„Гоце Делчев“	29
170	Ресен	„Мите Богоевски“	44
171	Ресен	„Славејко Арсов“, с. Подмочани	25
172	Св.Николе	„Даме Груев“, с. Ерцелија	30
173	Св.Николе	„Гоце Делчев“	50
174	Св.Николе	„Кирил и Методиј“	48
175	Лозово	„Методи Митевски-Брицо“ - Лозово	23
176	Чаир	„Никола Вапцаров“	54
177	Чаир	„Рајко Жинзифов“	89
178	Чаир	„Васил Главинов“	60
179	Чаир	ПОУ „Иднина“	38
180	Чаир	ОУ за возрасни „Антон Семјанович-Макаренко“	28
181	Чаир	„Цветан Димов“	59
182	Чаир	„7 Марси“	58
183	Чаир	„Јане Сандански“	58
184	Чаир	„Лирија“	55
185	Чаир	„Конгреси и Манастири“	49
186	Чаир	„Тефејјуз“	44
187	Ш. Оризари	„26 Јули“	94
188	Ш. Оризари	„Браќа Рамиз Хамид“	119
189	Чучер -Сандево	„Александар Урдаревски“, с. Сандево	37
190	Чучер -Сандево	„Св. Кирил и Методиј“, с. Кучевиште	27
191	Чучер -Сандево	„Михаљ Грамено“, с. Брест	19
192	Бутел	„Живко Брајковски“	62
193	Бутел	„Ацо Шопов“	40
194	Бутел	„Гоце Делчев“, с. Љубанци	16
195	Бутел	„Св. Климент Охридски“	28
196	Бутел	„Лиман Каба“, с. Љуботен	27
197	Бутел	„Панајот Гиновски“	56
198	Бутел	„Петар Здравковски-Пенко“	94
199	Бутел	Завод за рехабилитација на деца и младинци	26
200	Центар	„11 Октомври“	51
201	Центар	„Димитар Миладинов“	54
202	Центар	„Гоце Делчев“	33
203	Центар	„Јохан Хајнрих Песталоци“	40
204	Центар	„Св. Кирил и Методиј“	45
205	Центар	„Кочо Рацин“	47
206	Центар	„Коле Неделковски“	40
207	Гази Баба	„25 Мај“ нас. Синѓелиќ	83
208	Гази Баба	„Дане Крапчев“	54
209	Гази Баба	„Григор Прличев“	18
210	Гази Баба	„Кирил и Методиј“, с. Стајковци	35
211	Гази Баба	„Крсте Мисирков“ – н. Маџари	49
212	Гази Баба	„Крум Тошев“, с. Трубарево	25
213	Гази Баба	„Наум Наумовски Борче“ – Маџари	35
214	Гази Баба	„Наум Охридски“, с. Булачани	24
215	Гази Баба	„Стив Наумов“	56
216	Гази Баба	„Вера Јоциќ“	26
217	Гази Баба	„Његош“, колон. Идризово	34
218	Гази Баба	ЗЗВОДМ „Ранка Милановиќ“	8
219	Арачиново	„Бајрам Шабани“, с. Грушино	17

220	Арачиново	„Ѓерѓ Кастриот-Скендербег“, с. Арачиново	105
221	Илинден	„Браќа Миладиновци“, с. Миладиновци	30
222	Илинден	„Гоце Делчев“	45
223	Илинден	„Ристо Крле“, с. Кадино	25
224	Петровец	„Братство Единство“, с. Коњари	36
225	Петровец	„Кочо Рацин“, с. Петровец	49
226	Карпош	„Аврам Писевски“, с. Бардовци	14
227	Карпош	„Братство“	46
228	Карпош	„Димо Хаџи Димов“	81
229	Карпош	„Христијан Тодоровски Карпош“	31
230	Карпош	„Јан Амос Коменски“	42
231	Карпош	„Лазо Трпovski“	37
232	Карпош	„Петар Поп Арсов“	42
233	Карпош	„Вера Циривири Трена“	33
234	Карпош	„Владо Тасевски“	47
235	Карпош	„Војдан Чернодрински“	50
236	Ѓорче Петров	„Димитар Поп Георгиев –Беровски“	28
237	Ѓорче Петров	„Ѓорче Петров“	22
238	Ѓорче Петров	„Јоаким Крчоски“, с. Волково	39
239	Ѓорче Петров	„Мирче Ацев“	47
240	Ѓорче Петров	„Страшо Пинџур“	43
241	Ѓорче Петров	„Тихомир Милошевски“, с. Ново Село	28
242	Сарај	„Бајрам Шабани“ с. Кондово	63
243	Сарај	„Дитуриа“ Сарај	103
244	Сарај	„Дрита“, с. Рашче	48
245	Сарај	„Емин Дураку“, с. Буковиќ	55
246	Сарај	„Фаик Коница“, с. Радуша	18
247	Сарај	„Ибе Паликуќа“, с. Бојане	41
248	Сарај	„Сами Фрашери“, с. Глумово	34
249	Кисела Вода	„Кирил Пејчиновиќ“	30
250	Кисела Вода	„Св. Климент Охридски“, с. Драчево	33
251	Кисела Вода	„Круме Кепески“	50
252	Кисела Вода	„Кузман Шапкарев“, н. Драчево	36
253	Кисела Вода	„Кузман Јосифовски Питу“	41
254	Кисела Вода	„Нсвсна Гсоргисва Дуња“	36
255	Кисела Вода	„Партенија Зографски“	28
256	Кисела Вода	„Рајко Жинзифов“, н. Драчево	58
257	Кисела Вода	ПОУ „Д-р Златан Сремец“	31
258	Аеродром	„Блаже Конески“	38
259	Аеродром	„Браќа Миладиновци“	29
260	Аеродром	„Димитар Македонски“	48
261	Аеродром	„Гоце Делчев“, Горно Лисиче	45
262	Аеродром	„Ѓорѓија Пулевски“	59
263	Аеродром	„Лазо Ангеловски“	84
264	Аеродром	„Љубен Лапе“	65
265	Сопиште	„Драга Стојановска“, с. Ракотинци	64
266	Студеничани	„Алија Авдовиќ“, с. Батинци	80
267	Студеничани	„Мустафа Кемал Ататурк“, с. Количани	40
268	Студеничани	„Наим Фрашери“, с. Студеничани	74
269	Зелениково	„Марко Цепенков“, с. Зелениково	42
270	Струга	„Ашим Агуши“, с. Радолишта	41
271	Струга	„Браќа Миладиновци“	98

272	Струга	„Единство“, с. Октиси	38
273	Струга	„Гоце Делчев“, с. Јабланица	26
274	Струга	„Гоце Делчев“, с. Подгорци	28
275	Струга	„Јосип Броз Тито“	73
276	Струга	„Св. Климент Охридски“, с. Драслајца	33
277	Струга	„Маршал Тито“, с. Лабуниште	70
278	Струга	„Нури Мазари“, с. Делогижда	75
279	Струга	„Орхан Џемаили“, с. Г. Татеша	36
280	Струга	„Зини Хани“, с. Велешта	29
281	Вевчани	„Страшо Пинџур“	25
282	Струмица	„Даме Груев“, с. Куклиш	36
283	Струмица	„Герас Цунев“, с. Просениково	33
284	Струмица	„Гоце Делчев“, с. Велџа	14
285	Струмица	„Св. Кирил и Методиј“, с. Дабилџа	21
286	Струмица	„Маршал Тито“, Струмица	51
287	Струмица	„Маршал Тито“, с. Муртино	43
288	Струмица	„Никола Вапцаров“	55
289	Струмица	„Сандо Масев“	74
290	Струмица	„Видое Подгорец“	57
291	Струмица	ОМУ „Боро Џони“	19
292	Струмица	ЗЗР „Бања Банско“, с. Банско	10
293	Василево	„Гоце Делчев“, с. Василево	99
294	Босилово	„Гоце Делчев“, с. Босилово	46
295	Босилово	„Св. Кирил и Методиј“, с. Иловица	73
296	Ново Село	„Видое Подгорец“, с. Колешино	24
297	Ново Село	„Мануш Турновски“, с. Н. Село	48
298	Ново Село	ПОУ „Св. Климент Охридски“, с. Н. Село	19
299	Тетово	„Андреја Савевски-Кикиш“	31
300	Тетово	„Братство Миџени“	109
301	Тетово	„Герг. Кастриоти -Скендербеу“, с. Порој	67
302	Тетово	„Гоце Делчев“	46
303	Тетово	„Истикбал“	100
304	Тетово	„Кирил и Методиј“	55
305	Тетово	„Лирија“	60
306	Тетово	„Наим Фрашери“	51
307	Тетово	„Беса“, с. Вешала	24
308	Тетово	„Прпарими“, с. Речица	51
309	Тетово	„Реџеп Вока“, с. Шипковица	35
310	Тетово	„Рилиндџа“, с. Селце	39
311	Желино	„Фан Ноли“, с. Требош	50
312	Желино	„Хасан Тахсини“, с. Седларево	5
313	Желино	„Ибрахим Темо“, с. Стримница	23
314	Желино	„Љуиџ Гуракуќи“, с. Желино	42
315	Желино	„Пашко Васа“, с. Групчин	74
316	Боговиње	„11 Октомври“, с. Урвич	42
317	Боговиње	„Абдил Фрашери“, с. Боговиње	67
318	Боговиње	„Дервиш Цара“, с. Долно Палчиште	38
319	Боговиње	„Лирија“, с. Жеровјане	18
320	Боговиње	„Сабедин Бајрами“, с. Камењане	60
321	Боговиње	„Сами Фрашери“, с. Пирок	34
322	Брвеница	„7 Марси“, с. Челопек	67
323	Брвеница	„Гоце Делчев“, с. Стенче	40
324	Брвеница	„Коста Рацин“, с. Брвеница	29

325	Јегуновце	„Шемшово“, с. Шемшово	51
326	Јегуновце	„Александар Здравковски“, с. Јегуновце	18
327	Јегуновце	„Симче Настовски“, с. Вратница	34
328	Теарце	„Екрем Чабеј“, с. Слатино	45
329	Теарце	„Фаик Коница“, с. Доброште	42
330	Теарце	„Исмаил Кемали“, с. Нераште	24
331	Теарце	„Кирил Пејчиновиќ“, с. Теарце	53
332	Теарце	„Асдрени“, с. Глоѓи	28
333	Велес	„Блаже Конески“	77
334	Велес	„Благој Кирков“	37
335	Велес	„Јордан Хаџи Константинов Цинот“	35
336	Велес	„Кирил и Методиј“	40
337	Велес	„Рајко Жинзифов“, с. Долно Оризари	26
338	Велес	„Стојан Бурчевски -Буридан“, с. Иванковци	23
339	Велес	„Васил Главинов“	113
340	Велес	ОМУ „Киро Димов“	11
341	Велес	ПОУ „Маца Овчарова“	19
342	Чашка	„Петар Поп Арсов“, с. Богомила	25
343	Чашка	„Тодор Јанев“	26
344	Чашка	„Лирија“	29
345	Градско	„Даме Груев“	33
346	Штип	„Димитар Влахов“	102
347	Штип	„Гоце Делчев“	59
348	Штип	„Тошо Арсов“	54
349	Штип	„Ванчо Прке“	100
350	Карбинци	„Страшо Пинџур“, с. Карбинци	53
Вкупно:			15,516

Средни училишта на Град Скопје

Р.Бр.	Град	Општина	Средно училиште	Број на преносни компјутери
1.	Скопје	Гази Баба	СУГС „Михајло Пупин“	62
2.	Скопје	Гази Баба	АСУЦ „Боро Петрушевски“	93
3.	Скопје	Гази Баба	СУГС „8-ми Септември“	44
4.	Скопје	Гази Баба	СУГС „Панче Арсовски“	39
5.	Скопје	Карпош	СУГС „Лазар Танев“	58
6.	Скопје	Карпош	Гимназија „Зеф Љуш Марку“	89
7.	Скопје	Карпош	ДС Градежно Училиште „Здравко Цветковски“	101
8.	Скопје	Карпош	СУГС „Никола Карев“	58
9.	Скопје	Карпош	СУГС „Ѓорѓи Димитров“	71

10.	Скопје	Карпош	СУГС „Орце Николов”	64
11.	Скопје	Карпош	СУГС „Кочо Рацин”	51
12.	Скопје	Центар	СУГС „Раде Јовчевски Корчагин”	54
13.	Скопје	Центар	СМУГС „Д-р Панче Караџов”	142
14.	Скопје	Центар	СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито”	83
15.	Скопје	Аеродром	СУГС „Марија Кири Склодовска”	58
16.	Скопје	Аеродром	СУГС „Владо Тасевски”	79
17.	Скопје	Аеродром	СУГС „Димитар Влахов”	80
18.	Скопје	Кисела Вода	СЕПУГС „Васил А. Дрен”	102
19.	Скопје	Кисела Вода	СУГС „Браќа Миладиновци”	69
20.	Скопје	Чаир	СУГС „Цветан Димов”	104
21.	Скопје	Чаир	СЕПУГС „Арсение Јовков”	125
Вкупно:				1,626

Средни општински училишта

Р.Бр.	Град	Општина	Средно училиште	Број на преносни компјутери
1.	Тетово	Тетово	Текстилен училишен центар „Гоце Стојчески”	87
2.	Тетово	Тетово	УЦ за образование на стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде”	150
3.	Тетово	Тетово	Гимназија „Кирил Пејчиновиќ”	156
4.	Тетово	Тетово	Училишен медицински центар „Никола Штејн”	132
5.	Тетово	Тетово	ДС Економско училиште „8-ми Септември”	74

6.	Гостивар	Гостивар	Гимназија „Панче Поповски”	195
7.	Гостивар	Гостивар	УСО „Чеде Филиповски”	88
8.	Гостивар	Гостивар	Центар за средно насочено образование „Злате Малкоски”	120
9.	Штип	Штип	ДС Текстилно училиште „Димитар Мирасчиев”	43
10.	Штип	Штип	Државно електро машинско училиште „Коле Нехтенин”	53
11.	Штип	Штип	ДСУ „Славчо Стојменски”	43
12.	Штип	Штип	ДС Медицинско училиште „Јане Сандански”	54
13.	Прилеп	Прилеп	Гимназија „Мирче Ацев”	59
14.	Прилеп	Прилеп	Државно економско трговско училиште „Кузман Јосифовски-Питу”	51
15.	Прилеп	Прилеп	Училиште за средно насочено образование „НХ Орде Чопела”	58
16.	Прилеп	Прилеп	ЕМУЦ „Ристе Ристески-Ричко”	53
17.	Прилеп	Прилеп	УЦ за производни занимања „Горче Петров”	55
18.	Куманово	Куманово	УСО „Перо Наков”	118
19.	Куманово	Куманово	ДС Техничко училиште „Наце Буѓони”	132
20.	Куманово	Куманово	Гимназија „Гоце Делчев”	143
21.	Куманово	Куманово	УЦСО-Земјоделско училиште „Киро Бурназ”	60
22.	Битола	Битола	ДС Медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи”	62

23.	Битола	Битола	ДС Економско училиште „Јане Сандански”	35
24.	Битола	Битола	ДС Земјоделско училиште „Кузман Шапкарев”	27
25.	Битола	Битола	ДСУ „Јосип Броз Тито”	41
26.	Битола	Битола	ДС ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов”	65
27.		Битола	ДСУ „Таки Даскало”	109
28.	Кавадарци	Кавадарци	Гимназија „Добри Даскалов”	48
29.	Кавадарци	Кавадарци	Земјоделски шумарски УЦ „Ѓорче Петров”	41
30.	Кавадарци	Кавадарци	УЦ за средно насочено образование „Киро Спанцов-Брко”	49
31.	Велес	Велес	УСО „Димитрија Чуповски”	44
32.	Велес	Велес	УСО „Коле Неделковски”	68
33.	Велес	Велес	Гимназија „Кочо Рацин”	53
34.	Велес	Велес	УСО „Јовче Тесличков”	44
35.	Струмица	Струмица	Земјоделско прехранбен УЦ „Димитар Влахов”	64
36.	Струмица	Струмица	ДС Техничко-технолошко училиште „Никола Карев”	95
37.	Струмица	Струмица	ДСУ „Јане Сандански”	79
38.	Кочани	Кочани	УЦСО „Љупчо Сантов”	60
39.	Кочани	Кочани	Електро машински и автосообраќаен УЦ „Ѓошо Викентиев”	82
40.	Охрид	Охрид	Државно угостителско туристичко училиште „Ванчо Питошевски”	35
41.	Охрид	Охрид	ДСО „Св.Климент Охридски”	82
42.	Охрид	Охрид	ЕМУЦ „Св. Наум Охридски”	54
43.	Кратово	Кратово	ДСУ „Митко Пенџуклиски”	35

44.	Крива Паланка	Крива Паланка	УСО „Ѓорче Петров”	69
45.	Демир Хисар	Демир Хисар	ДСУ „Крсте Петков Мисирков”	32
46.	Кичево	Кичево	УЦСО „Мирко Милески”	201
47.	Делчево	Делчево	ДСУ „Методија Митевски Брицо”	71
48.	Струга	Струга	УСО „Нико Нестор”	123
49.	Струга	Струга	УСО „Ибраим Темо”	86
50.	Крушево	Крушево	ДСУ „Наум Наумовски-Борче”	28
51.	Македонски Брод	Македонски Брод	ДСО „Св.Наум Охридски”	30
52.	Радовиш	Радовиш	УСО „Коста Сусинов”	41
53.	Гевгелија	Гевгелија	УЦ „Јосиф Јосифовски”	82
54.	Виница	Виница	ДУСО „Ванчо Прке”	72
55.	Ресен	Ресен	ДСУ „Цар Самоил”	42
56.	Берово	Берово	Центар за средно образование „Ацо Русковски”	50
57.	Валандово	Валандово	ДСУ „Гоце Делчев”	29
58.	Неготино	Неготино	УЦСО „Св.Кирил и Методиј”	79
59.	Свети Николе	Свети Николе	УСО „Кочо Рацин”	64
60.	Дебар	Дебар	Центар за средно насочено образование „Здравко Чочковски”	47
61.	Пробиштип	Пробиштип	ДСУ „Наум Наумовски-Борче”	55
62.	Богданци	Богданци	Средно општинско училиште „Богданци”	28
Вкупно:				4,425

Член 3

Министерот за информатичко општество склучува договор со градоначалниците на општините од член 2 од оваа одлука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1302/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

949.

Врз основа на член 96, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА
НА ШУМИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/10), во делот III во воведната реченица износот „100.000.000,00“ се заменува со износот „145.000.000,00“.

Во табелата по точката 7 се додава нова точка 8 која гласи:

8.	Неизмирени обврски од 2009 година за спроведената акција „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“	ЈП „Македонски шуми“ - Скопје	1.125 ха	40.000	45.000.000
----	---	-------------------------------	----------	--------	------------

Во табелата износот „100.000.000,00“ се заменува со износот „145.000.000,00“.

По точката 7 се додава нова точка 8 која гласи:

8. За неизмирени обврски од 2009 година за спроведената акција „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“, се утврдуваат средства во износ од 45.000.000,00 денари, кои ќе се исплатат на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје за спроведената акција „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ во 2009 година, со која е пошумена површина од 1.125 ха.

2. Во делот IV, во воведната реченица износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „5.000.000,00“.

Во табелата во точка 1 зборовите: „1.175 ха“ се заменуваат со зборовите: „100 ха“, а износот „47.000.000,00“ се заменува со износот „4.000.000,00“.

Во точката 2 зборовите „5.000 пар.“ се заменуваат со зборовите: „1.667 пар.“, а износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

Во табелата износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „5.000.000,00“.

По табелата во точка 1 зборовите: „1.175 ха“ се заменуваат со зборовите: „100 ха“, зборовите: „3.000.000 садници“ се заменуваат со зборовите: „255.000 садници“, а износот „47.000.000,00 денари“ се заменува со износот „4.000.000,00 денари“.

Во точка 2 зборовите „5.000 садници“ се заменуваат со зборовите: „1.667 садници“ и износот „3.000.000,00 денари“ се заменува со износот „1.000.000,00 денари“.

3. Во делот VI, по ставот 3 се додава став 4 кој гласи: „Исплата на средствата од дел III точка 8 на оваа програма, ќе се врши врз основа на приложени записници од Државниот инспекторат за шумарство и ловство, со кое е потврдено дека е извршено пошумување на површините во државна сопственост определени од страна на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје“.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2092/1
10 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

950.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија” бр. 76/04, 86/08 и 96/09), министерот за финансии донесе

**УПАТСТВО
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ГОДИШНО
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ**

Член 1

Во Упатството за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/05 и 73/07), по членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б кои гласат:

„Член 2-а

Доколку основ за распределба на средствата се последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, средствата за финансирање на политичките партии во износ од 30 % што се обезбедуваат со Буџетот на Република Македонија се распределуваат на начин што се утврдува бројот на освоени гласови на секоја политичка партија поединечно, согласно официјалните податоци доставени од Државната изборна комисија, по што се пресметува процентуалното учество на освоениите гласови на секоја политичка партија во вкупниот број на излезени граѓани на изборите.

Средствата од став 1 на овој член се распределуваат подеднакво на сите политички партии кои освоиле најмалку 1% од гласовите на излезените граѓани на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.

Доколку основ за распределба на средствата се последните локални избори во единицата на локалната самоуправа, средствата за финансирање на политичките партии во износ од 30% што се обезбедуваат со Буџетот на Република Македонија се распределуваат на начин што од збирот на освоениите гласови на секоја политичка партија од изборот за градоначалник и изборот за совет, се утврдува просек на освоениите гласови по политичка партија односно политички партии кои настапиле како коалиција. Од збирот на излезени граѓани на локалните избори за градоначалник и на локалните избори за совет, се утврдува просек на вкупно излезени граѓани на локалните избори.

Средствата од став 3 на овој член се распределуваат подеднакво на сите политички партии односно политички партии кои настапиле како коалиција кои освоиле најмалку 1% од гласовите на утврдениот просек на вкупно излезени граѓани на локалните избори.

Член 2-б

Доколку основ за распределба на средствата се последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, средствата за финансирање на политичките партии во износ од 70% што се обезбедуваат со Буџетот на Република Македонија се распределуваат на политичките партии чии кандидати се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија, сразмерно на бројот на нивните пратеници, согласно официјалните податоци добиени од Собранието на Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член се врши на начин што износот на средствата, се дели со вкупниот број на пратеници избрани во Собранието на Република Македонија и се добива износот за еден пратенички мандат кој се множи со бројот на освоени пратенички мандати од секоја политичка партија и се добива износ на средства за секоја политичка партија поединечно.

Доколку основ за распределба на средствата се последните локални избори во единицата на локалната самоуправа, средствата за финансирање на политичките партии во износ од 70% што се обезбедуваат со Буџетот на Република Македонија се распределуваат на политичките партии чии кандидати се избрани за градоначалници и советници во општините на Република Македонија, сразмерно на бројот на нивните советници.

Распределбата на средствата од став 3 на овој член се врши на начин што износот на средствата се дели со збирот на вкупниот број на освоени советнички мандати и вкупниот број на градоначалнички мандати на ниво на Република Македонија, со што се добива износот за еден мандат. Износот за еден мандат се множи со вкупниот број на освоени градоначалнички мандати на ниво на Република Македонија и добиениот износ се распределува на политичките партии односно политички партии кои настапиле како коалиција чии кандидати се избрани и за градоначалници и за советници на ниво на Република Македонија, сразмерно на бројот на нивните советници.

По распределбата на средствата согласно ставот 4 на овој член, остатокот од средствата се распределува на сите политички партии односно политички партии кои настапиле како коалиција чии кандидати се избрани за советници на ниво на Република Македонија, сразмерно на бројот на нивните советници.

Збирот на средствата од став 4 и 5 на овој член, претставуваат вкупен износ на средства што ги добива секоја политичка партија односно политички партии кои настапиле како коалиција поединечно.“

Член 2

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-13000/1
16 април 2010 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

951.

Врз основа на член 11 став 1 алинеа 5 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08) министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОЗИЛАТА ЗА ДА ДОБИЈАТ СТАТУС НА ВОЗИЛА СО МУЗЕЈСКА ВРЕДНОСТ (ОЛДТАЈМЕРИ) И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ТИЕ КРИТЕРИУМИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите што треба да ги исполни возилото за да добие статус на возило со музејска вредност (олдтајмер), како и постапката за утврдување на исполнетоста на тие критериуми.

Член 2

Под возило со музејска вредност (олдтајмер) во смисла на овој правилник се подразбира: возило со историска вредност, историско возило, стародобно возило, старовремско возило, старинско возило и древно возило, кое е оригинално, ретко, со историско значење и е со долг век.

Член 3

(1) Статус на возило со музејска вредност се доделува на возило што е постаро од 35 години кое е технички зачувано, одржувано и сообразено со оригиналниот конструкциски состав и форма, а заради своето историско и техничко значење не се употребува за секојдневен превоз.

(2) Статус на возило со музејска вредност се доделува на возило кое било одржувано во одлична состојба и ги задоволува барањата за техничката состојба и подготовка за возење најмалку на ниво на вреднување број 3 од прегледот прикажан во табела 1 од овој член.

(3) Нивоата на вреднување на возилата со музејска вредност се дефинирани според следните барања:

Табела 1

Ниво на вреднување	Дефиниција на ниво на барања за возило со музејска вредност
1	Беспрекорна состојба: Без технички, оптички, и историски недостатоци (оригиналност). Возила од апсолутно прва класа. Оригинално возило (кое не е користено за во музеј) или комплетно реставрирано со нови делови. Како ново (или подобро). Возило од апсолутно врвна класа. Многу ретко возило!
2	Добра состојба: Без недостатоци но со мали (!) траги од употреба. Оригинално или стручно реставрирано. Без делови кои недостасуваат или додатно монтирани делови (исклучок кога тоа го бара Правилникот за технички преглед).
3	Половна состојба: Нормални траги на годините. Мали недостатоци, но ги исполнува сите технички услови за пуштање во сообраќај. Не е убаво но спремно за употреба.

4	Искористено: Условно технички исправно. Потребно е веднаш да се извршат поправки. Мала до средна корозија. Недостасуваат помали делови или се неисправни. Делумно реставрирано. Потребни се мали поправки (реставрација).
5	Потребна реставрација: Возилото не е во возна состојба. Лошо реставрирано односно, делумно или комплетно расклопено. Потребни поголеми инвестиции, но сеуште може да се реставрира. Недостасуваат делови. Без видливи знаци на распаѓање.

Член 4

Систематизиран преглед на критериумите што треба да ги исполни возилото за да добие статус на возило со музејска вредност од членовите 5 до 19 од овој правилник, со ниво на вреднување според табелата од членот 3 на овој правилник е даден во матрицата за оценка на отстапувањата од оригиналната состојба на возилото од Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Идентитетот на возилото се определува од сообраќајната дозвола; од каталог за возилото или од каталог за возила со музејска вредност и од идентификациониот број на возилото.

(2) На возилото мора да постои идентификационен (број на шасија) кој е фабрички втиснат на (шасијата-каросеријата) возилото.

(3) Доколку на возилото нема фабрички втиснат идентификационен број се прифаќа накнадно втиснат број кој е евидентиран во документите за возилото (сообраќајната дозвола во која е наведен таквиот број).

(4) Доколку при прегледот на возилото неможе да се утврди идентификационен број се постапува според одредбите од членот 20 од Законот за возила.

(5) Идентификацијата на останатите карактеристики на возилото и на опремата се врши врз основа на табличката од производителот прикачена во возилото во која се отчукани (изгравирани - наведени) податоци за ознака на типот на возилото бројот односно типот на моторот и друго.

Член 6

(1) За лакот и бојата на каросеријата не се бара оригиналност на бојата, се прифаќа уни-лакирање во сите бои како и лакирање во две бои. Истото важи и за лакирање-металик. Лакирањето во повеќе бои е можно доколку се понудени (докажани) такви оригинални изведби.

(2) Не се признаваат нацртани мотиви со исклучок на рекламни мотиви од времето кога возилото било произведено.

(3) Возилото треба да биде уредно лакирано. Во поедини случаи се прифаќа оригинална патина, или мали гребнатини кои се во согласност со нивото на вреднување број 3 од табелата 1 на членот 3 од овој правилник, при што важи правилото "колку возилото е постаро толку е можно прифаќање на повеќе грешки на надворешниот изглед.

(4) Кородирани возила, кородирани врати, капаци, калници и друго неможе да се прифатат во постапката за доделување на статус на возило со музејска вредност.

Член 7

(1) На возило кое во постапка за добивање на статус на возило со музејска вредност не може да се вршат преправки од лимузина или од купе во кабриолет.

(2) По исклучок од ставот (1), на овој член се прифаќат преправките извршени пред 20 години само доколку постоела таква верзија во официјалната понуда од производителот на пазарот односно постоела верзија на каросерија за испорака од истиот тип каква што е и преправката на конкретното возило.

(3) Кај возилото кое има посебна рамка можна е замена на идентична каросерија само ако таквата промена е извршена пред повеќе од 30 години.

(4) Замена на калници и друга надворешна опрема и делови се прифаќа само во случај кога визуелните карактеристики на возилото не отстапуваат од оригиналот, а сменетите делови не ја преоптоваруваат рамката од возилото.

Член 8

Возилото несмее да има видливи надворешни оштетувања настанати при сообраќајни незгоди, нетреба да биде кородирано и треба да се запазени оригиналните визуелни карактеристики.

Член 9

(1) Рамката од возилото треба да биде оригинална без никакви имитации или копии, освен стручно изведени поправки на рамката без заварување со преклопни лимови.

(2) Рамката несмее да биде свиткана или скршена, освен мали вдлабнатини (од дигалка и сл.).

(3) Се прифаќа современа заштита од корозија на рамката.

Член 10

(1) Шасијата на возилото треба да е оригинална, да не биде спуштена, односно да не биде во подигната изведба.

(2) Амортизерите треба да се оригинални или верни на оригиналот. Се прифаќат амортизери со поголема крутос кои одговараат на димензиите на оригиналот.

Член 11

(1) Доколку моторот на возилото неможе да се препознае за определен тип возило препознавањето може да се изврши врз основа на ознаките од производителот или од каталог и од друга документација од членот 20 на овој правилник.

(2) Во постапката за доделување на статус на возило со музејска вредност се прифаќа моторот од возилото да биде заменет со мотор од ист производител кој е стар најмалку 30 години и ако моторот во возилото е вграден во поново време.

(3) Ако во возилото е вграден мотор од друг производител кој одговара да биде вграден во возилото, таквата промена се прифаќа ако вградувањето е извршено пред повеќе од 20 години и доколку заменетиот мотор има иста силина и зафатнина како и оригиналниот мотор.

(4) Карбураторот за моторот мора да биде оригинален или заменет со друг со слична конструктивна изведба и да биде од времето на производство на возилото.

(5) Заменетиот карбуратор и евентуалните замени на всисниот систем не треба да ја нарушат силината на моторот за повеќе од $\pm 5\%$.

Член 12

Замена на механичкиот менувач со автоматски може да се прифати само кај оние возила кај кои во периодот на нивната продажба на пазарот имало понуди и на возило со автоматски менувач.

Член 13

Се прифаќа преправка:

- на преносниот механизам за кочење од механички пренос со челични јажиња и лостови со хидрауличен пренос.

- на еднокружниот хидрауличен систем во двокружен хидрауличен систем за кочење.

- на вградување на диск наместо барабан сопирачки во возилото само во случај ако во времето на производство на возилото на пазарот имало понуди на возило со такви диск сопирачки.

- на промена (прилагодување) на положбата на педалот за кочење.

Член 14

(1) Се прифаќа накнадна обработка на оригинален волан при што неможе да се прифати обработка на воланот со дрво ако такви волани за возилото во времето на неговото производство немало.

(2) Вградување на волан од дрво може да се прифати само во случај ако во времето на понудата на возилото на пазар производителот нудел опција на возило со таков волан, што сопственикот на возилото го докажува со приложен каталог, односно со прифатливи докази.

(3) Вградување на спортски или вонсериски волан се прифаќа само доколку таков избор бил одобрен од фабрика (што се докажува со каталог, фотографии или фактура од тоа време).

(4) Вградување на серво управувачки систем се прифаќа доколку во времето на производство на возилото се нудело таква опција. Вградување на серво волан од ист производител од друг модел е прифатливо доколку се оцени компатабилноста според прописите за возила.

Член 15

(1) Димензиите на пневматиците е дозволено да бидат со зголемена широчина од оригиналните за максимум два броја.

(2) Промена на пневматици од дијагонални во радијални е прифатлива.

(3) Различни пречници на пневматиците на предните и на задните тркала е прифатливо само ако таквата можност е дадена во каталогот на производителот.

(4) Димензиите на наплатката не смее да се менуваат.

Член 16

(1) Издувните системи треба да бидат оригинални или накнадно произведени како оригинални или пак да бидат визуелно слични со оригиналните, но во таквите случаи несмеат да ги нарушат перформансите на емисија од возилото.

(2) Дозволено е вградување на издувни системи од времето на производство на возилата доколку ги задоволуваат прописите за возилото од тоа време.

(3) Опремување на возилото со катализатор е прифатливо доколку е сообразено со изгледот и функцијата на возилото.

Член 17

(1) Внатрешната опременост на возилото треба да биде оригинална.

(2) Конзолата и возачката табла не можат да бидат изменети или заменети со друг тип.

(3) Замена на опремата е можно со исто таква опрема која е од понова моделска година.

(4) Деловите на оригиналните прекривки на седиштата можат да се поправат.

(5) Внатрешната опременост на тапацираните делови од возилото со скај, кожа и од други материјали може да се менува со соодветни материјали без да го променат визуелниот изглед на возилото.

(6) Вградување на цело предно седиште е прифатливо доколку во времето на производство на возилото за истото постоела и таква изведба.

Член 18

(1) Во возилото може да има вграден модерен радио апарат.

(2) Може да се изведе модификација (замена) на електросистемите од 6V на 12V.

(3) Се прифаќа замена на симетрични со асиметрични фарови само доколку во времето на производство на возилата постоела таква изведба на возилото.

(4) Се прифаќа вградување на додатни светла но истите треба да бидат во согласност со прописите за возила и моделот на возилото.

Член 19

Резервоарот за гориво треба да биде оригинален или од поновите модели за тоа возило, а исто така се прифаќаат и резервоари кои се произведени во времето на производство на возилото и одговараат за него.

Член 20

(1) Статус на возило со музејска вредност се стекнува во спроведена постапка на идентификација на возилото врз основа на доставена документација и преглед на возилото, а со цел да се утврди исполнетоста на критериумите од членот 5 до членот 19 од овој правилник.

(2) Сопственикот кој бара неговото возило да добие статус на возило со музејска вредност, во текот на водење на постапката обезбедува и приложува валидни документи за возилото (како и прилози, каталози, изводи од каталози, фактури, фотографии, монографии и друг доказен материјал) врз чија основа ќе може со сигурност да се утврди идентитетот и состојбата на возилото.

Член 21

(1) За доделување на статус на возило со музејска вредност сопственикот на возилото до правното лице за технички преглед овластено за идентификација и оценка на техничката состојба на возилото, поднесува барање.

(2) Барањето од ставот (1) од овој член содржи:

- податоци за сопственикот (наслов / име и презиме, даночен број / матичен број, телефон, односно е-маил и лице за контакт); и

- документи кои се приложуваат како прилог на барањето.

Член 22

(1) Документи, согласно член 21 став (2) алинеја 2 од овој правилник кои се доставуваат со барањето се:

- Пополнет формулар на матрицата за оценка на отстапувањата од критериумите што треба да ги исполни возилото да добие статус на возило со музејска вредност;

- Потврда за податоците за возилото со музејска вредност;

- легитимација издадена согласно Правилникот на FIVA според кој возилото се стекнало со статусот за возило со музејска вредност,

(2) Доколку за возилото во постапката се приложи легитимација од став 1 алинеја 3 на овој член, тогаш документите од став 1 на алините 1 и 2 на овој член не треба да се приложат.

(3) Документите од ставот (1), алинеја 1 и алинеја 2 на овој член ги издава органот за одобрување од член 8 на Законот за возила.

(4) Потврдата за податоците за возилото со музејска вредност е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(5) Во Потврдата за податоците за возилото со музејска вредност од ставот (1) алинеја 2 на овој член, како и во легитимацијата од ставот (1) алинеја 3 на овој член се потврдува оригиналноста на возилото согласно одредбите од членот 3 на овој правилник и се утврдува и групата во која возилото со музејска вредност припаѓа, како и времето за кое важат документите од ставот (1) на овој член, после кој период документите треба да се обноват без оглед на тоа во каква состојба се наоѓа возилото во моментот на издавање на наведените документи.

(6) Возилото со музејска вредност може да припаѓа на една од следните групи:

Група 1 - Оригинални возила се возила кои во целост го задржале оригиналниот облик и состав, без промени и со мало ниво на истрошеност. Деловите кои нормално се истрошуваат можат да бидат заменети со делови од спецификациите за времето кога возилото било произведено. Дозволено е фарбање, хромирање и тапазирање во стилот на времето кога возилото било произведено.

Група 2 - Автентични возила се возила кои во целост го задржале автентичниот изглед и состав, со континуирана историја и во оригинал, со веројатно извесно ниво на истрошеност. Деловите кои нормално се истрошуваат (пневматиците, акумулаторот, свеќичките, бризгалките и слично) не смеат да бидат заменети со современи, ниту пак да бидат заменети со делови од друг временски период.

Група 3 - Реставирани возила се возила со познат идентитет, целосно или делумно расклопени, репарирани и повторно составени. Доколку не се на располагање оригинални делови или материјали дозволени се само мали отстапувања. Оригиналните делови од производителот треба да се користат секогаш кога се достапни, но можат да бидат заменети со други со иста спецификација од времето на производство на возилото. Ентериерот, екстериерот, како и финалната обработка на екстериерот треба да бидат што е можно поблиски до времето на спецификациите, односно производството.

Група 4 - Составени односно реконструирани возила кај кои се вградени делови од едно или повеќе возила од ист модел или тип, притоа придржувајќи се до оригиналните спецификации, колку што е можно пове-

ќе. Оригиналните делови од производителот треба да се користат каде што тоа е можно, но можат и да бидат заменети со други со иста спецификација. Ентериерот, екстериерот, како и финалната обработка на екстериерот треба да бидат што е можно поблиски до времето на спецификациите, односно производството.

Член 23

(1) Со прегледот на документацијата за возилото со музејска вредност од членот 22 став (1) на овој правилник се врши проверка на нивната комплетност и оригиналност.

(2) Со прегледот на возилото се утврдува истовестноста на возилото со податоците наведени во доставените документи од ставот (1) на овој член.

Член 24

(1) По утврдување на истовестноста на податоците од членот 23 на овој правилник за возилото пред истото да добие статус на возило со музејска вредност според одредбите на овој правилник, правното лице за вршење на технички преглед овластено за идентификација и за идентификација и оценка на техничката состојба, согласно член 25 став (2) од Законот за возила треба да утврди дека возилото е безбедно за возење во сообраќајот.

(2) Оцената за безбедно возење се утврдува врз основа на оценка на техничката состојба на возилото која се врши со визуелна проверка на неговата целосност и способност за безбедно возење без испитувања и расклопувања и тоа до ниво на задоволување на барањата и на опременоста што возилото ги имало во периодот на неговото производство.

Член 25

(1) Врз основа на исполнетост на барањата од членот 24 од овој правилник правното лице за технички преглед овластено за постапката на идентификација и оценка на техничката состојба, издава Согласноста за регистрација согласно член 25 став (2) од Законот за возила.

(2) Во Согласноста за регистрација од ставот (1) од овој член во рубриката Забелешка се наведува текст „Возило со музејска вредност - олдтајмер“, со што се утврдува дека возилото е со статус на возило со музејска вредност.

(3) Врз основа на Согласноста за регистрација од ставот (2) од овој член, во рубриката забелешка од сообраќајната дозвола за возилото се внесува текст: „Возило со музејска вредност - олдтајмер“.

Член 26

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1777/
13 април 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

Прилог 1

Орган за одобрување

--

Матрица

за оценка на отстапувањата од критериумите кои што треба да ги исполни возилото да добие статус на возило со музејска вредност

1 Вид на возило	
2 Марка	
3 Тип / варијанта / изведба	
4 Комерцијална ознака	
5 Идентификационен број (број на шасија)	
6 Година на производство	
7 Датум на прва регистрација	
8 Досегашен регистерски број	

Вид на отстапување	Забелешка	Возило со музејска вредност - Олдтајмер	
Поглавје		ДА	НЕ
0: Идентитет	Додатно втиснат број на шасија	X*	
	Недостасува оригинална таблица за ознака на типот на возилото	X*	
I: Каросерија/ Надворешна Визуелна карактеристика	Лак: отстапување од оригиналот во тонот на бојата	X	
	Лак: металик или лак со две бои	X	
	Лак со мотиви (Paintbrush)		X
	Лак: историска реклама за Coca-Cola	X	
	Лак: Корозија на врати, капак, тркала		X
	Лим: Преправка во Кабрио, Тарга, Пик-ап		X*
	Лим: Поединечни делови од вештачки материјали (пластика)	X*	
	Лим: Каросерија - одделни делови или предниот дел од вештачки материјали		X
II: Рамки и шасија	Визуелна карактеристика: оштетувања од сообраќајна незгода или поголеми испакнатини		X*
	Рамка: копија или реплика		X
	Рамка: нестручно изведена преправка		X
	Рамка: оштетувања		X*
	Рамка: модерна заштита од корозија	X	
	Шасија: Подигната или спуштена		X*
	Шасија: подесиви оски		X
	Шасија: не е оригинал / пружините не се оригинални / верни на оригиналот		X*

III: Мотор и погон	Мотор: Мотор од друг конструкциски систем		X*
	Мотор: Промена на карбуратор / всисен систем без зголемување на силата	X*	
	Мотор: карбураторот не е оригинал	X	
	Мотор: додатно опремување со катализатор	X	
	Преносен механизам: Извршена преправка од механички во автоматски менувач	X	
IV: Кочници Управувач/ Пневматици Тркала Издувен систем	Кочници: Извршена преправка на преносниот механизам од механички со хидраулични	X	
	Кочници: извршена промена од еднокружен во двокружен кочен систем	X	
	Сопирачки: Извршена преправка од барабан-сопирачка со диск-сопирачка	X	
	Кочници: Променет е распоредот на педалите на патосот	X	
	Управување: копија на управувач верна на оригиналот	X	
	Управувач: дрвен управувач		X
	Управувач: управувач со опрема		X
	Управувач: Извршено опремување со серво-управувач	X	
	Тркала/ пневматици: Оригинална опрема / современа опрема	X	
	Тркала/ пневматици: Наново опременување на тркала според каталог за тркала	X	
	Пневматици: друга димензија на пневматикот		X
	Пневматици: извршена промена од дијагонални во радијални пневматици	X	
	Пневматици: различни димензии на пневматици напред/ позади		X
	Издувен систем: Оригинал или копија верна на оригиналот	X	
	Издувен систем: издувниот систем е од челичен лим	X	
	Издувен систем: друг производител, сличен со оригиналот	X	
	Издувен систем - доопремен со катализатор	X	
V: Опрема Електрика Осветлување Прибор, опрема	Опрема: друга табла на која е прицврстена арматурата		X
	Опрема: Промена на возачко седиште		X
	Опрема: кожа / вештачка кожа	X	
	Опрема: Recaro- седишта	X	
	Опрема: променети седишта		X
	Опрема: извршени преправки за потреби на инвалидизирани лица	X	
	Електрика: модерно радио	X	
	Електрика: Извршена преправка од 6 V во 12V	X	
	Осветлување: други фарови		X
	Осветлување: додатни фарови согласно прописи	X	

	Осветлување: од други типови на возила		X
	Осветлување: Извршена преправка според прописи	X	
	Опрема: не е според прописи (оригинал/ не е оригинал)		X
	Опрема: не е современа	X	
VI: Наменски возила	Надградба: извршена преправка во современа варијанта	X	
	Надградба: несовремен натпис на реклама / фирма		X
	Надградба: преправка во камп-приколка		X
	Надградба: извршена преправка во друга категорија на возила	X	
VII: Мотоцикли:	Резервоар: извршена преправка со модел од следната генерација	X	
	Резервоар: Опремен резервоар		X
	Резервоар: самостојна изведба со визуелни отстапувања		X
	Резервоар: копија верна на оригиналот		
	Издувен систем: типски испитана опрема	X	
	Седишта: извршено доопремување според модел од следната генерација	X	
	Седишта: извршена преправка верна на оригиналот	X	
	Седишта: променета изведба	X	

Датум,

М.П.

Овластено лице

* Потребно е да се обрне посебно внимание, а по потреба и да биде консултирано со стручни лица од Националната федерација на друштва кои програмски се грижат за возила со музејска вредност

Прилог 2

Потврда за за податоците за возилото со музејска вредност

1. Орган за одобрување

--

2. Податоци за возилото

2.1 Вид на возило	
2.2 Марка	
2.3 Тип / варијанта / изведба	
2.4 Комерцијална ознака	
2.5 Идентификационен број (број на шасија)	
2.6 Година на производство	
2.7 Дтум на прва регистрација	
2.8 Досегашен регистерски број	
2.9 Тип на моторот	
2.10 Зафатнина на моторот cm ³	
2.11 Силина на моторот (kW)	
2.12 Идентификационен број на моторот	
2.13 Боја на возилото	
2.14 Број на седишта	
2.15 Погон (преден / заден)	
2.16 Меѓуоскино растојание	
2.17 Димензии на пневматиците	
2.18 Димензии на возилото (должина/ ширина/висина) во метри	
2.19. Тежина (со гориво, масло , вода и тн.)	

3. Технички опис

3.1 Состојба

	Оригинална состојба	
3.1.1 Рамки/ шасија	да	не
3.1.2 Каросерија	да	не
3.1.3 Мотор	да	не
3.1.4 Пренос на сила	да	не
3.1.5 Систем за потпирање на тркалата и оските	да	не
3.1.6 Уред за управување	да	не

3.2 Состојба на следни делови

	Оригинална состојба		Сменети делови или копија	
3.2.1 Тркала / пневматици	да	не	да	не
3.2.2 Ламби и светла	да	не	да	не
3.2.3 Електрика	да	не	да	не
3.2.4 Стакла	да	не	да	не
3.2.5 Вериги и ремени	да	не	да	не
3.2.6 Уред за издувни гасови	да	не	да	не
3.2.7 Седишта и внатрешна опрема	да	не	да	не

3.3 Технички особености од големо значење

Пр. Ванкелов мотор (ротоационен клипен мотор со внатрешно согорување), посебен модел

4. Состојба на целокупното возило

4.1 Група во која припаѓа возилото според член 22 став (4) од овој Правилник.

Групи возила	Група 1 (оригинално возило)	Група 2 (автентично возило)	Група 3 (реставрирано возило)	Група 4 (составено возило)
Состојба (да се заокружи)	да	да	да	да

4.2 Состојба на одржување (вкупен изглед)

Идентичен со оригиналот одн. Со мали отстапувања	Автентично реставрирано Пр. кожни седишта, кров (прекривка) врати, нов лак	Реставрирано со недостатоци Пр: прагови, спојлери, нова боја
Добра состојба на одржување	да	Не

4.3 Состојба на нега

Состојба на нега:	да	Не
-------------------	----	----

5. Ниво на вреднување на возилото според член 3 став (2) од овој Правилник

Ниво на вреднување (да се заокружи)	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---

6. Коментар - Оцена - Вкупна слика

7. Резултат од оценувањето

Опишаното возило одговара за возило со музејска вредност според одредбите од Правилникот за возило со музејска вредност	да	не
---	----	----

8. Време на важење на потврдата е години од денот на нејзиното издавање.

Датум,

М.П.

Овластено лице

952.

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 7 и 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008) министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ТИП
НА ПРОИЗВОД И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЕДИНЕЧНО ОДОБРЕНИЕ НА ВОЗИЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение на тип на производ и постапката за издавање на единечно одобрение на возило.

Член 2

(1) Висината на трошоците за водење на постапките од член 1 на овој правилник е утврдена врз основа на калкулативни параметри за вршење на услугите во постапките за издавање на одобрение на тип на производ и за издавање на единечно одобрение на возило.

(2) Калкулативните параметри за формирање на висината на трошоците за услугите се потребното време за извршување на работите за поедините активности во постапката за одделни категории возила и вредноста на часот за извршување на работите, која се утврдува на годишно ниво врз основа на просечната цена на часот, според Одлуката за висината и начинот на наплатување на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице.

Член 3

Висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение на тип на производ и во постапката за издавање на единечно одобрение на возило е дадена во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25- 2621/
13 април 2010 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

ПРИЛОГ

ВИСИНА НА ТРОШОЦИ

Назив на документот	Правилник	Часови	Висина на трошоци во денари
Национално Одобрение на тип на возило по категорија			
L	Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две и со три тркала	1	805
M ₁	Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила,	3	2415
M ₂ ; M ₃		5	4025
N ₁		3	2415
N ₂ ; N ₃		5	4025
O ₁		1	805
O ₂ ; O ₃ ; O ₄		3	2415
T	Правилник за одобрување на земјоделски и шумски трактори	3	2415
C		3	2415
R		3	2415
S		3	2415
За секое проширување на одобрение на тип на возило		1	805
Одобрение за составен дел или за самостојна техничка единица, освен за возило од категорија L	Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила,	6	4830
Изјава за техничките барања врз основа на кои е одобрено возилото	Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила	3	2415

Одобрение за прифаќање	Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила	8	6440
Одобрение/потврда за самостојна техничка единица или составен дел за категорија L	Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две и со три тркала,	1	805
Одобрение за единечно возило	Правилник за единечно одобрување на возило	0.3	241,5
Издавање документ за техничките барања врз основа на кои е одобрено возилото	Правилник за единечно одобрување на возило	3	2415
Потврда за отварање на постапка за идентификација издадена од Бирото за метрологија	Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	0.2	161
Доделување на број на шасија (VIN – код)	Закон за возила член 20 став (4)	4	3220
Документ/Доказ за одобрен тип на возило во Република Македонија	Документ потребен за процесот за идентификација и оцена на техничката состојба	3	2415
Потврда за сообразност	Типско одобрение (сите категории), заштитен формулар	0.2	161
Дупликат на документи: -Одобрение за тип на возило (сите категории), - Единечно одобрение, - Потврда за прифаќање (на резервоари за гас – боци, резервни делови за возила) - Потврда за отпочнување на постапка за идентификација	Подзаконски акти за одобрување на тип на возила од сите категории и идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	6	5100

953.

Согласно член 9 став 3 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за економија објавува

Л И С Т А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА
СЕ СМЕТА ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН

I. Во Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2007, 136/2007, 45/2008 127/2008 и 66/2009), во Делот I. Стандарди за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, редните броеви: 36, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 53, 59 се бришат, а по редниот број 118 се додаваат два нови редни броја 119 и 120 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
119	МКСЕН 14491:2007/Кор: 2009	Експлозија од прашина во вентилациски заштитни системи (идентичен со EN 14491:2006/AC:2008) - Коригендум Dust explosion venting protective systems – Corrigendum ICS 13.230.00	EN14491:2006/AC: 2008
120	МКС EN 15268:2009	Бензински станици – Безбедносни барања за конструкција склопови на потопни пумпи (идентичен со EN 15268:2008) Petrol filling stations - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies ICS: 75.200	EN 15268:2008

II Во Делот II. Стандарди за безбедност на машини, редните броеви: 1, 2, 5, 7, 8, 13, 32, 38, 46, 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 115, 118, 119, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 170, 173, 174, 175, 176, 182, 185, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 207, 224, 228, 272, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 318, 319, 321, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 345, 346, 347, 352, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 389, 423, 424, 425, 433, 442, 456, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 475, 479, 494, 501, 512, 526, 528, 582, 583, 584, 704, 710, 711 се бришат, а по редниот број 717 се додаваат двеста четриесет и седум нови редни броја од 718 до 964 кои гласат:

Ред. Број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
718	МКС EN 378-2:2008	Системи за ладење и топлински пумпи – Безбедносни и еколошки барања – Дел 2: Проектирање, изведба, тестирање, означување и документација (идентичен со EN 378-2:2008) Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ICS: 27.080 / 27.200	EN 378-2:2008
719	МКС EN 1526+A1:2009	Безбедност на индустриски камиони – Дополнителни барања за автоматски функции кај камионите (идентичен со EN 1526:1997+ A1:2008) Safety of industrial trucks - Additional requirements for automated functions on trucks ICS: 53.060	EN 1526:1997+ A1: 2008
720	МКС EN ISO 11680-1: 2009	Машини за шумарство – Безбедносни барања и тестирање за машини за кастрење со монтиран столб –Дел 1: Единици опремени со интегрален мотор со внатрешно согорување (ISO 11680-1:2000) (идентичен со EN ISO 11680-1:2008) Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Units fitted with an integral combustion engine (ISO 11680-1:2000) ICS: 65.060.80	EN ISO 11680-1: 2008
721	МКС EN ISO 11680-2: 2009	Машини за шумарство – Безбедносни барања и тестирање за машини за кастрење со монтиран столб –Дел 2: Единици за примена со сопствен извор на енергија (ISO 11680-2:2000) (идентичен со EN ISO 11680-2:2008) Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Units for use with a back-pack power source (ISO 11680-2:2000) ICS: 65.060.80	EN ISO 11680-2: 2008
722	МКС EN ISO 11681-2: 2009	Машини за шумарство – Безбедносни барања и тестирање за преносливи верижни пили - Дел 2: Верижни пили за примена кај дрва (ISO 11681-2:2006) (идентичен со EN ISO 11681-2:2008) Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2006) ICS: 65.060.80	EN ISO 11681-2: 2008

723	МКС EN ISO 11806:2009	Земјоделски и шумарски машини – Преносливи рачни машини за сечење на грмушки и косилки за трева со мотор со внатрешно согорување – Безбедност (ISO 11806:1997) (идентичен со EN ISO 11806:2008) Agricultural and forestry machinery - Portable hand-held combustion engine driven brush cutters and grass trimmers – Safety (ISO 11806:1997) ICS: 65.060.80	EN ISO 11806:2008
724	МКС EN 12053+A1:2009	Безбедност на индустриски камиони – Методи за тестирање за мерење на емисии на бучава (идентичен со EN 12053:2001 + A1:2008) Safety of industrial trucks - Test methods for measuring noise emissions ICS: 17.140.30, 53.060	EN 12053:2001 + A1:2008
725	МКС EN 13059+A1:2009	Безбедност на индустриски камиони – Методи за тестирање за мерење на вибрации (идентичен со EN 13059:2002 + A1:2008) Safety of industrial trucks - Test methods for measuring vibration ICS: 13.160, 53.060	EN 13059:2002 + A1:2008
726	МКС EN 15000:2009	Безбедност на индустриски камиони – Самоодни различни виљушкар – Спецификација, изведба и барања за тестирање за индикатори на момент на надолжно оптоварување и ограничувачи на момент на надолжно оптоварување (идентичен со EN 15000:2008) Safety of industrial trucks - Self propelled variable reach trucks - Specification, performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and longitudinal load moment limiters ICS: 53.060	EN 15000:2008
727	МКС EN ISO 22867:2009	Машини за шумарство – Код за тестирање на вибрации за преносливи рачни машини со мотор на внатрешно согорување – Вибрации кај рачките (ISO 22867:2004, вклучувајќи Кор. 1:2006) (идентичен со EN ISO 22867:2008) Forestry machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO 22867:2004, including Cor 1:2006) ICS: 13.160, 65.060.80	EN ISO 22867:2008
728	МКС EN ISO 22868:2009	Машини за шумарство – Код за тестирање на бучава за преносливи рачни машини со мотор на внатрешно согорување – Инженерски метод (степен на точност од 2 класа) (ISO 22868:2005) (идентичен со EN ISO 22868:2008) Forestry machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2005) ICS: 17.140.20, 65.060.80	EN ISO 22868:2008
729	МКС EN 289+A1:2009	Машини за гума и пластика – Преси за компресионо и трансфер пресување во калапи – Барања за безбедност при проектирање (идентичен со EN 289:2004+A1:2008) Rubber and plastics machinery - Compression and transfer moulding presses - Safety requirements for the design ICS: 83.200	EN 289:2004+A1:2008
730	МКС EN 349+A1:2009	Безбедност на машините – Минимална широчина на отвори, со која се избегнуваат нагмечувања на делови од човечкото тело (идентичен со EN 349:1993+A1:2008) Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body ICS: 13.110	EN 349:1993+A1:2008
731	МКС EN 415-5:2009	Безбедност на машини за пакување – Дел 5: Машини за обвиткување (идентичен со EN 415-5:2006) Safety of packaging machines - Wrapping machines ICS: 55.200	EN 415-5:2006
732	МКС EN 415-6:2009	Безбедност на машини за пакување – Дел 6: Машини за обвиткување на палети (идентичен со EN 415-6:2006) Safety of packaging machines - Part 6: Pallet wrapping machines ICS: 55.200	EN 415-6:2006
733	МКС EN 415-7+A1:2009	Безбедност на машини за пакување – Дел 7: Машини за групно и за секундарно пакување (идентичен со EN 415-7:2006+A1:2008) Safety of packaging machines - Part 7: Group and secondary packaging machines ICS: 55.200	EN 415-7:2006+A1:2008

734	МКС EN 415-8:2009	Безбедност на машини за пакување – Дел 8: Машини за пакување со лента (идентичен со EN 418-8:2008) Safety of packaging machines - Part 8: Strapping machines ICS: 55. 200	EN 418-8:2008
735	МКС EN 574+A1:2009	Безбедност на машините – Уреди со дворачно управување – Функционални аспекти – Принципи на проектирање (идентичен со EN 574:1996+A1:2008) Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design ICS: 13.110	EN 574:1996+A1:2008
736	МКС EN 626-1+ A1:2009	Безбедност на машините – Намалување на ризиците по здравјето предизвикани од опасните супстанции што се емитираат од машините – Дел 1: Принципи и спецификации за производителите на машините (идентичен со EN 626-1:1994+A1:2008) Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers ICS: 13.110	EN 626-1:1994+A1:2008
737	МКС EN 626-2+A1:2009	Безбедност на машините – Намалување на ризиците по здравјето предизвикани од опасните супстанции што се емитираат од машините – Дел 2: Методологија за водење на постапки за верификација (идентичен со EN 626-2:1996+A1:2008) Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery - Part 2: Methodology leading to verification procedures ICS: 13.110	EN 626-2:1996+A1:2008
738	МКС EN 692:2009	Алатни машини – Механички преси – Безбедност (идентичен со EN 692:2005) Machine tools - Mechanical presses - Safety ICS: 25.120.10	EN 692:2005
739	МКС EN 792-1+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 1: Моторен алат за монтажа на машински елементи за врска без навој (идентичен со EN 792-1:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-1:2000+A1:2008
740	МКС EN 792-2+A1:2008	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 2: Моторен алат за отсекување и свиткување (идентичен со EN 792-2:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting- off and crimping power tools. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-2:2000+A1:2008
741	МКС EN 792-3+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 3: Дупчалки и нарезници (идентичен со EN 792-3:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills and tappers. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-3:2000+A1:2008
742	МКС EN 792-4+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 4: Неротирачки ударен алат (идентичен со EN 792-4:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-rotary percussive power tools. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-4:2000+A1:2008
743	МКС EN 792-5+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 5: Ротирачки ударни дупчалки (идентичен со) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary percussive drills. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-5:2000+A1:2008
744	МКС EN 792-6+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 6: Моторен алат за монтажа на машински елементи за врска со навој (идентичен со EN 792-6:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6: Assembly power tools for threaded fasteners. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-6:2000+A1:2008
745	МКС EN 792-7+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 7: Брусилки (идентичен со EN 792-7:2001+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7: Grinders ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-7:2001+A1:2008

746	МКС EN 792-8+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 8: Машини за брусење со брусна хартија и полирање (идентичен со EN 792-8:2001+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-8:2001+A1: 2008
747	МКС EN 792-9+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 9: Глави за внатрешно брусење (идентичен со EN 792-9:2001+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-9:2001+A1: 2008
748	МКС EN 792-10+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 10: Пневматски алати (идентичен со EN 792-10:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-10:2000+A1: 2008
749	МКС EN 792-11+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 11: Секачи и ножици (идентичен со EN 792-11:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers and shears. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-11:2000+A1: 2008
750	МКС EN 792-12+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 12: Мали кружни пили, мали осцилирачки пили и двонасочни пили (идентичен со EN 792-12:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12: Small circular, small oscillating and reciprocating saws. ICS: 25.140.10 / 25.140.99	EN 792-12:2000+A1: 2008
751	МКС EN 792-13+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Барања за безбедност – Дел 13: Алати за прицврстување на елементи за врска (идентичен со EN 792-13:2000+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools. ICS: 25.140.99	EN 792-13:2000+A1: 2008
752	МКС EN 848-1:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Машини со ротирачки алат за еднострано профилирање – Дел 1: Вертикални машини за профилирање со едно вретено (идентичен со EN 848-1:2007) Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines ICS: 79.120.10	EN 848-1:2007
753	МКС EN 848-2:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Машини со ротирачки алат за еднострано профилирање – Дел 2: Машини со едно вретено за изработка на жлебови, со рачен или вграден помест (идентичен со EN 848-2:2007) Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 2: Single spindle handfed/integrated fed routing machines ICS: 79.120.10	EN 848-2:2007
754	МКС EN 859:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Машини за рамно рендисување со рачен помест (идентичен со EN 859:2007) Safety of woodworking machines - Handfed surface planing machines ICS: 79.120.10	EN 859:2007
755	МКС EN 860:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Машини за порамнување на една страна (идентичен со EN 860:2007) Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines ICS: 79.120.10	EN 860:2007
756	МКС EN 861/Кор:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Машини за рамно рендисување и машини за порамнување на одредена дебелина (идентичен со EN 861:1997/Кор:2008) Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing machines ICS: 79.120.10	EN 861:1997/Кор:2008
757	МКС EN 930:2006/A1:2009	Машини за производство на обувки, кожна галантерија и стоки од вештачка кожа – Машини за груба обработка, отстранување маснотии, полирање и порамнување на краевите – Барања за безбедност – Амандман А1 (идентичен со EN 930:1997/A1:2004) Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Roughing, scouring, polishing and trimming machines - Safety requirements – Amendment A1 ICS: 61.060	EN 930:1997/A1: 2004

758	МКС EN 9312006/A1:2009	Машини за производство на обувки – Машини за спојување лице со потплата – Барања за безбедност – Амандман А1 (идентичен со EN 931:1997/A1:2004) Footwear manufacturing machines - Lasting machines - Safety requirements – Amendment A1 ICS: 61.060	EN 931:1997/A1: 2004
759	МКС EN 982+A1:2009	Безбедност на машините – Барања за безбедност на системи кои се погонуваат со помош на флуиди и нивни компоненти – Хидраулика (идентичен со EN 982:1996+A1:2008) Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Hydraulics ICS: 23.100.01	EN 982:1996+A1:2008
760	МКС EN 983+A1:2009	Безбедност на машините – Барања за безбедност на системи кои се погонуваат со помош на флуиди и нивни компоненти – Пневматика (идентичен со EN 983:1996+A1:2008) Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Pneumatics ICS: 23.140	EN 983:1996+A1:2008
761	МКС EN 999+A1:2009	Безбедност на машините – Поставување на заштитната опрема во зависност од брзините на пристапување на делови од човечкото тело (идентичен со EN 999:1998+A1:2008) Safety of machinery - The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body ICS: 13.110	EN 999:1998+A1:2008
762	МКС EN 1034-2:2009	Безбедност на машини – Мерки за безбедност при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 2: Ваљаци за соголнување (идентичен со EN 1034-2:2005) Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking drums ICS: 85. 100	EN 1034-2:2005
763	МКС EN 1034-4:2009	Безбедност на машини – Мерки за безбедност при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 4: Машини за дрвена каша и нивни постројки за полнење (идентичен со EN 1034-4:2005) Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities ICS: 85. 100	EN 1034-4:2005
764	МКС EN 1034-5:2009	Безбедност на машини – Мерки за безбедност при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 5: Машини за изработка на листови хартија (идентичен со EN 1034-5:2005) Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 5: Sheeters ICS: 85. 100	EN 1034-5:2005
765	МКС EN 1034-6:2009	Безбедност на машини – Мерки за безбедност при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 6: Каландери (идентичен со EN 1034-6:2005) Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 6: Calander ICS: 85. 100	EN 1034-6:2005
766	МКС EN 1034-13:2009	Безбедност на машини – Мерки за безбедност при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 13: Машини за одврзување на бали и единици (идентичен со EN 1034-13:2005) Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 13: Machines for de-wiring bales and units ICS: 85. 100	EN 1034-13:2005
767	МКС EN 1034-14:2009	Безбедност на машини – Мерки за безбедност при проектирање и при изработка на машини за производство и завршна обработка на хартија – Дел 14: Разделувач со калем (идентичен со EN 1034-14:2005) Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel splitter ICS: 85. 100	EN 1034-14:2005

768	МКС EN 1037:2009	Безбедност на машините – Заштита од неочекувано вклучување на машината (идентичен со EN 1037:1995) Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up ICS: 13.110	EN 1037:1995
769	МКС EN 1088 +A1:2009	Безбедност на машините – Уреди за блокирање со заштитници – Принципи на проектирање и избор (идентичен со EN 1088:1995+A1:2008) Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection ICS: 13.110	EN 1088:1995+A1:2008
770	МКС EN 1093-1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 1: Избор на методи за тестирање (идентичен со EN 1093-1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods ICS: 13.040.40	EN 1093-1:2008
771	МКС EN 1093-2+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 2: Метода со трасерски гас за мерење на стапката на емисија на даден загадувач (идентичен со EN 1093-2:2006+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant ICS: 13.040.40	EN 1093-2:2006+A1:2008
772	МКС EN 1093-3+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 3: Стапка на емисија на одреден загадувач – Метода на испитен стол применета на вистински загадувач (идентичен со EN 1093-3:1996+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Emission rate of a specified pollutant - Bench test method using the real pollutant ICS: 13.040.40	EN 1093-3:1996+A1:2008
773	МКС EN 1093-4 +A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 4: Ефективност на зафаќање на системот за издувни гасови – Метода со трасерски гас (идентичен со EN 1093-4:1996+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer method ICS: 13.040.40	EN 1093-4:1996+A1:2008
774	МКС EN 1093-6+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 6: Ефективност на сепарацијата по маса, испуст без одводник (идентичен со EN 1093-6:1998+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet ICS: 13.040.40 / 23.120	EN 1093-6:1998+A1:2008
775	МКС EN 1093-7+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 7: Ефективност на сепарацијата по маса, испуст со одводник (идентичен со EN 1093-7:1998+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet ICS: 13.040.40 / 23.120	EN 1093-7:1998+A1:2008
776	МКС EN 1093-8+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 8: Ниво на концентрација на загадувачот, при метода на работна маса (идентичен со EN 1093-8:1998+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 8: Pollutant concentration parameter, test bench method ICS: 13.040.40	EN 1093-8:1998+A1:2008
777	МКС EN 1093-9+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 9: Ниво на концентрација на загадувачот, собна метода (идентичен со EN 1093-9:1998+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 9: Pollutant concentration parameter, room method ICS: 13.040.40	EN 1093-9:1998+A1:2008
778	МКС EN 1093-11+A1:2009	Безбедност на машините – Оценување на емисијата на опасни супстанции во воздухот – Дел 11: Индекс на деконтаминација (идентичен со EN 1093-11:2001+A1:2008) Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 11: Decontamination index ICS: 13.040.40 / 23.120	EN 1093-11:2001+A1:2008

779	МКС EN 1114-2+ A1:2009	Машини за гума и пластика – Екструдери и екструдерски линии – Дел 2: Барања за безбедност на пелетизатори со челен калап (идентичен со EN 1114-2:1998+A1:2008) Rubber and plastics machines - Extruders and extrusion lines - Part 2: Safety requirements for die face pelletisers ICS: 83.200	EN 1114-2:1998+A1:2008
780	МКС EN 1218-2:2006/Кор:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Глодалки за спојни жлебови – Дел 2: Машини за двострано глодање на спојни жлебови и/или профилирање кои се придвижуваат од една или од повеќе вериги – Коригендум (идентичен со EN 1218-2:2004/Кор:2006) Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 2: Double end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains – Corrigendum ICS: 79.120.10	EN 1218-2:2004/ Кор:2006
781	МКС EN 1218-4:2006/ A1:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Глодалки за спојни жлебови – Дел 4: Машини за соборување рабови кои се придвижуваат со една верига – Амандман А1 (идентичен со EN 1218-4:2004/A1:2005) Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge banding machines fed by chain(s) – Amendment A1 ICS: 79.120.10	EN 1218-4:2004/A1:2005
782	МКС EN 1218-4:2006/ Кор:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Глодалки за спојни жлебови – Дел 4: Машини за соборување рабови кои се придвижуваат со една верига – Коригендум (идентичен со EN 1218-4:2004/Кор:2006) Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge banding machines fed by chain(s) – Corrigendum ICS: 79.120.10	EN 1218-4:2004/ Кор:2006
783	МКС EN 1218-5:2006/ Кор:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Глодалки за спојни жлебови – Дел 5: Машини за еднострано профилирање со неподвижна маса кои се придвижуваат со валци или со верига – Коригендум (идентичен со EN 1218-5:2004/Кор:2006) Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or fed by chain – Corrigendum ICS: 79.120.10	EN 1218-5:2004/Кор:2006
784	МКС EN 1417+A1:2009	Машини за гума и пластика – Двовалчести дробилки – Барања за безбедност (идентичен со EN 1417:1996+A1:2008) Rubber and plastics machines - Two-roll mills - Safety requirements ICS: 83.200	EN 1417:1996+A1:2008
785	МКС EN 1550+A1:2009	Безбедност на алатни машини – Барања за безбедност при проектирање и на изработка на стегачки глави (идентичен со EN 1550:1997+A1:2008) Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks ICS: 25.060.20	EN 1550:1997+A1:2008
786	МКС EN 1612-1+A1:2009	Машини за гума и пластика – Машини за леење со реактивно инјектирање во калапи – Дел 1: Барања за безбедност на уредите за дозирање и мешање (идентичен со EN 1612-1:1997+A1:2008) Rubber and plastics machines - Reaction moulding machines - Part 1: Safety requirements for metering and mixing units ICS: 83.200	EN 1612-1:1997+A1:2008
787	МКС EN 1612-2+A1:2009	Машини за гума и пластика – Машини за леење со реактивно инјектирање во калапи – Дел 2: Барања за безбедност на постројките за реактивно инјектирање во калапи (идентичен со EN 1612-2:2000+A1:2008) Rubber and plastics machines - Reaction moulding machines - Part 2: Safety requirements for reaction moulding plant. ICS: 83.200	EN 1612-2:2000+A1:2008
788	МКС EN 1760-3:2006/ Кор:2009	Безбедност на машини – Заштитни уреди на притисок – Дел 3: Општи принципи за проектирање и тестирање амортизери, плочи, жици и слични уреди чувствителни на притисок – Коригендум (идентичен со EN 1760-3:2004/Кор:2006) Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 3: General principles for the design and testing of pressure sensitive bumpers, plates, wires and similar devices Corrigendum ICS: 13.110	EN 1760-3:2004/Кор:2006
789	МКС EN 1845:2009	Машини за производство на обувки – Машини за изработка на обувки во калапи – Барања за безбедност (идентичен со EN 1845:2007) Footwear manufacturing machines - Footwear moulding machines - Safety requirements ICS:61.060	EN 1845:2007

790	МКС EN 1870-1:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Кружни машински пили – Дел 1 : Кружни пили со работна маса (со и без подвижна маса) и подвижни пили (идентичен со EN 1870-1:2007) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 1: Circular saw benches (with and without sliding table) and dimension saws. ICS: 79.120.10	EN 1870-1:2007
791	МКС EN 1870-10:2006/ Кор:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Кружни машински пили – Дел 10: Автоматски и полуавтоматски пили со еден лист за напречно сечење одолу нагоре – Коригендум (идентичен со EN 1870-10:2003/Кор:2006) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines- Corrigendum ICS: 79.120.10	
792	МКС EN 1870-11:2006/ Кор:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Кружни машински пили – Дел 11: Полуавтоматски и автоматски хоризонтални напречни пили со една единица за сечење (поставена на столб со радијален носач) – Коригендум (идентичен со EN 1870-11:2003/Кор:2006) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) - Corrigendum ICS: 79.120.10	EN 1870-11:2003/ Кор:2006
793	МКС EN 1870-12:2006/ Кор:2009	Безбедност на машини за обработка на дрво – Кружни машински пили – Дел 12: Пили за напречно сечење, поставени на зглобно врзан носач - Коригендум (идентичен со EN 1870-12:2003/Кор:2006) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines - Corrigendum ICS: 79.120.10	EN 1870-12:2003/ Кор:2006
794	МКС EN 1870-13:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Кружни машински пили – Дел 13: Пили со хоризонтален мост за сечење повеќе панели во еден од (идентичен со EN 1870-13:2007) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 13: Horizontal beam panel sawing machines ICS: 79.120.10	EN 1870-13:2007
795	МКС EN 1870-14:2009	Безбедност на машините за обработка на дрво – Кружни машински пили – Дел 14: Пили со вертикален мост за сечење повеќе панели во еден од (идентичен со EN 1870-14:2007) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14: Vertical panel sawing machines ICS: 79.120.10	EN 1870-14:2007
796	МКС EN ISO 8230-1:2009	Барања за безбедност на машините за хемиско чистење – Дел:1 Општи барања за безбедност (ISO 8230-1:2008) (идентичен со EN ISO 8230-1:2008) Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 1: Common safety requirements (ISO 8230-1:2008) ICS: 97.060	EN ISO 8230-1:2008
797	МКС EN ISO 8230-2:2009	Барања за безбедност на машините за хемиско чистење – Дел:2 Машини кои користат перхлороетилен (ISO 8230-2:2008) (идентичен со EN ISO 8230-2:2008) Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 2: Machines using perchloroethylene (ISO 8230-2:2008) ICS: 97.060	EN ISO 8230-2:2008
798	МКС EN ISO 8230-3:2009	Барања за безбедност на машините за хемиско чистење – Дел:3 Машини кои користат запаливи растворувачи (ISO 8230-3:2008) (идентичен со EN ISO 8230-3:2008) Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 3: Machines using combustible solvents (ISO 8230-3:2008) ICS: 97.060	EN ISO 8230-3:2008
799	МКС EN ISO 10472-1:2009	Барања за безбедност на индустриските машини за перење и сушење – Дел 1: Општи барања (ISO 10472-1:1997) (идентичен со EN ISO 10472-1:2008) Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 1: Common requirements (ISO 10472-1:1997) ICS: 97.060	EN ISO 10472-1: 2008
800	МКС EN ISO 10472-2:2009	Барања за безбедност на индустриските машини за перење и сушење – Дел 2: Машини за перење и машини за цедење (ISO 10472-2:1997) (идентичен со EN ISO 10472-2:2008) Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 2: Washing machines and washer-extractors (ISO 10472-2:1997) ICS: 97.060	EN ISO 10472 -2:2008

801	МКС EN ISO 10472-3: 2009	Барања за безбедност на индустриските машини за перење и сушење – Дел 3: Тунелски линии за перење и сушење алишта (ISO 10472 -3:1997) (идентичен со EN ISO 10472-3:2008) Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing tunnel lines including component machines (ISO 10472 -3:1997) ICS: 97.060	EN ISO 10472-3: 2008
802	МКС EN ISO 10472-4: 2009	Барања за безбедност на индустриските машини за перење и сушење – Дел 4: Машини за сушење со воздух (ISO 10472-4:1997) (идентичен со EN ISO 10472-4:2008) Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 4: Air dryers (ISO 10472-4:1997) ICS: 97.060	EN ISO 10472-4: 2008
803	МКС EN ISO 10472-5: 2009	Барања за безбедност на индустриските машини за перење и сушење – Дел 5: Машини за рамно пеглање, и диплење (идентичен со EN ISO 10472-5:2008) Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 5: Flatwork ironers, feeders and folders (ISO 10472-5:1997) ICS: 97.060	EN ISO 10472-5: 2008
804	МКС EN ISO 10472-6: 2009	Барања за безбедност на индустриските машини за перење и сушење – Дел 6: Преси за пеглање и фазонирање (ISO 10472-6:1997) (идентичен со EN ISO 10472-6:2008) Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 6: Ironing and fusing presses (ISO 10472-6:1997) ICS: 97.060	EN ISO 10472-6: 2008
805	МКС EN 12012-1+A1: 2009	Машини за гума и пластика – Машини за намалување на големината – Дел 1: Барања за безбедност на дробилки со ножеви (идентичен со EN 12012-1:2000+A1:2008) Rubber and plastics machines - Size reduction machines - Part 1: Safety requirements for blade granulators. ICS: 83.200	EN 12012-1:2000+ A1: 2008
806	МКС EN 12012-2+A1: 2009	Машини за гума и пластика – Безбедност – Машини за намалување на големината – Барања за проектирање и изработка – Дел 2: Барања за безбедност на машините за пелетизирање (идентичен со EN 12012-2:2001+A1:2008) Rubber and plastics machines - Safety - Size reduction machines - Requirements for the design and construction – Part 2: Safety requirements for strand pelletizers ICS: 83.200	EN 12012-2:2001+ A1: 2008
807	МКС EN 12012-3+A1: 2009	Машини за гума и пластика – Машини за намалување на големината – Дел 3: Барања за безбедност на машините за дробење (идентичен со EN 12012-3:2001+A1:2008) Rubber and plastics machines - Size reduction machines - Part 3: Safety requirements for shredders. ICS: 83.200	EN 12012-3:2001+ A1: 2008
808	МКС EN 12012-4+A1: 2009	Машини за пластика и гума – Машини за намалување на големина – Дел 4: Безбедносни барања за агрегатори (идентичен со EN 12012-4:2006+A1:2008) Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators ICS: 83.200	EN 12012-4:2006+ A1: 2008
809	МКС EN 12013+A1:2009	Машини за гума и пластика – Внатрешни миксери – Барања за безбедност (идентичен со EN 12013:2000+A1:2008) Rubber and plastics machines - Internal mixers - Safety requirements. ICS: 83.200	EN 12013:2000+ A1: 2008
810	МКС EN 12042:2009	Машини за обработка на храна – Автоматски разделувачи – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 12042:2005) Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 12042:2005
811	МКС EN 12044:2006/ Кор: 2009	Машини за производство на обувки и производи од кожа и вештачка кожа – Машини за сечење и просекување – Барања за безбедност – Коригендум (идентичен со EN 12044:2005/Кор:2006) Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Cutting and punching machines - Safety requirements - Corrigendum ICS: 59.140.40 / 61.060.00	EN 12044:2005/ Кор :2006

812	МКС EN 12198-1:2000+A1: 2009	Безбедност на машини – Утврдување и намалување на ризиците од зрачењето кое го емитираат машините – Дел 1: Општи принципи (идентичен со EN 12198-1:2000+A1:2008) Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 1: General principles. ICS: 13.110 / 13.280	EN 12198-1:2000+A1:2008
813	МКС EN 12198-2+A1: 2009	Безбедност на машини – Утврдување и намалување на ризиците од зрачењето кое го емитираат машините – Дел 2: Постапка за мерење на емисијата на радијација (идентичен со EN 12198-2:2002+A1:2008) Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery – Part 2: Radiation emission measurement procedure ICS: 13.110 / 13.280	EN 12198-2:2002+A1:2008
814	МКС EN 12198-3+A1: 2009	Безбедност на машини – Утврдување и намалување на ризиците од зрачењето кое го емитираат машините – Дел 3: Намалување на зрачењето со помош на апсорпција или преградување (идентичен со EN 12198-3:2002+A1:2008) Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery – Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening ICS: 13.110 / 13.280	EN 12198-3:2002+A1:2008
815	МКС EN 12203:2006/ Кор: 2009	Машини за производство на обувки и производи од кожа и вештачка кожа - Преси за чевли и кожа – Безбедносни барања – Коригендум (идентичен со EN 12203:2003/Кор:2006) Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Shoe and leather presses – Safety requirements - Corrigendum ICS: 59.140.40 / 61.080.00	EN 12203:2003/Кор:2006
816	МКС EN 12301+A1:2008	Машини за гума и пластика – Постројка со систем на валци за фолија (каландери) – Барања за безбедност (идентичен со EN 12301:2000+A1:2008) Rubber and plastics machines – Calenders - Safety requirements. ICS: 83.200	EN 12301:2000+A1:2008
817	МКС EN 12409:2009	Машини за гума и пластика – Машини за термообликување – Барања за безбедност (идентичен со EN 12409:2008) Rubber and plastics machines - Thermoforming machines - Safety requirements ICS: 83.200	EN 12409:2008
818	МКС EN 12417:2006/ A1: 2009	Алатни машини – Безбедност – Обработувачки центри – Амандман A1 (идентичен со EN 12417:2001/A1:2006) Machine tools - Safety - Machining centres – Amendment A1 ICS: 25.040.10	EN 12417:2001/A1:2006
819	МКС EN 12549+A1:2009	Акустика – Постапка за одредување на бучава на алати за прицврстување на елементи за врска – Техничка метода (идентичен со EN 12549:1999+A1:2008) Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering method ICS: 17.140.20 / 25.140.99	EN 12549:1999+A1:2008
820	МКС EN 12653:2006/A1: 2009	Машини за производство на обувки, кожа и вештачка кожа – Машини за ковање клинци – Барања за безбедност – Амандман A1 (идентичен со EN 12653:1999/A1:2008) Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines - Nailing machines - Safety requirements. – Amendment A1 ICS: 61.060	EN 12653:1999/A1:2008
821	МКС EN 12851:2009	Машини за обработка на храна – Додатоци за опслужување на машини кои имаат дополнителна погонска спојка – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 12851:2005) Food processing machinery - Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 12851:2005
822	МКС EN 12921-2+A1: 2009	Машини за чистење површини и за претходна подготовка на индустриски производни единици со примена на течности или пари – Дел 2: Безбедносни барања за машини кои користат средства за чистење на база на вода (идентичен со EN 12921-2:20045+A1:2008) Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 2: Safety of machines using water based cleaning liquids ICS: 25.220.20	EN 12921-2:20045+A1:2008
823	МКС EN 12921-3+A1: 2009	Машини за чистење површини и за претходна подготовка на индустриски производни единици со примена на течности или пари – Дел 3: Безбедносни барања за машини кои користат запаливи средства за чистење (идентичен со EN 12921-3:2005+A1:2008) Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids ICS: 25.220.20	EN 12921-3:2005+A1:2008

824	МКС EN 12921-4+A1: 2009	Машини за чистење површини и за претходна подготовка на индустриски производни единици со примена на течности или пари – Дел 4: Безбедносни барања за машини кои користат халогенизирани раствори (идентичен со EN12921-4:2005+A1:2008) Machines for surface cleaning and pretreatment of industrial items using liquids or vapours - Part 4: Safety of machines using halogenated solvents ICS: 25.220.20	EN12921-4:2005+ A1 :2008
825	МКС EN 12984:2009	Машини за обработка на храна – Преносливи и/или рачно управувани машини и уреди со механички погонувачки резен алат – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 12984:2005) Food processing machinery – Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 12984:2005
826	МКС EN 13128:2006/A1: 2009	Безбедност на алатни машини – Глодалки (вклучувајќи и глодалодупчалки) – Амандман А1 (идентичен со EN 13128:2001/A1:2006) Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines) – Amendment A1 ICS: 25.080.20	EN 13128:2001/A1: 2006
827	МКС EN 13218+A1:2009	Алатни машини – Безбедност – Стационарни брусилки (идентичен со EN 13218:2002+A1:2008) Machine tool – Safety – Stationary grinding machines ICS: 25.080.50	EN 13218:2002+A1: 2008
828	МКС EN 13218+A1/Кор: 2009	Алатни машини – Безбедност – Стационарни брусилки – Коригендум (идентичен со EN 13218:2002+A1:2008/Кор:2008) Machine tool – Safety – Stationary grinding machines - Corrigendum ICS: 25.080.50	EN 13218:2002+A1: 2008/Кор:2008
829	МКС EN 13288:2009	Машини за обработка на храна – Машини за подигнување и наклонување на садови – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 13288:2005) Food processing machinery - Bowl lifting and tilting machines - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 13288:2005
830	МКС EN 13389:2009	Машини за обработка на храна – Миксери со хоризонтални оски – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 13389:2005) Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 13389:2005
831	МКС EN 13418 +A1:2009	Машини за гума и пластика – Машини за намотување фолија – Безбедносни барања (идентичен со EN 13418:2004+A1:2008) Rubber and plastics machines - Winding machines for film or sheet - Safety requirement ICS: 83.200.00	EN 13418:2004+A1: 2008
832	МКС EN 13478+A1:2009	Безбедност на машините – Заштита и спречување пожари (идентичен со EN 13478:2001+A1:2008) Safety of machinery - Fire prevention and protection ICS: 13.110 / 13.220.01	EN 13478:2001+A1: 2008
833	МКС EN 13534:2009	Машини за обработка на храна – Машини за шприцање со сушење – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 13534:2006) Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 13534:2006
834	МКС EN 13591:2009	Машини за обработка на храна – Натоварувачи за фиксна фурна на катови – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 13591:2005) Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 13591:2005
835	МКС EN 13736:2006/ Кор :2009	Безбедност на алатни машини – Пневматски преси - Коригендум (идентичен со EN 13736:2003/Кор:2004) Safety of machine tools – Pneumatic presses – Corrigendum ICS: 25.120.10	EN 13736:2003/Кор: 2004
836	МКС EN ISO 13849-1:2009	Безбедност на машините – Делови на управувачките системи од кои зависи безбедноста – Дел 1: Општи принципи на проектирање(идентичен со EN 13849-1:2008) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006) ICS: 13.110	EN 13849-1:2008

837	МКС EN ISO 13849-2:2009	Безбедност на машините – Делови на управувачките системи од кои зависи безбедноста – Дел 2: Оценка (ISO 13849-2:2003) (идентичен со EN 13849-2:2008) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (ISO 13849-2:2003) ICS: 13.110	EN 13849-2:2008
838	МКС EN ISO 13850:2009	Безбедност на машините – Опрема за прекинување на работата во случај на нужност – Принципи на проектирање (ISO 13850:2006) (идентичен со EN ISO 13850:2008) Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2006) ICS: 13.110	EN ISO 13850:2008
839	МКС EN ISO 13857:2009	Безбедност на машините – Безбедно растојание, со кое се спречува доаѓање на горните и долните екстремитети во допир со опасните зони (ISO 13857:2008) (идентичен со EN ISO 13857:2008) Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008) ICS: 13.110	EN ISO 13857:2008
840	МКС EN 13954:2009	Машини за обработка на храна – Машини за сечење на леб – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 13954:2005) Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 13954:2005
841	МКС EN ISO 14121-1:2009	Безбедност на машините – Проценка на ризик – Дел 1: Принципи (идентичен со EN 14121-1:2007) Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007) ICS: 13.110	EN 14121-1:2007
842	МКС EN ISO 14159:2009	Безбедност на машините – Хигиенски барања за проектирање машини (ISO 14159:2002) (идентичен со EN ISO 14159:2008) Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of machinery (ISO 14159:2002) ICS: 13.110	EN ISO 14159:2008
843	МКС EN 14886:2009	Машини за пластика и гума – Машини со лента за континуирано сечење на блокови од пена – Безбедносни барања (идентичен со EN 14886:2008) Plastics and rubber machines - Bandknife cutting machines for block foams - Safety requirements ICS: 83.200	EN 14886:2008
844	МКС EN 14957:2009	Машини за обработка на храна – Машини за миење садови со транспортер – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 14957:2006) Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260 / 97.040.40	EN 14957:2006
845	МКС EN 14958:2009	Машини за обработка на храна – Машини за мелење и обработка на брашно и грис – Барања за безбедност и хигиена (идентичен со EN 14958:2006) Food processing machinery - Machinery for grinding and processing flour and semolina - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 14958:2006
846	МКС EN 15067:2009	Машини за пластика и гума – Машини за производство на кеси и вреќи од фолија – Безбедносни барања (идентичен со EN 15067:2007) Plastics and rubber machines - Film converting machines for bags and sacks - Safety requirements ICS: 83.200	EN 15067:2007
847	МКС EN 15166:2009	Машини за преработка на храна – Автоматски машини за надолжно сечење на заклана стока во кланица – Безбедносни и хигиенски побарувања (идентичен со EN 15166:2008) Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements ICS: 67.260	EN 15166:2008
848	МКС EN ISO 15744+A1:2009	Рачен алат со неелектричен погон – Постапка за одредување бучава – Техничка метода (степен 2) (ISO 15744:2002) (идентичен со EN ISO 15744:2002+A1:2008) Hand-held non-electric power tools - Noise measurement code - Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002) ICS: 25.140.10	EN ISO 15744:2002+A1:2008

849	МКС EN 60204-1:2009	Безбедност на машините – Електрична опрема на машините – Дел 1: Општи барања (IEC 60204-1:2005 (Modified)) (идентичен со EN 60204-1:2006) Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005 (Modified)) ICS: 13.110	EN 60204-1:2006
850	МКС EN 61310-1:2009	Безбедност на машините – Покажување, обележување и активирање – Дел 1: Барања за аудиовизуелни и допирни сигнали (IEC 61310-1:2007) (идентичен со EN 61310-1:2008) Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:2007) ICS: 01.080.20 / 13.110	EN 61310-1:2008
851	МКС EN 61310-2:2009	Безбедност на машините – Покажување, обележување и активирање – Дел 2: Барања за обележување (IEC 61310-2:2007) (идентичен со EN 61310-2:2008) Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007) ICS: 01.080.20 / 13.110	EN 61310-2:2008
852	МКС EN 61310-3:2009	Безбедност на машините – Покажување, обележување и активирање – Дел 3: Барања за поставување и работа на активаторите (IEC 61310-3:2007) (идентичен со EN 61310-3:2008) Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3:2007) ICS: 13.110	EN 61310-3:2008
853	МКС EN 115-1:2009	Безбедносни правила при изработка и монтажа на подвижни скали (ескалатори) и транспортни ленти за луѓе (идентичен со EN 115-1:2008) Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation ICS: 91.140.90	EN 115-1:2008
854	МКС EN 12016+A1:2009	Електромагнетна компатибилност – Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки – Имунитет (идентичен со EN 12016:2004 + A1:2008) Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity ICS: 33.100.20 / 91.140.90	EN 12016:2004 + A1:2008
855	МКС EN 13015+A1:2009	Одржување на лифтови и ескалатори – Правила за упатства за одржување (идентичен со EN 13015:2001 + A1:2008) Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions ICS: 91.140.90	EN 13015:2001 + A1:2008
856	МКС EN 81-3+A1:2009	Безбедносни правила при изработка и монтажа на лифтови – Дел 3: Електрични и хидраулични лифтови (идентичен со EN 81-3:2000 + A1:2008) Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts ICS: 91.140.90	EN 81-3:2000 + A1:2008
857	МКС EN 81-40:2009	Безбедносни правила при изработка и монтажа на лифтови – Специјални лифтови за превоз на лица и стоки – Дел 40: Лифтови за искачување на скалила и подигнувачки платформи за искачување на наклон наменети за лица со оштетена мобилност (идентичен со EN 81-40:2008) Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility ICS: 11.180.10	EN 81-40:2008
858	МКС EN 1493+A1:2009	Лифтови за возила (идентичен со EN 1493:1998 + A1:2008) Vehicle lifts ICS: 43.180 / 53.020.99	EN 1493:1998 + A1:2008
859	МКС EN 1494+ A1:2009	Подвижни или подвижувачки дигалки и придружна опрема за подигнување товар (идентичен со EN 1494:2000 + A1:2008) Mobile or movable Jacks and associated lifting equipment ICS: 53.020 / 53.020.99	EN 1494:2000 + A1:2008
860	МКС EN 1756-1+A1:2009	Платформи за подигнување товар инсталирани во задниот дел од возилото – Лифтови со платформа кои се монтираат на возила со тркала – Барања за безбедност – Дел 1: Задни платформи за товар и истовар на стоки (идентичен со EN 1756-1:2001 + A1:2008) Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 1: Tail lifts for goods ICS: 53.020.99	EN 1756-1:2001 + A1:2008

861	МКС EN 15095+A1:2009	Погонски подвижни носечки рамки и рафтови (полицы), карусел носачи и лифтови за складирање - Барања за безбедност (идентичен со EN 15095:2007+A1:2008) Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements ICS: 53. 080	EN 15095:2007+A1:2008
862	МКС EN 528:2009	Шинска опрема за складирање и вадење од магацин – Безбедност (идентичен со EN 528:2008) Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements ICS: 53. 080	EN 528:2008
863	МКС EN 12385-1+A1:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 12385-1:2002 + A1:2008) Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements ICS: 77.140.65	EN 12385-1:2002 + A1:2008
864	МКС EN 12385-10+A1:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 10: Спирални јажиња за општа примена во градежништвото (идентичен со EN 12385-10:2003 + A1:2008) Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for general structural applications ICS: 77.140.65	EN 12385-10:2003 + A1:2008
865	МКС EN 12385-2+ A1:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 2: Дефиниции, ознаки и класификација (идентичен со EN 12385-2:2002 + A1:2008) Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and classification ICS: 77.140.65	EN 12385-2:2002 + A1:2008
866	МКС EN 12385-3+A1:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 3: Информации за користење и одржување (идентичен со EN 12385-3:2004 + A1:2008) Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance ICS: 77.140.65	EN 12385-3:2004 + A1:2008
867	МКС EN 12385-4+A1:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 4: Јажиња со стракови за подигнување општ товар (идентичен со EN 12385-4:2002 + A1:2008) Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting applications ICS: 77.140.65	EN 12385-4:2002 + A1:2008
868	МКС EN 13411-1+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња – Безбедност – Дел 1: Завршоци на јажиња со вметнати метални окца за општа употреба (идентичен со EN 13411-1:2002 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 1: Thimbles for steel wire rope slings ICS: 21.060.70 / 53.020.30	EN 13411-1:2002 + A1:2008
869	МКС EN 13411-2+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња – Безбедност – Дел 2: Формирање окце со превиткување и процврстување на крајот (идентичен со EN 13411-2:2001 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 2: Splicing of eyes for wire rope slings ICS: 53.020.30 / 77.140.99	EN 13411-2:2001 + A1:2008
870	МКС EN 13411-3+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња – Безбедност – Дел 3: Прстени и стегање на прстени (идентичен со EN 13411-3:2004 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing ICS: 53.020.30 / 77.140.99	EN 13411-3:2004 + A1:2008
871	МКС EN 13411-4+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња – Безбедност – Дел 4: Метални и пластични завршоци (идентичен со EN 13411-4:2002 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing ICS: 53.020.30 / 77.140.99	EN 13411-4:2002 + A1:2008
872	МКС EN 13411-5+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња – Безбедност – Дел 5: Кована алка во форма на латиничната буква U што се прицврстува за челичното јаже со завртки (идентичен со EN 13411-5:2003 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 5: U-bolt wire rope grips ICS: 21.060.70 / 53.020.30	EN 13411-5:2003 + A1:2008
873	МКС EN 13411-6+A1: 2009	Завршоци на челични јажиња – Безбедност – Дел 6: Асиметрична наглавка со клин (идентичен со EN 13411-6:2004 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 6: Asymmetric wedge socket ICS: 53.020.30 / 77.140.99	EN 13411-6:2004 + A1:2008
874	МКС EN 13411-7+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња – Безбедност – Дел 7: Симетрична наглавка со клин (идентичен со EN 13411-7:2006 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket ICS: 21.060.70 / 53.020.30	EN 13411-7:2006 + A1:2008

875	МКС EN 13414-1+A2:2009	Распонски краци од челично јаже – Безбедност – Дел 1: Распонски краци за подигнување за општа употреба (идентичен со EN 13414-1:2003+A2:2008) Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service ICS: 53.020.30	EN 13414-1:2003+ A2 :2008
876	МКС EN 13414-2+A2:2009	Распонски краци од челично јаже – Безбедност – Дел 2: Спецификации и упатства за користење и одржување што треба да ги обезбеди производителот (идентичен со EN 13414-2:2003+A2:2008) Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer ICS: 53.020.30	EN 13414-2:2003+A2 :2008
877	МКС EN 13414-3+A1:2009	Распонски краци од челично јаже – Безбедност – Дел 3: Кружни сајли и јамки од сајла (идентичен со EN 13414-3:2003+A1:2008) Steel wire rope slings - Safety - Part 3: Grommets and cable-laid slings ICS: 53.020.30	EN 13414-3:2003+ A1 :2008
878	МКС EN 13889+A1:2009	Спојни алки од кован челик за општа употреба при дигање товар – Алки во форма на латиничната буква D или во форма на лак – Степен 6 – Безбедност (идентичен со EN 13889:2003 + A1:2008) Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles - Grade 6 – Safety ICS: 53.020.30	EN 13889:2003 + A1 :2008
879	МКС EN 1492-1+A1:2009	Распонски краци од текстил – Безбедност – Дел 1: Спецификација за рамно и цврсто ткаени распонски краци за општа намена изработени од вештачки влакна (идентичен со EN 1492-1:2000 + A1:2008) Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made fibres, for general purpose use ICS: 53.020.30	EN 1492-1:2000 + A1 :2008
880	МКС EN 1492-2+A1:2009	Распонски краци од текстил – Безбедност – Дел 2: Спецификација за распонски краци со кружен пресек за општа употреба изработени од вештачки влакна (идентичен со EN 1492-2:2000+ A1:2008) Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use ICS: 53.020.30 / 59.080	EN 1492-2:2000+ A1 :2008
881	МКС EN 1492-4+A1:2009	Распонски краци од текстил – Безбедност - Дел 4: Распонски краци за подигнување за општа употреба, изработени од јажиња од природни или од вештачки влакна (идентичен со EN 1492-4:2004 + A1:2008) Textile slings - Safety - Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes ICS: 53.020.30	EN 1492-4:2004 + A1 :2008
882	МКС EN 1677-1+A1:2009	Компоненти за распонски краци – Безбедност – Дел 1:Ковани челични компоненти–Степен 8 (идентичен со EN 1677-1:2000 + A1:2008) Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8 ICS: 53.020.30	EN 1677-1:2000 + A1 :2008
883	МКС EN 1677-2+A1:2009	Компоненти за распонски краци – Безбедност – Дел 2: Куки од кован челик за закачување / подигање товар со механизам за затворање – Степен 8 (идентичен со EN 1677-2:2000+ A1:2008) Components for slings - Safety - Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8 ICS: 53.020.30	EN 1677-2:2000+ A1 :2008
884	МКС EN 1677-3+A1:2009	Компоненти за распонски краци – Безбедност – Дел 3: Самоблокирачки куки од кован челик – Степен 8 (идентичен со EN 1677-3:2001 + A1:2008) Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self-locking hooks - Grade 8 ICS: 53.020.30	EN 1677-3:2001 + A1 :2008
885	МКС EN 1677-4+A1:2009	Компоненти за распонски краци – Безбедност – Дел 4: Алки – Степен 8 (идентичен со EN 1677-4:2000 + A1:2008) Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8 ICS: 53.020.30	EN 1677-4:2000 + A1 :2008
886	МКС EN 1677-5+A1:2009	Компоненти за распонски краци – Безбедност – Дел 5: Куки од кован челик за закачување / подигнување товар со механизам за затворање – Степен 4 (идентичен со EN 1677-5:2001 + A1:2008) Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with latch - Grade 4 ICS: 53.020.30	EN 1677-5:2001 + A1 :2008

887	МКС EN 1677-6+A1:2009	Компоненти за распонски краци – Безбедност – Дел 6: Алки – Степен 4 (идентичен со EN 1677-6:2001 + A1:2008) Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4 ICS: 53.020.30	EN 1677-6:2001 + A1 : 2008
888	МКС EN 818-1+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 1: Општи услови за прием (идентичен со EN 818-1:1996+ A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance ICS: 53.020.30	EN 818-1:1996+ A1: 2008
889	МКС EN 818-2+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 2: Верига за распонски краци со средна толеранција – Степен 8 (идентичен со EN 818-2:1996 + A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 8 ICS: 53.020.30	EN 818-2:1996 + A1: 2008
890	МКС EN 818-3+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 3: Верига за распонски краци со средна толеранција – Степен 4 (идентичен со EN 818-3:1999 + A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 4 ICS: 53.020.30	EN 818-3:1999 + A1: 2008
891	МКС EN 818-4+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 4: Алка за поврзување вериги – Степен 8 (идентичен со EN 818-4:1996+ A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings - Grade 8 ICS: 53.020.30	EN 818-4:1996+ A1: 2008
892	МКС EN 818-5+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 5: Алка за поврзување вериги – Степен 4 (идентичен со EN 818-5:1999 + A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings - Grade 4 ICS: 53.020.30	EN 818-5:1999 + A1: 2008
893	МКС EN 818-6+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 6: Алка за поврзување вериги – Производителот е должен да обезбеди спецификација и упатство за користење и одржување (идентичен со EN 818-6:2000 + A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer ICS: 53.020.30	EN 818-6:2000 + A1: 2008
894	МКС EN 818-7+A1:2009	Верига за дигање со кратки алки – Безбедност – Дел 7: Верига за дигалки со фина толеранција – Степен Т (Видови Т, DT и DAT) (идентичен со EN 818-7:2002 + A1:2008) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT) ICS: 53.020.30	EN 818-7:2002 + A1: 2008
895	МКС EN 12643+A1:2009	Машини за пренесување земја – Машини со гумени тркала – Барања за управување (ISO 5010:, модификуван 1992 год.) (идентичен со EN 12643:1997 + A1:2008) Earth-moving machinery - Rubber-tyred machines - Steering requirements (ISO 5010:1992 modified) ICS: 53.100	EN 12643:1997 + A1 : 2008
896	МКС EN 12644-1+A1:2009	Кранови – Информации за користење и испитување – Дел 1: Инструкција (идентичен со EN 12644-1:2001 + A1:2008) Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instruction. ICS: 53.020.20	EN 12644-1:2001 + A1 :2008
897	МКС EN 12644-2+A1:2009	Кранови – Информации за користење и испитување – Дел 2: Обележување (идентичен со EN 12644-2:2000 + A1:2008) Cranes - Information for use and testing - Part 2: Marking ICS: 53.020.20	EN 12644-2:2000 + A1 :2008
898	МКС EN 618:2009	Уреди и системи за континуиран транспорт – Безбедносни и барања за електромагнетна компатибилност за опрема наменета за континуиран пренос/ракување со сипки материјали на подвижни ленти освен за неподвижни преносни ленти (идентичен со EN 618:2002) Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors ICS: 53.040.10	EN 618:2002

899	МКС EN 474-2+A1:2009	Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 2: Барања за булдожери (идентичен со EN 474-2:2006 + A1:2008) Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers ICS: 53. 100	EN 474-2:2006 + A1: 2008
900	МКС EN 474-11+A1:2009	Машини за пренесување земја – Безбедност – Дел 11: Барања за машини за набивање и насипување земја (идентичен со EN 474-11:2006 + A1:2008) Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth and landfill compactors ICS: 53. 100	EN 474-11:2006 + A1 : 2008
901	МКС EN 474-12+A1:2009	Машини за пренесување на земја – Безбедност – Дел 12: Барања за жичени багери (идентичен со EN 474-12:2006 +A1:2008) Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators ICS: 53. 100	EN 474-12:2006 + A1 : 2008
902	МКС EN 500-2+A1:2009	Подвижни машини за изградба на патишта – Безбедност – Дел 2: Посебни барања за машини за гребење патишта со глодање (идентичен со EN 500-2:2006 + A1:2008) Mobile road construction machinery - Safety - Part 2 : Specific requirements for road-milling machines ICS: 91. 220	EN 500-2:2006 + A1 :2008
903	МКС EN 500-3+A1:2009	Подвижни машини за изградба на пат – Безбедност – Дел 3: Посебни барања за машини за стабилизирање на земја и машини за обновување (идентичен со EN 500-3:2006 + A1:2008) Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific requirements for soil-stabilising machines and recycling machines ICS: 91. 220	EN 500-3:2006 + A1: 2008
904	МКС EN 500-6+A1:2009	Подвижни машини за изградба на пат – Безбедност – Дел 6: Посебни барања за финишери за нанесување на асфалт (идентичен со EN 500-3:2006 + A1:2008) Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific requirements for paver-finishers ICS: 91. 220	EN 500-3:2006 + A1: 2008
905	МКС EN 547-1+A1:2009	Безбедност на машините – Димензии на човечкото тело – Дел 1: Принципи на одредување на потребните димензии на отворите за пристап на целото човечко тело во машината (идентичен со EN 547-1:2006 + A1:2008) Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for the whole body access into machinery ICS:13.110 / 13.180	EN 547-1:2006 + A1: 2008
906	МКС EN 547-2+A1:2009	Безбедност на машините – Димензии на човечкото тело – Дел 2: Принципи на одредување на потребните димензии на отворите за пристап (идентичен со EN 547-2:2006 + A1:2008) Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings ICS: 13.110 / 13.180 I	EN 547-2:2006 + A1: 2008
907	МКС EN 547-3+A1:2009	Безбедност на машините – Димензии на човечкото тело – Дел 3: Антропометриски податоци (идентичен со EN 547-3:2006 + A1:2008) Safety of machinery - Human body measurements - Part 3: Anthropometric data ICS: 13.110 / 13.180	EN 547-3:2006 + A1: 2008
908	МКС EN 614-2+A1:2009	Безбедност на машините – Ергономски принципи на проектирање – Дел 2: Заемна условеност меѓу проектирањето на машината и работните задачи (идентичен со EN 614-2:2000 + A1:2008) Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks. ICS: 13.110 / 13.080	EN 614-2:2000 + A1: 2008
909	МКС EN 815+A2:2009	Безбедност на машините без заштита за пробивање тунели и на машините за дупчење карпи - Безбедносни барања (идентичен со EN 815:1996+A2:2008) Safety of unshielded tunnel boring machines and rodless shaft boring machines for rock - Safety requirements ICS: 93.060	EN 815:1996+A2:2008
910	МКС EN 842+A1:2009	Безбедност на машините – Визуелни сигнали за опасност – Општи барања, проектирање и испитување (идентичен со EN 842:1996 + A1:2008) Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testin ICS: 13.110	EN 842:1996 + A1: 2008

911	МКС EN 894-1+A1:2009	Безбедност на машините – Ергономски барања за проектирање дисплеи и управувачки активатори – Дел 1: Општи принципи на интеракција на луѓето со дисплеите и управувачките активатори (идентичен со EN 894-1:1997 + A1:2008) Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators ICS: 13.110 / 13.180	EN 894-1:1997 + A1:2008
912	МКС EN 894-2+A1:2009	Безбедност на машините – Ергономски барања за проектирање дисплеи и управувачки активатори – Дел 2: - Дисплеи (идентичен со EN 894-2:1997 + A1:2008) Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays ICS: 13.110 / 13.180	EN 894-2:1997 + A1:2008
913	МКС EN 894-3+A1:2009	Безбедност на машините – Ергономски барања за проектирање дисплеи и управувачки активатори – Дел 3: Управувачки активатори (идентичен со EN 894-3:2000 + A1:2008) Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators. ICS: 13.110 / 13.180	EN 894-3:2000 + A1:2008
914	МКС EN 981+A1:2009	Безбедност на машините – Систем со аудиовизуелни сигнали за опасност и сигнали за информирање (идентичен со EN 981:2000 + A1:2008) Safety of machinery - System of auditory and visual danger and information signals ICS: 13.320	EN 981:2000 + A1:2008
915	МКС EN 1005-1+A1:2009	Безбедност на машините – Физички карактеристики на човекот – Дел 1: Термини и дефиниции (идентичен со EN 1005-1:2001 + A1:2008) Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions ICS: 01.040.13 / 13.110 / 13.180	EN 1005-1:2001 + A1:2008
916	МКС EN 1005-2+A1:2009	Безбедност на машините – Физички карактеристики на човекот – Дел 2: Рачно ракување со машини и со составните делови од машините (идентичен со EN 1005-2:2003+A1:2008) Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery ICS: 13.110 / 13.180	EN 1005-2:2003+A1:2008
917	МКС EN 1005-3+A1:2009	Безбедност на машините – Физички карактеристики на човекот – Дел 3: Препорачани гранични сили за работа/управување со машините (идентичен со EN 1005-3:2002+ A1:2008) Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation ICS: 13.110 / 13.180	EN 1005-3:2002+ A1:2008
918	МКС EN 1005-4+A1:2009	Безбедност на машини – Физички можности на човек – Дел 4: Проценка на држењето на телото при работа и на движењата при работа со машини (идентичен со EN 1005-4:2002 + A1:2008) Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery ICS: 13.110 / 13.180	EN 1005-4:2002 + A1:2008
919	МКС EN 1028-1+A1:2009	Противпожарни пумпи – Противпожарни центрифугални пумпи со всисен уред – Дел 1: Класификација – Општи и безбедносни барања (идентичен со EN 1028-2:2002 + A1:2008) Fire-fighting pumps – Fire-fighting centrifugal pumps with primer – Part 1: Classification – General and safety requirements ICS: 13.220.10	EN 1028-2:2002 + A1:2008
920	МКС EN 1032+A1:2009	Механички вибрации – Испитување на подвижни машини за определување на вредноста на емисија на вибрации на целото тело – Општо (идентичен со EN 1032:2003+ A1:2008) Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the whole-body vibration emission value – General ICS: 13.160 / 17.160	EN 1032:2003+ A1:2008
921	МКС EN 1265+A1:2009	Постапка за одредување бучавост кај машини и опрема за леење (идентичен со EN 1265:1999 + A1:2008) Noise test code for foundry machines and equipment ICS: 17.140.20	EN 1265:1999 + A1:2008
922	МКС EN 1299+A1:2009	Механички вибрации и удари – Виброизолација на машините – Информации за изолација на изворот на вибрации (идентичен со EN 1299:1997 + A1:2008) Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation ICS: 17.160	EN 1299:1997 + A1:2008

923	MKC EN 1846-3+A1:2009	Противпожарни и спасувачки возила – Дел 3: Постојано вградена опрема – Безбедност и карактеристики (идентичен со EN 1846-3:2002+A1:2008) Firefighting and rescue service vehicles – Part 3: Permanently installed equipment – Safety and performance ICS: 13.220.10	EN 1846-3:2002+A1:2008
924	MKC EN ISO 2860:2009	Машини за пренесување земја – Минимални димензии за пристап (ISO 2860:1992) (идентичен со EN ISO 2860:2008) Earth-moving machinery - Minimum access dimensions (ISO 2860:1992) ICS: 53.100	EN ISO 2860:2008
925	MKC EN ISO 22867:2009	Машини во шумарството – Постапка за определување вибрации од преносни рачни машини со мотор со внатрешно согорување – Вибрации на држачите (ISO 22867:2004) (идентичен со EN ISO 22867:2008) Forestry machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO 22867:2004) ICS: 65.060.80	EN ISO 22867:2008
926	MKC EN ISO 3164:2009	Машини за пренесување земја – Лабораториски проценки на заштитните конструкции – Спецификации граничните деформации (Deflection-Limiting Volume) (ISO 3164:1995) (идентичен со EN ISO 3164:2008) Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for deflection-limiting volume (ISO 3164:1995) ICS: 53.100	EN ISO 3164:2008
927	MKC EN ISO 3449:2009	Машини за пренесување земја – Структури за заштита од предмети што паѓаат – Лабораториски испитувања и барања за изведба (идентичен со EN ISO 3449:2008) Earth-moving machinery - Falling-object protective structures - Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005) ICS: 53.100	EN ISO 3449:2008
928	MKC EN ISO 3450:2009	Машини за пренесување земја – Системи за сопирање кај машините со гумени тркала – Барања за технички карактеристики и постапки за испитување (ISO 3450:1995) (идентичен со EN ISO 3450:2008) Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines - Performance requirements and test procedures (ISO 3450:1995) ICS: 53.100	EN ISO 3450:2008
929	MKC EN ISO 3457:2009	Машини за пренесување земја – Заштитници – Дефиниции и барања (ISO 3457:2003) (идентичен со EN ISO 3457:2008) Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements (ISO 3457:2003) ICS: 53.100 / 01.040.53	EN ISO 3457:2008
930	MKC EN ISO 3471:2009	Машини за пренесување земја – Кабини за заштита на возачот при превртување на машината – Лабораториски испитувања и барања за технички карактеристики (ISO 3471:2008) (идентичен со EN ISO 3471:2008) Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and performance requirements (ISO 3471:2008) ICS: 53.100	EN ISO 3471:2008
931	MKC EN ISO 6682:2009	Машини за пренесување земја – Зони на удобност и дофат на управувачките уреди (ISO 6682:1986 вклучувајќи го и амандманот 1:1989) (идентичен со EN ISO 6682:2008) Earth-moving machinery - Zones of comfort and reach for controls (ISO 6682:1986 including Amendment 1:1989) ICS: 53.100	EN ISO 6682:2008
932	MKC EN ISO 6683:2009	Машини за пренесување земја – Сигурносни појаси и анкери за прицврстување на сигурносни појаси – Барања за изведба и испитувања (ISO 6683:2005) (идентичен со EN ISO 6683:2008) Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages - Performance requirements and tests (ISO 6683:2005) ICS: 53.100	EN ISO 6683:2008
933	MKC EN ISO 7096:2009	Машини за пренесување земја – Лабораториско мерење на вибрациите на седиштето на операторот (ISO 7096:2000) (идентичен со EN ISO 7096:2008) Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2000) ICS: 13.160 / 53.100	EN ISO 7096:2008

934	МКС EN ISO 7731:2009	Ергономија – Сигнали за опасност на јавни и работни места – Звучни сигнали за опасност (ISO 7731:2003) (идентичен со EN ISO 7731:2008) Ergonomics – Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals (ISO 7731:2003) ICS: 13.180.00 / 13.320.00	EN ISO 7731:2008
935	МКС EN ISO 10218-1:2009	Роботи за индустриски средини – Безбедносни барања – Дел 1: Робот (ISO 10218-1:2006) (идентичен со EN ISO 10218-1:2008) Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1: Robot (ISO 10218-1:2006)] ICS: 25.040.30	EN ISO 10218-1: 2008
936	МКС EN ISO 11145:2009	Оптика и фотоника – Ласери и опрема поврзана со ласери – Речник и симболи (ISO 11145:2006) (идентичен со EN ISO 11145:2008) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006) ICS: 01.040.31/01.080.30/31.260	EN ISO 11145:2008
937	МКС EN ISO 11252:2009	Ласери и сродна опрема – Ласерски уреди – Барања за неопходна документација (ISO 11252:2004) (идентичен со EN ISO 11252:2008) Lasers and laser-related equipment – Laser device - Minimum requirements for documentation (ISO 11252:2004) ICS: 31.260	EN ISO 11252:2008
938	МКС EN ISO 11553-1:2009	Безбедност на машини – Ласерски машини за обработка – Дел 1: Општи барања за безбедност (ISO 11553-1:2005) (идентичен со EN ISO 11553-1:2008) Safety of machinery – Laser processing machines - Part 1: General safety requirements (ISO 11553-1:2005) ICS: 13.110 / 31.260	EN ISO 11553-1:2008
939	МКС EN ISO 11553-2:2009	Безбедност на машини – Ласерски машини за обработка – Дел 2: Безбедносни барања за рачни ласерски уреди за обработка (ISO 11553-2:2007) (идентичен со EN ISO 11553-2:2008) Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices (ISO 11553-2:2007) ICS: 13.110 / 31.260	EN ISO 11553-2:2008
940	МКС EN ISO 11554:2009	Оптика и фотоника – Ласери и опрема поврзани со ласери – Методи за испитување на моќноста на ласерскиот сноп, енергија и временски карактеристики (ISO 11554:2006) (идентичен со EN ISO 11554:2008) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2006) ICS: 31.260	EN ISO 11554:2008
941	МКС EN 12110+A1:2009	Машини за пробивање тунели – Затворачи/вентили за воздух – Барања за безбедност (идентичен со EN 12110:2002 + A1:2008) Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements ICS: 91.220 / 93.060	EN 12110:2002 + A1 : 2008
942	МКС EN 12336+A1:2009	Машини за пробивање тунели – Машини со заштита, потисни вртливи машини со хеликоиден транспортер, влечни вртливи машини со хеликоиден транспортер и опрема за обложување тунели– Безбедносни барања (идентичен со EN 12336:2005+A1:2008) Tunnelling machines - Shield machines, thrust boring machines, auger boring machines, lining erection equipment – Safety requirements ICS: 91.220.00	EN 12336:2005+A1: 2008
943	МКС EN 12882:2009	Транспортни ленти за општа употреба – Барања за електрична безбедност и безбедност од запаливост (идентичен со EN 12882:2008) Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability safety requirements ICS:13.220.40 / 53.040.20	EN 12882:2008
944	МКС EN 13019+A1:2009	Машини за чистење улици и патишта – Барања за безбедност (идентичен со EN 13019:2001 + A1:2008) Machines for road surface cleaning - Safety requirements. ICS: 43.160	EN 13019:2001 + A1 : 2008
945	МКС EN 13021+A1:2009	Машини за снег – Барања за безбедност (идентичен со EN 13021:2003+A1:2008) Winter service machines - Safety requirements ICS: 43.160	EN 13021:2003+A1: 2008

946	МКС EN 13102+A1:2009	Керамички машини – Безбедност – Поставување и отстранување на керамички плочки од фина глина (идентичен со EN 13102:2005+A1:2008) Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles ICS: 81.100	EN 13102:2005+A1:2008
947	МКС EN 13367+A1:2009	Машини за керамика – Безбедност – Платформи за пренос и колички (идентичен со EN 13367:2005+A1:2008) Ceramic machines - Safety – Transfer platforms and cars ICS: 87.100.00	EN 13367:2005+A1:2008
948	МКС EN 13490+A1:2009	Механички вибрации – Индустриски товарни возила – Лабораториска оценка и спецификација на вибрациите на седиштето на операторот (идентичен со EN 13490:2001+ A1:2008) Mechanical vibration – Industrial trucks – Laboratory evaluation and specification of operator seat vibration ICS: 13.160 / 53.060	EN 13490:2001+ A1:2008
949	МКС EN 13531+A1:2009	Машини за пренесување земја – Самоистоварни конструкции (TOPS) за компактни багери - Лабораториски испитувања и барања за изведба (ISO12117, модификуван 1997 год.) (идентичен со EN 13531:2001+ A1:2008) Earth-moving machinery - Tip-over structure (TOPS) for compact excavators - Laboratory tests and performance requirements (ISO 12117:1997 modified) ICS: 53.100	EN 13531:2001+ A1:2008
950	МКС EN ISO13732-1: 2009	Ергономија на термичка средина – Методи за проценка на човечки реакции при контакт со површини – Дел 1: Жешки површини (ISO 13732-1:2006) (идентичен со EN ISO 13732-1:2008) Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) ICS: 13.040.20 / 13.180	EN ISO13732 -1:2008
951	МКС EN ISO13732-3: 2009	Ергономија на термичка средина – Методи за проценка на човечки реакции при контакт со површини – Дел 3: Ладни површини (ISO 13732-3:2005) (идентичен со EN ISO 13732-3:2008) Ergonomic of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005) ICS: 13.040.20 / 13.180	EN ISO 13732-3:2008
952	МКС EN ISO 13753:2009	Механички вибрации и удари – Вибрации на дланката и на раката – Метода за мерење на преносливоста на вибрациите преку еластични материјали при оптоварување на системот дланка-рака (ISO 13753:1998) (идентичен со EN ISO 13753:2008) Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system (ISO 13753:1998) ICS: 13.160	EN ISO 13753:2008
953	МКС EN 13951+A1:2009	Пумпи за течности – Барања за безбедност – Опрема за прехранбени земјоделски производи – Правила за проектирање за обезбедување хигиенски услови при употреба (идентичен со EN 13951:2003+ A1:2008) Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment ; Design rules to ensure hygiene in use ICS: 23.080 / 67.260	EN 13951:2003+ A1:2008
954	МКС EN 14466+A1:2009	Противпожарни пумпи – Преносливи пумпи – Барања за безбедност и изведба, испитувања (идентичен со EN 14466:2005+ A1:2008) Fire fighting pumps - Portable pumps - Safety and performance requirements, tests ICS: 13.220.10	EN 14466:2005+ A1:2008
955	МКС EN 14710-1+A1:2009	Противпожарни пумпи – Противпожарни центрифугални пумпи без всисен уред – Дел 1: Класификација, општи безбедносни барања (идентичен со EN 14710-1:2005+ A1:2008) Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements ICS: 13.220.10	EN 14710-1:2005+ A1:2008
956	МКС EN 14710-1+A2:2009	Противпожарни пумпи – Противпожарни центрифугални пумпи без всисен уред – Дел 1: Класификација, општи безбедносни барања (идентичен со EN 14710-1:2005+ A2:2008) Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements ICS: 13.220.10	EN 14710-1:2005+ A2:2008

957	МКС EN 14710-2+A2:2009	Противпожарни пумпи – Противпожарни центрифугални пумпи без всисен уред – Дел 2: Верификација на општите и безбедносни барања (идентичен со EN 14710-2:2005+A1:2008) Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 2: Verification of general and safety requirements ICS: 13.220.10	EN 14710-2:2005+ A1:2008
958	МКС EN ISO 14738:2009	Безбедност на машините – Антропометриски барања за проектирање на работните места на машините (ISO 14738:2002) (идентичен со EN ISO 14738:2008) Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002) ICS: 13.110 / 13.180	EN ISO 14738:2008
959	МКС EN 14973+A1:2009	Транспортни ленти за употреба кај подземни инсталации – Барања за електрична и пожарна безбедност (идентичен со EN 14973:2006+ A1:2008) Conveyor belts for use in underground installations — Electrical and flammability safety requirements ICS 53.040.20	EN 14973:2006+ A1:2008
960	МКС EN 15061+A1:2009	Безбедност на машини – Безбедносни барања за машини и опрема за производство на ленти (идентичен со EN 15061:2007+ A1:2008) Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment ICS: 77.180	EN 15061:2007+ A1:2008
961	МКС EN 15093:2009	Безбедност на машини – Безбедносни барања за топли валавници (идентичен со EN 15093:2008) Safety of Machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills ICS: 77.180	EN 15093:2008
962	МКС EN 15094:2009	Безбедност на машини – Безбедносни барања за ладни валавници (идентичен со EN 15094:2008) Safety of Machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills ICS: 77.180	EN 15094:2008
963	МКС EN 15268:2009	Бензински станици – Безбедносни барања за конструкција склопови на потопни пумпи (идентичен со EN 15268:2008) Petrol filling stations - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies ICS: 75.200	EN 15268:2008
964	МКС EN ISO 15536-1:2009	Ергономија – Компјутерски кукли и физички модели на човек – Дел 1: Општи барања Ergonomics – Computer manikins and body templates – Part 1: General requirements (ISO 15536-1:2005) (идентичен со EN ISO 15536-1:2008) ICS: 13.180.00	EN ISO 15536-1:2008

III. Во Делот III. Стандарди за електрична опрема наменета за користење во определен напонски опсег, редните броеви: 293, 316, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 467, 468, 488, 498, 504, 505, 506, 507, 568, 569, 570, 571, 572, 577, се бришат, а по редниот број 783 се додаваат двеста и шест нови редни броја од 784 до 969 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
784	МКС HD 21.15 S1:2008	Кабли со термопластична изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V- Дел 15: Едножилни кабли, изолирани со термопластични бесхалогени соединенија, за фиксно ожичување (идентичен со HD 21.15 S1:2006) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having thermoplastic insulation -- Part 15: Single core cables, insulated with halogen-free thermoplastic compound, for fixed wiring ICS 29.060.20	HD 21.15 S1:2006
785	МКС HD 603 S1/ A3:2008	Дистрибутивни кабли за номинален напон од 0,6/1 kV (идентичен со HD 603 S1:1994/ A3:2007) Distribution cables of rated voltage 0,6/1 Kv ICS 29.060.20	HD 603 S1:1994/ A3:2007
786	МКС EN 50085-2-1:2008	Отворени и затворени системи за електрични инсталации – Дел 2-1: Отворени и затворени системи за електрични инсталации наменети за монтажа на сидови и плафони (тавани) (идентичен со EN 50085-2-1:2006) Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -- Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings ICS 29.120.10	EN 50085-2-1:2006

787	МКС EN 60947-5-2:2008	Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-2: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Близински бесконтактни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-2:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches ICS 29.120.40; 29.130.20	EN 60947-5-2:2007
788	МКС EN 60947-5-8:2008	Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-8: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Трипозициски работни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-8:2006) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches ICS 29.130.20	EN 60947-5-8:2006
789	МКС EN 60947-5-9:2008	Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-9: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи – Прекинувачи на проток (идентичен со EN 60947-5-9:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches ICS 29.130.20	EN 60947-5-9:2007
790	МКС EN 62026-1:2008	Нисконапонска расклопна опрема – Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs) – Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 62026-1:2007) Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) -- Part 1: General rules ICS 29.130.20	EN 62026-1:2007
791	МКС EN 60898-2:2008	Електрични помошни уреди – Прекинувачи за прекуструјна заштита за инсталации во домаќинствата и слично – Дел 2: Прекинувачи за АС и ДС погон (идентичен со EN 60898-2:2006) Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations -- Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation ICS 29.120.50	EN 60898-2:2006
792	МКС EN 61008-1:2006/A11:2008	Прекинувачи на резидуална струја без интегрирана прекуструјна заштита за домаќинствата и слична употреба (RCCB's) – Дел 1: Општи правила – Амандман 11 (идентичен со EN 61008-1:2004/A11:2007) Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) -- Part 1: General rules -- Amendment 11 ICS 29.120.50	EN 61008-1:2004/A11:2007
793	МКС EN 61534-21:2008	Енергетски разводни системи – Дел 21: Посебни барања за енергетски разводни системи наменети за монтирање на сид и плафон (таван) (идентичен со EN 61534-21:2006) Power track systems -- Part 21: Particular requirements for power track systems intended for wall and ceiling mounting ICS 29.060.10; 29.120.20	EN 61534-21:2006
794	МКС EN 61537:2008	Системи за кабелски регали и решеткасти носачи за електрични инсталации (идентичен со EN 61537:2007) Cable tray and cable ladder systems for electrical installations ICS 29.120.10	EN 61537:2007
795	МКС EN 60423:2008	Проводни цевки за електрични цели – Надворешни дијаметри за проводни цевки за електрични инсталации и спојници за проводни цевки и прибори (идентичен со EN 60423:2007) Conduits for electrical purposes - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings ICS 29.120.10	EN 60423:2007
796	МКС EN 50090-2-2:2006/A2:2008	Електронски системи за куќи и згради (HBES) – Дел 2-2: Преглед на системот – Општи технички барања – Амандман 2 (идентичен со EN 50090-2-2:1996/A2:2007) Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-2: System overview -- General technical requirements -- Amendment 2 ICS 97.120	EN 50090-2-2:1996/A2:2007
797	МКС EN 50366:2006/ A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Електромагнетни полиња – Методи на евалуација и мерење - Амандман 1 (идентичен со EN 50366:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances -- Electromagnetic fields -- Methods for evaluation and measurement - Amendment 1 ICS 17.220.20	EN 50366:2003/ A1:2006
798	МКС EN 60034-12:2006/ A1:2008	Ротирачки електрични машини – Дел 12: Карактеристики на пуштање во работа на еднобрзински трофазни кафезни индукциски мотори (IEC 60034-12:2002/A1:2007) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-12:2002/A1:2007) Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors (IEC 60034-12:2002/A1:2007) - Amendment 1 ICS 29.160.30	EN 60034-12:2002/ A1:2007

799	MKC EN 60034-14:2006/ A1:2008	Ротирачки електрични машини – Дел 14: Механичко вибрирање на машини со висина на оската еднаква или повисока од 56 mm – Мерење, евалуација и граници на јачина на вибрациите (IEC 60034-14:2003/ A1:2007) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-14:2004/A1:2007) Rotating electrical machines — Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003/ A1:2007)- Amendment 1 ICS 29.160	EN 60034-14:2004/ A1 :2007
780	MKC EN 60034-5:2006/ A1:2008	Ротирачки електрични машини – Дел 5: Степени на заштита постигнати со интегрален дизајн на ротирачките електрични машини (код IP) – Класификација (IEC 60034-5:2000/ A1:2006) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-5:2001/A1:2007) Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) Classification (IEC 60034-5:2000/ A1:2006) - Amendment 1 ICS 29.160; 29.160.01	EN 60034-5:2001/ A1 :2007
781	MKC EN 60034-8:2008	Ротирачки електрични машини – Дел 8: Означување краеви на намотки и насока на вртење (идентичен со EN 60034-8:2007) Rotating electrical machines — Part 8: Terminal markings and direction of rotation (IEC 60034-8:2007) ICS 29.160.01	EN 60034-8:2007
782	MKC EN 60034-9:2006/ A1 :2008	Ротациони електрични машини – Дел 9 – Ограничувања на бучавата (IEC 60034-5:2003/ A1:2007) - Амандман 1 (идентичен со EN 60034-9:2005/ A1:2007) Rotating electrical machines — Part 9: Noise limits (IEC 60034-5:2003/ A1:2007) - Amendment 1 ICS 29.160	EN 60034-9:2005/ A1 :2007
783	MKC EN 60065:2006/A1:2008	Аудио, видео и слични електронски апарати – Барања за безбедност (IEC 60065:2001/ A1:2005) - Амандман 1 (идентичен со EN 60065:2002/A1:2006) Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements (IEC 60065:2001/ A1:2005) - Amendment 1 ICS 97.020	EN 60065:2002/A1:2006
784	MKC EN 60127-1:2008	Минијатурни осигурувачи – Дел 1: Дефиниции за минијатурни осигурувачи и општи барања за топливи вметоци за минијатурните осигурувачи (IEC 60127-1:2006) (идентичен со EN 60127-1:2006) Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links (IEC 60127-1:2006) ICS 29.120.50	EN 60127-1:2006
785	MKC EN 60155:2006/ A2:2008	Биметални стартери за флуоресцентни светилки (IEC 60155:1993/ A2:2006) - Амандман 2 (идентичен со EN 60155:1995/ A2:2007) Glow-starters for fluorescent lamps (IEC 60155:1993/ A2:2006) - Amendment 2 ICS 29.140.30	EN 60155:1995/ A2:2007
786	MKC EN 60269-1:2008	Нисконапонски осигурувачи – Дел 1: Општи барања (IEC 60269-1:2006) (идентичен со EN 60269-1:2007) Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (IEC 60269-1:2006) ICS 29.120.50	EN 60269-1:2007
787	MKC EN 60269-4:2008	Нисконапонски осигурувачи – Дел 4: Дополнителни барања за топливи вметоци за заштита на полупроводнички компоненти (IEC 60269-4:2006) (идентичен со EN 60269-4:2007) Low-voltage fuses — Part 4: Supplementary requirements for fuse links for the protection of semiconductor devices (IEC 60269-4:2006) ICS 29.120.50	EN 60269-4:2007
788	MKC EN 60309-1:2006/ A1 :2008	Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 1: Општи барања (IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Модификуван)) Амандман 1 (идентичен со EN 60309-1:1999/ A1:2007) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 1: General requirements (IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Modified)) Amendment 1 ICS 29.120.30	EN 60309-1:1999/ A1 :2007
789	MKC EN 60309-2:2006/ A1 :2008	Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 2: Барања за усогласеност на димензиите на шилците и на контактните цевчиња (IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Модификуван)) Амандман 1 (идентичен со EN 60309-2:1999/ A1:2007) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories (IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Modified)) Amendment 1 ICS 29.120.30	EN 60309-2:1999/ A1 :2007

790	МКС EN 60309-4:2008	Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 4: Прекинувачки приклучници и конектори со или без спојка со заклучување (идентичен со EN 60309-4:2007) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock (IEC 60309-4:2006 (Modified)) ICS 29.120.30	EN 60309-4:2007
791	МКС EN 60335-1:2006 / A2 :2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Дел 1: Општи барања (IEC 60335-1: 2001 модификуван) (IEC 60335-1:2001/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-1:2002 /A2:2006) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001/A2:2006) Amendment 2 ICS: 13.120 / 97.030	EN 60335-1:2002 / A2 :2006
792	МКС EN 60335-2-102:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-102: Посебни барања за апарати на гас, нафта и цврсто гориво кои имаат електрични приклучоци (IEC 60335-2-102:2004 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-102:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (IEC 60335-2-102:2004 (Modified)) ICS: 97.100.20; 97.100.30; 13.120	EN 60335-2-102: 2006
793	МКС EN 60335-2-106:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-106: Посебни барања за грејни килими и за грејни тела за затоплување на просторија поставени под подвижни подни покривки (IEC 60335-2-106:2007) (идентичен со EN 60335-2-106:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings (IEC 60335-2-106:2007) ICS: 97.100.10; 13.120	EN 60335-2-106: 2007
794	МКС EN 60335-2-11:2006 /A2:2008	Безбедност на апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-11: Посебни барања за машини за сушење алишта (IEC 60335-2-11:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-11:2003/A2:2005) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers (IEC 60335-2-11:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 13.120; 97.060	EN 60335-2-11:2003 / A2:2005
795	МКС EN 60335-2-14:2008	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-14 : Посебни барања за кујнски апарати (IEC 60335-2-14:2002 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-14:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines (IEC 60335-2-14:2002 (Modified)) ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-14:2006
796	МКС EN 60335-2-17:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2: Посебни барања за покривачи, перници и слични флексибилни апарати за загревање (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-17:2002/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-17:2002 / A1:2006
797	МКС EN 60335-2-24:2006 / A2:2008	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-24: Посебни барања за апарати за ладење храна, апарати за правење сладолед и машини за мраз (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-24:2003/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS 97.040.30	EN 60335-2-24:2003 / A2:2007
798	МКС EN 60335-2-25:2006 / A2:2008	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-25: Посебни барања за микробранови печки, вклучени се и комбинирани микробранови печки (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-25:2002/ A2:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 97.040.20; 13.120	EN 60335-2-25:2002 / A2:2006

799	МКС EN 60335-2-30:2006 / A2:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-30: Посебни барања за собни грееалки (IEC 60335-2-30:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-30:2003/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-30: Particular requirements for room heaters (IEC 60335-2-30:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS 13.120; 97.100.10	EN 60335-2-30:2003 / A2:2007
800	МКС EN 60335-2-31:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-31: Посебни барања за кујнски аспиратори со капа (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-31:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-31: Particular requirements for range hoods (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.20	EN 60335-2-31:2003 / A1:2006
801	МКС EN 60335-2-35:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-35: Посебни барања за проточни бојлери (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-35:2002/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-35:2002 / A1:2007
802	МКС EN 60335-2-4:2006/ A2:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-4: Посебни барања за центрифуги (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-4:2002/ A2:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-4: Particular requirements for spin extractors (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 97.060; 13.120	EN 60335-2-4:2002/ A2:2006
803	МКС EN 60335-2-53:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-53: Посебни барања за електрични апарати за загревање сауни (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-53:2003/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 97.100.10	EN 60335-2-53:2003 / A1:2007
804	МКС EN 60335-2-54:2006 / A11/A2:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-54: Посебни барања за апарати за чистење површини со користење на течност или пареа за примена во домаќинството (IEC 60335-2-54:2002/A2:2007) Амандман 11, 2 (идентичен со EN 60335-2-54:2003/ A11:2006/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-54: Particular requirements for surface cleaning appliances for household use employing liquids or steam (IEC 60335-2-54:2002/A2:2007) Amendment 11, 2 ICS 13.120; 97.180	EN 60335-2-54:2003 / A11:2006/ A2:2007
805	МКС EN 60335-2-59:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-59: Посебни барања за апарати за уништување инсекти (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-59:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-59: Particular requirements for insect killers (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.180; 97.030	EN 60335-2-59:2003 / A1:2006
806	МКС EN 60335-2-68:2006 / A2:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-68: Посебни барања за апарати за вшмукување за индустриска и комерцијална употреба (IEC 60335-2-68:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-68:2003/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-68: Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial and commercial use (IEC 60335-2-68:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS: 97.020	EN 60335-2-68:2003 / A2:2007
807	МКС EN 60335-2-7:2006/ A2:2008	Безбедност на апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-7: Посебни барања за машини за перење алишта (IEC 60335-2-7:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-7:2003/ A2:2006) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-7: Particular requirements for washing machines (IEC 60335-2-7:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 13.120; 97.060	EN 60335-2-7:2003/ A2:2006

808	MKC EN 60335-2-70:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-70: Посебни барања за машини за молзење (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-70:2002/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-70: Particular requirements for milking machines (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 65.060.99	EN 60335-2-70:2002 / A1:2007
809	MKC EN 60335-2-71:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-71: Посебни барања за електрични апарати за греење наменети за одгледување добиток (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-71:2003/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 65.020.30; 97.100.10	EN 60335-2-71:2003 / A1:2007
810	MKC EN 60335-2-73:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-73: Посебни барања за стационарни грејачи потопени во вода (IEC 60335-2-73:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-73:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters (IEC 60335-2-73:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 91.140.65	EN 60335-2-73:2003 / A1:2006
811	MKC EN 60335-2-74:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-74: Посебни барања за преносни грејачи за потопување во вода (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-74:2003/ A1:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-74:2003 / A1:2006
812	MKC EN 60335-2-75:2006 / A11:2008	Безбедност на апаратите за домаќинство и за слични електрични апарати – Дел 2-75: Посебни барања за апарати за комерцијална примена наменети за автоматско издавање и продажба на производи (со загревање на електрична енергија или на гас) Амандман 11 (идентичен со EN 60335-2-75:2004/ A11:2006) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines (electric or gas-heated) Amendment 11 ICS 55.230	EN 60335-2-75:2004 / A11:2006
813	MKC EN 60335-2-79:2006 / A1/ A2:2008	Безбедност на апаратите за домаќинство и на слични електрични апарати – Дел 2-79: Посебни барања за апарати за чистење под висок притисок и на пареа (IEC 60335-2-79:2002/A1:2004) (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007) Амандман 1, 2 (идентичен со EN 60335-2-79:2004/ A1:2006/ A2:2007) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners (IEC 60335-2-79:2002/A1:2004) (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007) Amendment 1, 2 ICS 97.080	EN 60335-2-79:2004 / A1:2006/ A2:2007
814	MKC EN 60335-2-81:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-81: Посебни барања за апарати за затоплување стапала и душеци за загревање (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-81:2003/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 97.100.10	EN 60335-2-81:2003 / A1:2007
815	MKC EN 60335-2-87:2006 / A1:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-87: Посебни барања за електрична опрема за зашметување животни (идентичен со EN 60335-2-87:2002) (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007) Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-87:2002/ A1:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007) Amendment 1 ICS 65.060.99	EN 60335-2-87:2002/ A1:2007
816	MKC EN 60335-2-89:2006 / A2:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-89: Посебни барања за апарати за ладење со вградена или далечинска кондензациска единица за ладење или компресор за комерцијална примена (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-89:2002/ A2:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor (IEC 60335-2-89:2002/A2:2007) Amendment 2 ICS 97.130.20	EN 60335-2-89:2002 / A2:2007

817	МКС EN 60335-2-9:2006 /A2:2008	Безбедност на апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-9: Посебни барања за скари, тостери и слични подвижни апарати за готвење (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006) Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-9:2003/A2:2006) Household and similar electrical appliances - Safety — Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006) Amendment 2 ICS 97.040.50	EN 60335-2-9:2003 /A2:2006
818	МКС EN 60335-2-90:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-90: Посебни барања за микробранови печки за комерцијална примена (IEC 60335-2-90:2006) (идентичен со EN 60335-2-90:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens (IEC 60335-2-90:2006) ICS 97.040.20	EN 60335-2-90:2006
819	МКС EN 60335-2-97:2006 / A11:2008	Безбедност на апаратите за домаќинство и на слични електрични апарати – Дел 2-97: Посебни барања за (моторни) погони за ролетни, тенди, завеси и слична опрема Амандман 11 (идентичен со EN 60335-2-97:2000/ A11:2006) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment Amendment 11 ICS 29.120.01; 91.060.50	EN 60335-2-97:2000 / A11:2006
820	МКС EN 60335-2-97:2008	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност - Дел 2-97: Посебни барања за (моторни) погони за ролетни, тенди, завеси и слична опрема (IEC 60335-2-97:2002 (Модификуван) + A1:2004 (Модификуван)) (идентичен со EN 60335-2-97:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment (IEC 60335-2-97:2002 (Modified) + A1:2004 (Modified)) ICS 29.120.01; 91.060.50	EN 60335-2-97:2006
821	МКС EN 60446:2008	Основни и безбедносни принципи за содејство човек-машина, обележување и идентификација – Идентификација на проводници според боја и број (IEC 60446:2007) (идентичен со EN 60446:2007) Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of conductors by colours or numerals (IEC 60446:2007) ICS 01.070; 29.020	EN 60446:2007
822	МКС EN 60519-4:2008	Безбедносни мерки во електротермиски постројки – Дел 4: Посебни барања за опрема за електролачни печки (IEC 60519-4:2006) (идентичен со EN 60519-4:2006) Safety in electroheat installations — Part 4: Particular requirements for arc furnace installations (IEC 60519-4:2006) ICS 25.180.10	EN 60519-4:2006
823	МКС EN 60645-3:2008	Електроакустика – Аудиометриска опрема – Дел 3: Методи на тестирање за кратко времетраење (идентичен со EN 60645-3:2007) Electroacoustics — Audiometric equipment — Part 3: Test signals of short duration (IEC 60645-3:2007) ICS 17.140.50	EN 60645-3:2007
824	МКС EN 60664-1:2008	Усогласување на изолацијата на опремата во нисконапонските системи – Дел 1: Принципи, барања и испитувања (IEC 60664-1:2007) (идентичен со EN 60664-1:2007) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:2007) ICS 29.080; 29.080.30	EN 60664-1:2007
825	МКС EN 60691:2006/ A1: 2008	Термоврски – Барања и упатство за примена (IEC 60691:2002/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60691:2003/ A1:2007) Thermal-links — Requirements and application guide (IEC 60691:2002/A1:2006) Amendment 1 ICS 29.120.50	EN 60691:2003/ A1: 2007
826	МКС EN 60730-1:2006/A15 :2008	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и слична намена – Дел 1: Општи барања Амандман 15 (идентичен со EN 60730-1:2000/ A15:2007) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements Amendment 15 ICS 33.160.20	EN 60730-1:2000/ A15 :2007
827	МКС EN 60825-2: 2006/ A1 :2008	Безбедност на ласерските производи – Дел 2: Безбедност на комуникациските системисо оптичко влакно (IEC 60825-2:2004/A1:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 60825-2: 2004/ A1:2007) Safety of laser products — Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) (IEC 60825-2:2004/A1:2006) Amendment 1 ICS 13.280, 31.260, 33.180.01	EN 60825-2: 2004/ A1 :2007

828	МКС EN 60825-4:2008	Безбедност на ласерските производи – Дел 4: Заштита од ласери (IEC 60825-4:2006) (идентичен со EN 60825-4:2006) Safety of laser products — Part 4: Laser guards (IEC 60825-4:2006) ICS 31.260	EN 60825-4:2006
829	МКС EN 60950-1:2008	Информатичка опрема – Безбедност – Дел 1: Општи барања (IEC 60950-1:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60950-1:2006) Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005 (Modified)) ICS 35.020; 35.260	EN 60950-1:2006
830	МКС EN 60950-22:2008	Информатичка опрема – Безбедност – Дел 22: Опрема инсталирана надвор (IEC 60950-22:2005 (Модификуван)) (идентичен со EN 60950-22:2006) Information technology equipment — Safety — Part 22: Equipment installed outdoors (IEC 60950-22:2005 (Modified)) ICS 35.020; 29.020	EN 60950-22:2006
831	МКС EN 60950-23:2008	Информатичка опрема – Безбедност – Дел 23: Опрема за складирање на обемни податоци (IEC 60950-23:2005) (идентичен со EN 60950-23:2006) Information technology equipment — Safety — Part 23: Large data storage equipment (IEC 60950-23:2005) ICS 35.020; 29.020	EN 60950-23:2006
832	МКС EN 60974-4:2008	Опрема за електролачно заварување – Дел 4: Работна инспекција и тестирање (IEC 60974-4:2006) (идентичен со EN 60974-4:2007) Arc welding equipment — Part 4: In-service inspection and testing (IEC 60974-4:2006) ICS 25.160	EN 60974-4:2007
833	МКС EN 61010-2-020:2008	Барања за безбедност на мерна, управувачка и лабораториска електрична опрема – Дел 2-020: Посебни барања за лабораториски центрифуги (IEC 61010-2-020:2006) (идентичен со EN 61010-2-020:2006) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges (IEC 61010-2-020:2006) ICS 71.040.20	EN 61010-2-020: 2006
834	МКС EN 61071:2008	Кондензатори за уреди за енергетска електроника (IEC 61071:2007) (идентичен со EN 61071:2007) Capacitors for power electronics (IEC 61071:2007) ICS 31.060.70	EN 61071:2007
835	МКС EN 61131-2:2008	Програмабилни контролери – Дел 2: Барања за опрема и испитувања (IEC 61131-2:2007) (идентичен со EN 61131-2:2007) Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests (IEC 61131-2:2007) ICS 35.240.50; 25.040.40	EN 61131-2:2007
836	МКС EN 61557-1:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 1: Општи барања (IEC 61557-1:2007) (идентичен со EN 61557-1:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 1: General requirements (IEC 61557-1:2007) ICS 19.080	EN 61557-1:2007
837	МКС EN 61557-2:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 2: Отпор на изолацијата (IEC 61557-2:2007) (идентичен со EN 61557-2:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 2: Insulation resistance (IEC 61557-2:2007) ICS 19.080	EN 61557-2:2007
838	МКС EN 61557-3:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 3: Импеданса на јамка (IEC 61557-3:2007) (идентичен со EN 61557-3:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 3: Loop impedance (IEC 61557-3:2007) ICS 19.080	EN 61557-3:2007

839	МКС EN 61557-4:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 4: Отпор на заземјување и изедначување на потенцијал (IEC 61557-4:2007) (идентичен со EN 61557-4:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding (IEC 61557-4:2007) ICS 19.080	EN 61557-4:2007
840	МКС EN 61557-5:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1000 V и еднонасочен напон до 1500 V – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 5: Отпорност кон земја (IEC 61557-5:2007) (идентичен со EN 61557-5:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 5: Resistance to earth (IEC 61557-5:2007) ICS 19.080	EN 61557-5:2007
841	МКС EN 61557-7:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1 kV и еднонасочен напон до 1,5 kV – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 7: Редослед на фазите (IEC 61557-7:2007) (идентичен со EN 61557-7:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV A.C. and 1,5 kV D.C. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 7: Phase sequence (IEC 61557-7:2007) ICS 19.080	EN 61557-7:2007
842	МКС EN 61557-8:2008	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1 kV и еднонасочен напон до 1,5 kV – Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки – Дел 8: Уреди за контрола на изоацијата за ИТ мрежи (IEC 61557-8:2007) (идентичен со EN 61557-8:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 kV A.C. and 1,5 kV D.C. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems (IEC 61557-8:2007) ICS 19.080	EN 61557-8:2007
843	МКС EN 61770:2006/ A2: 2008	Електрични уреди поврзани на главна водоводна цевка – Одбегнување на повратното дејство на сифонот и одбегнување неисправности на уредите со црева (IEC 61770:1998/A2:2006) Амандман 1 (идентичен со EN 61770:1999/ A2:2006) Electric appliances connected to the water mains — Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets (IEC 61770:1998/A2:2006) Amendment 1 ICS 91.140.60; 97.030	EN 61770:1999/ A2: 2006
844	МКС EN 62395-1:2008	Линиски системи за електроотпорно загревање за индустриска и комерцијална примена - Дел 1: Општи барања и барања за испитување (IEC 62395-1:2006) (идентичен со EN 62395-1:2006) Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications — Part 1: General and testing requirements (IEC 62395-1:2006) ICS 25.180.10	EN 62395-1:2006
845	МКС HD 60269-2:2008	Нисконапонски осигурувачи – Дел 2: Дополнителни барања за осигурувачи со кои ракуваат овластени лица (осигурувачи главно за индустриска примена) - Примери на стандардизирани системи за осигурувачи од А до I (IEC 60269-2:2006 (Модификуван)) (идентичен со HD 60269-2:2007) Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorised persons (fuses mainly for industrial application) — Examples of standardised systems of fuses A to I (IEC 60269-2:2006 (Modified)) ICS 29.120.50	HD 60269-2:2007
846	МКС HD 60269-3:2008	Нисконапонски осигурувачи – Дел 3: Дополнителни барања за осигурувачи со кои ракуваат нестручни лица (главно осигурувачи за примена во домаќинството или осигурувачи за слична употреба) – Примери на стандардизирани системи за осигурувачи А до F (IEC 60269-3:2006 (Модификуван)) (идентичен со HD 60269-3: 2006) Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) — Examples of standardised systems of fuses A to F (IEC 60269-3:2006 (Modified)) ICS 29.120.50	HD 60269-3: 2006

847	МКС EN 61138:2009	Кабли за времено заземјување и опрема за краток spoj (идентичен со EN 61138:2007) Cables for portable earthing and short-circuiting equipment ICS 29.060.20; 29.240.01	EN 61138:2007
848	МКС HD 22.10 S2:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 10: Флексибилни кабли со изолација од етиленпропиленска гума (EPR) и плашт од полиуретан (идентичен со HD 22.10 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 10: EPR insulated and polyurethane sheathed flexible cables ICS 29.060.20	HD 22.10 S2:2007
849	МКС HD 22.11 S2:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 11: EVA жили и флексибилни кабли (идентичен со HD 22.11 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 11: EVA cords and flexible cables ICS 29.060.20	HD 22.11 S2:2007
850	МКС HD 22.12 S2:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 12: EPR жили и флексибилни кабли отпорни на топлина (идентичен со HD 22.12 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 12: Heat resistant EPR cords and flexible cables ICS 29.060.20	HD 22.12 S2:2007
851	МКС HD 22.13 S2:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 13: Бесхалогени флексибилни кабли со ниска емисија на чад (идентичен со HD 22.13 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 13: Halogen-free flexible cables having low emission of smoke ICS 29.060.20	HD 22.13 S2:2007
852	МКС HD 22.14 S3:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 14: Примена на жили со висока флексибилност (идентичен со HD 22.14 S3:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 14: Cords for applications requiring high flexibility ICS 29.060.20	HD 22.14 S3:2007
853	МКС HD 22.15 S2:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 15: Повеќежилни кабли изолирани и плаштирани со силиконска гума отпорна на топлина (идентичен со HD 22.15 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 15: Multicore cables insulated and sheathed with heat resistant silicone rubber ICS 29.060.20	HD 22.15 S2:2007
854	МКС HD 22.16 S2:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 16: Водоотпорни кабли плаштирани со полихлоропрен или еквивалентен синтетички еластомер (идентичен со HD 22.16 S2:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation – Part 16: Water resistant polychloroprene or equivalent synthetic elastomer sheathed cables ICS 29.060.20	HD 22.16 S2:2007
855	МКС HD 22.9 S3:2009	Кабли со умрежена полимерна изолација за номинални напони до и вклучувајќи 450/750 V– Дел 9: Едножилни бесхалогени неплаштирани кабли за фиксно ожичување со ниска емисија на чад (идентичен со HD 22.9 S3:2007) Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation – Part 9: Single core halogen-free non-sheathed cables for fixed wiring having low emission of smoke ICS 29.060.20	HD 22.9 S3:2007
856	МКС EN 61800-5-1:2009	Електромоторни погони со променлива брзина – Дел 5-1: Безбедносни барања – Електрични, термички и енергетски (идентичен со EN 61800-5-1:2007) Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy 29.130, 29.160.30	EN 61800-5-1:2007
857	МКС EN 61009-1:2006/ A11 :2009	Автоматски прекинувачи кои работат на резидуална (заостаната) струја, со вградена прекуструјна заштита, за употреба во домаќинствата и за други слични намени (RCBO's) – Дел 1: Општи правила - Амандман 11 (идентичен со EN 61009-1:2004/A11:2008) Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) – Part 1: General rules Amendment 11 ICS 29.120.50	EN 61009-1:2004/ A11 :2008

858	МКС EN 61140:2006/A1: 2009	Заштита од електричен удар – Општи аспекти за инсталациите и опремата – Амандман 1 (идентичен со EN 61140:2002/A1:2006) Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment- Amendment 1 ICS 13.260; 29.020; 91.140.50	EN 61140:2002/ A1: 2006
859	МКС EN 61400-2: 2009	Ветерни турбини – Дел 2: Барања за проектирање на малите ветерни турбини (идентичен со EN 61400-2:2006) Wind turbines -- Part 2: Design requirements for small wind turbines ICS 27.180	EN 61400-2:2006
860	МКС EN 61730-1: 2009	Безбедносна квалификација на фотоволтаичен (PV) модул -- Дел 1: Барања за градба (идентичен со EN 61730-1:2007) Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 1: Requirements for construction ICS 27.160	EN 61730-1:2007
861	МКС EN 61730-2: 2009	Безбедносна квалификација на фотоволтаичен (PV) модул -- Дел 2: Барања за испитувања (идентичен со EN 61730-2:2007) Photovoltaic (PV) module safety qualification -- Part 2: Requirements for testing ICS 27.160	EN 61730-2:2007
862	МКС EN 61558-2-7:2009	Безбедност на енергетските трансформатори, на уредите за напојување и слично – Дел 2-7: Посебни барања за трансформатори наменети за играчки (идентичен со EN 61558-2-7:2007) Safety of power transformers, power supply units and similar — Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys ICS 29.180	EN 61558-2-7:2007
863	МКС EN 60255-27: 2009	Мерни релеи и заштитна опрема – Дел 27: Безбедносни барања за производите (идентичен со EN 60255-27:2005) Measuring relays and protection equipment -- Part 27: Product safety requirements ICS 29.120.70	EN 60255-27:2005
864	МКС EN 61558-2-1: 2009	Безбедност на енергетските трансформатори, уредите за напојување, реакторите и сличните производи – Дел 2-1: Посебни барања и испитување на трансформаторите за галванско одделување и на уредите за напојување со општа намена во кои се вградени трансформатори за галванско одвојување (идентичен со EN 61558-2-1:2007) Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -- Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications ICS 29.180	EN 61558-2-1:2007
865	МКС EN 61558-2-2: 2009	Безбедност на енергетските трансформатори, уредите за напојување, реакторите и сличните производи – Дел 2-2: Посебни барања и испитување за управувачките трансформатори и уредите за напојување во кои се вградени управувачки трансформатори (идентичен со EN 61558-2-2:2007) Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -- Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers ICS 29.180	EN 61558-2-2:2007)
866	МКС EN 60204-1:2009	Безбедност на машините – Електрична опрема на машините – Дел 1: Општи барања (IEC 60204-1:2005 (Modified)) (идентичен со EN 60204-1:2006) Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005 (Modified)) ICS: 13.110	EN 60204-1:2006
867	МКС EN 61310-1:2009	Безбедност на машини – Покажување, обележување и активирање – Дел 1: Барања за аудиовизуелни и допирни сигнали (IEC 61310-1:2007) (идентичен со EN 61310-1:2008) Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:2007) ICS: 01.080.20 / 13.110	EN 61310-1:2008
868	МКС EN 61310-2:2009	Безбедност на машините – Покажување, обележување и активирање – Дел 2: Барања за обележување (IEC 61310-2:2007) (идентичен со EN 61310-2:2008) Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007) ICS: 01.080.20 / 13.110	EN 61310-2:2008
869	МКС EN 61310-3:2009	Безбедност на машините – Покажување, обележување и активирање – Дел 3: Барања за поставување и работа на активаторите (IEC 61310-3:2007) (идентичен со EN 61310-3:2008) Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3:2007) ICS: 13.110	EN 61310-3:2008

870	МКС EN 50425:2009	Склопки за статични електрични инсталации во домаќинства и слично - Придружен стандард - Противпожарни склопки за надворешни и внатрешни знаци и светилки (идентичен со EN 50425:2008) Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires ICS 29.120.40	EN 50425:2008
871	МКС EN 60669-2-2:2009	Склопки за статични електрични инсталации во домаќинства и слично – Дел 2-2: Посебни барања – Електромагнетни склопки со далечинско управување (RCS) (идентичен со EN 60669-2-2:2006) Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control switches (RCS) ICS 29.120.40	EN 60669-2-2:2006
872	МКС EN 60669-2-3:2009	Склопки за статични електрични инсталации во домаќинства и слично – Дел 2-3: Посебни барања – Склопки со временско задоцнување (TDS) (идентичен со EN 60669-2-3:2006) Switches for household and similar fixed electrical installations -- Part 2-3: Particular requirements - Time delay switches (TDS) ICS 29.120.40	EN 60669-2-3:2006
873	МКС EN 60670-21:2009	Ормани и куќишта за електричен прибор за домаќинства, статични електрични инсталации во домаќинства и слично - Дел 21: Посебни барања за ормани и куќишта со предвидени уводници (идентичен со EN 60670-21:2007) Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means ICS 29.120.10	EN 60670-21:2007
874	МКС EN 60670-22:2009	Ормани и куќишта за електричен прибор за домаќинства, статични електрични инсталации во домаќинства и слично - Дел 22: Посебни барања за приклучување ормани и куќишта (идентичен со EN 60670-22:2006) Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures ICS 29.120.10	EN 60670-22:2006
875	МКС EN 60320-1:2006/A1:2009	Приклучници за апарати наменети за домаќинства и слично – Дел 1: Општи барања - Амандман 1 (идентичен со EN 60320-1:2001/A1:2007) Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part 1: General requirements – Amendment 1 ICS 29.120.30	EN 60320-1:2001/A1:2007
876	МКС EN 61058-1:2006/A2:2009	Склопки за апарати – Дел 1: Општи барања - Амандман 2 (идентичен со EN 61058-1:2002/A2:2008) Switches for appliances -- Part 1: General requirements – Amendment 2 ICS 29.120.40	EN 61058-1:2002/A2:2008
877	МКС EN 60664-5:2009	Усогласување на изолацијата за опремата во состав на нисконапонските системи – Дел 5: Сеопфатен метод за определување на сигурносните воздушни и површински растојанија помали или еднакви на 2 mm (идентичен со EN 60664-5:2007) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm ICS 29.080.30	EN 60664-5:2007
878	МКС EN 61242:2006/A1:2009	Електричен прибор – Макари за кабли наменети за домаќинства и слично - Амандман 1 (идентичен со EN 61242:1997/A1:2008) Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes – Amendment 1 ICS 29.120.99	EN 61242:1997/A1:2008
879	МКС EN 61995-1:2009	Уреди за приклучување на светилки наменети за домаќинства и слично -Дел 1:Општи барања (идентичен со EN 61995-1:2008) Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes -- Part 1: General requirements ICS 29.120.20, 29.140.40, 29.140.99	EN 61995-1:2008
880	МКС EN 50410:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Посебни барања за декоративни роботи (идентичен со EN 50410:2008) Household and similar electrical appliances — Safety — Particular requirements for decorative robots ICS 97.200.50; 97.190	EN 50410:2008

881	МКС EN 50445:2009	Фамилија на стандарди за производи за докажување на усогласеност на опремата за електроотпорно заварување, електролачно заварување и сродни процеси со основните ограничувања што се однесуваат на изложеност на луѓето на електромагнетни полиња (0 Hz-300 GHz) (идентичен со EN 50445:2008) Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz) ICS 17.220.01; 25.160.10	EN 50445:2008
882	МКС EN 60335-2-2:2006/ A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-2: Посебни барања за правосмукалки и апарати за всумукување вода (IEC 60335-2-2:2002/ A2:2006 (модификуван)) - Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-2:2003/ A2:2006) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances (IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Modified)) - Amendment 2 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-2:2003/ A2:2006
883	МКС EN 60335-2-9:2006/ A12:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Дел 2-9: Посебни барања за скари, тостери и слични подвижни апарати за готвење - Амандман 12 (идентичен со EN 60335-2-9:2003/ A12:2007) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances - Amendment 12 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-9:2003/ A12:2007
884	МКС EN 60519-2:2009	Безбедносни мерки во електротермиски постројки – Дел 2: Посебни барања за опрема за електроотпорно загревање (IEC 60519-2:2006) (идентичен со EN 60519-2:2006) Safety in electroheat installations — Part 2: Particular requirements for resistance heating equipment (IEC 60519-2:2006) ICS 25.180.10	EN 60519-2:2006
885	МКС EN 60730-2-3:2009	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и за слична намена – Дел 2-3: Посебни барања за уреди за термичка заштита на придушници за цевчести флуоресцентни светилки (IEC 60730-2-3:2006 (Модификуван)) (идентичен со EN 60730-2-3:2007) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps (IEC 60730-2-3:2006 (Modified)) ICS 97.120; 29.140.30	EN 60730-2-3:2007
886	МКС EN 60730-2-4:2009	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинство и за слична намена – Дел 2-4: Посебни барања за уреди за термичка заштита на мотори – компресори од затворен и полузатворен тип (IEC 60730-2-4:2006 (модификуван)) (идентичен со EN 60730-2-4:2007) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-4: Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type (IEC 60730-2-4:2006 (Modified)) ICS 97.120	EN 60730-2-4:2007
887	МКС EN 60730-2-10:2009	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и за слична намена – Дел 2-10: Посебни барања за релеи за вклучување мотори (IEC 60730-2-10:2006) (идентичен со EN 60730-2-10:2007) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-10: Particular requirements for motor-starting relays (IEC 60730-2-10:2006) ICS 97.120	EN 60730-2-10:2007
888	МКС EN 60730-2-11:2009	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и за слична намена – Дел 2: Посебни барања за регулатори на енергија (IEC 60730-2-11:2006) (идентичен со EN 60730-2-11:2008) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-11: Particular requirements for energy regulators (IEC 60730-2-11:2006) ICS 97.120	EN 60730-2-11:2008
889	МКС EN 60730-2-13:2009	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинство и за слична намена – Дел 2-13: Посебни барања за контролни уреди за влажност (IEC 60730-2-13:2006 (Модификуван)) (идентичен со EN 60730-2-13:2008) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls (IEC 60730-2-13:2006 (Modified)) ICS 97.120	EN 60730-2-13:2008

890	MKC EN 60730-2-19:2006 / A2 :2009	Електрични уреди за автоматско управување во домаќинството и за слична намена – Дел 2-19: Посебни барања за електрични вентили за масло, вклучувајќи ги и механичките барања – Амандман 2 (идентичен со EN 60730-2-19:2002/ A2:2008) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-19: Particular requirements for electrically operated oil valves, including mechanical requirements – Amendment 2 ICS 97.120	EN 60730-2-19:2002 / A2:2008
891	MKC EN 60825-1:2009	Безбедност на ласерските производи – Дел 1: Класификација на опремата и барања (IEC 60825-1:2007) (идентичен со EN 60825-1:2007) Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007) ICS 13.110 ; 31.260	EN 60825-1:2007
892	MKC EN 60974-2:2009	Опрема за електролачно заварување – Дел 2: Системи за ладење со течност (IEC 60974-2:2007) (идентичен со EN 60974-2:2008) Arc welding equipment — Part 2: Liquid cooling systems (IEC 60974-2:2007) ICS 25.160	EN 60974-2:2008
893	MKC EN 60974-3:2009	Опрема за електролачно заварување – Дел 3: Уреди за палење и стабилизирање на лакот (IEC 60974-3:2007) (идентичен со EN 60974-3:2007) Arc welding equipment — Part 3: Arc striking and stabilizing devices (IEC 60974-3:2007) ICS 25.160	EN 60974-3:2007
894	MKC EN 60974-5:2009	Опрема за електролачно заварување – Дел 5: Уреди за довод на жица (IEC 60974-5:2007) (идентичен со EN 60974-5:2008) Arc welding equipment — Part 5: Wire feeders (IEC 60974-5:2007) ICS 25.160	EN 60974-5:2008
895	MKC EN 61557-6:2009	Електрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи со наизменичен напон до 1 kV и еднонасочен напон до 1,5 kV – Опрема за испитување, мерење или мониторирање на заштитните мерки – Дел 6: Ефективност на уредите за прекин врз база на заостаната струја во TT, TN и IT системи (IEC 61557-6:2007) (идентичен со EN 61557-6:2007) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems (IEC 61557-6:2007) ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01	EN 61557-6:2007
896	MKC EN 62135-2:2009	Опрема за електроотпорно заварување – Дел 2: Барања за електромагнетна компатибилност (ЕМС) (IEC 62135-2:2007) (идентичен со EN 62135-2:2008) Resistance welding equipment — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (IEC 62135-2:2007) ICS 25.160	EN 62135-2:2008
897	MKC EN 62282-3-3:2009	Технологии со ќелии со гориво – Дел 3-3: Стационарни електрични системи со ќелии со гориво - Инсталација (IEC 62282-3-3:2007) (идентичен со EN 62282-3-3:2008) Fuel cell technologies — Part 3-3: Stationary fuel cell power systems — Installation (IEC 62282-3-3:2007) ICS 27.070	EN 62282-3-3:2008
898	MKC EN 62311:2009	Проценка на електронска и електрична опрема која се однесува на ограничувањата за изложеноста на луѓето на електромагнетни полиња (0 Hz-300 GHz) (IEC 62311:2007 (Модификуван)) (идентичен со EN 62311:2008) Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz) (IEC 62311:2007 (Modified)) ICS 97.030	EN 62311:2008
899	MKC EN 60432-3:2006/ A2 :2009	Сијалици со вжарено влакно – Спецификации за безбедност – Дел 3: Халогени сијалици (што не се наменети за автомобили) - Амандман 2 (идентичен со EN 60432-3:2003/A2:2008) Incandescent lamps - Safety specifications -- Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle) – Amendment 2 ICS 29.140.20	EN 60432-3:2003/ A2: 2008
900	MKC EN 60061-1:2006/ A37 /A38/A39/A40:2009	Приклучоци и држачи за сијалици заедно со стандардните мерки за контрола на меѓусебната заменивост и безбедност – Дел 1: Приклучоци за сијалици - Амандман 37, 38, 39, 40 (идентичен со EN 60061-1:1993/A37:2006/A38:2007/A39:2007 /A40:2008) Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps – Amendment 37, 38, 39, 40 ICS 29.140.10	EN 60061-1:1993/A37 :2006/A38:2007/A39: 2007 /A40:2008
901	MKC EN 60061-2: 2006/ A34/A35/A36/A37:2009	Приклучоци и држачи за сијалици заедно со стандардните мерки за контрола на меѓусебната заменивост и безбедност - Дел 2: Држачи за сијалици – Амандман 34, 35, 36, 37 (идентичен со EN 60061-2:1993/A34:2006/ A35:2007/A36: 2007/A37:2008) Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders – Amendment 34, 35, 36, 37 ICS 29.140.10	EN 60061-2:1993/ A34 :2006/ A35:2007 /A36 :2007/A37:2008)

902	МКС EN 60061-3: 2006/ A36/A37/A38:2009	Приклучоци и држачи за сијалици заедно со стандардните мерки за контрола на меѓусебната заменливост и безбедност - Дел 3: Мерки – Амандман 36, 37, 38 (идентичен со EN 60061-3:1993/ A36:2006/A37:2007 /A38:2007) Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 3: Gauges – Amendment 36, 37, 38 ICS 29.140.10	EN 60061-3:1993/ A36:2006/A37:2007 / A38:2007)
903	МКС EN 60061-4: 2006/ A10/A11:2009	Приклучоци и држачи за сијалици заедно со стандардните мерки за контрола на меѓусебната заменливост и безбедност - Дел 4: Упатства и општи информации – Амандман 10, 11 (идентичен со EN60061-4:1992/ A10:2006/A11:2007) Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general information – Amendment 10, 11 ICS 29.140.10	EN 60061-4:1992/ A10:2006/A11:2007
904	МКС EN 60238: 2006/A1: 2009	Држачи за сијалици со Едисонов навој– Амандман 1 (идентичен со EN 60238:2004/A1:2008) Edison screw lampholders – Amendment 1 ICS 29.140.10	EN 60238:2004/A1: 2008
905	МКС EN 60399: 2006/A1: 2009	Цилиндричен навој за држач за сијалица со прстенест држач на абажур- Амандман 1 (идентичен со EN 60399:2004/A1:2008) Barrel thread for lampholders with shade holder ring – Amendment 1 ICS 31.060.10	EN 60399:2004/A1: 2008
906	МКС EN 60598-1: 2006/A1: 2009	Светилки – Дел 1: Општи барања и испитувања - Амандман 1 (идентичен со EN 60598-1:2004/A1:2006) Luminaires -- Part 1: General requirements and tests – Amendment 1 ICS 29.140.40	EN 60598-1:2004/ A1: 2006
907	МКС EN 60598-2-8: 2006/ A2 :2009	Светилки – Дел 2-8: Посебни барања – Рачни светилки - Амандман 2 (идентичен со EN 60598-2-8:1997/A2:2008) Luminaires -- Part 2-8: Particular requirements - Handlamps – Amendment 2 ICS 29.140.40	EN 60598-2-8:1997/ A2:2008
908	МКС EN 60598-2-12:2009	Светилки - Дел 2-12: Посебни барања – Нокни светилки за директно поставување на приклучници (идентичен со EN 60598-2-12:2006) Luminaires -- Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet mounted nightlights ICS 29.140.40	EN 60598-2-12:2006
909	МКС EN 60598-2-13:2009	Светилки - Дел 2-13: Посебни барања – Светилки за вградување во плото и подлогата (идентичен со EN 60598-2-13:2006) Luminaires -- Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires ICS 29.140.40	EN 60598-2-13:2006
910	МКС EN 60598-2-22: 2006/ A2:2009	Светилки – Дел 2-22: Посебни барања – Светилки за нужно осветление - Амандман 2 (идентичен со EN 60598-2-22:1998/A2:2008) Luminaires -- Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting – Amendment 2 ICS 29.140.40	EN 60598-2-22:1998/ A2:2008
911	МКС EN 60838-1: 2006/ A1:2009	Разни држачи за светилки – Дел 1: Општи барања и испитувања - Амандман 1 (идентичен со EN 60838-1:2004/A1:2008) Miscellaneous lampholders -- Part 1: General requirements and tests – Amendment 1 ICS 29.140.10	
912	МКС EN 60838-2-2:2009	Разни држачи за светилки – Дел 2-2: Посебни барања – Конектори за модули од светлечки диоди (идентичен со EN 60838-2-2:2006) Miscellaneous lampholders -- Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules ICS 29.140.10	EN 60838-2-2:2006
913	МКС EN 61048:2009	Помошен прибор за сијалици – Кондензатори за употреба во кола со флуоресцентни сијалици во вид на цевка и други сијалици со празнење - Општи и безбедносни барања (идентичен со EN 61048:2006) Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements ICS 29.140.30	EN 61048:2006
914	МКС EN 61347-1: 2006/ A1:2009	Контролни (претспојни) уреди за сијалици – Дел 1: Општи и безбедносни барања - Амандман 1 (идентичен со EN 61347-1:2001/A1:2008) Lamp controlgear -- Part 1: General and safety requirements – Amendment 1 ICS 29.140.99	EN 61347-1:2001/A1: :2008
915	МКС EN 61347-2-13:2009	Контролни (претспојни) уреди за сијалици – Дел 2-13: Посебни барања за електронски контролни (претспојни) уреди за едностраност или наизменична струја за модули од светлечки диоди (идентичен со EN 61347-2-13:2006) Lamp controlgear -- Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules ICS 29.140.99	EN 61347-2-13:2006

916	МКС EN 61347-2-2: 2006/ A2 :2009	Контролни (претспојни) уреди за сијалици – Дел 2-2: Посебни барања за електронски конвертори за намалување на напонот за еднонасочна или наизменична струја за сијалици со вжарено влакно - Амандман 2 (идентичен со EN 61347-2-2:2001/A2:2006) Lamp controlgear -- Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down converters for filament lamps - Amendment 2 ICS 29.140.99	EN 61347-2-2:2001/ A2:2006
917	МКС EN 61347-2-7:2009	Контролни (претспојни) уреди за сијалици – Дел 2-7: Посебни барања за електронски придушници за еднонасочна струја за нужно осветление (идентичен со EN 61347-2-7:2006) Lamp controlgear -- Part 2-7: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for emergency lighting ICS 29.140.99	EN 61347-2-7:2006
918	МКС EN 61347-2-9: 2006/ A2:2009	Контролни (претспојни) уреди за сијалици – Дел 2-9: Посебни барања за придушници за сијалици со празнење (со исклучок на флуоресцентни сијалици) - Амандман 2 (идентичен со EN 61347-2-9:2001/A2:2006) Lamp controlgear -- Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Amendment 2 ICS 29.140.99	EN 61347-2-9:2001/ A2 :2006
919	МКС EN 50497:2009	Препорачан метод на испитување за проценка на ризикот од излучување на пластификатор од PVC изолирани и плаштирани кабли (идентичен со EN 50497:2007) Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables ICS 29.035.20	EN 50497:2007
920	МКС EN 62233:2009	Методи за мерење на електромагнетните полиња од апаратите во домаќинство и слични апарати во поглед на изложеност на луѓето на нивното влијание (IEC 62233:2005 (модификуван)) (идентичен со EN 62233:2009) Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure (IEC 62233:2005 (modified)) ICS 97.030	EN 62233:2009
921	МКС EN 62282-3-1:2009	Технологија на ќелии со гориво – Дел 3-1: Стационарни енергетски системи со ќелии со гориво – Безбедност (IEC 62282-3-1:2007) (идентичен со EN 62282-3-1:2009) Fuel cell technologies — Part 3-1: Stationary fuel cell power systems — Safety (IEC 62282-3-1:2007) ICS 27.070	EN 62282-3-1:2009
922	МКС EN 60335-2-10: 2006 / A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-10: Посебни барања за машини за суво и влажно чистење подови – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-10:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines – Amendment 1 ICS 97.080; 13.120	EN 60335-2-10:2003 /A1:2009
923	МКС EN 60335-2-101: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-101: Посебни барања за испарувачи – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-101:2002/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-101: Particular requirements for vaporizers– Amendment 1 ICS 97.030; 13.120	EN 60335-2-101: 2002 /A1:2009
924	МКС EN 60335-2-105: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-105: Посебни барања за повеќенаменски кабинети за туширање – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-105:2005/A1:2009) Household and similar electrical appliances - Safety — Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets (IEC 60335-2-105: 2004)– Amendment 1 ICS 97.170	EN 60335-2-105: 2005 /A1:2009
925	МКС EN 60335-2-12: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-12: Посебни барања за грејни плочи и за слични апарати – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-12:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances – Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-12:2003 /A1:2009
926	МКС EN 60335-2-13: 2006 /A2:2009	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-13: Посебни барања за фритези, тави за пржење и слични апарати – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-13:2003/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances – Amendment 2 ICS 97.040.20; 97.040.50; 13.120	EN 60335-2-13:2003 / A2:2009

927	МКС EN 60335-2-14: 2008 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-14 : Посебни барања за кујнски апарати – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-14:2006/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines – Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-14:2006 /A1:2009
928	МКС EN 60335-2-15: 2006 /A2:2009	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-15 : Посебни барања за апарати за греење течности – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-15:2002/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids – Amendment 2 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-15:2002 /A2:2009
929	МКС EN 60335-2-16: 2005 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2: Посебни барања за дробилки на отпадоци од храна – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-16:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers – Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-16:2003 /A1:2009
930	МКС EN 60335-2-23: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-23: Посебни барања за апарати за нега на кожа и за апарати за нега на коса – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-23:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care – Amendment 1 ICS 13.120; 97.170	EN 60335-2-23:2003 /A1:2009
931	МКС EN 60335-2-26: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични апарати – Безбедност – Дел 2-26: Посебни барања за часовници – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-26:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-26: Particular requirements for clocks – Amendment 1 ICS 13.120; 97.040.50	EN 60335-2-26:2003 /A1:2009
932	МКС EN 60335-2-28: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-28: Посебни барања за машини за шиене – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-28:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-28: Particular requirements for sewing machines – Amendment 1 ICS 13.120; 61.080; 97.180	EN 60335-2-28:2003 /A1:2009
933	МКС EN 60335-2-3:2006 /A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-3: Посебни барања за електрични пегли – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-3:2002/ A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-3: Particular requirements for electric irons – Amendment 2 ICS 97.060; 13.120	EN 60335-2-3:2002/ A2:2009
934	МКС EN 60335-2-32: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – дел 2-32: Посебни барања за апарати за масажа – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-32:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-32: Particular requirements for massage appliances – Amendment 1 ICS 13.120; 91.170	EN 60335-2-32:2003 /A1:2009
935	МКС EN 60335-2-36: 2006/A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – 2-36: Посебни барања за електрични шпорети, рерни, грејни плочи и рингли за комерцијална употреба – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-36:2002/ A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements – Amendment 2 ICS 97.040.20	EN 60335-2-36:2002 / A2:2009
936	МКС EN 60335-2-37: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-37: Посебни барања за електрични фритези за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-37:2002/A1:2009) Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers – Amendment 1 ICS 97.040.50	EN 60335-2-37:2002 /A1:2009
937	МКС EN 60335-2-38: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-37: Посебни барања за електрични тави и електрични скари за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-38:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-37: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills – Amendment 1 ICS 97.040.20	EN 60335-2-38:2003 /A1:2009

938	МКС EN 60335-2-39:2006/A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-39: Посебни барања за електрични повеќенаменски тави за готвење за комерцијална употреба – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-39:2003/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans – Amendment 2 ICS 97.040.50	EN 60335-2-39:2003 / A2:2009
939	МКС EN 60335-2-42:2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-42: Посебни барања за електрични рерни со принудна конвекција, апарати за готвење на пареа и рерни со струење на пареа за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-42:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens Amendment 1 ICS 97.040.20	EN 60335-2-42:2003 / A1:2009
940	МКС EN 60335-2-43:2006 /A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-43: Посебни барања за сушалки за облека и крпи – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-43:2003/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails – Amendment 2 ICS 13.120; 97.060	EN 60335-2-43:2003 / A2:2009
941	МКС EN 60335-2-44:2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Дел 2-44: Посебни барања за машини за пеглање – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-44:2002/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-44: Particular requirements for ironers – Amendment 1 ICS 97.060	EN 60335-2-44:2002 / A1:2009
942	МКС EN 60335-2-45:2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-45: Посебни барања за преносни електрични алати за загревање и слични апарати – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-45:2002/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances – Amendment 1 ICS 13.120; 25.140.20	EN 60335-2-45:2002 / A1:2009
943	МКС EN 60335-2-47:2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-47: Посебни барања за електрични тенџериња за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-47:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans – Amendment 1 ICS 97.040.20	EN 60335-2-47:2003 / A1:2009
944	МКС EN 60335-2-48:2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-48: Посебни барања за електрични скари и тостери за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-48:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-48: Particular requirements for commercial grillers and toasters – Amendment 1 ICS 97.040.50	EN 60335-2-48:2003 / A1:2009
945	МКС EN 60335-2-49:2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-49: Посебни барања за електрични ормари за затоплување за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-49:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-49: Particular requirements for commercial electric hot cupboards – Amendment 1 ICS 97.030	EN 60335-2-49:2003 / A1:2009
946	МКС EN 60335-2-5:2006/A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-5: Посебни барања за машини за миене садови – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-5:2003/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-5: Particular requirements for dishwashers – Amendment 2 ICS 97.040.40; 13.120	EN 60335-2-5:2003/ A2:2009
947	МКС EN 60335-2-50:2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-50: Посебни барања за електрични топли водени бањи за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-50:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie – Amendment 1 ICS 97.040.20	EN 60335-2-50:2003 / A1:2009

948	MKC EN 60335-2-51: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-51: Посебни барања за стационарни пумпи за циркулација на вода за греење и за водоводни инсталации – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-51:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations – Amendment 1 ICS 23.080; 91.140.10	EN 60335-2-51:2003 / A1:2009
949	MKC EN 60335-2-52: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-52: Посебни барања за апарати за хигиена на уста – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-52:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances— Amendment 1 ICS 13120; 97.170	EN 60335-2-52:2003 /A1:2009
950	MKC EN 60335-2-55: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-55: Посебни барања за електрични апарати кои се употребуваат во аквариуми и во градинарски езерца – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-55:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds – Amendment 1 ICS 97.020	EN 60335-2-55:2003 /A1:2009
951	MKC EN 60335-2-56: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-56: Посебни барања за проектори и слични апарати – Амандман 1 (идентичен со) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances – Amendment 1 ICS 13.120; 37.060.10; 97.180	EN 60335-2-56:2003 /A1:2009
952	MKC EN 60335-2-58: 2006/A1:2009	Безбедност на апаратите за домаќинство и на слични електрични апарати – Дел 2-58: Посебни барања за електрични машини за миење садови за комерцијална намена – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-58:2005/A1:2009) Safety of household and similar electrical appliances — Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines – Amendment 1 ICS 97.040.40	EN 60335-2-58:2005 /A1:2009
953	MKC EN 60335-2-6:2006 /A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-6: Посебни барања за фиксни шпорети, рингли, рерни и слични апарати – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-6:2003/ A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances – Amendment 2 ICS 97.040.20; 13.120	EN 60335-2-6:2003/ A2:2009
954	MKC EN 60335-2-62: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-62: Посебни барања за електрични мијалници за плакнење за комерцијална употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-62:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks – Amendment 1 ICS 97.040.10	EN 60335-2-62:2003 /A1:2009
955	MKC EN 60335-2-65: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-65: Посебни барања за апарати за прочистување воздух – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-65:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances— Amendment 1 ICS 23.120	EN 60335-2-65:2003 /A1:2009
956	MKC EN 60335-2-66: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-66: Посебни барања за грејачи на водени кревети – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-66:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters – Amendment 1 ICS 97.100.10	EN 60335-2-66:2003 /A1:2009
957	MKC EN 60335-2-69: 2006/A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-69: Посебни барања за правосмукалки за суво и влажно чистење, за индустриска и комерцијална намена, вклучени се и електрични четки – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-69:2003/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for industrial and commercial use— Amendment 2 ICS 97.080	EN 60335-2-69:2003 /A2:2009

958	МКС EN 60335-2-78: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Дел 2-78: Посебни барања за скари кои се користат на отворено – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-78:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues – Amendment 1 ICS 13.120; 91.180	EN 60335-2-78:2003 /A1:2009
959	МКС EN 60335-2-8:2006 /A2:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-8: Посебни барања за машини за бричење, апарати за потстрижување и слични апарати – Амандман 2 (идентичен со EN 60335-2-8:2003/A2:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances – Amendment 2 ICS 13.120; 97.170	EN 60335-2-8:2003 /A2:2009
960	МКС EN 60335-2-82: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-82: Посебни барања за машини за забава и машини за лична употреба – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-82:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines – Amendment 1 ICS 97.180; 97.200.40	EN 60335-2-82:2003 /A1:2009
961	МКС EN 60335-2-83: 2006/A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-83: Посебни барања за загревни олуци за одвод на вода од покриви – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-83:2002/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage – Amendment 1 ICS 91.060.20	EN 60335-2-83:2002 /A1:2009
962	МКС EN 60335-2-84: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-84: Посебни барања за тоалети – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-84:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-84: Particular requirements for toilets – Amendment 1 ICS 91.140.70	EN 60335-2-84:2003 /A1:2009
963	МКС EN 60335-2-85: 2006 /A1:2009	Апарати за домаќинство и слични електрични апарати – Безбедност – Дел 2-85: Посебни барања за апарати на пареа за ткаенини – Амандман 1 (идентичен со EN 60335-2-85:2003/A1:2009) Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers – Amendment 1 ICS 97.060	EN 60335-2-85:2003 /A1:2009
964	МКС EN 60730-1:2006 /A2:2009	Автоматски електрични регулатори за домаќинство и слична намена – Дел 1: Општи барања – Амандман 2 (идентичен со EN 60730-1:2000/A2:2009) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements – Amendment 2 ICS 33.160.20	EN 60730-1:2000/A2 :2009
965	МКС EN 60730-2-12: 2006 /A11:2009	Автоматски електрични регулатори за домаќинство и слична намена – Дел 2: Посебни барања за електрични брави за врати – Амандман 11 (идентичен со EN 60730-2-12:2006/A11:2009) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2: Particular requirements for electrically operated door locks – Amendment 11 ICS 97.120	EN 60730-2-12:2006 /A11:2009
966	МКС EN 60730-2-14: 2006 /A2:2009	Автоматски електрични регулатори за домаќинство и слична намена – Дел 2-14: Посебни барања за електрични актуатори – Амандман 2 (идентичен со EN 60730-2-14:1997/A2:2009) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-14: Particular requirements for electric actuators – Amendment 2 ICS 29.120.01; 97.120	EN 60730-2-14:1997 /A2:2009
967	МКС EN 61010-031: 2006 /A1:2009	Барања за безбедност на мерна, контролна и лабораториска електрична опрема – Дел 031: Барања за безбедност на рачните сонди за електрични мерења и испитувања – Амандман 1 (идентичен со EN 61010-031:2002 /A1:2009) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test – Amendment 1 ICS 19.080	EN 61010-031:2002 /A1:2009
968	МКС EN 50117 -1 / A1 : 2009	Коаксијални кабли – Дел 1: Основна спецификација (идентичен со EN 50117-1:2002/A1 :2006) Coaxial cables – Part 1: Generic specification ICS 33.120.10	EN 50117-1:2002/A1 :2006
969	МКС EN 50117-4-1:2009	Коаксијални кабли – Дел 4-1: Секциска спецификација за ВСТ поставување на кабли во согласност со EN 50173 – Кабли за внатрешна употреба за системи кои работат на фреквенција од 5 MHz до 3 000 MHz (идентичен со EN 50117-4-1:2008) Coaxial cables -- Part 4-1: Sectional specification for cables for VCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz ICS 33.120.10	EN 50117-4-1:2008

IV. Во Делот IV. Стандарди за електромагнетна компатибилност, редните броеви 2 и 64 се бришат, а по редниот број 165 се додаваат дваесет и два нови редни броја од 166 до 187 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
166	МКС EN 50270:2007	Електромагнетна усогласеност - електрични апарати за индикација и мерење на запаливи гасови, отровни гасови или кислород. (идентичен со EN 50270:2006) Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen ICS 13.320; 19.080; 33.100	EN 50270:2006
167	МКС EN 60947-1:2008	Нисконапонска расклопна опрема - Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 60947-1:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: General rules ICS 29.130.20	EN 60947-1:2007
168	МКС EN 60947-6-2:2006/A1:2008	Нисконапонска расклопна опрема - Дел 6-2: Повеќенаменска опрема -- Управувачки и заштитни расклопни уреди (или опрема) (CPS) (идентичен со EN 60947-6-2:2003/A1:2007) -- Амандман 1 Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) -- Amendment 1 ICS 29.120.40; 29.130.20	EN 60947-6-2:2003 /A1:2007
169	МКС EN 60947-5-2:2008	Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-2: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи -- Близински бесконтактни прекинувачи (идентичен со EN 60947-5-2:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches ICS 29.120.40; 29.130.20	EN 60947-5-2:2007
170	МКС EN 62026-1:2008	Нисконапонска расклопна опрема -- Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs) -- Дел 1: Општи правила (идентичен со EN 62026-1:2007) Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) -- Part 1: General rules ICS 29.130.20	EN 62026-1:2007
171	МКС EN 60947-5-9:2008	Нисконапонска расклопна опрема -- Дел 5-9: Уреди за управување струјни кола и расклопни елементи -- Прекинувачи на проток (идентичен со EN 60947-5-9:2007) Low-voltage switchgear and controlgear -- Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches ICS 29.130.20	EN 60947-5-9:2007
172	МКС EN 50090-2-2:2006/A2:2008	Електронски системи за куќи и згради (HBES) -- Дел 2-2 : Преглед на системот -- Општи технички барања -- Амандман 2 (идентичен со EN 50090-2-2:1996/ A2:2007) Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 2-2: System overview -- General technical requirements -- Amendment 2 ICS 97.120	EN 50090-2-2:1996/ A2:2007
173	МКС EN 61131-2:2008	Програмабилни контролери -- Дел 2: Барања за опрема и испитувања (IEC 61131-2:2007) (идентичен со EN 61131-2:2007) Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests (IEC 61131-2:2007) ICS 35.240.50; 25.040.40	EN 61131-2:2007
174	МКС EN 50470-1:2009	Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 1: Општи барања, испитувања и услови за испитување -- Мерна опрема (индекси на класа А, В и С) (идентичен со EN 50470-1:2006) Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C) ICS 91.140.50	EN 50470-1:2006
175	МКС EN 12016+A1:2009	Електромагнетна компатибилност -- Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки -- Имунитет (идентичен со EN 12016:2004 + A1:2008) Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks -- Immunity ICS: 33.100.20 / 91.140.90	EN 12016:2004 + A1 : 2008
176	МКС EN 62310-2:2009	Статички преносни системи (СПС) -- Дел 2: Барања за електромагнетна компатибилност (ЕМС) (идентичен со EN 62310-2:2007) Static transfer systems (STS) -- Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements ICS 29.200; 33.100	EN 62310-2:2007

177	MKC EN 50428:2007/A1: 2009	Склопки за статични електрични инсталации во домаќинства и слично - Придружен стандард - Склопки и соодветен прибор за примена во електронски системи за станови и згради (HBES) – Амандман 1 (идентичен со EN 50428:2005/A1:2007) Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) – Amendment 1 ICS 29.120.40, 97.120	EN 50428:2005/A1: 2007
178	MKC EN 55012:2009	Возила, бродови и мотори со внатрешно согорување – Карактеристики на радио пречки – Ограничувања и методи за мерење на заштита на надворешни приемници (CISPR 12:2007) (идентичен со EN 55012:2007) Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers (CISPR 12:2007) ICS 27.020; 33.100.10	EN 55012:2007
179	MKC EN 55015:2006/ A1: 2009	Ограничувања и методи за мерење на карактеристиките на радиопречките од опремата за осветление и на друга слична опрема (CISPR 15:2005/A1:2006) – Амандман 1 (идентичен со EN 55015:2006/ A1:2007) Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (CISPR 15:2005/A1:2006) – Amendment 1 ICS 33.100.10	EN 55015:2006/ A1: 2007
180	MKC EN 55022:2007/ A1: 2009	Опрема за информатичка технологија - Карактеристики на радиопречките - Ограничувања и методи за мерење (CISPR 22:2005/A1:2005) – Амандман 1 (идентичен со EN 55022:2006/ A1:2007) Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 22:2005/A1:2005) – Amendment 1 ICS: 33.100.10	EN 55022:2006/ A1: 2007
181	MKC EN 60730-1:2006/ A16:2009	Автоматски електро-контролни уреди за домаќинство и за слична намена – Дел 1: Општи барања – Амандман 16 (идентичен со EN 60730-1:2000/ A16:2007) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements– Amendment 16 ICS 97.120	EN 60730-1:2000/ A16 :2007
182	MKC EN 60974-10:2009	Опрема за лачно заварување – Дел 10: Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) (IEC 60974-10:2007) (идентичен со EN 60974-10:2007) Arc welding equipment -- Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (IEC 60974-10:2007) ICS 25.160.30	EN 60974-10:2007
183	MKC EN 62135-2:2009	Опрема за електроотпорно заварување – Дел 2: Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) (IEC 62135-2:2007) (идентичен со EN 62135-2:2008) Resistance welding equipment — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (IEC 62135-2:2007) ICS 25.160	EN 62135-2:2008
184	MKC EN 300 386 V1.4.1: 2009	Прашања за електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Мрежна телекомуникациска опрема; Барања за електромагнетна компатибилност (EMC). (идентичен со EN 300 386 V1.4.1:2008). Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements	EN 300 386 V1.4.1: 2008
185	MKC EN 60730-1:2006 / A2 :2009	Автоматски електрични регулатори за домаќинство и слична намена – Дел 1: Општи барања – Амандман 2 (идентичен со EN 60730-1:2000/A2:2009) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements – Amendment 2 ICS 33.160.20	EN 60730 1:2000/A2: 2009
186	MKC EN 60730-2-6:2009	Автоматски електрични регулатори за домаќинство и за слична намена – Дел 2-6: Посебни барања за електрични регулатори на притисок, кои ги вклучуваат и механичките барања (идентичен со EN 60730-2-6:2008) Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements ICS 97.120	EN 60730-2-6:2008
187	MKC EN 618:2009	Уреди и системи за континуиран транспорт – Безбедносни и барања за електромагнетна компатибилност за опрема наменета за континуиран пренос/ракување со сипки материјали на подвижни ленти освен за неподвижни преносни ленти (идентичен со EN 618:2002) Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors ICS: 53.040.10	EN 618:2002

V. Во Делот V. Стандарди за лифтови, редните броеви 1 и 2 се бришат, а по редниот број 12 се додаваат четири нови редни броја 13, 14, 15 и 16 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
13	МКС EN 12016+A1:2009	Електромагнетна компатибилност – Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки – Имунитет (идентичен со EN 12016:2004 + A1:2008) Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks – Immunity ICS: 33.100.20 / 91.140.90	EN 12016:2004+ A1: 2008
14	МКС EN 12385-3+A1:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 3: Информации за користење и одржување (идентичен со EN 12385-3:2004 + A1:2008) Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance ICS: 77.140.65	EN 12385-3:2004+ A1: 2008
15	МКС EN 13015+A1:2009	Одржување на лифтови и ескалатори – Правила за упатства за одржување (идентичен со EN 13015:2001 + A1:2008) Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions ICS: 91.140.90	EN 13015:2001 + A1 : 2008
16	МКС EN 13411-7+A1:2009	Завршоци на челичните јажиња - Безбедност – Дел 7: Симетрична наглавка со клин (идентичен со EN 13411-7:2006 + A1:2008) Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket ICS: 21.060.70 / 53.020.30	EN 13411-7:2006 + A1:2008

VI. Во Делот VI. Стандарди за опрема под притисок, редниот број 173 се брише, а по редниот број 204 се додаваат осум нови редни броја 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 и 212 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
205	МКС EN 12952-11:2009	Котли со водогрејни цевки и помошни инсталации - Дел 11: Барања од опрема за ограничување на котел и дополнителна опрема (идентичен со EN 12952-11:2007) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories ICS: 27.040	EN 12952-11:2007
206	МКС EN 12953-9:2009	Котли со пламена цевка - Дел 11: Барања од опрема за ограничување на котел и дополнителна опрема (идентичен со EN 12953-9:2007) Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories ICS: 27.060.30	EN 12953-9:2007
207	МКС EN 1626:2009	Садови за употреба при ниски температури – Вентили за работа при ниски температури (идентичен со EN 1626:2008) Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service ICS: 23.020.40 / 23.060.20	EN 1626:2008
208	МКС EN 13121-3:2009	Резервоари од армиран полиестер и садови за употреба над земја – Дел 3 – Проектирање и изведба (идентичен со EN 13121-3:2008) GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship ICS: 23.020.10	EN 13121-3:2008
209	МКС EN 13348:2009	Бакар и бакарни легури – Безрабни, кружни бакарни цевки за медицински гасови или вакуум (идентичен со EN 13348:2008) Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum ICS: 23.040.15	EN 13348:2008
210	МКС EN 13648-1:2009	Садови за употреба при ниски температури – Безбедносни уреди за заштита од прекумерен притисок – Дел 1: Сигурносни вентили за употреба при ниски температури (идентичен со EN 13648-1:2008) Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves for cryogenic service ICS: 23.020.40 / 23.060.40	EN 13648-1:2008

211	МКС EN 14394+A1:2009	Котли за загревање – Котли за загревање со горилници со вентилатори – Номинална топлинска моќ до 10 MW и максимална работна температура до 110 °C (идентичен со EN 14394:2005+A1:2008) Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 °C ICS: 01.040.91 / 91.140.10	EN14394:2005+A1:2008
212	МКС EN 473:2009	Испитување без разрушување - Квалификација и сертификација на ИБР персоналот - Општи принципи (идентичен со EN 473:2008) Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles ICS: 19.100.	EN 473:2008

VII. Во Делот VII. Стандарди за опрема за лична заштита, по редниот број 272 се додаваат дваесет и шест нови редни броја од 273 до 298 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
273	МКС EN 1497:2009	Опрема за лична заштита од паѓање – Појаси за спасување (идентичен со EN 1497:2007) Personal fall protection equipment - Rescue harnesses ICS: 13.340.60	EN 1497:2007
274	МКС EN ISO 4869-3:2009	Акустика –Штитници за слух – Дел 3: Мерење на пригушување на звукот со слушни штитници од типот ушни школки со користење на акустична пробна опрема (ISO 4869-3:2007) (идентичен со EN ISO 4869-3:2007) Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007) ICS: 13.340.20	EN ISO 4869-3:2007
275	МКС EN ISO 9185:2009	Заштитна облека – Испитување на издржливост на материјалите од распрскување со растопен метал (ISO 9185:2007) (идентичен со EN ISO 9185:2007) Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash (ISO 9185:2007) ICS: 13.340.10	EN ISO 9185:2007
276	МКС EN ISO 11611:2009	Заштитна облека која се користи во процеси на заварување и сродни процеси (ISO 11611:2007) (идентичен со EN ISO 11611:2007) Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2007) ICS: 13.340.10	EN ISO 11611:2007
277	МКС EN ISO 11612:2009	Заштитна облека – Облека која заштитува од топлина и пламен (ISO 11612:2008) (идентичен со EN ISO 11612:2008) Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame (ISO 11612:2008) ICS: 13.340.10	EN ISO 11612:2008
278	МКС EN ISO 12127-2:2009	Облека за заштита од топлина и пламен – Определување на контактно пренесување на топлина преку заштитната облека или материјалите од кои се состои – Дел 2: Метод за испитување со користење на контактна топлина добиена со испуштање на мали цилиндри (ISO 12127-2:2007) (идентичен со EN ISO 12127-2:2007) Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007) ICS: 13.340.10	EN ISO 12127-2:2007
279	МКС EN 13921:2009	Опрема за лична заштита – Ергономски принципи (идентичен со EN 13921:2007) Personal protective equipment - Ergonomic principles ICS: 13.180, 13.340.01	EN 13921:2007
280	МКС EN ISO 14116:2009	Заштитна облека – Заштита од топлина и пламен - Материјали и облека со ограничено распространување на пламен (ISO 14116:2008) (идентичен со EN ISO 14116:2008) Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2008) ICS: 13.340.10	EN ISO 14116:2008
281	МКС EN 15333-1:2009	Респираторна опрема – Цевчести нуркачки уреди за дишење со отворен круг со компримиран гас – Дел 1: Уреди со белодробен автомат (идентичен со EN 15333-1:2008) Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus ICS: 11.040.10	EN 15333-1:2008

282	MKC EN 15613:2009	Штитници за колено и лакот за спортски активности во затворени простории – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 15613:2008) Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and test methods ICS: 13.340.40, 13.340.50	EN 15613:2008
283	MKC EN 15614:2009	Заштитна облека за пожарникари – Лабораториски методи за испитување и барања за перформанси на облека која се носи на отворено (идентичен со EN 15614:2007) Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing ICS: 13.340.10	EN 15614:2007
284	MKCEN ISO 17491-3:2009	Заштитна облека – Методи за испитување на облека која обезбедува заштита од хемикалии – Дел 3: Определување на отпорност од навлегување на млаз течност (испитување со млаз) (ISO 17491-3:2008) (идентичен со EN ISO 17491-3:2008) Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test) (ISO 17491-3:2008) ICS: 13.340.10	EN ISO17491-3:2008
285	MKCEN ISO 17491-4:2009	Заштитна облека – Методи за испитување на облека која обезбедува заштита од хемикалии – Дел 4: Одредување на отпорност од навлегување на распрсната течност (испитување со распрснување) (ISO 17491-4:2008) (идентичен со EN ISO 17491-4:2008)Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test) (ISO 17491-4:2008) ICS: 13.340.10	ENISO 17491-4:2008
286	MKC EN 363:2009	Опрема за лична заштита за заштита при пад – Системи за лична заштита од паѓање (идентичен со EN 363:2008)Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems ICS: 13.340.60	EN 363:2008
287	MKC EN 443:2009	Шлемови за гасење пожари во згради и други градежни објекти (идентичен со EN 443:2008) Helmets for fire fighting in buildings and other structures ICS: 13.340.20	EN 443:2008
288	MKC EN 564:2009	Планинарска опрема – Помошно јаже – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 564:2006) Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods ICS: 97.220.40	EN 564:2006
289	MKC EN 565:2009	Планинарска опрема – Лента – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 565:2006) Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods ICS: 97.220.40	EN 565:2006
290	MKC EN 566:2009	Планинарска опрема – Јажиња за подигање / спуштање тешки предмети – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 566:2006)Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods ICS: 97.220.40	EN 566:2006
291	MKC EN 568:2009	Планинарска опрема – Котви за мраз – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 568:2006) Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety requirements and test methods ICS: 97.220.40	EN 568:2006
292	MKC EN 569:2009	Планинарска опрема – Алпинистички клинови (питони) – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 569:2006) Mountaineering equipment - Pitons - Safety requirements and test methods ICS: 97.220.40	EN 569:2006
293	MKC EN 813:2009	Опрема за лична заштита, за заштита против паѓање – Затегнувачи за седишта (идентичен со EN 813:2008) Personal fall protection equipment - Sit harnesses ICS: 13.340.60	EN 813:2008
294	MKC EN 958:2009	Планинарска опрема – Системи за апсорпција на енергија за употреба при искачување – Сигурносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 958:2006) Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods ICS: 97.220.40	EN 958:2006
295	MKC EN 1077:2009	Шлемови за скијачи-алпинисти и скијачи на даска (идентичен со EN 1077:2007) Helmets for alpine skiers and snowboarders ICS: 13.340.20	EN 1077:2007
296	MKC EN 1486:2009	Заштитна облека за пожарникари – Методи за испитување и барања за рефлектирачка облека за посебни начини на гасење пожар (идентичен со EN 1486:2007) Protective clothing for fire-fighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting ICS: 13.340.10	EN 1486:2007

297	МКС EN 13138-1:2009	Помагала за пливање, за учење да се плива – Дел 1: Сигурносни барања и методи за испитување помагала за пливање што се носат на себе (идентичен со EN 13138-1:2008) Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn ICS: 13.340.70	EN 13138-1:2008
298	МКС EN ISO 13287:2009	Опрема за лична заштита – Обувки – Методи за испитување отпорност на лизгање (ISO 13287:2006) (идентичен со EN ISO13287:2007) Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO 13287:2007) ICS: 13.340.50	EN ISO13287:2007

X. Во Делот X. Стандарди за жичани постројки наменети за превоз на лица, по редниот број 16 се додаваат седум нови редни броја 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 кои гласат:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
17	МКС EN 12385-8:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 8: Влечни и носиво влечни челични јажиња со стркакови за жичани постројки наменети за превоз на лица (идентичен со EN 12385-8:2002) Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installations designed to carry persons ICS: 77.140.65	EN 12385-8:2002
18	МКС EN 12385-9:2009	Челични јажиња – Безбедност – Дел 9: Затворени носечки јажиња за жичани постројки наменети за превоз на лица (идентичен со EN 12385-9:2002) Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons ICS: 77.140.65	EN 12385-9:2002
19	МКС EN 12927-8:2007	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 8: Магнетно испитување на јажето (MRT) (идентичен со EN 12927-8:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT) ICS: 45.100	EN 12927-8:2004
20	МКС EN 12929-2:2007	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Дополнителни барања за двојажни жичани постројки со висечки кабини без сопирачки на носечкото јаже (идентичен со EN 12929-2:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes ICS: 45.100	EN 12929-2:2004
21	МКС EN 13107:2007	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Градежни инженерски работи (идентичен со EN 13107:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works ICS: 45.100	EN 13107:2004
22	МКС EN 13796-1:2007	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Носачи – Дел 1: Стеги, носачи, сопирачки, кабини, седишта, вагони, носачи за одржување, влечни јажиња (идентичен со EN 13796-1:2005) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers ICS: 45.100	EN 13796-1:2005
23	МКС EN 13796-3:2007	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Носачи – Дел 3: Испитувања на замор на материјалот (идентичен со EN 13796-3:2005) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue tests ICS: 45.100	EN 13796-3:2005

XII. Во Делот XII. Стандарди за општа безбедност на производите, по редниот број 42 се додава еден нов реден број 43 кој гласи:

Ред. број	Ознака на македонски стандард	Назив на стандардот	Европски стандард
43	МКС EN 1273:2009	Производи за употреба и нега за деца – Одалки (дубак) – Безбедносни барања и методи за испитување (идентичен со EN 1273:2005) Child use and care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods ICS: 97.190	EN 1273:2005

Оваа листа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1047/
април 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

954.

Врз основа на член 18 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ВИДОВИТЕ НА ГРАДБИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ БАРА МИСЛЕЊЕ ОД УПРАВАТА ЗА ХИДРО- МЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ ВО ОДНОС НА КО- РИСТЕЊЕТО МЕТЕОРОЛОШКИ И ХИДРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ, ПРОДУКТИ И ПОДЛОГИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат видовите на градба за кои треба да се бара мислење од Управата за хидрометеоролошки работи во однос на користењето метеоролошки и хидролошки податоци, продукти и подлоги.

Член 2

(1) Мислење од Управата за хидрометеоролошки работи се бара за градби кои се од значење за Република Македонија, и тоа:

1. За градби од прва категорија: нуклеарни електрани, термоцентрали и хидро-централи со капацитет над 10 MW, далноводи со напонско ниво над 110 KV, нафтоводи, продуктоводи, магистрални гасоводи, автопатишта, експресни и магистрални патишта со објектите во заштитната зона до влезот и од излезот на населеното место, главни железнички пруги, аеродроми, објекти и градби во кои постојат инсталации за складирање и отстранување на опасен отпад, објекти и градби во кои постојат инсталации за складирање и отстранување на отпад, центри за истражување, брани со акумулации и индустриски градби во чиј технолошки процес се појавува опасен отпад (хемиска индустрија, производство на метали и неметали, коксари, производство на целулоза, оловни акумулатори, пестициди, бои и лакови, азбест и азбестни производи, цемент, вар, дрвен јаглен, стакло и стаклена волна, производство на кожа, производство на барут и експлозивна муниција); и

2. За градби од втора категорија: градби наменети за вршење на функциите на државата, градби на дипломатски и конзуларни претставништва, организации и специјализирани агенции на ОН и Советот на Европа, градби од државен интерес за кои Владата на Република Македонија има склучено меѓудржавен договор кој ја обврзува Република Македонија, градби наменети за технолошко-индустриски развојни зони, градби наменети за високо образование, градби наменети за терцијална здравствена заштита, градби во функција на одбраната и заштитата, опсерватории, национални установи од областа на културата, меморијални споменици, телекомуникациски центри за прием на сателитски сигнали, регионални патишта со објектите во заштитната зона до влезот и од излезот на населеното место, гранични премини, објекти во технолошки индустриски развојни зони основани од Владата на Република Македонија, термоцентрали и хидроцентрали со капацитет од 1 до 10 MW, градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет поголем од 1 MW, далноводи со напонско ниво со 35 - 110 kV, трафостаници над 35 kV, жичари, главна градска гасоводна мрежа, регионални водоснабдителни и канализациски системи со системи за пречистување, регионални депонии, градби предвидени на две или повеќе општини, градби во кои постојат инсталации за производство на енергија (топлинска енергија) и езерски и речни пристаништа и објекти за потреби на агроберзи.

(2) Мислењето од став (1) на овој член се доставува на барање на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Член 3

(1) Мислење од Управата за хидрометеоролошки работи се бара за сите градби од локално значење, кои предизвикуваат трајно или повремено менување на условите за вршење на хидрометеоролошки работи, а кои надминуваат висина од 6 метри и се лоцирани на растојание од 100 метри од метеоролошките станици во Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Кавадарци, Гевгелија, Демир Капија, Штип, Берово, Виница, Гуриште, Тетово, Гостивар, Крива Паланка, Лазарополе, Маврово, Попова Шипка, Пожар, Тополчани, Гуриште, Претор и Пожаране.

(2) Мислењето од став 1 на овој член се доставува на барање на градоначалникот на општината, градоначалникот на град Скопје и градоначалниците на општините на градот Скопје.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-4361/1
25 март 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Министер,
Миле Јанакиевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 955.

Врз основа на член 54 став 3 и член 57 став 1 алинеја 7 од Законот за научно – истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВОДЕЊЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за водење бази на податоци за научно-истражувачката дејност.

Член 2

Субјекти кои вршат научно-истражувачка дејност за кои се водат бази на податоци се:

- државен универзитет;
- приватен универзитет;
- МАНУ;
- самостојна државна високообразовна установа;
- самостојна приватна високообразовна установа;
- јавна научна установа;
- мешовита научна установа;
- приватна научна установа, и
- самостоен истражувач.

Член 3

Базите на податоци за научно-истражувачката дејност се водат електронски.

II. Бази на податоци за научно-истражувачките установи

Член 4

Базите на податоци за научно-истражувачките установи се водат во националниот информативен систем за научно-истражувачка дејност.

Податоците за научно-истражувачките установи се внесуваат од страна на установите директно во електронската база.

Установите ги доставуваат податоците до одговорното лице, кое ги верификува и го потврдува внесот во базата со што записот станува активен.

Член 5

Базите на податоци за научно-истражувачките установи содржат:

- основни податоци за научно-истражувачката установа: назив на установата, статус на установата, адреса, телефон, број на вработени, основни подрачја, полиња и области на дејноста на установата и др.
- организационата поставеност на установата: назив и вид на единиците во состав, основни подрачја, полиња и области на дејноста на единицата во состав.

Член 6

Внесувањето на податоците во базите на податоци за научно-истражувачките установи се врши согласно Класификацијата на научни области, полиња и гранки на истражување усогласена со стандардите на OECD и UNESCO, која е дадена во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

Член 7

Податоците што се внесуваат во базата на податоци за научно-истражувачките установи се заштитени од неовластен пристап согласно со прописите за податоците во електронски облик.

Член 8

Измена и бришење на внесените податоци се врши по поднесено барање од страна на установата.

II. Базы на податоци за научните истражувачи

Член 9

Научниот истражувач добива лозинка за влез во базата на податоци за научните истражувачи и ги внесува податоците. Одговорното лице го верификува и го потврдува внесот во базата со што записот станува активен.

Член 10

Базите на податоци за научните истражувачи содржат:

- лични податоци;
- податоци за образованието;
- податоци за вработувањето;
- податоци за познавањето на странски јазици и
- податоци за научно-истражувачкиот интерес.

Член 11

Внесувањето на податоците во базите на податоци за научните истражувачи се врши согласно Класификацијата на научни области, полиња и гранки на истражување усогласена со стандардите на OECD и UNESCO од член 6 на овој правилник.

Член 12

Критериуми за упис на научните истражувачи во базите на податоци:

- вработен во научно-истражувачка установа или да има статус на самостоен истражувач,
- обавува научно-истражувачка дејност,
- да има минимум високо образование и
- познавање на еден светски јазик.

Член 13

Во еден електронски запис може да се внесат податоци само за еден научен истражувач.

Приказот на внесените податоци во базата на податоци за научните истражувачи е одобрен од страна на научниот истражувач.

Податоци што се внесуваат во базата на податоци за научните истражувачи се заштитени од неовластен пристап согласно со прописите за податоците во електронски облик.

Член 14

Измена и бришење на внесените податоци се врши по барање на научниот истражувач.

IV. Базы на податоци за научно-истражувачки програми и проекти (домашни и меѓународни)

Член 15

Базите на податоци за научно-истражувачките програми и проекти (домашни и меѓународни) се водат по електронски пат од постоечките информации за одобрените домашни и меѓународни програми и проекти кои што Министерството за образование и наука ги финансира и поддржува.

Член 16

Базите на податоци за научно-истражувачките програми и проекти (домашни и меѓународни) содржат:

- податоци за програмата: наслов на програмата во рамките на која се реализираат проекти (национална програма, билатерална и мултилатерална соработка, Рамковна програма, IAEA, UNESCO, EUREKA, и др);
- податоци за проектот: наслов на проектот; тип на проектот (домашен, меѓународен);
- вид на истражување (фундаментално, применето, развојно или комбинација);
- подрачје, поле и област (дисциплина) на предметот на истражувањето;
- субјект одговорен за реализација на проектот;
- други субјекти учесници во реализацијата на проектот;
- главен истражувач;
- времетраење на проектот;
- престои во земјата и во странство во рамките на реализацијата на проектот и
- финансирање на проектот.

V. Базы на податоци за библиографиите на научните истражувачи

Член 17

Базите на податоци за библиографиите на научните истражувачи (книги, статии, објавени трудови, проекти, магистерски трудови, докторски дисертации и друг вид објавени документи) се водат во националниот взаемен библиотечно-информациски систем COBISS.MK (во понатамошниот текст: базата COBISS.MK).

Внесените библиографски податоци на научните истражувачи во базата COBISS.MK се во директна врска со националниот информационален систем за научно-истражувачка дејност.

VI. Ажурирање на базите на податоци за научно-истражувачката дејност

Член 18

Базите на податоци за научно-истражувачката дејност се ажурираат континуирано.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за водењето на евиденцијата на работниците кои вршат научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/01 и 66/01).

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2687/1
13 април 2010 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог бр.1

**Класификацијата на научни области, полиња и гранки на истражување,
усогласена со стандардите на OECD и UNESCO**

Научни полиња на истражување-наука се:

1. Природно - математички науки
2. Техничко-технолошки науки
3. Медицински науки и здравство
4. Биотехнички науки
5. Општествени науки
6. Хуманистички науки

1. Научно поле на природно-математички науки

Подрачја на истражување во полето природно-математички науки се:

- 1.01** Астрономија
- 1.02** Биологија
- 1.03** Физика
- 1.04** Геофизика
- 1.05** Географија
- 1.06** Геологија и минерологија
- 1.07** Хемија
- 1.08** Биохемија
- 1.09** Математика
- 1.10** Информатика

Подрачје

- 1.01 Астрономија**
Области (дисциплини) на истражување се:

- 10100 Астрономија
- 10101 Позициона астрономија
- 10102 Теориска астрономија и небесна механика
- 10103 Сателитска астрономија
- 10104 Астрофизика
- 10105 Друго

Подрачје

- 1.02 Биологија**
Области (дисциплини) на истражување се:

- 10200 Биологија
- 10201 Биохемија
- 10202 Ботаника
- 10203 Бактериологија
- 10204 Ентомологија
- 10205 Екологија
- 10206 Биогеографија
- 10207 Физиологија
- 10208 Генетика
- 10209 Имунологија
- 10210 Микробиологија
- 10211 Молекуларна биологија
- 10212 Палеонтологија
- 10213 Радиобиологија
- 10214 Зоологија и зоофизиологија
- 10215 Друго

Подрачје
1.03 Физика
Области (дисциплини) на истражување се:

- 10300 Физика
- 10301 Акустика
- 10302 Атомска и молекуларна физика
- 10303 Биофизика
- 10304 Електромагнетизам
- 10305 Физика на елементарните честички
- 10306 Физика на гасови
- 10307 Физика на плазмата
- 10308 Физика на цврста состојба
- 10309 Физика на кондензирана материја
- 10310 Физичка инструментација
- 10311 Физика на проводници
- 10312 Експериментална физика
- 10313 Класична механика, квантумна механика, релативитет, гравитација,
- 10314 Математичка и општа теоретска физика,
- 10315 Методологија,
- 10316 Метрологија
- 10317 Нуклеарна физика
- 10318 Оптика
- 10319 Статистичка физика, термодинамика
- 10320 Теориска физика
- 10322 Термална физика
- 10323 Друго

Подрачје
1.04 Геофизика
Области (дисциплини) на истражување се:

- 10400 Геофизика
- 10401 Геомагнетизам и аерономија
- 10402 Физичка окенаографија
- 10403 Физика и хемија на вулканите
- 10404 Сеизмологија и физика на земјината внатрешност
- 10405 Метерологија и физика на атмосфера
- 10406 Друго

Подрачје
1.05 Географија
Области (дисциплини) на истражување се:

- 10500 Географија
- 10501 Физичка географија
- 10502 Картографија
- 10503 Регионална географија
- 10504 Теориска географија
- 10505 Општествена географија (економска)
- 10506 Туристичка географија
- 10507 Урбана географија
- 10508 Други специфични подрачја
- 10509 Климатологија
- 10510 Педологија
- 10511 Геоморфологија
- 10512 Друго

Подрачје

1.06 Геологија и минерологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 10600 Геологија
- 10601 Кристалографија
- 10602 Минералологија
- 10603 Петрологија
- 10604 Геохемија
- 10605 Геотектоника
- 10606 Палентологија и биостратиграфија
- 10607 Седиментологија
- 10608 Хидрологија
- 10609 Природни извори (минерални и енергетски сировини и вода)
- 10610 Геологија на околината
- 10611 Геотехнологија
- 10612 Стратиграфија
- 10613 Друго

Подрачје

1.07 Хемија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 10700 Хемија
- 10701 Физичка хемија
- 10702 Аналитичка хемија
- 10703 Биохемија
- 10704 Макромолекуларна хемија
- 10705 Неорганска хемија
- 10706 Органска хемија
- 10707 Геохемија
- 10708 Структурна хемија
- 10709 Нуклеарна хемија
- 10710 Електрохемија
- 10711 Фотохемија
- 10712 Теоретска хемија, квантна хемија
- 10714 Друго

Подрачје

1.08 Биохемија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 10800 Биохемија
- 10801 Протеини
- 10802 Ензими
- 10803 Биоенергетика
- 10804 Биополимери
- 10805 Липиди, стероиди
- 10806 Јагленохидрати
- 10807 Електролити
- 10808 Хормони
- 10810 Друго

Подрачје

1.09 Математика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 10900 Математика
- 10901 Алгебра
- 10902 Анализа и функционална анализа
- 10903 Диференцијални равенки
- 10904 Функции
- 10905 Геометрија
- 10906 Математичка логика

- 10907 Математичка статистика и оперативни истражувања
- 10908 Теорија на броеви
- 10909 Теорија на веројатноста
- 10910 Теорија на графови
- 10911 Топологија
- 10912 Применета математика и математичко моделирање
- 10913 Програмирање
- 10914 Друго

Подрачје

1.10 Информатика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 11000 Информатика
- 11001 Теорија на системи и контрола
- 11002 Информациони системи и програмирање
- 11003 Програмски јазици и системи
- 11004 Нумеричка анализа
- 11005 Вештачка интелигенција
- 11006 Сметачки интегрирани методи и апликации
- 11007 Алгоритми
- 11008 Оптимизација
- 11009 Симулација
- 11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
- 11011 Друго

2. Научно поле на техничко-технолошки науки

Подрачја на истражување во полето на техничко-технолошки науки се:

- 2.01 Архитектура, урбанизам и планирање
- 2.02 Електротехника
- 2.03 Електромашинство
- 2.04 Електроника и автоматика
- 2.05 Енергетика
- 2.06 Геодезија
- 2.07 Градежништво и водостопанство
- 2.08 Графичко инженерство
- 2.09 Хемиско инженерство
- 2.10 Хемиска технологија
- 2.11 Индустриско инженерство и менаџмент
- 2.12 Компјутерска техника и информатика
- 2.13 Контрола на квалитет
- 2.14 Машинство
- 2.15 Материјали
- 2.16 Металургија
- 2.17 Применета геологија и геофизика
- 2.18 Регулација и управување со технолошки процеси
- 2.19 Рударство
- 2.20 Сообраќај и транспорт
- 2.21 Технологија на прехранбени производи
- 2.22 Технологија на фармацевтски производи
- 2.23 Текстилна технологија
- 2.24 Телекомуникационо инженерство
- 2.25 Животна средина
- 2.26 Воено технички науки

Подрачје

2.01 Архитектура, урбанизам и планирање

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20100 Архитектонско проектирање и дизајн
- 20101 Структурални анализи
- 20102 Нормативи во организација на просторот
- 20103 Развој на архитектурата и урбанизмот и архитектурното наследство
- 20104 Методологија на проектирање
- 20105 Градски центри
- 20106 Рурална средина
- 20107 Инфраструктурни системи
- 20108 Материјали и технологија на градење
- 20109 Стандардизација на материјали и типизација на делови и градежен склоп
- 20110 Монтажа во масовна изградба
- 20111 Префабрикација и монтажа во архитектурата
- 20112 Архитектонски конструкции
- 20113 Конзервација и ревитализација на културно историски споменици
- 20114 Урбано и просторно планирање и проектирање
- 20115 Урбанистички нормативи
- 20116 Пејсажна архитектура
- 20117 Архитектонска физика
- 20118 Друго

Подрачје

2.02 Електротехника

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20200 Електротехника
- 20201 Електроенетика
- 20202 Теорија на кола
- 20203 Електронски кола
- 20204 Проводници, индикатори, диелектрици и прекинувачи
- 20205 Магнетни материјали и суперпроводници
- 20206 Електромагнетика
- 20207 Друго

Подрачје

2.03 Електромашињство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20300 Електроенергетски мрежи и системи
- 20301 Агрегати и електрани
- 20302 Електрични машини, трансформатори и апарати
- 20303 Електромоторни погони
- 20304 Интегрирани погонски системи
- 20305 Електрохемиски конверзии и акумулации
- 20306 Користење на електрична енергија
- 20307 Електротермиски уреди
- 20308 Теорија на автоматизација
- 20309 Друго

Подрачје

2.04 Електроника и автоматика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20400 Микробранова техника
- 20401 Електронски цевки
- 20402 Оптико-електронски ефекти и компоненти
- 20403 Микроелектроника
- 20404 Интегрирана електроника
- 20405 Квантна електроника
- 20406 Оптиоелектроника
- 20407 Електронски компоненти
- 20408 Материјали за електронски компоненти
- 20409 Мерења и инструменти
- 20410 Радиациона инструментација

- 20411 Биомедицинска техника
- 20412 Звук и ултра звук
- 20413 Медицинска електроника
- 20414 Друго

Подрачје

2.05 Енергетика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20500 Енергетско и процесно машинство (Размена на топлина; Повеќе фазни системи; Согорување)
- 20501 Теорија и конструкција на енергетски машини (Парогенератори; Топлински турбини)
- 20502 Теорија и проектирање на енергетски постројки
- 20503 Математичко моделирање и симулација на енергетски процеси
- 20504 Термотехника и термотехнички апарати и постројки
- 20505 Неконвенционални извори на енергија и технологии
- 20506 Рационално користење на енергија
- 20507 Мотори со внатрешно согорување
- 20508 Погонски материјали (горива и технологии за конверзија на енергија)
- 20509 Греење и климатизација и топлификациони системи
- 20510 Ладилна техника и системи
- 20511 Техничка термодинамика
- 20512 Индустриски hazard
- 20513 Нуклеарна енергетика
- 20514 Друго

Подрачје

2.06 Геодезија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20600 Нижа геодезија
- 20601 Фотограметрија
- 20602 Применета геодезија
- 20603 Аграни операции, катастар
- 20604 Просторно планирање и уредување на населби
- 20605 Виша геодезија
- 20606 Картографија
- 20607 Геолетска астрономија
- 20608 Организација и економика на геодетските работи
- 20609 Друго

Подрачје

2.07 Градежништво и водостопанство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20700 Градежни материјали
- 20701 Геотехника
- 20702 Градежни конструкции во ниско и високо градбата
- 20703 Земјотресно инженерство
- 20704 Компјутерска интеракција при проектирање и градење на објекти
- 20705 Механика на цврсто и деформабилно тело
- 20706 Теорија на конструкции
- 20707 Челични конструкции
- 20708 Бетонски, армирано бетонски и преднапрегнати конструкции
- 20709 Патишта и аеродроми
- 20710 Железници
- 20711 Тунели
- 20712 Хидрологија
- 20713 Хидраулика
- 20714 Комунална хидротехника и заштита на водите
- 20715 Уредување на водотеците и заштита од ерозија
- 20716 Хидротехнички мелиорации
- 20717 Хидротехнички објекти

- 20718 Енергетско искористување на водите
- 20719 Организација и економика во градежништвото и водостопанството
- 20720 Друго

Подрачје

2.08 Графичко инженерство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20800 Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing)
- 20801 Технологии на печатење (форми, постапка, доработка)
- 20802 Графички процеси и машини
- 20803 Графички материјали (бои, галванотехника)
- 20804 Друго

Подрачје

2.09 Хемиско инженерство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 20900 Катализа и реакциско инженерство
- 20901 Механички, топлински и сепарациони процеси
- 20902 Анализа и синтеза на процеси
- 20903 Математичко моделирање на процеси
- 20904 Транспортни појави и процеси
- 20905 Биоинженерство
- 20906 Полимерно инженерство
- 20907 Друго

Подрачје

2.10 Хемиска технологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21000 Неорганска хемиска технологија-базна хемиска индустрија и фертилизација
- 21001 Неорганска хемиска технологија - огноотпорни материјали
- 21002 Неорганска хемиска технологија - стакло, глина, порцелан, керамика
- 21003 Неорганска хемиска технологија - друго
- 21004 Оорганска хемиска технологија- гориво и нафта
- 21005 Оорганска хемиска технологија- целулоза, вискоза и хартија
- 21006 Органска хемиска технологија- бои и лакови
- 21007 Органска хемиска технологија- каучук, гума и гумени производи
- 21008 Органска хемиска технологија- пестициди
- 21009 Органска хемиска технологија- петрохемиски производи
- 21010 Органска хемиска технологија- кожа
- 21011 Органска хемиска технологија --друго
- 21012 Технологија на полимери
- 21013 Техничка електрохемија
- 21014 Друго

Подрачје

2.11 Индустриско инженерство и менаџмент

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21100 Метод на анализа на структура и функционирање на претпријатието
- 21101 Планирање
- 21102 Анализа и мерење на работата и времето
- 21103 Проучување на факторите на работната средина и заштита на работа
- 21104 Внатрешен транспорт
- 21105 Организација на технолошки процеси
- 21106 Организација на административни процеси
- 21107 Методи на теоријата на системот и системска анализа
- 21108 Индустриска динамика
- 21109 Теорија на одлучување
- 21110 Операциони истражувања
- 21111 Друго

Подрачје

2.12 Компјутерска техника и информатика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21200 Архитектура на сметачки системи
- 21201 Програмски јазици и технологии
- 21202 Информациони системи и мрежи
- 21203 Бази на податоци
- 21204 Обработка на информации
- 21205 Вештачка интелигенција и системи
- 21206 Процесирање на податоци
- 21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер)
- 21208 Друго

Подрачје

2.13 Контрола на квалитет

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21300 Метрологија
- 21301 Статистички методи во контрола на квалитет
- 21302 Контрола на линија и контрола од линија
- 21303 Стандардизација
- 21304 Анализа на трошоци за квалитет
- 21305 Друго

Подрачје

2.14 Машинство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21400 Општо машинство, проектирање и машински конструкции
- 21401 Машински елементи и технички системи
- 21402 Теорија и конструкција на машини за обработка
- 21403 Производно машинство, технологии и системи
- 21404 Технологија на обработка на метали и алатни машини
- 21405 Еластичност и пластичност, реологија
- 21406 Техничка обработка на цврсти и прашкасти материјали
- 21407 Обработка на течности и гасови, гасни и течни хетерогени системи
- 21408 Машински системи
- 21409 Заварување и технологии на заварување
- 21410 Заварени конструкции
- 21411 Моторни возила
- 21412 Земјоделско машинство и механизација
- 21413 Транспортна механизација
- 21414 Шински возила
- 21415 Бродоградба
- 21416 Аеротехника
- 21417 Техничка механика и механика на цврсто тело
- 21418 Експериментална механика
- 21419 Биомеханика
- 21420 Механика на флуидите и струјно технички системи
- 21421 Хидроенергетика
- 21422 Автоматика
- 21423 Регулациона техника
- 21424 Друго

Подрачје

2.15 Материјали

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21500 Машински материјали

- 21501 Оптички материјали
- 21502 Неоргански материјали
- 21503 Композитни материјали
- 21504 Керамички и прашкасти материјали
- 21505 Аморфни материјали
- 21506 Полимерни материјали
- 21507 Спојување и површинска обработка
- 21508 Дентални материјали
- 21509 Друго

Подрачје

2.16 Металургија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21600 Физичка металургија
- 21601 Металургија на железо и челик
- 21602 Металургија на обоени и ретки метали
- 21603 Електрометалургија
- 21604 Прашката металургија
- 21605 Преработка на метали во течна состојба
- 21606 Преработка на метали во пластична состојба
- 21607 Металуршко инженерство
- 21608 Металургија на заварување
- 21609 Испитување на металите
- 21610 Друго

Подрачје

2.17 Применета геологија и геофизика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21700 Кристалографија
- 21701 Минерологија
- 21702 Петрологија
- 21703 Геохемија
- 21704 Геотектоника
- 21705 Регионална геологија
- 21706 Палентологија
- 21707 Економска геологија
- 21708 Лежишта на минерални сировини
- 21709 Геотехника
- 21710 Хидрологија
- 21711 Применета геофизика
- 21712 Друго

Подрачје

2.18 Регулација и управување со технолошки процеси

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21800 Мерни сензори, интелигентни мерни конвертори и инструменти
- 21801 Моделирање, симулација и анализа на комплексни контролни системи
- 21802 Анализа на процеси со статистички процеси
- 21803 Техники за контрола и управување на дисконтинуирани и континуирани процеси
- 21804 Анализа и дизајн на мултиваријабилна Феед бацк, Феед форвард и недетерминирана контрола
- 21805 Динамичка категоризација на контролни системи при користење на стохастички сигнали
- 21806 Развивање на експертски системи
- 21807 Компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси
- 21808 Друго

Подрачје

2.19 Рударство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 21900 Експлоатација на слоевити лежишта
- 21901 Експлоатација на неслоевити лежишта
- 21902 Експлоатација на нафта и земјин гас
- 21903 Изградба на јамски простории
- 21904 Механизација и автоматизација во рудниците
- 21905 Транспортни и извозни постројки
- 21906 Рударски и геодетски мерења
- 21907 Длабинско дупчење
- 21908 Подготовка на минерални сировини
- 21909 Вентилација и техничка заштита
- 21910 Одводнување на лежишта и снабдување со вода
- 21911 Механика на карпите и тлото
- 21912 Градежништво во рударството
- 21913 Организација и економика во рударството
- 21914 Друго

Подрачје

2.20 Сообраќај и транспорт

Области (дисциплини) на истражување се:

- 22000 Средства за јавен превоз
- 22001 Управување и контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли, техники и технологии на регулацијата на сообраќајот, информациона системи, сообраќајни системи, координација на видови сообраќај)
- 22002 Комбиниран (интегрален) сообраќај (Механизација за претоварни операции,
- 22003 Технологија на транспортни процеси, Техники на транспортни технологии,
- 22004 Транспортна логистика
- 22005 Планирање на сообраќајот
- 22006 Безбедност на сообраќајот
- 22007 Воздушен сообраќај
- 22008 Воден сообраќај
- 22009 Железнички сообраќај
- 22010 Поштенски сообраќај и телекомуникации
- 22011 Економика во сообраќајот и транспортот (транспортна економика)
- 22012 Сообраќајно инженерство и проектирање
- 22013 Меѓународен транспорт, шпедиција и осигурување
- 22014 Друго

Подрачје

2.21 Технологија на прехранбени производи

Области (дисциплини) на истражување се:

- 22100 Технологија на овошни и градинарски производи
- 22101 Технологија на вриење
- 22102 Технологија на полоделски производи
- 22103 Технологија на месо и месни преработки
- 22104 Технологија на млеко и млечни производи
- 22105 Индустриско производство на готова храна
- 22106 Технолошка микробиологија
- 22107 Технологија и техника на пакување
- 22108 Друго

Подрачје

2.22 Технологија на фармацевтски производи

Области (дисциплини) на истражување се:

- 22200 Хемиска синтеза на фармацевтски производи
- 22201 Технологија на таблетирање
- 22202 Технологија на ампулирање
- 22203 Екстракција на фармацевтски производи
- 22204 Технологија на добивање на галенски препарати
- 22205 Технологија на добивање на суспензиони раствори
- 22206 Друго

Подрачје
2.23 Текстилна технологија
Области (дисциплини) на истражување се:

- 22300 Текстилни и технички влакна
- 22301 Текстилно механичко инженерство
- 22302 Хемија на текстилот
- 22303 Технологија на облека
- 22304 Дизајнирање на текстил и облека
- 22305 Технологија на конфекција
- 22306 Друго

Подрачје
2.24 Телекомуникационо инженерство
Области (дисциплини) на истражување се:

- 22400 Теорија на информации и комуникации
- 22401 Антени и простирање на бранови
- 22402 Радари и радионавигација
- 22403 Радиокомуникација
- 22404 Радио, ТВ и аудио-техника
- 22405 Друго

Подрачје
2.25 Животна средина
Области (дисциплини) на истражување се:

- 22500 Животна средина
- 22501 Социјална екологија
- 22502 Вода, воздух и почва
- 22503 Бучава и вибрации
- 22504 Индустрија
- 22505 Енергија
- 22506 Отпадни материјали
- 22507 Друго

Подрачје
2.26 Воено технички науки
Области (дисциплини) на истражување се:

- 22600 Воено технички науки
- 22601 Друго

3. Научно поле медицински науки и здравство

Подрачја на истражување полето медицински науки и здравство се:

- 3.01 Фундаментални медицински науки**
- 3.02 Клинички медицински науки**
- 3.03 Хирургија (општа)**
- 3.04 Стоматологија**
- 3.05 Здравствена нега (сестринство)**
- 3.06 Фармација**
- 3.07 Медицинска технологија**
- 3.08 Јавно здравство и здравствена заштита**
- 3.09 Психијатрија**

Подрачје
3.01 Фундаментални медицински науки

Области (дисциплини) на истражување се:

- 30100 Анатомија
- 30101 Хистологија
- 30102 Ембриологија
- 30103 Цитологија
- 30104 Физиологија
- 30105 Кинезиологија
- 30106 Патолошка анатомија
- 30107 Фармакологија
- 30108 Микробиологија
- 30109 Бактериологија
- 30110 Вирусологија
- 30111 Паразитологија
- 30112 Имунологија
- 30113 Имунохематологија
- 30114 Токсикологија
- 30115 Медицинска генетика
- 30116 Медицинска физика
- 30117 Биохемија (медицинска хемија)
- 30118 Друго

Подрачје

3.02 Клиничка медицина*Области (дисциплини) на истражување се:*

- 30200 Анестезиологија
- 30201 Дерматовенерологија
- 30202 Ендокринологија и заболување на метаболизмот
- 30203 Епидемиологија
- 30204 Физикална медицина и рехабилитација
- 30205 Гинекологија и акушерство
- 30206 Хематологија
- 30207 Хепато-гастро-ентерологија
- 30208 Инфектологија
- 30209 Кардиологија
- 30210 Клиничка биохемија
- 30211 Клиничка фармакологија и токсикологија
- 30212 Нефрологија
- 30213 Неврологија
- 30214 Нуклеарна медицина
- 30215 Ортопедски болести
- 30216 Оториноларингологија
- 30217 Педијатрија
- 30218 Пулмологија со фтизологија
- 30219 Офталмологија
- 30220 Онкологија
- 30221 Радиологија
- 30222 Ревматологија
- 30223 Геријатрија
- 30224 Тропски и карантински заболувања
- 30225 Друго

Подрачје

3.03 Хирургија (општа)*Области (дисциплини) на истражување се:*

- 30300 Анестезиологија и реанимација
- 30301 Кардиофаскуларна хирургија
- 30302 Неврохирургија
- 30303 Урологија
- 30304 Детска хирургија
- 30305 Пластична хирургија
- 30306 Дигестивна хирургија
- 30307 Торакална хирургија
- 30308 Трауматологија
- 30309 Друго

- Подрачје
3.04 Стоматологија
Области (дисциплини) на истражување се:
- 30400 Општа стоматологија (Дентални развојни поцеси, Кариологија, Ендодонција, Фокална инфекција и друго)
 - 30401 Превентивна стоматологија
 - 30402 Детска стоматологија
 - 30403 Ортодонција
 - 30404 Дентална патологија
 - 30405 Орална патологија
 - 30406 Пародонтологија
 - 30407 Протетика
 - 30408 Орална хирургија
 - 30409 Максилофацијална хирургија
 - 30410 Реставративна стоматологија
 - 30411 Денто-фацијална трауматологија
 - 30412 Дентални материјали
 - 30413 Имплантологија
 - 30414 Дентална радиологија
 - 30415 Генетски основи во стоматологијата
 - 30416 Друго

- Подрачје
3.05 Здравствена нега (Сестринство)
Области (дисциплини) на истражување се:
- 30500 Хигиена
 - 30501 Здравствена нега
 - 30502 Здравствено воспитување со методологија
 - 30503 Исхрана и диетика
 - 30504 Ментална хигиена и психијатрија со нега
 - 30505 Гиникологија и акушерство со нега
 - 30506 Физикална медицина со принципи на рехабилитација
 - 30507 Детски болести со нега на болно и здраво дете
 - 30508 Медицинска психологија
 - 30509 Медицинска социологија
 - 30510 Детска социологија
 - 30511 Друго

- Подрачје
3.06 Фармација
Области (дисциплини) на истражување се:
- 30600 Фармацевтска хемија
 - 30601 Фармакоинформатика
 - 30602 Фармакокинетика и фармакодинамика
 - 30603 Фармакогенетика
 - 30604 Биофармација
 - 30605 Имунохемија
 - 30606 Фармацевтска ботаника
 - 30607 Фармакогнозија
 - 30608 Биотехнологија
 - 30609 Аналитика на лекови
 - 30610 Стабилност на лекови
 - 30611 Токсиколошка хемија
 - 30612 Инструментална фармацевтска анализа
 - 30613 Броматологија
 - 30614 Историја на фармацијата
 - 30615 Социјална фармација
 - 30616 Друго

- Подрачје
3.07 Медицинска технологија
Области (дисциплини) на истражување се:
- 30700 Нуклеарна медицина
 - 30701 Томографија
 - 30702 Биомедицинска техника
 - 30703 Медицинска инструментација

- 30704 Фармацевтска технологија
- 30705 Инструментални методи во фармацијата
- 30706 Медицинско лабораториски истражувања и аналитика
- 30707 Друго

Подрачје

3.08 Јавно здравство и здравствена заштита

Области (дисциплини) на истражување се:

- 30800 Епидемиологија
- 30801 Организирање и раководење со болници
- 30802 Медицинска етика и деонтологија
- 30803 Здравствена статистика и информатика
- 30804 Организација на здравствената служба
- 30805 Организација на фармацевтската и стоматолошката служба
- 30806 Фармацевтска информатика
- 30807 Медицина на трудот
- 30808 Геронтологија
- 30809 Спортска и училишна медицина
- 30810 Историја на медицината
- 30811 Здравствена екологија
- 30812 Здравствени кадри и едукација;
- 30813 Економика на здравството
- 30814 Здравствено осигурување; квалитет на здравственото осигурување
- 30815 Здравствен менаџмент
- 30816 Здравствено воспитание и промоција на здравството
- 30817 Здравствени индикатори (индикатори на здравствена состојба на населението)
- 30818 Друго

Подрачје

3.09 Психијатрија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 30900 Ментална хигиена
- 30901 Психосоматика
- 30902 Детска психијатрија
- 30903 Психопатологија
- 30904 Форензична психијатрија
- 30905 Психотерапија
- 30906 Психоанализа
- 30907 Психофармакотерапија
- 30908 Социјална психијатрија
- 30908 Друго

4. Научно поле биотехнички науки

Подрачја на истражувања во полето биотехнички науки се:

- 4.01 Наука за земјиштето и хидрологија
- 4.02 Заштита на растенијата
- 4.03 Растително производство
- 4.04 Пчеларство
- 4.05 Овощарство
- 4.06 Лозарство
- 4.07 Ветеринарна медицина
- 4.08 Добиточно производство (сточарство)
- 4.09 Рибарство
- 4.10 Шумарство и хортикултура
- 4.11 Преработка на дрво
- 4.12 Производство на хартија
- 4.13 Биотехнологија
- 4.14 Преханбена технологија
- 4.15 Преработка на анимални производи

Подрачје
4.01 Наука за земјиштето и хидрологија
Области (дисциплини) на истражување се:

- 40100 Педологија
- 40101 Метеорологија со агроклиматологија
- 40102 Земјоделско инженерство
- 40103 Економика на земјоделството и развој
- 40104 Генеза, класификација и картографија на земјиштето
- 40105 Плодност на земјиштето и фертилизација
- 40106 Физика на земјиштето
- 40107 Хемија на земјиштето
- 40108 Биологија на земјиштето
- 40109 Минерологија на земјиштето; мелиорација на земјиштето
- 40110 Друго

Подрачје
4.02 Заштита на растенијата
Области (дисциплини) на истражување се:

- 40200 Фитопатологија
- 40201 Ентомологија
- 40202 Фитофармација (пестициди)
- 40203 Биолошка борба
- 40204 Вируси
- 40205 Плевел
- 40206 Нематоди
- 40207 Гриње
- 40208 Глодари
- 40209 Друго

Подрачје
4.03 Растително производство
Области (дисциплини) на истражување се:

- 40300 Житни култури (пченка, пченица, ориз и друго)
- 40301 Сортни жита
- 40302 Индустриски растенија (тутун, памук сончоглед и друго)
- 40303 Крмни растенија
- 40304 Зеленчук
- 40305 Цвеќе и декоративни растенија
- 40306 Тропски растенија
- 40307 Физиологија на растенијата
- 40308 Генетика и селекција на растителното производство
- 40309 Друго

Подрачје
4.04 Пчеларство
Области (дисциплини) на истражување се:

- 40400 Пчеларство
- 40401 Друго

Подрачје
4.05 Овоштарство
Области (дисциплини) на истражување се:

- 40500 Овоштарство
- 40501 Друго

Подрачје
4.06 Лозарство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 40600 Органографија
- 40601 Ампелографија
- 40602 Друго

Подрачје

4.07 Ветеринарна медицина

Области (дисциплини) на истражување се:

- 40700 Анатомија на животни
- 40701 Биофизика
- 40702 Ембриологија
- 40703 Физиологија
- 40704 Хистологија
- 40705 Имунологија
- 40706 Микробиологија
- 40707 Молекуларна биологија
- 40708 Патолошка морфологија
- 40709 Патолошка физиологија
- 40710 Болести на преживни животни
- 40711 Болести на непреживни животни
- 40712 Болести на мали животни
- 40713 Болести на живина
- 40714 Болести на риби, пчели и дивеч
- 40715 Фармакологија и токсикологија
- 40716 Паразитни болести
- 40717 Заразни болести
- 40718 Радиобиологија
- 40719 Хирургија
- 40720 Офталмологија
- 40721 Ортопедија
- 40722 Ренгенологија физикална терапија
- 40723 Андрологија и вештачко осеменување
- 40724 Гинекологија и акушерство со стерилитет
- 40725 Терапија и здравствена заштита на животни
- 40726 Ендокринологија и биотехнологија во репродукцијата
- 40727 Зоохигиена
- 40728 Хигиена и технологија на производи и сировини од животинско потекло
- 40729 Здравствена заштита на животните од аспект на зачувување на животната средина
- 40730 Исхрана - диетика
- 40731 Управно ветеринарство
- 40732 Судска ветеринарна медицина
- 40733 Историја и етика, деонтологија во ветеринарната медицина
- 40734 Друго

Подрачје

4.08 Добиточно производство (Сточарство)

Области (дисциплини) на истражување се:

- 40800 Говедарство
- 40801 Свињарство
- 40802 Овчарство
- 40803 Живинарство
- 40804 Генетика и селекција на домашни животни
- 40805 Хигиена и технологија на производи и сировини од животинско потекло
- 40806 Исхрана и диетика на животни
- 40807 Механизација во добиточното производство
- 40808 Друго

Подрачје

4.09 Рибарство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 40900 Водени екосистеми
- 40901 Хидроботаника
- 40902 Фитопланктон
- 40903 Циприниди
- 40904 Друго

Подрачје

4.10 Шумарство и хортикултура

Области (дисциплини) на истражување се:

- 41000 Облагородување на шумските дрвја
- 41001 Физиологија и исхрана на шумските дрвја
- 41002 Одгледување на шуми
- 41003 Уредување на шумите
- 41004 Искористување на шумите
- 41005 Механизација во шумарството
- 41006 Економика на шумското стопанство
- 41007 Хортикултура
- 41008 Друго

Подрачје

4.11 Преработка на дрво

Области (дисциплини) на истражување се:

- 41100 Механичка преработка на дрвото
- 41101 Хемиска преработка на дрвото
- 41102 Друго

Подрачје

4.12 Производство на хартија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 41200 Производство на хартија
- 41201 Друго

Подрачје

4.13 Биотехнологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 41300 Биоинжинерство
- 41301 Растителна биотехнологија
- 41302 Микробна биотехнологија
- 41303 Животинска биотехнологија
- 41304 Искористување на одпадни материи
- 41305 Друго

Подрачје

4.14 Прехранбена технологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 41400 Прехранбено инжинерство
- 41401 Нутриционизам
- 41402 Микробиологија
- 41403 Друго

5. Научно поле општествени науки

Подрачја на истражување во полето општествени науки се:

- 5.01 Антропологија**
- 5.02 Демографија**

- 5.03 Економски науки
- 5.04 Кинезиологија
- 5.05 Образование
- 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)
- 5.07 Политички науки
- 5.08 Правни науки
- 5.09 Јавна управа и администрација
- 5.10 Психологија
- 5.11 Социологија
- 5.12 Социјална работа и социјална политика
- 5.13 Статистика
- 5.14 Туризам и угостителство
- 5.15 Одбрана
- 5.16 Безбедност

Подрачје

5.01 Антропологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50100 Физичка антропологија
- 50101 Економска антропологија
- 50102 Културна антропологија
- 50103 Социјална антропологија
- 50104 Применета антропологија
- 50105 Друго

Подрачје

5.02 Демографија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50200 Теорија на населението
- 50201 Демографски модели и методи
- 50202 Историја на развојот на населението
- 50203 Пораст на населението и негови компоненти
- 50204 Структура на населението
- 50205 Демографски проекции и нивна примена во планирањето
- 50206 Интеракција меѓу демографските, економските и социјални проецси
- 50207 Планирање на семејството
- 50208 Популациона градска и селска политика
- 50209 Друго

Подрачје

5.03 Економски науки

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50300 Економска теорија
- 50301 Политичка економија
- 50302 Применета економија
- 50303 Историја на економската мисла
- 50304 Економска историја
- 50305 Економски развој
- 50306 Регионална економија
- 50307 Меѓународни економски односи
- 50308 Фискална економија
- 50309 Меѓународна економија
- 50310 Просторна економија и екологоја
- 50311 Економика на индустрија
- 50312 Економика на јавни служби
- 50313 Економика на трговија
- 50314 Економика на аграрот и шумарството
- 50315 Економика на сообраќај
- 50316 Економика на образование
- 50317 Економика на градежништво

- 50318 Економика на туризам и угостителство
- 50319 Економика на надворешна трговија
- 50320 Економија на трудот
- 50321 Банкарство
- 50322 Економетрија
- 50323 Економика на препријатијата
- 50324 Економика на инвестиции
- 50325 Маркетинг
- 50326 Финансии
- 50327 Економска статистика
- 50328 Сметководство
- 50329 Друго

Подрачје

5.04 Кинезиологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50400 Фундаментална кинезиологија (биомеханика, психомоторика, физиологија, друго)
- 50401 Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго)
- 50402 Општествена кинезиологија (социологија на физичка култура, психологија на спорт, историја на физичка култура, педагогија, друго)
- 50403 Друго

Подрачје

5.05 Образование

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50500 Педагогија
- 50501 Дидактика
- 50502 Специјална дидактика
- 50503 Историја на педагошките системи
- 50504 Методика
- 50505 Теорија на воспитување
- 50506 Теорија и развој на наставни програми
- 50507 Елементарно образование (системи и методи)
- 50508 Стручно и средношколско образование (системи и методи)
- 50509 Системи и методи на високото образование
- 50510 Системи за перманентно образование
- 50511 Образование на возрасни, перманентно образование
- 50512 Образовна политика
- 50513 Образование на наставници
- 50514 Образование со примена на компјутер
- 50515 Компаративна и историја на педагогијата
- 50516 Психодеагогија
- 50517 Експериментална педагогија
- 50518 Социјална педагогија
- 50519 Ортопедагогија
- 50520 Логопедија
- 50521 Дефектологија
- 50522 Заштита и помош на хендикепирани
- 50523 Дефектолошка дијагностика
- 50524 Андрагогија
- 50525 Друго

Подрачје

5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50600 Наука за организација
- 50601 Теорија и организација на деловните системи
- 50602 Менаџмент системи
- 50603 Бизнис менаџмент

- 50604 Банкарски менаџмент
- 50605 Стратешки менаџмент
- 50606 Сметководствен менаџмент
- 50607 Финансиски менаџмент
- 50608 Маркетинг менаџмент
- 50609 Меѓународен менаџмент
- 50610 Логистика
- 50611 Управување со системи
- 50612 Управување со економиите
- 50613 Деловно комуницирање
- 50614 Одлучување
- 50615 Менаџмент во администрација
- 50616 Менаџмент во аграрот
- 50617 Менаџмент во здравство
- 50618 Менаџмент во образование
- 50619 Менаџмент во осигурување
- 50620 Социјален менаџмент
- 50621 Менаџмент во царина и шпедиција
- 50622 Управување со човечки ресурси
- 50623 Претприемништво
- 50624 Друго

Подрачје

5.07 Политички науки

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50700 Политички науки (основи, теорија, методологија, историја, друго)
- 50701 Политички системи
- 50702 Современи политички системи
- 50703 Граѓанско општество, политички партии и интересни групи
- 50704 Меѓународни политички организации
- 50705 Дипломатија
- 50706 Комуникации и мас-медиуми
- 50707 Теорија на новинарство и системи на информирање
- 50708 Политика на поединечни активности, струки и специјалности
- 50709 Методологија и теорија во политичките науки
- 50710 Друго

Подрачје

5.08 Правни науки

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50800 Вовед во правото
- 50801 Теорија на правото
- 50802 Управно право
- 50803 Граѓанско право
- 50804 Казнено право
- 50805 Трудово право
- 50806 Меѓународно јавно право
- 50807 Меѓународно приватно право
- 50808 Меѓународно стопанско право
- 50809 Компаративно право
- 50810 Римско право
- 50811 Право на Европската Унија
- 50812 Финансиско право
- 50813 Еколошко право
- 50814 Уставно право
- 50815 Меѓународни односи и историја на дипломатијата
- 50816 Меѓународни економски односи
- 50817 Дипломатско и конзуларно право
- 50818 Човекови права и слободи
- 50819 Семејно право
- 50820 Наследно право

- 50821 Социјално право
- 50822 Историја на правото
- 50823 Трговско право
- 50824 Деловно право
- 50825 Закон за друштва
- 50826 Криминологија
- 50827 Авторско пронајдувачко право
- 50828 Облигационо право
- 50829 Транспортно право
- 50830 Туристичко право
- 50831 Современи политички системи
- 50832 Царинско управна постапка
- 50833 Царински системи и царинска политика
- 50834 Нотарско право
- 50835 Друго

Подрачје

5.09 Јавна управа и администрација

Области (дисциплини) на истражување се:

- 50900 Наука за управата
- 50901 Јавна управа
- 50902 Јавни служби
- 50903 Друго

Подрачје

5.10 Психологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51000 Општа психологија
- 51001 Клиничка психологија
- 51002 Психоанализа
- 51003 Психологија на советување
- 51004 Развојана психологија
- 51005 Психологија на образование и воспитување
- 51006 Социјална психологија
- 51007 Психологија на трудот
- 51008 Организациска психологија
- 51009 Психологија на личноста
- 51010 Методологија и психометрија
- 51011 Воена психологија
- 51012 Психологија на активности, струки и специјалности
- 51013 Применета и експериментална психологија
- 51014 Психопатологија
- 51015 Сообраќајна психологија
- 51016 Психологија на спортот
- 51017 Психологија на туризмот
- 51018 Психологија на угостителството
- 51019 Друго

Подрачје

5.11 Социологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51100 Општа социологија
- 51101 Економска социологија
- 51102 Социологија на политиката
- 51103 Социологија на организација
- 51104 Социологија на технолошки развој
- 51105 Социологија на образованието
- 51106 Социјална екологија
- 51107 Урбана социологија (Социологија на град)
- 51108 Рурална социологија (Социологија на селото)

- 51109 Социологија на науката
- 51110 Социологија на културата
- 51111 Социологија на религија
- 51112 Социологија на моралот
- 51113 Социологија на домување
- 51114 Социологија на семејството
- 51115 Социологија на детето
- 51116 Социологија на трудот и организациите
- 51117 Социологија на правото и криминалистиката
- 51118 Методи на социолошки истражувања и социометрија
- 51119 Социологија на социјалните структури
- 51120 Социјална антропологија
- 51121 Социологија на норми и организација
- 51122 Социологија на масовните комуникации и информации
- 51123 Социјална патологија
- 51124 Медицинска социологија
- 51125 Социологија на етнички групи
- 51126 Социологија на македонското општество
- 51127 Социологија на спортот
- 51128 Друго

Подрачје

5.12 Социјална работа и социјална политика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51200 Социјална политика
- 51201 Теорија на социјална работа
- 51202 Социјален развој
- 51203 Социјална работа (во здравство, образование, социјална заштита и друго)
- 51204 Системи на социјална заштита
- 51205 Методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница)
- 51206 Друго

Подрачје

5.13 Статистика

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51300 Терија и методи на општествената статистика
- 51301 Статистика на националните сметки и стопански биланси
- 51302 Индустриска статистика
- 51303 Земјоделска статистика
- 51304 Економска статистика
- 51305 Социјална статистика
- 51306 Демографска статистика
- 51307 Друго

Подрачје

5.14 Туризам и угостителство

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51400 Организација на угостителство
- 51401 Хотелиерство
- 51402 Гастрономија
- 51403 Туристички агенции
- 51404 Туристичка географија
- 51405 Туристичка политика
- 51406 Туристичка промоција
- 51407 Економика и организација на туризмот
- 51408 Хотелски инженеринг
- 51409 Управување со туристички простор
- 51410 Контролинг во туризмот
- 51411 Угостителско познавање на стока и исхрана

- 51412 Безбедност во туризмот
- 51413 Туризмот и културното наследство
- 51414 Туристички маркетинг
- 51415 Туристичко деловно комуницирање
- 51416 Комуникации во туризмот
- 51417 Ресторански менаџмент
- 51418 Туристичка култура; култура на однесување во туризмот
- 51419 Друго

Подрачје

5.15 Одбрана

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51500 Полемологија
- 51501 Дефендологија
- 51502 Политички системи
- 51503 Интегрална безбедност
- 51504 Етиологија на загрозување
- 51505 Цивилна одбрана
- 51506 Управување и командување
- 51507 Цивилна заштита
- 51508 Мобилизациски системи
- 51509 Планирање на одбрана и заштита
- 51510 Воени доктрини
- 51511 Друго

Подрачје

5.16 Безбедност

Области (дисциплини) на истражување се:

- 51600 Општа криминалистичка теорија
со криминалистичка тактика
- 51601 Криминалистичка методика
- 51602 Природнонаучна криминалистика
- 51603 Криминологија
- 51604 Методологија на истражувањето
во криминалитетот
- 51605 Кривично процесно право
- 51606 Криминалистичка медицина
- 51607 Криминалистичка психологија
- 51608 Полиција и човекови права
- 51609 Основи на науката на полицијата
- 51610 Друго

6. Научно поле хуманистички науки

Подрачја на истражување во полето хуманистички науки се:

- 6.01 Историски науки
- 6.02 Археологија
- 6.03 Библиотекарство и документација
- 6.04 Наука за јазикот (лингвистика)
- 6.05 Филозофија
- 6.06 Историја на уметноста
- 6.07 Ликовна уметност
- 6.08 Драмска уметност
- 6.09 Музички уметности
- 6.10 Етнологија и етногенеза
- 6.11 Теологија
- 6.12 Наука за книжевност

Подрачје

6.01 Историски науки*Области (дисциплини) на истражување се:*

- 60100 Терија на историјата
- 60101 Филозофија на историја
- 60102 Античка историја
- 60103 Средновековна историја
- 60104 Византологија
- 60105 Современа историја (до околу 1800)
- 60106 Современа историја (1800 до 1914)
- 60107 Современа историја (после 1914)
- 60108 Историја на науката
- 60109 Општа историја на стариот век
- 60110 Општа историја на средниот век
- 60111 Национална историја на средниот век
- 60112 Национална историја на XVI - XVIII век
- 60113 Национална историја на XIX до 1918 година
- 60114 Историја на Македонија
- 60115 Општа историја на новиот век
- 60116 Општа историја на најновиот период од 1918 година до денес
- 60117 Друго

Подрачје

6.02 Археологија*Области (дисциплини) на истражување се:*

- 60201 Праисториска археологија
- 60202 Класична археологија: грчка и римска култура; римска провинциска култура
- 60203 Средновековна археологија: преселба на народите; словенска култура до IX век
- 60204 Археологија на Блискиот исток: Египет, Месопотамија, Вавилон, Асирија
- 60205 Епиграфика: грчка и римска
- 60206 Нумизматика: грчка и римска
- 60207 Историја на археологијата
- 60208 Палеологија
- 60209 Генеологија
- 60210 Друго

Подрачје

6.03 Библиотекатство и документација*Области (дисциплини) на истражување се:*

- 60300 Библиотекарство
- 60301 Информациски системи и информатологија
- 60302 Комуникологија
- 60303 Архивистика и документација
- 60304 Библиографија
- 60305 Палеографија
- 60306 Библиологија
- 60307 Епиграфика
- 60308 Хералдика,
- 60309 Папирологија
- 60310 Музеологија
- 60311 Лексикологија и енциклопедистика
- 60312 Друго

Подрачје

6.04 Наука за јазикот (Лингвистика)*Области (дисциплини) на истражување се:*

- 64000 Македонистика
- 64001 Албанологија
- 64002 Туркологија

- 64003 Славистика
- 64004 Англистика
- 64005 Германистика
- 64006 Романистика
- 64007 Класична филологија
- 64008 Ориентални и други филологии
- 64009 Фонетика
- 64010 Општа лингвистика
- 64011 Применета лингвистика
- 64012 Компаративна лингвистика
- 64013 Фонетика
- 64014 Фонологија
- 64015 Социолингвистика
- 64016 Психолингвистика
- 64017 Неуролингвистика
- 64018 Граматика, семантика, семиотика, синтакса
- 64019 Лексикологија
- 64020 Историја на јазикот
- 64021 Учење на странски јазици
- 64022 Преведување
- 64023 Ономастика
- 64024 Теорија на литературата
- 64025 Општа и компаративна литература
- 64026 Литературна критика
- 64027 Дијалектологија
- 64028 Методика на јазик
- 64029 Друго

Подрачје

6.05 Филозофија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 60500 Историја на филозофијата
- 60501 Логика
- 60502 Онтологија
- 60503 Етика
- 60504 Естетика
- 60505 Епистемологија
- 60506 Реторика
- 60507 Аксиологија
- 60508 Филозофија на науката
- 60509 Филозофија на техниката
- 60510 Филозофија на културата
- 60511 Филозофија на политиката
- 60512 Филозофска антропологија
- 60513 Филозофија на историјата
- 60514 Филозофија на религијата
- 60515 Современа филозофија
- 60516 Филозофија на јазикот
- 60517 Друго

Подрачје

6.06 Историја на уметноста

Области (дисциплини) на истражување се:

- 60600 Ранохристијанска уметност
- 60601 Средновековна западна уметност
- 60602 Средновековна византиска уметност
- 60603 Средновековна национална уметност
- 60604 Национална уметност од турскиот период
- 60605 Уметност на ренесансата - општа
- 60606 Уметност на ренесансата - национална
- 60607 Уметност на барокот - општа

- 60608 Уметност на барокот - национална
- 60609 Уметност на класицизмот - општа
- 60610 Уметност на класицизмот - национална
- 60611 Уметност на романтизмот - општа
- 60612 Уметност на романтизмот - национална
- 60613 Уметност на реализмот - општа
- 60614 Уметност на реализмот - национална
- 60615 Уметност на XX век (импресионизам, кубизам, фовизам, надреализам, дадаизам)
- 60616 Уметност на исламот
- 60617 Уметност на еврејскиот народ
- 60618 Музеологија и конзервација
- 60619 Нумизматика
- 60620 Друго

Подрачје

6.07 Ликовна уметност

Области (дисциплини) на истражување се:

- 60700 Цртање
- 60701 Сликање и сликарски техники
- 60702 Графика и графички техники
- 60703 Сликарска технологија
- 60704 Вајање и вајарски техники
- 60705 Керамика
- 60706 Креирање
- 60707 Текстил
- 60708 Методика на ликовно воспитување
- 60709 Скулптура и архитектура
- 60710 Заштита и реставрација
- 60711 Уметничка критика
- 60712 Друго

Подрачје

6.08 Драмски уметности

Области (дисциплини) на истражување се:

- 60800 Драматургија (Историја на светската драма и театар, Македонска драма и театар)
- 60801 Театрологија (Актерска игра, Сценски говор и техники на гласот, Сценски движења и танци, Сценографија и сценска техника, Театарска режија)
- 60802 Филмологија (Историја и теорија на филмот, Филмска техника и технологија,
- 60803 Филмска и ТВ режија, ТВ сценарио, ТВ камера, ТВ монтажа, ТВ и радио игра)
- 60804 Продукција и монтажа (сценско-уметнички дејности, филм, радио и ТВ, ТВ монтажа)
- 60805 Друго

Подрачје

6.09 Музички уметности

Области (дисциплини) на истражување се:

- 60900 Музикологија
- 60901 Историја на музиката
- 60902 Етномузикологија
- 60903 Естетика на музиката
- 60904 Теорија на музиката
- 60905 Електроакустика
- 60906 Музичка педагогија
- 60907 Музички форми со анализа
- 60908 Хармонија и полифонија со анализа
- 60909 Диригирање и композиција
- 60910 Видови на инструменти (гудачки, пиано, харфа, хармоника, дувачки, ударни, други)
- 60911 Вокално пеење
- 60912 Хорско пеење
- 60913 Вокална техника
- 60914 Солфеж

- 60915 Музички фолклор
- 60916 Методика на музичка уметност
- 60916 Друго

Подрачје

6.10 Етнологија и етногенеза

Области (дисциплини) на истражување се:

- 61000 Етногенеза
- 61001 Материјална култура
- 61002 Социјална култура
- 61003 Духовна култура
- 61004 Теорија и историја на цивилизацијата
- 61005 Етнологија на Европа и Средниот Исток
- 61006 Етнологија на Македонија
- 61007 Историја на етнологијата
- 61008 Фолклористика
- 61009 Друго

Подрачје

6.11 Теологија

Области (дисциплини) на истражување се:

- 61100 Библија
- 61101 Егзегеза
- 61102 Системско богословие (догматика, христијанска етика, апологетика со историја на религијата и патрологија)
- 61103 Пасторална теологија (пастирско богословие, литургија, црковно право, омилитика)
- 61104 Катехетика (христијанска педагогија и методика на христијанско вероучение)
- 61105 Филозофија на религијата
- 61106 Општа историја на христијанската црква
- 61107 Историја на МПЦ
- 61108 Историја на помесните православни цркви
- 61109 Друго

Подрачје

6.12 Наука за книжевноста

Области (дисциплини) на истражување се:

- 61200 Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век
- 61201 Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV - XVIII век
- 61202 Македонска книжевност XIV век Македонска книжевност XX век
- 61203 Историја на јужно словенски книжевности
- 61204 Нова хрватска, словенечка и српска книжевност
- 61205 Современи јужнословенски книжевности
- 61206 Народна книжевност
- 61207 Теорија на книжевноста
- 61208 Историја на албанската книжевност
- 61209 Историја на турската книжевност
- 61210 Историја на книжевноста на словенските народи
- 61211 Историја на книжевноста на романските народи
- 61212 Историја на книжевноста на германските народи
- 61213 Историја на унгарската книжевност
- 61214 Историја на новогрчката книжевност
- 61215 Историја на арапската и персиската книжевност
- 61216 Историја на индиската книжевност
- 61217 Историја на кинеската книжевност
- 61218 Историја на јапонската книжевност
- 61219 Историја на хебрејската книжевност
- 61220 Историја на книжевноста на африканските народи
- 61221 Историја на општата книжевност
- 61222 Историја на старогрчката книжевност
- 61223 Историја на римската книжевност
- 61224 Историја на книжевност на стариот исток
- 61225 Методика на литературата
- 61226 Друго

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 956.

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07 и 91/09) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија бр. 78/06, 140/07, 12/09 и 93/09“) по членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи:

„Член 10-а

1) Во урбанистичките планови, во случаите кога градбата во градежната парцела е дел од периметрално градење на блок согласно член 40 став 1) точка 1 од овој правилник, на непарцелираното градежно земјиште за општа употреба од член 10 став 2) од овој правилник, може да се предвидат тремови во функција на тротоар а со цел заштита на пешаците од надворешни влијанија.

2) Тремот се означува со помошна градежна линија, која истовремено може да претставува и подземна градежна линија со која се уредува границата на градење на подземан паркинг. Минималното растојание помеѓу помошната градежна линија на тремот и ивицата на планираниот коловоз е 1,50 метри.

3) При фасадното обликување на градбата со трем не може да се користи првостепена и второстепена пластика од член 36 став 4) од овој правилник, ниту пак негово доградување или затварање. Слободната ширина на тремот не треба да биде помала од 3,50 метри, а слободната висина не помала од 4.50 метри. Нивото на пешачката површина на тротоарот во тремот треба да биде на исто ниво со сообраќајницата утврдено со нивелацискиот план.

4) Во подземниот паркинг треба да се обезбеди непречено поставување и одржување на инфраструктурните водови од страна на правните лица кои вршат комунални работи, односно стопанисуваат со комуналните инфраструктурни мрежи, како што се: водоводот и канализацијата, електричното напојување, топловодот, гасоводот, фиксна телефонија, и други“.

Член 2

Членот 20 се менува и гласи:

„Градежна парцела задолжително се оформува во урбанистичките планови од член 7 точка 2) алинеја 2, 3 и 4 од Законот, како и во државната урбанистичка планска документација од член 50 и локалната урбанистичка планска документација од член 50-а од Законот.“

Член 3

Во членот 46 во ставот 4 зборовите: „специјални градби“ се заменуваат со зборовите: „градби со намена Б, В и Г од член 28 од овој правилник.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-5619

13 април 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанаклески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

957.

Врз основа на член 7 став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/09), министерот за животна средина и просторно планирање објавува

Л И С Т А НА ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕРИ ЗА ПАКУВАЊЕ

1. Со оваа листа се определуваат илустративни примери за пакување.

2. За илустративни примери за предмети кои ќе се сметаат за пакување согласно член 5 точка 1 потточка г) алинеја 1 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување се сметаат:

а) Предмети што се пакувања и тоа:

- кутии за слатки и
- фолија за завиткување ЦД-обвивка.

б) Предмети што не се пакувања и тоа:

- саксии наменети за растението да остане во нив во текот на целиот негов живот;

- кутии за алати;
- вреќички за чај;
- слоеви восок околу сирењето и
- обвивки за колбаси.

3. За илустративни примери за предмети кои ќе се сметаат за пакување согласно член 5 точка 1 потточка г) алинеја 2 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување се сметаат:

а) Предмети за пакување, доколку се дизајнирани и наменети за полнење на местото на продажба и тоа:

- хартиени или пластични кеси;
- чинии и чаши за еднократна употреба;
- тенка пластична фолија;
- кеси за сендвичи, и
- алуминиумска фолија.

б) Предмети што не се пакувања и тоа:

- маталка,
- прибор за јадење за еднократна употреба.

4. За илустративни примери за предмети кои ќе се сметаат за пакување согласно член 5 точка 1 потточка г) алинеја 3 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување се сметаат:

а) Предмети што се пакувања и тоа:
- етикети што се директно обесени или закачени на еден производ.

б) Дел од предмети што се пакувања и тоа:

- четкичка за маскара која претставува дел од затворачот на садот;

- лепливи етикети прикачени на друг предмет од пакувањето;

- спојници;

- пластични обвивки, и

- направа за мерење на дозата, која претставува дел од затворачот на садот за детергенти“.

5. Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3485
25 март 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

958.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005 и 43/2010), постапувајќи по Барањето на Акционерското друштво за промет со нафта и нафтни деривати Макпетрол – Скопје, за промена на продажната цена на природен гас во вториот квартал од 2010 година, на седницата одржана на 13 април 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ВТОРИОТ КВАРТАЛ ОД 2010 ГОДИНА

Член 1

На Акционерското друштво за промет со нафта и нафтни деривати Макпетрол – Скопје, како вршител на енергетските дејности Трговија со природен гас и Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за вториот квартал од 2010 година, се утврдува да изнесува 20,2355 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од увозна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 20,1274 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1081 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,3460 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, во вториот квартал од 2010 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 21,5815 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за вториот квартал од 2010 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 3,8847 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, во вториот квартал од 2010 година изнесува 25,4662 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 45,7900 денари за еден САД долар, за месец март од претходниот квартал, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 - Број 08-7
13 април 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

